



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE



ГЛАСНИК / BULETINI

Скопје / Shkup


Год. 2020 бр. 8 / Viti 2020 nr. 8

31 Август 2020 / 31 Gusht 2020

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE**

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК / BULETINI

Патенти / Patenta

Трговски марки / Marka Tregtare

Индустриски дизајн / Disenjo Industriale

Ознаки на потекло од производите /

Tregues Gjeografik

Лиценци / Liçenca

Застапување / Përfaqësimi juridik

Скопје / Shkup

Год. 2020 бр. 8 / Viti 2020 nr. 8


31 Август 2020 / 31 Gusht 2020

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO / KODET E SHTETEVE SIPAS STANDARTEVE TË WIPO

AD – Андора / Andora	EC – Еквадор / Ekuador	KY – Кајмански Острови / Ishujt Kajman	RW – Руанда / Ruanda
AE – Здружените Арапски Емирати / Emiratet e Bashkuara	EE – Естонија / Estonia	KZ – Казакстан / Kazahstan	SA – Саудиска Арабија / Arabia Saudite
AF – Авганистан / Afganistan	EG – Египет / Egjipt	LA – Лаос / Laos	SB – Соломонски Острови / Ishujt Solomon
AG – Антика и Барбуда / Antika dhe Barbuda	EH – Западна Сахара / Saharaja	LB – Либан / Liban	SC – Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles
AI – Антигуа - Antigua	ER – Еритреја / Eritreja	LC – Света Луција / Shën Lucia	SD – Судан / Sudan
AL – Албанија / Shqipëria	ES – Шпанија / Spanja	LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn	SE – Шведска / Suedia
AM – Ерменија / Armenia	ET – Етиопија / Etiopia	LK – Шри Ланка / Shri Lanka	SG – Сингапур / Singapor
AN – Холандски Антили / Antile Holandeze	FI – Финска / Finlanda	LR – Либерија / Liberia	SH – Света Елена / Shën Elena
AO – Ангола / Angola	FJ – Фиџи / Fijhi	LS – Лесото / Lesoto	SI – Словенија / Sllovenia
AR – Аргентина / Argjentina	FK – Фокландски Острови / Ishujt Falkland	LT – Литванија / Lituania	SK – Словачка / Slovakia
AT – Австрија / Austria	FO – Овчи Острови / Ishujt e Dhenve	LU – Луксембург / Luksemburg	SL – Сiera Леоне / Siera Leone
AU – Австралија / Australia	FR – Франција / Franca	LV – Латвија / Letonia	SM – Сан Марино / San Marino
AW – Аруба / Aruba	GA – Габон / Gabon	LY – Либија / Libia	SN – Сенегал / Senegal
AZ – Азербејџан / Azerbejxhan	GB – Велика Британија / Britania e Madhe	MA – Мароко / Maroko	SO – Сомлија / Somlija
BA – Босна и Херцеговина / Bosnja dhe Hercegovina	GD – Гранада / Granada	MC – Монако / Monako	SR – Суринам / Surinam
BB – Барбадос / Barbados	GE – Грузија / Gruzija	MD – Молдавија / Moldavia	ST – Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe Principe
BD – Бангладеш / Bangladesh	GH – Гана / Gana	ME – Црна Гора / Mali i Zi	SV – Салвадор / Salvador
BE – Велгија / Belgjika	GI – Гибралтар / Gjibraltari	MG – Мадагаскар / Madagaskar	SY – Сирија / Siria
BF – Горна Волта / Volta e Epërme	GL – Гренланд / Grenlanda	MK – Северна Македонија / Maqedonia e Veriut	SZ – Свазиланд / Svaziland
BG – Бугарија / Bullgaria	GM – Гамбија / Gambija	ML – Мали / Mali	TC – Турки / Turki
BH – Бахреин / Bahrain	GN – Гвинеа / Guinea	MM – Бурма / Burma	TD – Чад / Cad
BI – Бурунди / Burundi	GQ – Екваторијална Гвинеа / Guinea e Ekuadorit	MN – Монголија / Mongolia	TG – Того / Togo
BJ – Бенин / Benin	GR – Грција / Greqia	MO – Макао / Makao	TH – Тајланд / Tajlanda
BM – Бермуди / Bermuda	GS – Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич / Xhorxhia Jugore dhe Ishujt Sanduiç të Jugut	MP – Северни Маријански Острови / Ishujt Mariane Veriore	TJ – Таџикистан / Tashikistan
BN – Брунеј Даресалам / Brunej Darasalam	GT – Гватемала / Guatemala	MR – Мавританија / Mavritania	TM – Туркменија / Turkmenistan
BO – Боливија / Bolivija	GW – Гвинеа Бисао / Guinea Bisao	MS – Монсерато / Monserator	TN – Тунис / Tunis
BR – Бразил / Brazil	GY – Гвајана / Guajana	MT – Малта / MAlta	TO – Тонга / Tonga
BS – Бахами / Bahama	HK – Хонг Конг / Hong Kong	MU – Маурициус / Mauricius	TP – Источни Тимор / Timori Lindor
BT – Бутан / Butan	HN – Хондурас / Honduras	MV – Малдиви / Maldive	TR – Турција / Turqia
BV – Островот на Буве / Ishujt e Buves	HR – Хрватска / Kroacia	MW – Малави / Malavi	TT – Тринидад и Тобаро / Trinidad dhe Tobago
BW – Боцвана / Bosvana	HT – Хаити / Haiti	MX – Мексико / Meksika	
BY – Белорусија / Bellorusia	HU – Унгарија / Hungaria	MY – Малезија / Malajzia	
CF – Централноафриканска Република / Republika e Afrikës Qendrore	ID – Индонезија / Indonezia	MZ – Мозамбик / Mozambik	
CG – Конго / Kongo	IE – Ирска / Irlanda	NA – Намибија / Namibia	
CH – Швајцарија / Zvicra	IL – Израел / Izraeli	NE – Нигер / Niger	
CI – Брегот на слоновата коска / Bregu i Fildishtë	IN – Индија / India	NG – Нигерија / Nigeria	
CK – Острови на Кук / Ishujt Kuk	IQ – Ирак / Irak	NI – Никарагва / Nikaragua	
CL – Чиле / Cile	IR – Иран / Iran	NL – Холандија / Hollanda	
CM – Камерун / Kamerun	IS – Исланд / Islanda	NO – Норвешка / Norvegjia	
CN – Кина / Kina	IT – Италија / Italia	NP – Непал / Nepal	
CO – Колумбија / Kolumbia	JM – Јамајка / Xhamajka	NR – Неру / Neru	
CR – Костарика / Kostarika	JO – Јордан / Jordani	NZ – Нов Зеланд / Zelanda e Re	
CU – Куба / Kuba	JP – Јапонија / Japonia	OM – Оман / Oman	
CV – Капе Верде / Kape Verde	KE – Кенија / Kenia	PA – Панама / Panama	
CY – Кипар / Qipro	KG – Киргизија / Kirgizija	PE – Перу / Peru	
CZ – Чешка / Cekia	KH – Камбоџа / Kamboxha	PG – Нова Гвинеа / Guinea e Re	
DE – Германија / Gjermania	KI – Кирибати / Kiribati	PH – Филипини / Filipine	
DJ – Џибути / Xhibuti	KM – Коморски Острови / Ishujt e Komorit	PK – Пакистан / Pakistan	
DK – Данска / Danimarka	KN – Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe Nevis	PL – Полска / Polonia	
DM – Доминика / Domenika	KP – Демократска Република Кореја / Republika Demokrate e Koresë	PR – Порторико / Portoriko	
DO – Доминиканска Република / Republika e Domenikës	KR – Република Кореја / Republika e Koresë	PT – Португалија / Portugalia	
DZ – Алжир / Algjeri	KW – Кувајт / Kuvajt	PY – Парагвај / Paraguaj	
		QA – Катар / Katar	
		RO – Романија / Rumania	
		RS – Србија / Srbia	
		RU – Руска Федерација / Federata Ruse	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) / Organizata Rajonale Afrikane për Pronësi Industriale (ORAPI)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели / Enti i Beneluksit për marka tregtare dhe modele
EA	- Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) / Enti për Pronësi Intelktuale i Bashkimit Evropian (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO) / Organizata Evropiane e Patentave (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) / Byroja Ndërkombëtare (siç është Byroja e Pranimit së PCT)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) / Organizata Afrikane e Pronësisë Intelktuale (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) / Organizata Botërore e Pronësisë Intelktuale (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin



**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА
ИНДУСТРИСКА
СОПСТВЕНОСТ /
ENTI SHTETËROR I
PRONËSISË INDUSTRIALE**

ГЛАСНИК / BULETINI

Год. 2020 бр 8, 31 Август 2020 / Viti 2020 nr. 8, 31 Gusht 2020

©2020

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ /
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE

месечник / botimi mujor

за издавачот / për botuesin

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор / SAFET EMRULI, drejtor

уредувачкати одбор / bordi editorial

НАТАША ЗДРАВКОВСКА / NATASHA ZDRAVKOVSKA

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ / SIMCO SIMJANOVSKI

ЈЕТМИР ШАБАНИ / JETMIR SHABANI

главен уредник / kryeredaktor

САФЕТ ЕМРУЛИ / SAFET EMRULI

компјутерска и графичка обработка / përpunimi kompjuterik dhe grafik

АРЈЕТОН УЗАИРИ & ЛУЛЈЕТА ДЕАРИ / ARJETON UZAIRI & LULJETA DEARI

адреса на издавачот / adresa e botuesit

11 Октомври бр.25, 1000 Скопје / 11 Oktomvri nr. 25, 1000 Shkup

тел / tel: +389 2 3103 601 (641)

факс / faks: +389 2 3137 149

е-маил / e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна / web faqja: www.ippo.gov.mk

Гласник / Buletini

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.

Në buletin gjithashtu botohen edhe punime shkencore dhe profesionale, rishikime dhe komente për pronësinë industriale. Punimet shkencore janë të recenzuara. Përmbajtja e shkurtër e punimeve është bashkangjitur në gjuhën maqedone dhe angleze

СОДРЖИНА / PËRMBAJTJA

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост / Shpallja nËl e vendimive pËr njohjen e tË drejtave tË pronËsisË industriale	1
--	---

ПАТЕНТИ / PATENTA

Национални патенти	2 – 97
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	4
Меѓународни патенти / Patenta ndËrkombËtar	5 – 7
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	8 – 83
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	84 – 97

ТРГОВСКИ МАРКИ / MARKA TREGTARE

Пријави на Трговски Марки / Aplikime pËr marka tregtare	98 – 195
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	99 – 157
Решенија на Трговски Марки / Vendime pËr marka tregtare	158 – 162
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	163 – 186
Промени, Пренос, Истекувања, Поништувања, Спојувања, Впишување на лиценца, Обновувања и Престанок / Ndryshime, Bartje, Skadime, Anulime, Bashkimi i kËrkesave, Regjistrimi i liçencËs, RipËrtËritje dhe NdËrprerje (Mbarim)	187 – 190
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	191 – 195

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / DISENJO INDUSTRIALE

Пријави на Индустриски дизајн / Aplikime per disenjo industriale	196 – 203
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	197 – 201
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	202 – 203

ЗАСТАПНИЦИ / PËRPAQËSUES

204



СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PËR NJOHJE E TË DREJTAVE TË PRONËSISË INDUSTRIALE

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право. / Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi Industriale për njohjen e asaj të drejte.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të mëvonshme.

ПАТЕНТИ / PATENTAT

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të dhënat nga vendimi për njohjen e patentës.

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse është paguar tarifa e paraparë.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë në INID.

(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit:

A-патент/patentë A1-патент со доказ/patentë me dëshmi

A2-дополнителен патент/patentë shtesë

T1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për patentën evropjanë

T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një patente evropiane me pretendime të modifikuara

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit

(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit

(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri

(45) Дата на објавување / Data e publikimit

(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të Patentave (KNP)

- (54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes
- (56) Цитирани документи / Dokumente të cituara
- (57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ (data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)
- (61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë
- (62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar
- (72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it)
- (73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës
- (74) Застапник / Përfaqësues
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar PCT (data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO) / Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен) / Publikimi i patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*

(51) **H 01H 71/00, H 01H 27/00**(11) **10404**(13) **A**(21) **2016/167**(22) **21/03/2016**(45) **31/08/2020**(30) **2015104064280 13/07/2015 CN**

(73) **Hangzhou Qiaori Home Textiles Trading Firm No. 1665 Hanghai Road Qiaosi Street Yuhang Area Hangzhou, Zhejiang,, CN**


(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје

(72) **Xudong Sun**(54) **НАПОЈНА ЕДИНИЦА СО ПЕРНИЦА**

(57)

Напојната единица со перница се состои од основно тело (9) и приклучок (6) вклучен во штекер на основното тело (9). Во основното тело (9) внатре се наоѓа електрична машина за блокирање/деблокирање (91). Десната страна на електрична машина за блокирање/деблокирање (91) е снабдена со перница

(99). Роторот на електрична машина за блокирање/деблокирање (91) е во динамична врска со завртка (95). Завртката (95) се завртува во внатрешниот навој на делот кој се отстранува (8) во основното тело (9). Статорот на електрична машина за блокирање/деблокирање (91) е фиксно поврзан со осовинката за водење (74) лизгајки на отворената страна од делот кој се отстранува (8) за да се прилагоди. Осовинката за водење (74) се спојува со отворот за напојување (61) во приклучокот (6) кој е вклучен во штекер на основното тело (9) за снабдување со енергија.

**Fig. 1**



ПРЕНОС / BARTJE

(11) **5101**

(73) **Celularity Inc. 33 Technology Drive, Warren, NJ 07059, US**

(11) **5470**

(73) **Orexo AB Fogdevreten 2,SE-171 65 Solna , SE**

(11) **5470**

(73) **Gesynta Pharma AB Fogdevreten 2,SE-171 65 Solna , SE**

(11) **7948**

(73) **Olaplex Inc.m c/o Advent International Corporation, 800 Boylston Street, Boston, MA 02199, US**

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(11) **8730**

(73) **Ubiquiti Inc. 685 Third Ave., 27th Floor New York, NY 10017, US**

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM

(11) **5101**

(73) **Clarity Acquisition II LLC 7 Powder Horn Drive, Warren, New Jersey 07059, US**

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE

(11) **998**

(73) **NOVEXEL 102, Route de Noisy, 93230 Romainville, FR**

(11) **1058**

(73) **AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje, SE**

(11) **1066**

(73) **LABORATOIRES DES PRODUITS ETHIQUES ETHYPHARM 21, rue Saint-Matthieu, 78550 HOUDAN, FR**

(11) **1211**

(73) **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP**

(11) **1312**

(73) **BANYU PHARMACEUTICAL CO., LTD 2-3, Nihombashi Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8416, JP**

(11) **1447**

(73) **TRE-FOR Enterprise A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding, DK**

(11) **1567**

(73) **ICOS Corporation Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US**

(11) **1641**

(73) **LEK Pharmaceuticals d.d. Ljubljana, Verovskova 57, SI**

(11) **1920**

(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE**

(11) **1923**

(73) **DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1, postboks 17 DK-1001 Copenhagen K, DK**

(11) **2027**

(73) **APBI Holdings, LLC 3151 SOUTH 17th Street Wilmington, North Carolina 28412, US**

(11) **2248**

(73) AstraZeneca AB SE 151 85 Södertälje, SE

(11) 3298

(73) Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, US

(11) 3326

(73) DANISCO A/S Langebrogade 1 P.O. Box 17 1001 Copenhagen K., DK

(11) 3948

(73) Chen Ming-Te No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Fon-Chou City, Taichung Hsien, Taiwan R.O.C., TW

(11) 4401

(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

(11) 5379

(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main, DE

(11) 7522

(73) Abic Biological Laboratories Ltd. 99100 Beit Shemesh, IL

(51) **C 07K 14/725, C 07K 14/47, A 61K 35/26, A 61P 35/00**

(11) **10418**

(13) T1

(21) **2019/262**

(22) 20/03/2019

(45) 31/08/2020

(30) WO2014EP00868 01/04/2014 --

(96) 30/03/2015 EP15712657.4

(97) 16/01/2019 EP3126381

(73) **Ganymed Pharmaceuticals GmbH; TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH and Biontech Cell&Gene Therapies GmbH An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE; Freilgrathstrasse 12 55131 Mainz, DE and An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE**


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **SAHIN, Ugur; SIMON, Petra; ОМОКОКО, Tana; TÜRECI, Özlem; HOFF, Holger; VOSS, Ralf-Holger; BREITKREUZ, Andrea; НОВОМ, Kathleen and MROZ, Karolina, Anna**

(54) **КЛАУДИН-6-СПЕЦИФИЧНИ ИМУНОРЕЦЕПТОРИ И Т КЛЕТОЧНИ ЕПИТОПИ**

(57) 1 Пептид којшто содржи аминокиселинска секвенца избрана од групата составена од SEQ ID NOs: 3, 4 и 5, кадешто споменатиот пептид е 100 или помалку, 50 или помалку, 20 или помалку, или 10 или помалку аминокиселини во должина.

има уште 18 патентни барања



(51) **G 07F 17/32, G 07F 17/34, G 09F 13/04**

(11) **10419**

(13) T1

(21) **2019/263**

(22) 20/03/2019

(45) 31/08/2020

(30) DE 202012011537 U 29/11/2012 DE

(96) 28/11/2013 EP13798254.2

(97) 20/02/2019 EP2926324

(73) **Novomatic AG Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen, AT**

(74) **Адвокатско друштво Величковски Скопје ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје**


(72) **GAWEL, Marek; WÖLS, Martin and MESUT, Ates**

(54) **СИСТЕМ ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ НА РАМКА**

(57) 1 Системот за осветлување на рамка за дисплеј е составен од екран (6) и рамка (2) на која се наоѓаат елементи за осветлување (3) по можност во форма на LED диоди (4). За осветлување на рамката (2) и внатрешниот дел на рамката (30) се наредени голем број на сегменти (2а, 2б, ..., 2н). Во рамката се наоѓа дел за засенчување (31) на внатрешниот дел на рамката (30). Елементите за осветлување (3) се поврзани еден со друг со сегменти (2а, 2б, ..., 2н) при што профилот со жлеб (14) е отворен во насока на предната страна на рамката. Елементите за осветлување (3) кои се наоѓаат на крилото (28) од профилот со жлеб (14) во однос на внатрешниот дел од рамката (30)

имаат сегменти (2а, 2б, ..., 2н) со крајни делови (7, 8) кои содржат комплементарни споеви (9) за

спојување согласно формата на делот. има уште 13 патентни барања



(51) **A 61F 5/00**

(11) **10422**

(21) **2019/265**

(13) T1

(22) 21/03/2019

(45) 31/08/2020

(30) AU20120903567 17/08/2012 AU

(96) 24/07/2013 EP13829670.2

(97) 16/01/2019 EP2884950

(73) **Simple Medical Innovations Pty Ltd.**

5 Truro Place City Beach, Western Australia

6015, AU

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија

бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KIERATH, Thomas

(54) **ИНТРАГАСТРИЧЕН БАЛОН**


(57) 1 Самоекспандирачки интрагастричен балон (10) за употреба во стомак којшто вклучува:

запечатен контејнер и посебни пенести супстанции кои се шират во рамките на запечатениот;

кадешто супстанциите се адаптирани за ширење и извлекување на пената (62) кога се измешани; и

кадешто експандираната пена (62) го пополнува интрагастричниот балон (10).

има уште 15 патентни барања



Слика 1

(51) **A 01K 67/027, C 07K 16/46, C 12N 9/64**

(11) **10415**

(21) **2019/267**

(13) T1

(22) 22/03/2019

(45) 31/08/2020

(30) US201161578097P 20/12/2011 US

(96) 17/12/2012 EP12809955.3

(97) 27/02/2019 EP2793567

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.; MACDONALD, Lynn; HOSIAWA, Karolina, A. and GURER, Cagan

(54) **ХУМАНИЗИРАНА ЛЕСНА НИЗА ОД ГЛУШЕЦ**


(57) 1 Глушец којшто содржи:

(а) еден или повеќе непреуредени човечки V_L генски сегменти и еден или повеќе непреуредени човечки J_L генски сегменти на локус на ендогена имуноглобулинска каппа лесна низа на глушецот, кадешто локусот на имуноглобулинската каппа лесна низа содржи Ск регион од глушец;

(б) еден или повеќе човечки V_H генски сегменти, еден или повеќе човечки D_H генски сегменти и еден или повеќе J_H генски сегменти на локус на ендогената имуноглобулинска тешка низа кај глушецот; и

(с) модификација на локус на имуноглобулинска тешка низа, кадешто модификацијата ја елиминира ендогена ADAM6 функција, којашто е поврзана со редукција на плодноста кај машки глушец, глушецот потоа содржи нуклеинска киселинска секвенца којашто кодира ADAM6a протеин од глушец или ортолог или хомолог или негов функционален фрагмент, секој од нив е функционален да ја подобрува или обновува споменатата редукција на плодност кај машки глушец и нуклеинска киселинска секвенца којашто кодира ADAM6b протеин од глушец, или ортолог или хомолог или негов функционален фрагмент, секој од нив е функционален за да ја подобри или обнови споменатата редукција во плодноста кај машки глушец, кадешто нуклеинската киселинска секвенца ги кодира ADAM6 протеини, ортолози, хумолози или нивни функционални фрагменти е присутен во рамките на генски сегменти од човечка тешка низа.

има уште 11 патентни барања



(51) **B 01D 11/04, C 22B 3/02, C 22B 3/26, C 22B 3/22, B 65D 88/00**

(11) **10416**

(13) T1

(21) **2019/270**

(22) 22/03/2019

(45) 31/08/2020

(30) FI20120005712 26/06/2012 FI

(96) 12/06/2013 EP13810500.2

(97) 30/01/2019 EP2872659

(73) **Outotec (Finland) Oy Rauhalanpuisto 9 02230 Espoo, FI**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) SAARIO, Rami; FREDRIKSSON, Henri and VAARNO, Jussi

(54) **МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАНАЛ И КАНАЛ**

(57) 1 Постапка за производство на канал(1) што се користи во соработка со екстракционен сетлер (2) прилагоден за хидрометалургиски процеси на течно-течна екстракција, при што методот на канал е поставен на крајниот крај на сетлер, се карактеризира со тоа,што методот ги опфаќа чекорите на:

- производство на местото на производство,

како на пример во инженерска работилница, множество на само-одржливи елементи на модул на канал модули (3), при што секој модул на канал содржи само-одржлива структурна рамка (6) која има облик на правоаголен паралелепипед со надворешни димензии и аголни приклучоци (4) во согласност со ISO стандардите за испорака на контејнери, споменатите аголни делови се прицврстени за секој агол на рамковната структура,

- транспортирање на модулите на елементите за канал (3) до местото на инсталацијата како нормален товар со транспортна опрема, како што се камиони, приколки и контејнерски

бродови, способни за ракување и транспортирање на компатибилни единици со ISO стандардна испорака,

- обезбедување на темел (53) кој што содржи множество столбови (54) кои имаат стандардни ISO компатибилни елементи за врзување на контејнери (55, 56), на кои можат да се поврзат аголните фитинзи (4) од модулите на елементот за канал (3), можат да се конектираат и

- монтажа на местото на инсталирање на елементите на модулите за канал (3) на столбовите (54) во група за модул за канал (5), формирајќи комплетен канал.

има уште 19 патентни барања




Fig. 1

(51) E 03F 1/00, E 03F 7/00, E 03F 5/10

(11) 10417

(13) T1

(21) 2019/272

(22) 25/03/2019

(45) 31/08/2020

(30) IT2014RM00648 06/11/2014 IT

(96) 06/11/2015 EP15817579.4

(97) 09/01/2019 EP3215683

(73) Nitti, Sergio Via Valle del Formale N°45
00039 Zagarolo (RM), IT

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Nitti, Sergio


(54) АВТОМАТИЗИРАН СИСТЕМ ЗА ИСПУШТАЊЕ, ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ВГРАДЕНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ОТПАД НА ПРЕНОСЛИВИ ТОАЛЕТИ КОИ ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО РЕКРЕАЦИСКИ ВОЗИЛА КАКО ШТО СЕ КАМП-ПРИКОЛИЦИ, КАРАВАНИ, ДОМОВИ НА ТРКАЛА И ЧАМЦИ

(57) 1 Полу-автоматска машина за празнење и чистење на резервоари на преносливи тоалети (А) кои што се наменети да се користат во рекреациски возила како што се камперски комбиња, каравани, домови на тркала и чамци и туристички авиони со тело, контејнер во форма на паралелолипед, особено подлога која што е празна на две страни, особено


предната и горната страна, безбедносен отвор, средство за хоризонтално ротирање заради празнење на резервоарот, внатрешно плакнење со млаз, средство за препознавање на присуството на вграден резервоар, средство за автоматско препознавање на видот на вметнатниот резервоар кој што се користи и средство за подигање на резервоарот вертикално за да се испразни со користење на ротирачка платформа (C), на пр, диск, на машината, при што платформата е покрената од мотор на машината фиксиран на телото; што се карактеризира со тоа што во центарот на платформата е контејнерот со два странични отвори по должината на неговите страни близу до неговата основа; контејнерот е закачен за платформата, по должината на нејзината пократка страна, со шарка; има два оптички сензори на внатрешната страна на овој контејнер; машината има мотор-редуктор со полжавеста завртка, позициониран помеѓу

платформата и контејнерот, при што моторот-редуктор ја покренува полугата која што го подига контејнерот за 90° со негово вртење на шарката сè додека не постигне вертикална позиција; основата на контејнерот држи плоча на количка за тркалање која што е зацврстена за него со две телескопски водилки на машината кои што може да се продолжуваат; оптички сензор и брава за држење на вметнатиот резервоар, на пр., Thetford®, Dometic®, се позиционирани на оваа плоча; количката кога е во употреба е придвижена со два мотори фиксирани на надворешните страни на самиот контејнер, моторите, со помош на запчаници преку страничните отвори по должината на страните на контејнерот, го пренесуваат движењето на двете запчести шини фиксирани на внатрешните страни на истиот контејнер. има уште 6 патентни барања


СЛИКА 1.1



СЛИКА 1.2



СЛИКА 1.3



(51) C 12Q 1/68, A 61K 31/7125, A 61P 35/02
(11) 10423 (13) T1
(21) 2019/276 (22) 26/03/2019
(45) 31/08/2020
(30) US 201361900854 P 06/11/2013 US and
US 201361904195 P 14/11/2013 US

(96) 05/11/2014 EP14860231.1
(97) 09/01/2019 EP3065828
(73) Mayo Foundation for Medical Education
and Research 200 First Street S.W. Rochester,
MN 55905, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје
(72) Tefferi, Ayalew
(54) **МЕТОДИ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА
ТРЕТИРАЊЕ ХЕМАТОЛОШКИ МАЛИГНОСТИ**
(57) 1 Состав што содржи иметелстат или
иметелстат натриум за употреба во третманот
на хематолошка малигност кај цицач кој е

идентификуван дека има хематолошка
малигност со присуство на генотип од мутација
на сплајсозом, прстенести сидеробласти во
коскена срцевина, или обете под услови
назначени со тоа, што наведената
хематолошка малигност се третира.
има уште 14 патентни барања

(51) **C 07K 16/26, C 07K 16/28, C 12N 15/13, A
61K 39/395, A 61P 35/00**

(11) **10424** (13) T1
(21) **2019/278** (22) 26/03/2019
(45) 31/08/2020

(30) US201161488660P 20/05/2011 US
(96) 21/05/2012 EP12789693.4
(97) 09/01/2019 EP2710039
(73) **AlderBio Holdings LLC 101 Convention
Center Drive, Suite 850 Las Vegas, NV 89109,
US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) KOVACEVICH, Brian Robert; GARCIA-
MARTINEZ, Leon F.; OLSON, Katie; DUTZAR,
Benjamin H.; BILLGREN, Jens J.; LATHAM, John

A.; MITCHELL, Danielle M.; MCNEILL, Patricia
Dianne; JANSON, Nicole M. and LOOMIS, Maria-
Cristina

(54) **АНТИ-CGRP СОСТАВИ И НИВНА
УПОТРЕБА**

(57) 1 Анти-човечко CGRP антителио коешто
содржи лесна низа на полипептид коешто има
аминокиселинска секвенца како што е
прикажано во SEQ ID NO: 52 и тешка низа на
полипептид којашто има аминокиселинска
секвенца како што е прикажано во SEQ ID NO:
54.
има уште 15 патентни барања

Abl

Abl Heavy chain (chimera) Full length protein sequence.

QSLFESGGRLVTPGTP.LTCTVSGLDLSSYYMQWVRQAPGKGLWIGVIGINDNTYYASWAKGRFTISRASSTTVDLKMTS
LTETDITATYFCARGDIWGPGLVTYSS (SEQ ID NO: 4)

Abl Variable region heavy chain (chimera) protein sequence.

QSLFESGGRLVTPGTP.LTCTVSGLDLSSYYMQWVRQAPGKGLWIGVIGINDNTYYASWAKGRFTISRASSTTVDLKMTS
LTETDITATYFCARGDIWGPGLVTYSS (SEQ ID NO: 3)

Abl Variable region heavy chain (chimera) protein sequence, CDR1: Bold; CDR2: Underlined; CDR3: Italics.

QSLFESGGRLVTPGTP.LTCTVSGLDLSSYYMQWVRQAPGKGLWIGVIGINDNTYYASWAKGRFTISRASSTTVDLKMTS
LTETDITATYFCARGDIWGPGLVTYSS (SEQ ID NOS: 8, 9, 10, respectively)

Abl Variable region heavy chain (chimera) DNA sequence, CDR1: Bold; CDR2: Underlined; CDR3: Italics.

CAGTCGCTGGAGGAGTCCGGGGTCCGCTGGTACGCTGGGACACCCCTGACACTCACCTGCACAGTCTCTGGACTCG
ACCTCAGT**AGTACTACATGCAAT**GGGTCCGCCAGGCTCCAGGGAAGGGCTGGAAATGGATCGGAGTCATGGATTA
ATGATAACACATACTACGGGAGCTGGGGCGAAAGGCCGATTCACCATCTCCAGAGCCTCTGCGACACCGTGGATCTGA
AAATGACCACTCTGACAAACCGAGGACACGGCCACCTATTCTGTGCTAGAGGGGACATCTGGGGCCACAGGACACCTCTG
CACCTCTCGAGC (SEQ ID NO: 143)

(51) **C 11D 1/72, C 11D 1/74, C 11D 3/50, C 11D
17/00, C 11D 3/20, C 11D 11/00**

(11) **10425** (13) T1
(21) **2019/279** (22) 26/03/2019
(45) 31/08/2020

(30) IT MI20131545 19/09/2013 IT

(96) 18/09/2014 EP14185358.0

(97) 02/01/2019 EP2851416

(73) **Bolton Manitoba SpA Via G.B. Pirelli 19
20124 Milano, US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) de Pellegrini, Federico; Villa, Valentina and Grisolia, Roberta

(54) Леплива детергентска и/или парфимирачка и/или санитизирачка композиција

(57) 1 Леплива детергентска и/или парфимирачка и/или санитизирачка композиција, во облик на гел, која може директно да се нанесе на саканата површина, на која се лепи без помош на носач и/или контејнер, и која, ако е изложена на дејство за плакнење со вода, се исплакнува дури по голем број на плакнења со вода, при што

спомнатата композиција е назначена со тоа, што опфаќа

i) поспешувач на лепење кој е етоксилувано хидрогенувано масло од рицинус;

ii) згуснувач;

iii) мирисен агенс;

iv) опционо, нејонско површински активно средство како детергент/пенушавец;

v) вода;

под услов да анјонски и катјонски површински активни средства не се присатни во спомнатата композиција.

има уште 13 патентни барања

(51) **F 16L 37/23, F 16L 37/56, F 16L 37/32**

(11) **10426**

(13) T1

(21) **2019/285**

(22) 28/03/2019

(45) 31/08/2020

(30) IT2013MI01864 11/11/2013 IT

(96) 10/11/2014 EP14812624.6

(97) 09/01/2019 EP3084281

(73) Stucchi S.p.A. Via Galileo Galilei, 1 24053 Brignano Gera d'Adda (BG) , IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GATTI, Gianmarco; STUCCHI, Giovanni; TIVELLI, Sergio and ALLEVI, Matteo

(54) СПОЈУВАЧ ЗА ПРЕНОС НА ФЛУИДИ СО ЗАДНА КОМОРНО НАПОЈУВАЊЕ СО ПОМОШ НА ЗАКОСЕНА ЦЕВКА

(57) 1 Спојувач за пренос на флуид (100) којшто содржи женски спојувач (47) вметнат во хидрауличен напојувачки блок (1) кој му припаѓа на спојувачот (100), и машки спојувач (48), кој може да се спои со наведениот женски спојувач (47),

наведениот блок (1) вклучува најмалку една хидраулична линија (49) и дренажна линија (50), и лост (4) споен со запци (7) адаптиран за ослободување на притисокот во комората (54) внатре во женскиот спојувач (47) и адаптиран за одвојување на машкиот спојувач (48) од женскиот спојувач (47),

наведениот женски спојувач (47) содржи вентил за ослободување од притисок (51) кој ја става наведената комора (54) во комуникација со дренажната линија (50),


женскиот спојувач (47) содржи плomba (19) адаптирана за затворање на калибирана комуникациска цевка (191), плombaта (19) е лоцирана помеѓу комората (54) и

хидрауличната линија (49), наведената калибрирана комуникациска цевка (191) е сместена во тело (13) на женскиот спојувач (47) надвор од наведената комора (54) во однос на оската (α) на спојувачот (100), така создавајќи разлика во притисок помеѓу хидрауличната линија(49) и комората (54),

кадешто наведената најмалку една хидраулична линија (49), во споена конфигурација со спојувачот за пренос на флуид (100), е во флуидна комуникација со наведениот машки спојувач (48) низ повеќекратни отвори обезбедени во телото (13) од женскиот спојувач (47), кадешто во наведените повеќекратни отвори се поставени околу оската (α) на спојувачот (100) на закосена оска во однос на оската (α) на спојувачот (100), наведената комуникациска цевка (191) е поставена надворешно кон наведената комора (54) и има закосена оска (β) во однос на оската (α) на спојувачот (100) така одредувајќи

радијален тип на запечатување со пломбата (19) навнатре од надворешноста во однос на оската (α) на спојувачот (100), наведената пломба (19) има прстенест облик, и содржи дел кој не се деформира (192) и дел кој се деформира (193), деформабилниот дел (193) се витка во правец на внатрешноста на комората (54) кога е достигнат даден

номинален притисок, со тоа одредувајќи го влезот на флуидот под притисок во комората (54) на хидрауличната линија (49) и деформабилниот дел (193) враќајќи се во својата почетна позиција и со тоа го опструира премнувањето на флуидот кога претисокот се враќа под наведениот номинален притисок. има уште 5 патентни барања



Слика 1

(51) **E 04B 1/24, E 04C 3/32, E 04C 3/08, E 04C 3/04, E 04C 3/07**

(11) **10435**

(13) T1

(21) **2019/535**

(22) 18/06/2019

(45) 31/08/2020

(30) BE 201200405 15/06/2012 BE

(96) 17/06/2013 EP13734641.7

(97) 20/03/2019 EP2861807

(73) **Swenters, Ivo Kapelstraat 11/5 3660 Opgrlabbeek, BE**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Swenters, Ivo

(54) **СТРУКТУРЕН ЕЛЕМЕНТ ВО РАМКОВНИ КОНСТРУКЦИИ**


(57) 1 Склоп кој содржи структурен елемент (10) и панел (49, 59, 109) прикачен на

структурниот елемент (10), кој структурен елемент (10) е издолжен, со внатрешна празнина (17) која се протега по должината на надолжната оска (9) на структурниот елемент (10) и е опкружена со тенок сиден материјал на структурниот елемент (10), кој што тенок сиден материјал го детерминира надворешниот облик на структурниот елемент (10) во форма на Грчки крст и внатрешната празнина има форма што кореспондира со надворешната форма на структурниот елемент (10), со четири прегледи (10102, 103, 104) кои се протегаат долж надолжната оска (9) кои четири прегледи (10102, 103, 104) се формираат така што структурниот елемент да покажува четирикратна ротациона симетрија околу надолжната оска (9), секој ротационо симетричен преглед (10102, 103, 104) содржи помошна површина (11) конфигурирана да

служи како точка за поддршка и прицврстување на панелот (49,59,109), и две површини за поврзување (12,12') конфигурирани за прицврстување на структурниот елемент (10) со други структурни елементи, при што во секој од четирите прегледи (101,102,103,104) помошната површина (11) е поставена помеѓу двете површини за поврзување (12,12') и е паралелна со површините за поврзување (12,12'), при што површините за поврзување (12,12') се поставени вдлабнато во однос на помошната површина (11) на растојание така што, кога структурниот елемент (10) е прицврстен со обични средства за прицврстување преку површините за поврзување (12,12'), средствата за поврзување не излегуваат од помошната површина (11) да стрчат, и за секој од четирите ротационо

симетрични прегледи, површините за поврзување (12,12'), се споени со помошната површина (11) преку приклучните сидови (14,16) на другите ротационо симетрични прегледи кои се наоѓаат на спротивните страни на помошната површина (11), приклучните сидови (14,16) кои имаат површини за поврзување (12,12'), и приклучните сидови на другите ротационо симетрични прегледи се поставени на растојание едни од други и се нормални на површините на поврзување (12,12') на соодветниот преглед, при што панелот (49,59,109) е прицврстен на една од помошните површини (11), и површините за поврзување (12,12') имаат регуларна шема на дупки (13) да служи како премин за прицврстување.

има уште 13 патентни барања



(51) **H 01Q 1/44, H 01Q 1/24**

(11) **10412**

(21) **2019/715**

(30) CZ20110042 27/01/2011 CZ

(96) 03/08/2011 EP11784576.8

(97) 22/05/2019 EP2668717

(13) T1

(22) 15/08/2019

(45) 31/08/2020

(73) **Vysoké učené Technické v Brne**

Antonínská 548/1 601 90 Brno Antonínská 548/1 601 90 Brno , CZ


(74) Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

(72) PAVEL, Fiala

(54) ФОТОВОЛТАИЧКИ ЕЛЕМЕНТ СО РЕЗОНАТОР И ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА АМОРТИЗАЦИЈА

(57) 1 Фотоволтаичкиот елемент вклучува најмалку еден 2Д-3Д резонатор (4) и референтна електрода (11), при што споменатиот 2Д-3Д резонатор (4) е поставен на полупроводникот (5) и е формиран од два дела од кој првиот дел е 2Д делот кој има елемент за трансформација (8) кој се наоѓа на рамнината (3) и се состои од пар електроди во форма на споени проводници а вториот дел е 3Д делот кој се наоѓа во внатрешноста на полупроводникот (5) и содржи диелектрик (10), при што елементот за трансформација (8) на 2Д делот е поставен на диелектриот (10) од делот 3Д карактеризиран со тоа што полупроводникот (5) е формиран од регион без електромагнетно амортизирање (5а), чијашто горна рамнина ја сочинува рамнината (3) и регион со електромагнетно амортизирање (5б)

ограничен со виртуелни граници (6) од материјали со различни карактеристики разликувајќи се од регионот со електромагнетно амортизирање (5б). За разлика од регионот без електромагнетно амортизирање (5а) кој покажува зголемена гама спроводливост S/m во насока на референтната електрода (11), 3Д делот од 2Д-3Д резонаторот (4) е составен од диелектрик (10) и рефлектор (7) опкружен со диелектрик (10) кои се поставени внатре во регионот без електромагнетно амортизирање (5а) и внатре во регионот со електромагнетно амортизирање (5б) на полупроводникот (5). Референтната електрода (11) се граничи со регионот со електромагнетно амортизирање (5б) и се наоѓа под регионот со електромагнетно амортизирање (5б), диелектриот (10) и рефлекторот (7).
има уште 1 патентни барања



(51) **A 61K 38/08, A 61P 35/00**

(11) **10383**

(13) T1

(21) **2019/1071**

(22) 18/12/2019

(45) 31/08/2020

(30) US201361838777 24/06/2013 US

(96) 24/06/2014 EP1488523.4

(97) 30/10/2019 EP3013351

(73) **CanBas Co., Ltd. 2-2-1 Otemachi, Numazu City Shizuoka 410-080JP**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**


(72) Kawabe, Takumi; MINE, Naoki; SAITO, Naoya; SAKAKIBARA, Keiichi and SATO, Takuji

(54) ПЕПТИДИ И ПЕПТИДОМИМЕТИЦИ ВО КОМБИНИРАНИ УПОТРЕБИ И ЛЕКУВАЊЕ НА СУБПОПУЛАЦИИ НА ПАЦИЕНТИ СО РАК

(57) 1 Соединение на пептид коешто има анти-клеточна пролиферативна активност коешто содржи (d-Bpa)(d-Ser)(d-Trp)(d-Ser)(d-Phe-2,3,4,5,6- F)(d-Cha) (SEQ ID NO:1), кадешто соединението на пептидот дополнително содржи пептид којшто навлегува во клетка

сврзан или коњугиран или фармацевтска прифатлива сол на соединението на пептид, за употреба во профилаксата или лекувањето на клеточно пролиферативно нарушување кај

цичач, каде што цичачот има број на бели крвни клетки од помалку од 11,000 бели крвни клетки на микролитар (wbc/ μ l) од крвта. има уште 17 патентни барања



(51) **C 07D 471/10, A 61K 31/438, A 61P 9/00, A 61P 35/00, A 61P 1/00, A 61P 29/00**

(11) **10410**

(13) T1

(21) **2019/1073**

(22) 19/12/2019

(45) 31/08/2020

(30) US201361874545P 06/09/2013 US;

US201361899943P 05/11/2013 US and

US201462004385P 29/05/2014 US

(96) 05/09/2014 EP14786383.1

(97) 23/10/2019 EP3041842

(73) **Roivant Sciences GmbH**

Viaduktstrasse 8 4051 Basel, CH

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) DE LOMBAERT, Stéphane; GOLDBERG, Daniel R.; BRAMELD, Kenneth; SJOGREN, Eric Brian and SCRIBNER, Andrew

(54) **СПИРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА ТРИПТОФАН ХИДРОКСИЛАЗА**

(57) 1 Соединение со Формула I:

или негова фармацевтски прифатлива сол, каде што:

Прстенот A е C3-10 циклоалкил, C6-10 арил, 4

до 10-член хетероциклоалкил, или 5 до 10-член хетероарил;

L е O или NR4;

W е N или CR5;

X е N или CR6;

Y е N или CR7;

каде што само еден од X и Y е N;

R1 е H, C1-10 алкил, C3-10 циклоалкил, фенил,

-(CR8R9)pOC(O)R10, -(CR8R9)pNR11R12, или -(CR8R9)pC(O)NR11R12, каде што споменатите

C1-10 алкил, C3-10 циклоалкил, и фенил се

секој незадолжително заменети со 2, 3, 4, или 5

супституенти независно селектирани од F, Cl, Br, CN, C1-4 алкил, и C1-4 халоалкил;

R2 и R3 се секој независно селектирани од H, C1-4 алкил, и C1-4 халоалкил;

R4 е H или C1-4 алкил;

R5 и R6 се секој независно селектирани од H, хало, и C1-4 алкил;

R7 е H, C1-4 алкил, C2-6 алкенил, C3-10 циклоалкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 4-10 член хетероциклоалкил, (4-10 член

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, 5-10 член

хетероарил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил,

NR13R14, OR15, C(O)R16, S(O)qR17, каде што

споменатите C1-4 алкил, C2-6 алкенил, C3-10 циклоалкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 4-10 член хетероциклоалкил, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, 5-10 членхетероарил, и (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил се секој незадолжително заменети со 2, или 3 супституенти селектирани од хало, C1-4 алкил, C2-6 алкенил, amino, C1-4 алкиламино, C2-8 диалкиламино, хидрокси, и C1-4 алкокси; R8 и R9 се секој независно селектирани од H и C1-4 алкил; R10 е C1-6 алкил незадолжително заменет со 2 или 3 супституенти независно селектирани од C1-6 халоалкил, C3-10 циклоалкил, ORa, и NRcRd; R11 и R12 се секој независно селектирани од H и C1-6 алкил; R13 е H или C1-4 алкил; R14 е H, C1-4 алкил, C3-7 циклоалкил, C3-7 циклоалкил-C1-4 алкил, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 4-10 член хетероциклоалкил, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, 5-10 член хетероарил, или (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, C(O)RbC(O)ORaC(O)NRc1RdS(O)RbS(O)2Rbили S(O)2NRc1Rdкаде што споменатите C1-4 алкил, C3-7 циклоалкил, C3-7 циклоалкил-C1-4 алкил, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 4-10 член хетероциклоалкил, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, 5-10 член хетероарил, и (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил се секој незадолжително заменети со 2, или 3 супституенти независно селектирани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, CN, NO₂, ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO C(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)ORa NRc1C(O)NRc1RdNRc1S(O)RbNRc1S(O)2RbNR c1S(O)2NRc1RdS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2Rби S(O)2NRc1Rd1; или R13 и R14 заедно со N атомот за кој што тие се закачени формираат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група незадолжително

заменета со 2, или 3 супституенти независно селектирани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, хало, CN, ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO C(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)NRc 1RdNRc1C(O)ORaS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2RbN Rc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1Rди S(O)2NRc1Rdкаде што споменатите C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се секој незадолжително заменети со 2, или 3 супституенти независно селектирани од хало, CN, ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO C(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)NRc 1RdNRc1C(O)ORaS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2RbN Rc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1Rди S(O)2NRc1Rd1; R15 е H, C1-4 алкил, C3-7 циклоалкил, C3-7 циклоалкил-C1-4 алкил, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 4-10 член хетероциклоалкил, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, 5-10 член хетероарил, или (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, каде што споменатите C1-4 алкил, C3-7 циклоалкил, C3-7 циклоалкил-C1-4 алкил, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 4-10 член хетероциклоалкил, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, 5-10 член хетероарил, и (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил се секој незадолжително заменети со 2, или 3 супституенти независно селектирани од хало, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, CN, ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO C(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)NRc 1RdNRc1C(O)ORaS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2RbN Rc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1Rди S(O)2NRc1Rd1; R16 е C1-4 алкил или NR18aR18b каде што споменатиот C1-4 алкил е незадолжително заменети со 2, или 3 супституенти независно

селектирани од хало, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 членхетероарил, CN, ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbOC(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)NRc1RdNRc1C(O)ORaS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2RbNRc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1Rdi S(O)2NRc1Rd1;

R17 е C1-4 алкил, NR18aR18b, или OR18c, каде што споменатиот C1-4 алкил е незадолжително заменет со 2, или 3 супституенти независно селектирани од хало, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, CN, ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbOC(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)NRc1RdNRc1C(O)ORaS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2RbNRc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1Rdi S(O)2NRc1Rd1;

R18a и R18b се секој независно селектирани од H и C1-4 алкил каде што споменатиот C1-4 алкил е незадолжително заменет со 2, или 3 супституенти независно селектирани од хало, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, CN, ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbOC(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)NRc1RdNRc4C(O)ORaS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2RbNRc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1Rdi S(O)2NRc1Rd1;

или R18a и R18b заедно со N атомот за кој што тие се закачени формираат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група незадолжително заменета со 2, или 3 супституенти независно селектирани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 членхетероарил, хало, CN, ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbOC(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)NRc1RdNRc1C(O)ORaS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2RbNRc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1Rdi S(O)2NRc1Rd1;

каде што споменатите C1-6 алкил,

C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се секој незадолжително заменети со 2, или 3 супституенти независно селектирани од хало, CN, ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbOC(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)NRc1RdNRc1C(O)ORaS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2RbNRc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1Rdi S(O)2NRc1Rd1;

R18c е H, C1-6 алкил, C3-10 циклоалкил, C3-7 циклоалкил-C1-4 алкил, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 4-10 член хетероциклоалкил, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, 5-10 член хетероарил, или (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, каде што споменатите C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 4-10 член хетероциклоалкил, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, 5-10 член хетероарил, и (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил се секој незадолжително заменети со 2, или 3 супституенти независно селектирани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, CN, NO2, ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbOC(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)ORaNRc1C(O)NRc1RdNRc1S(O)RbNRc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1RdS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2Rbi S(O)2NRc1Rd1;

RA е H, Сухало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2 Rd2, S(O)2Rb2, или S(O)2NRc2Rd2, каде што споменатите C1-6 алкил и C2-6 алкенил се секој незадолжително заменети со 2, 3, 4, или 5 супституенти независно селектирани од Сухало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C1-6 халоалкил, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2,

NRc2C(O)Rb2 , NRc2C(O)ORa2 ,
 NRc2C(O)NRc2Rd2 , NRc2S(O)Rb2 ,
 NRc2S(O)2Rb2 , NRc2S(O)2NRc2Rd2 , S(O)Rb2 ,
 S(O)NRc2Rd2 , S(O)2Rb2 , и S(O)2NRc2Rd2 ;
 RB е H, Cy2, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил,
 C1-6 халоалкил, CN, NO₂, ORa3, SRa3,
 C(O)Rb3 , C(O)NRc3Rd3 , C(O)ORa3 , OC(O)Rb3 ,
 OC(O)NRc3Rd3 , NRc3Rd3 , NRc3C(O)Rb3 ,
 NRc3C(O)ORa3 , NRc3C(O)NRc3Rd3 ,
 NRc3S(O)Rb3 , NRc3S(O)2Rb3 ,
 NRc3S(O)2NRc3Rd3 , S(O)Rb3 , S(O)NRc3Rd3 ,
 S(O)2Rb3 , или S(O)2NRc3Rd3 , каде што
 споменатите C1-6 алкил и C2-6 алкенил се
 секој незадолжително заменети со 2, 3, 4, или 5
 супституенти независно селектирани од Cy2,
 хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C1-6
 халоалкил, CN, NO₂, ORa3, SRa3, C(O)Rb3 ,
 C(O)NRc3Rd3 , C(O)ORa3 , OC(O)Rb3 ,
 OC(O)NRc3Rd3 , NRc3Rd3 , NRc3C(O)Rb3 ,
 NRc3C(O)ORa3 , NRc3C(O)NRc3Rd3 ,
 NRc3S(O)Rb3 , NRc1S(O)2Rb3 ,
 NRc3S(O)2NRc3Rd3 , S(O)Rb3 , S(O)NRc3Rd3 ,
 S(O)2Rb3 , и S(O)2NRc3Rd3 ;
 RC и RD се независно селектирани од H, хало,
 C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C1-6 халоалкил, CN,
 NO₂, ORa4, SRa4, C(O)Rb4 , C(O)NRc4Rd4 ,
 C(O)ORa4 , OC(O)Rb4 , OC(O)NRc4Rd4 ,
 NRc4Rd4 , NRc4C(O)Rb4 , NRc4C(O)ORa4 ,
 NRc4C(O)NRc4Rd4 , NRc4S(O)Rb4 ,
 NRc4S(O)2Rb4 , NRc4S(O)2NRc4Rd4 , S(O)Rb4 ,
 S(O)NRc4Rd4 , S(O)2Rb4 , и S(O)2NRc4Rd4 ; каде
 што споменатите C1-6 алкил и C2-6 алкенил се
 секој незадолжително заменети со 2, 3, 4, или 5
 супституенти независно селектирани од C6-10
 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил,
 4-10 член хетероциклоалкил, хало, C1-6 алкил,
 C2-6 алкенил, C1-6 халоалкил, CN, NO₂, ORa4,
 SRa4, C(O)Rb4 , C(O)NRc4Rd4 , C(O)ORa4 ,
 OC(O)Rb4 , OC(O)NRc4Rd4 , NRc4Rd4 ,
 NRc4C(O)Rb4 , NRc4C(O)ORa4 ,
 NRc4C(O)NRc4Rd4 , NRc4S(O)Rb4 ,
 NRc4S(O)2Rb4 , NRc4S(O)2NRc4Rd4 , S(O)Rb4 ,
 S(O)NRc4Rd4 , S(O)2Rb4 , и S(O)2NRc4Rd4 ;

Cy1 и Cy2 се секој независно селектирани од
 C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член
 хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил, од
 кои секој е незадолжително заменет со 2, 3, 4,
 или 5 супституенти независно селектирани од
 RCy;
 секој RCy е независно селектиран од хало, C1-6
 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C6-10
 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил,
 4-10 член хетероциклоалкил, CN, NO₂, ORa5,
 SRa5, C(O)Rb5 , C(O)NRc5Rd5 , C(O)ORa5 ,
 OC(O)Rb5 , OC(O)NRc5Rd5 , NRc5Rd5 ,
 NRc5C(O)Rb5 , NRc5C(O)ORa5 ,
 NRc5C(O)NRc5Rd5 , NRc5S(O)Rb5 ,
 NRc5S(O)2Rb5 , NRc5S(O)2NRc5Rd5 , S(O)Rb5 ,
 S(O)NRc5Rd5 , S(O)2Rb5 , и S(O)2NRc5Rd5 , каде
 што споменатите C1-6 алкил, C2-6 алкенил C6-
 10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член
 хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил се
 секој незадолжително заменети со 2, 3, 4, или 5
 супституенти независно селектирани од хало,
 C1-6 алкил, CN, NO₂, ORa5, SRa5, C(O)Rb5 ,
 C(O)NRc5Rd5 , C(O)ORa5 , OC(O)Rb5 ,
 OC(O)NRc5Rd5 , NRc5Rd5 , NRc5C(O)Rb5 ,
 NRc5C(O)ORa5 , NRc5C(O)NRc5Rd5 ,
 NRc5S(O)Rb5 , NRc5S(O)2Rb5 ,
 NRc5S(O)2NRc5Rd5 , S(O)Rb5 , S(O)NRc5Rd5 ,
 S(O)2Rb5 , и S(O)2NRc5Rd5 ;
 секој Ra, RaRa2, Ra3, Ra4, и Ra5 е независно
 селектиран од H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил,
 C2-6 алкенил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-
 10 член хетероарил, 4-10 член
 хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-
 10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член
 хетероарил)-C1-4 алкил, или (4-10 член
 хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, каде што
 споменатите C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C6-10
 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил,
 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4
 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член
 хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член
 хетероциклоалкил)-C1-4 алкил се секој
 незадолжително заменети со 2, 3, 4, или 5

супституенти независно селектирани од C1-4 алкил, хало, CN, ORa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;

секој RbRb2, Rb3, Rb4, и Rb5 е независно селектиран од H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, или (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, каде што споменатите C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил се секој незадолжително заменети со 2, 3, 4, или 5 супституенти независно селектирани од C1-4 алкил, хало, CN, ORa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;

секој Rc, Rd, RcRdRc2, Rd2, Rc3, Rd3, Rc4, Rd4, Rc5, и Rd5 е независно селектиран од H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, или (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, каде што споменатите C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил се секој

незадолжително заменети со 2, 3, 4, или 5 супституенти независно селектирани од C1-4 алкил, хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;

или кој било Rc и Rd заедно со N атомот за кој што тие се закачени формираат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група незадолжително заменета со 2, или 3 супституенти независно селектирани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероарил, хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, каде што споменатите C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се незадолжително заменети со 2, или 3 супституенти независно селектирани од хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;


или кој било Rc1 и Rd1 заедно со N атомот за кој што тие се закачени формираат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група незадолжително заменета со 2, или 3 супституенти независно селектирани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, каде што

споменатите C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се секој незадолжително заменети со 2, или 3 супституенти независно селектирани од хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6; или кој било Rc2 и Rd2 заедно со N атомот за кој што тие се закачени формираат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група незадолжително заменети со 2, или 3 супституенти независно селектирани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, каде што споменатите C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се секој незадолжително заменети со 2, или 3 супституенти независно селектирани од хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6; или кој било Rc3 и Rd3 заедно со N атомот за кој што тие се закачени формираат 4-, 5-, 6-, или 7-члени хетероциклоалкил групи незадолжително заменети со 2, или 3 супституенти независно селектирани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6,

OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, каде што споменатите C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се секој незадолжително заменети со 2, или 3 супституенти независно селектирани од хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6; или кој било Rc4 и Rd4 заедно со N атомот за кој што тие се закачени формираат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група незадолжително заменета со 2, или 3 супституенти независно селектирани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, каде што споменатите C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се секој незадолжително заменети со 2, или 3 супституенти независно селектирани од хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6; или кој било Rc5 и Rd5 заедно со N атомот за кој што тие се закачени формираат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група незадолжително заменета со 2, или 3

супституенти независно селектирани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, каде што споменатите C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се секој незадолжително заменети со 2, или 3 супституенти независно селектирани од хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6; секој Ra6, Rb6, Rc6, и Rd6 е независно селектиран од H, C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C3-7 циклоалкил, фенил, 5-6 член хетероарил, и 4-7 член хетероциклоалкил, каде што споменатите C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C3-7 циклоалкил, фенил, 5-6 член хетероарил, и 4-7 член хетероциклоалкил се секој

незадолжително заменети со 2, или 3 супституенти независно селектирани од OH, CN, amino, хало, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 алкилтио, C1-4 алкиламино, и ди(C1-4 алкил)амино;
 n е 1 или 2;
 p е 2, или 3; и
 q е 1 или 2;
 каде што која било погоре спомената 4-10 или 4-7 члена хетероциклоалкил група незадолжително содржи 2, или 3 оксо супституенти, каде што секој оксо супституент кој што е присутен е заменет на јаглеродниот, азотниот или сулфурниот атом кој што го формира прстенот на 4-10 или 4-7 члената хетероциклоалкил група.
 има уште 54 патентни барања



Нацрт 1А

(51) **A 61K 31/216, A 61K 47/26, A 61K 9/19, A 61P 35/00**

(11) **10384**

(13) T1

(21) **2019/1074**

(22) 19/12/2019

(45) 31/08/2020

(30) SE20120051211 26/10/2012 SE and
US201261719184P 26/10/2012 US

(96) 24/10/2013 EP13849763.1

(97) 20/11/2019 EP2928463

(73) **Oncopeptides AB Västra Trädgårdsgatan 15 111 53 Stockholm, SE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LEHMANN, Fredrik and SPIRA, Jack

(54) **ЛИОФИЛИЗИРАНИ ПРЕПАРАТИ НА МЕЛФАЛАН ФЛУФЕНАМИД**

(57) 1 Лиофилизиран фармацевтски препарат којшто содржи мелфалан флуфенамид хидрохлорид (J1), и сукроза кадешто тежинскиот однос (w/w) помеѓу споменатиот мелфалан флуфенамид хидрохлорид (J1) и сукроза е од 1:25 до 1:75.

има уште 13 патентни барања

(51) **A 01K 67/027, C 07K 16/28, C 07K 16/40, C 07K 16/46, C 12N 15/85, C 12N 9/64**

(11) **10411**

(13) T1

(21) **2019/1078**

(22) 23/12/2019

(45) 31/08/2020

(30) US201161446895P 25/02/2011 US;
US201161497650P 16/06/2011 US and
US201261595200P 06/02/2012 US

(96) 24/02/2012 EP14154918.8

(97) 25/09/2019 EP2738258

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 1059US**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје


(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J. and
MACDONALD, Lynn

(54) **ADAM6 ГЛУВЦИ**

(57) 1 Генетски модифициран глушец чиј геном содржи:

(а) низа од ектопична нуклеинска киселина која содржи секвенца која кодира протеин на ADAM6a глушец или ортолог или хомолог или фрагмент од него што е функционален кај машки глушец и протеин на ADAM6b глушец или ортолог или хомолог или фрагмент од него што е функционален кај машки глушец, при што протеинот на ADAM6a глушец или ортолог или хомолог или фрагмент од нив и протеинот на ADAM6b глушец или ортолог или хомолог или фрагмент од нив се изразуваат од низата ектопична нуклеинска киселина; и

(б) хуманизиран тежок синцир на имуноглобулин варијабилан регионален локус, кој содржи модификација што ја намалува или ја елиминира ендегената функција кај ADAM6 машки глушец,
при што секвенцата на ектопична нуклеинска киселина е присутна во рамките на хуманизираниот тежок синцир варијабилан регионален локус.
има уште 14 патентни барања



(51) **C 07K 16/28, A 61P 35/00**

(11) **10376**

(13) T1

(21) **2020/3**

(22) 02/01/2020

(45) 31/08/2020

(30) 15160292 23/03/2015 EP

(96) 21/03/2016 EP16713784.3

(97) 20/11/2019 EP3274370

(73) **Bayer Pharma Aktiengesellschaft**

Müllerstrasse 178,13353 Berlin, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) HOLTON, Simon; FREIBERG, Christoph;
TRAUTWEIN, Mark; DITTMER, Frank; WILLUDA,
Jörg; GRITZAN, Uwe; SCHÖNFELD, Dorian;
GLÜCK, Julian, Marius; PINKERT, Jessica;
GUTIERREZ Eva-Maria; GOLFIER, Sven;
BECKHOVE, Philip and GE, Yingzi

(54) **АНТИ-СЕАСАМ6 АНТИТЕЛА И
УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ**

(57) 1 Изолирано анти-СЕАСАМ6 антителио или
антиген-врзувачки фрагмент од истото што
содржи:

и. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој
што содржи H-CDR1 што содржи СЕК ИД БР:48,
H-CDR2 што содржи СЕК ИД БР:49, и H-CDR3
што содржи СЕК ИД БР:50 и антиген-врзувачки
регион на лесен ланец кој што содржи L-CDR1
што содржи СЕК ИД БР:52, L-CDR2 што содржи
СЕК ИД БР:53, и L-CDR3 што содржи СЕК ИД
БР:54, или

ии. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој
што содржи H-CDR1 што содржи СЕК ИД
БР:106, H-CDR2 што содржи СЕК ИД БР:107, и

H-CDR3 што содржи СЕК ИД БР:108 и антиген-
врзувачки регион на лесен ланец кој што
содржи L-CDR1 што содржи СЕК ИД БР:110, L-
CDR2 што содржи СЕК ИД БР:111 и L-CDR3 што
содржи СЕК ИД БР:112, или

и. антиген-врзувачки регион на тежок ланец
кој што содржи H-CDR1 што содржи СЕК ИД
БР:4, H-CDR2 што содржи СЕК ИД БР:5, и H-
CDR3 што содржи СЕК ИД БР:6 и антиген-
врзувачки регион на лесен ланец кој што
содржи L-CDR1 што содржи СЕК ИД БР:8, L-
CDR2 што содржи СЕК ИД БР:9, и L-CDR3 што
содржи СЕК ИД БР:10, или

и. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој
што содржи H-CDR1 што содржи СЕК ИД БР:34,
H-CDR2 што содржи СЕК ИД БР:35, и H-CDR3
што содржи СЕК ИД БР:36 и антиген-врзувачки
регион на лесен ланец кој што содржи L-CDR1
што содржи СЕК ИД БР:38, L-CDR2 што содржи
СЕК ИД БР:39, и L-CDR3 што содржи СЕК ИД
БР:40, или

и. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој
што содржи H-CDR1 што содржи СЕК ИД
БР:120, H-CDR2 што содржи СЕК ИД БР:121 и H-
CDR3 што содржи СЕК ИД БР:122 и антиген-
врзувачки регион на лесен ланец кој што
содржи L-CDR1 што содржи СЕК ИД БР:124, L-
CDR2 што содржи СЕК ИД БР:125, и L-CDR3
што содржи СЕК ИД БР:126, или

и. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој
што содржи H-CDR1 што содржи СЕК ИД БР:24,
H-CDR2 што содржи СЕК ИД БР:25, и H-CDR3
што содржи СЕК ИД БР:26 и антиген-врзувачки

регион на лесен ланец кој што содржи L-CDR1 што содржи CEK ИД БР:28, L-CDR2 што содржи CEK ИД БР:29, и L-CDR3 што содржи CEK ИД БР:30, или

ви. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој што содржи H-CDR1 што содржи CEK ИД БР:76, H-CDR2 што содржи CEK ИД БР:77, и H-CDR3 што содржи CEK ИД БР:78 и антиген-врзувачки регион на лесен ланец кој што содржи L-CDR1 што содржи CEK ИД БР:80, L-CDR2 што содржи CEK ИД БР:81 и L-CDR3 што содржи CEK ИД БР:82, или

ви. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој што содржи H-CDR1 што содржи CEK ИД БР:134, H-CDR2 што содржи CEK ИД БР:135, и H-CDR3 што содржи CEK ИД БР:136 и антиген-врзувачки регион на лесен ланец кој што содржи L-CDR1 што содржи CEK ИД БР:138, L-CDR2 што содржи CEK ИД БР:139, и L-CDR3 што содржи CEK ИД БР:140, или

и. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој што содржи H-CDR1 што содржи CEK ИД БР:148, H-CDR2 што содржи CEK ИД БР:149, и H-CDR3 што содржи CEK ИД БР:150 и антиген-врзувачки регион на лесен ланец кој што содржи L-CDR1 што содржи CEK ИД БР:152, L-CDR2 што содржи CEK ИД БР:153, и L-CDR3


што содржи CEK ИД БР:154, или

ц. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој што содржи H-CDR1 што содржи CEK ИД БР:14, H-CDR2 што содржи CEK ИД БР:15, и H-CDR3 што содржи CEK ИД БР:16 и антиген-врзувачки регион на лесен ланец кој што содржи L-CDR1 што содржи CEK ИД БР:18, L-CDR2 што содржи CEK ИД БР:19, и L-CDR3 што содржи CEK ИД БР:20, или

ци. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој што содржи H-CDR1 што содржи CEK ИД БР:62, H-CDR2 што содржи CEK ИД БР:63, и H-CDR3 што содржи CEK ИД БР:64 и антиген-врзувачки регион на лесен ланец кој што содржи L-CDR1 што содржи CEK ИД БР:66, L-CDR2 што содржи CEK ИД БР:67, и L-CDR3 што содржи CEK ИД БР:68, или

ци. антиген-врзувачки регион на тежок ланец кој што содржи H-CDR1 што содржи CEK ИД БР:92, H-CDR2 што содржи CEK ИД БР:93, и H-CDR3 што содржи CEK ИД БР:94 и антиген-врзувачки регион на лесен ланец кој што содржи L-CDR1 што содржи CEK ИД БР:96, L-CDR2 што содржи CEK ИД БР:97, и L-CDR3 што содржи CEK ИД БР:98.

има уште 16 патентни барања



(51) **B 21D 26/08, B 21D 39/04, B 23K 20/08**

(11) **10377**

(13) **T1**

(21) **2020/5**

(22) **03/01/2020**

(45) **31/08/2020**

(30) **20132011608 14/10/2013 NL**

(96) **14/10/2014 EP14790773.7**

(97) **04/12/2019 EP3057734**

(73) **Volker Wessels Intellectuele E igendom**

B.V. Podium 9 3826 PA Amersfoort, NL

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **SCHOORL, Petrus Johannes**

(54) **МЕТОД ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА БАРЕМ
ДВА МЕТАЛНИ РАБОТНИ ДЕЛОВИ ЕДЕН ЗА**

ДРУГ НА НАЧИН СО ЕКСПЛОЗИВНО ЗАВАРУВАЊЕ

(57) 1 Метод за поврзување на барем на два метални работни делови еден за друг (2, 8) од метали со различен состав на начин со експлозивно заварување, се состои од чекорите на:


- затворање на внатрешен работен дел (2) барем парцијално со надворешен работен дел (8);
- спремање на прекривка од експлозивен материјал (14) околу надворешниот работен дел (8); и
- детонирање на експлозивниот

материјал (14) со цел да се оствари металургиска конекција помеѓу двата работни делови; и

- каде што при детонацијата на експлозивниот материјал (14) внатрешниот работен дел (2) е целосно исполнет со и/или барем парцијално затворен со не-Њутонова смеса (20);

карактеризиран со тоа што наведената не-Њутонова смеса (20) е дилатантна не-Њутонова смеса.

има уште 14 патентни барања



(51) **C 12Q 1/68**

(11) **10378**

(13) T1

(21) **2020/6**

(22) 03/01/2020

(45) 31/08/2020

(30) 201462034231P 07/08/2014 US

(96) 28/07/2015 EP15753745.7

(97) 09/10/2019 EP3198026

(73) **Pharmassist Ltd Anthrakorichon 15 142 35 Nea Ionia, Athens, GR**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) LIANIDOU, Evrykleia and MARKOU, Athina

(54) **МЕТОД ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МУТАЦИОНЕН СТАТУС НА РИЗСА ВО ПРИМЕРОК**

(57) 1 1. Метода за анализирање на присуство на РИЗСА мутантен алелен ДНК во ДНК примерок, каде што споменитиот метод опфаќа чекори за изведување на асиметрична и алелна

специфична реакција на полимераза верижна реакција (англиски: Polymerase chain reaction (PCR)) на споменатата алелна мутирана ДНК, и изведување на анализа на топење на произведената ДНК во PCR, кадешто споменатиот PCR се изведува со употреба на - мутантен алелен специфичен прајмер комплементарен на 3' (три прајмера) крај на првото влакно на мутантната алелна ДНК што треба да се засили, каде што специфичниот прајмер за мутантен алел содржи место за мутација и несовпаѓање со соодветната ДНК на дивниот тип и

- сонда за блокирање без ознака, која е олигонуклеотид комплементарна со секвенца од див тип на првото влакно на ДНК од див тип, што одговара на првото влакно на мутантната алелна ДНК во соодветна положба во која е присутна мутацијата што треба да се открие, каде што сондата за блокирање без ознака


содржи дополнителна неусогласеност со споменатата прва влас на мутантната алелна ДНК покрај местото на мутација и која сонда е блокирана да дејствува како прајмер за синтеза на ДНК во реакцијата PCR и

- вообичаен прајмер кој е комплементарен на 3' крај на втората влакно на ДНК-мутант алелен да се засили со PCR и кадешто споменатата анализа на топење се изведува со употреба на - сонда за топење е необележена сонда што е олигонуклеотид кој што опфаќа секвенца која е комплементарна со ДНК алела од див тип и се преклопува со секвенцата на ДНК на мутантен

алел, и

- компонента која може да се отрие за мерење на температурата на топење на двојни влакна на ДНК компоненти, најмалку вклучувајќи двојно влакно компонента на сондата за топење врзана за засилена мутирано алелно ДНК влакно или диво алелно ДНК влакно, при што температурата на топење се разликува помеѓу двојно компонентата на сондата за топење врзана за засиленото алелно влакно и сондата за топење врзана за засилената влакна на дивата алела.

има уште 17 патентни барања



Сл. 1

(51) C 12N 7/00

(11) 10380

(21) 2020/7

(13) T1

(22) 03/01/2020

(45) 31/08/2020

(30) 2015MUM1055 27/03/2015 IN

(96) 28/03/2016 EP16721253.9

(97) 16/10/2019 EP3274447

(73) Cadila Healthcare Limited Zydus
Corporate Park, Scheme No. 63 Survey No. 536,

Khoraj (Gandhinagar) Nr. Vaishnodevi Circle
Sarkhej - Gandhinagar Highway, Ahmedabad –
382481 Gujarat, IN

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) GLUECK, Reinhard; GIANNINO, Viviana and
GUPTA, Gaurav

(54) **ВАКЦИНА ЗАСНОВАНА НА РЕКОМБИНАНТЕН JERYL LYNN 2 ВИРУС НА ЗАУШКИ**

(57) 1 Изолиран геном со целосна должина на атенуиран JL2 на сој на вирус на заушки кој ја

опфаќа полинуклеотидната секвенца која што има SEQ ID NO.8.

има уште 11 патентни барања



1. 1 kb Scale (λ/HindIII)
2. Фрагмент 1+2
3. Фрагмент 3+4
4. Фрагмент 5+6

(51) **H 05H 1/54, G 21B 1/05**

(11) **10388**

(13) T1

(21) **2020/11**

(22) 08/01/2020

(45) 31/08/2020

(30) 201462063382P 13/10/2014 US and

201462064346P 15/10/2014 US

(96) 12/10/2015 EP15851349.9

(97) 20/11/2019 EP3187028

(73) **TAE Technologies, Inc. 19631 Pauling Foothill Ranch, CA 92610, US**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје

(72) BINDERBAUER, Michl; BYSTRUTSKII, Vitaly and ТАЈМА, Toshiki


(54) **СПИСОК ЗА СПОЈУВАЊЕ И КОМПРИМИРАЊЕ НА КОМПАКТЕН ТОР**

(57) 1 Систем (100, 200) за спојување и компримирање компактни плазма торуси што се состојат од: комора за компресија (20)

конфигурирана така што магнетски да компримира компактен тороид, дел за формирање компактен тороид (12N, 12S) конфигуриран во цилиндрична форма со множество активни магнетни калеми (32N, 32S) кои се распоредени околу и аксијално по должина на делот за формирање (12N, 12S), кој се состои од: модулализирани делови за формирање и забрзување за генерирање на компактниот тороид и за аксијално забрзување на компактниот тороид и пренесување на компактниот тороид кон средината на рамнината на комората за компресија (20), прв дел за компресија (14N, 14S) на првиот крај споен со излезен дел од делот за формирање (12N, 12S), првиот дел за компресија (14N, 14S) конфигуриран со конусно ограничување на конзерваторот на проток за пасивно адијабатично да се компримира компактниот

тороид, како што компактниот тороид го преминува првиот дел за компресија (14N, 14S) кон средната рамнина на комората за компресија (20), дел за забрзување (16N, 16S) конфигуриран во цилиндрична форма со множество активни магнетни калеми (36N и 36S) кои се распоредени околу и аксијално по должина на делот за забрзување (16N, 16S), каде што делот за забрзување е (16N, 16S) споен од прв крај до втор крај на првиот дел за компресија (14N, 14S) и кој сочинува модулализирани системи за забрзување за аксијално забрзување на компактниот тороид и пренесување на компактниот тороид кон

средната рамнина на комората за компресија (20), втор дел за компресија (18N, 18S) споен од прв крај до втор крај на делот за забрзување (16N, 16S) и од вториот крај до првиот крај од комората за компресија (20), а каде што вториот дел за компресија е конфигуриран со конусно ограничување на конзерваторот за проток за пасивно адијабатично да се компримира компактниот тороид, како што компактниот тороид го преминува вториот дел за компресија (18N, 18S) кон средната рамнина на комората за компресија (20).
има уште 15 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 25/24**

(11) **10374**

(13) T1

(21) **2020/61**

(22) 27/01/2020

(45) 31/08/2020

(30) 201562190416P 09/07/2015 US

(96) 07/07/2016 EP16741469.7

(97) 08/01/2020 EP3319963

(73) **Janssen Pharmaceutica NV**

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE


(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) LETAVIC, Michael A.; SOYODE-JOHNSON, Akinola; CHROVIAN, Christa C. ; RECH, Jason C. and WALL, Jessica L.

(54) **ЗАМЕНЕТИ 4-АЗАИНДОЛИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО МОДУЛАТОРИ НА ГЛУН2Б РЕЦЕПТОРИ**

(57) 1. Соединение кое има структура на Формулата (I):



При што:


R1 е избран од група која опфаќа: H, 3H, хало, C1-3алкил, и C1-3халоалкил;

R2 е избрана од група која опфаќа: фенил кој е опционално заменет со еден, два, или три члена независно избрани од: хало, C1-5алкил, и C1-5халоалкил; пиридинил опционално заменет со хало, C1-5алкил, C1-5халоалкил, и -CN; тиазолил опционално заменет со C1-5алкил; бензотиофенил; и тиенил

Опционално заменет со еден, два, или повеќе членови независно избрани од: хало, C1-5алкил, и C1-5халоалкил;

R3 е

(a)




каде прстенот А е 4-7 член хетероциклоалкил кој опционално содржи дополнителен хетероатом на кислород

избран од група која опфаќа: Азетидинил опционално заменет со еден или два члена независно избрани од група која опфаќа: хало, C1-5алкил, C1-5халоалкил, CH2OH, C1-5алкокси, OH, и CN; пирролидинил опционално заменет со еден или два члена независно избрани од група која опфаќа: хало, C1-5алкил, C1-5алкокси, и OH; морфолино опционално заменет со еден или два C1-5алкил члена; пиперидинил опционално заменет со еден или два члена независно избрани од група која опфаќа: хало, C1-5алкил, C1-5халоалкил, C1-5алкокси, и OH; 3-Азабицикло[3.1.0]хексан-3-ил; 5-Азаспиро[2.3]хексан-5-ил; и пирролидин-3-он;


или

(б)



при што R3a е H, или C1-5алкил; и R3b е избран од група која опфаќа: C1-5алкил опционално заменет со OH, хало, или OCH3; C1-5халоалкил; бенил; CH2циклопропил; циклопропил опционално заменет со C1-5алкил; и циклобутил; или


(в)



при што R3c е избран од група која опфаќа: циклопропил; циклобутил; пиримидинил опционално заменет со хало; пиридинил; пиридазинил; фуранил опционално заменет со C1-5халоалкил; оксазолил; изоксазолил опционално заменет со C1-5алкил; оксадиазолил опционално заменет со C1-5алкил; пиазолил опционално заменет со C1-5алкил; триазолил опционално заменет со C1-5алкил; тетраhydroфуранил; тетраhydroпиранил; оксетанил; и оксиранил;


или

(г)



при што R3d е CH2-циклопропил или циклобутил; или

(д)



при што R3e е избран од група која опфаќа: OH, C1-5алкил, циклопропил, циклобутил, и фенил опционално заменет со еден хало супституент; или

(f) C1-5алкил опционално заменет со OH или C1-5алкокси; CH₂S(CH₃); CH₂(S=O)CH₃; CH₂(SO₂)CH₃; или CH₂CH₂(C=O)CH₃; или
(e)

и
R₄ е H, 2H или C1-3алкил;
или негова фармацевтски прифатлива сол, солват, или N-оксид.
има уште 13 патентни барања

(51) C 07D 495/04, C 07F 9/656A 61K 31/519, A 61K 31/66A 61P 35/00

(11) 10375

(13) T1

(21) 2020/62

(22) 28/01/2020

(45) 31/08/2020

(30) 20160050411 19/01/2016 FR

(96) 19/12/2016 EP16816667.6


(97) 30/10/2019 EP3405471

(73) Les Laboratoires Servier and Vernalis(R&D) Limited 35, Rue de Verdun 92284 Suresnes, FR and Granta Park Cambridge CB1 6GB, GB

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје
(72) GENESTE, Olivier; Szilávik, Zoltán; SIPOS, Szabolcs; Bálint, Balázs; PACZAL, Attila; KOTSCHY, András; CHANRION, Maïa; MARAGNO, Ana Leticia and DEMARLES, Didier

(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА АМОНИЈАК, ПРОЦЕС ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ

(57) 1 Соединение од формулата (I):



каде што:


♦ Y претставува -NH- група или атом на кислород,

♦ R1 претставува линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкенилна група, линеарен разгранета (C2-C6)алкинил група, линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси група, -S- (C1-C6)алкилна група, линеарна разгранета (C1-C6) полихалоалкилна група, хидрокси група, хидрокси (C1-C6)алкил група, цијано група, -NR₉R₉', - Cy1 или халоген атом,


♦ R2, R3 и R4 независно еден од друг претставуваат водороден атом, халоген атом, линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкенилна група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкинилна група, алинерна или разгранета (C1-C6)полихалоалкил, хидрокси група, хидрокси (C1-C6)алкилна група, линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси група, -S- (C1-C6)алкил група, цијано група, нитро група, - алкил (C0-C6)-NR₉R₉', -O-алкил(C1-C6)-NR₉R₉', -C(O)-OR₉, -OC(O)-R₉, -C(O)-NR₉R₉', -NR₉-C(O)-R₉', -NR₉-C(O)-OR₉' -алкил (C1-C6)-NR₉-C(O)-R₉', -SO₂-NR₉R₉', -SO₂-алкил(C1-C6),

♦ R5 претставува водороден атом,

♦ R6 ја претставува групата



или



♦ R7 претставува водороден атом или линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група,
 ♦ R8 претставува а -OP(O)(O-)(O-) група, -OP(O)(O-)(OR10)) група, група на -OP(O)(OR10)(OR10'), -O-SO2-O- група, група O-SO2-OR10, -Cy2, -OC(O)-R9 група, група-а -OC(O)-OR9 или група -O-C(O)-NR9R9';
 ♦ R9 и R9' независно еден од друг претставуваат водороден атом, линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група линеарна или разгранета аминок (C1-C6)алкилна група,
 ♦ R10 и R10' независно еден од друг претставуваат водороден атом, линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група или арилалкил(C1-C6) група,
 ♦ Cy1 и Cy2 независно една од друга, претставуваат циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група, арилгрупа или хетероарилна група,
 можно е амонијакот така дефиниран да постои како диполарна јонска форма или да има моновалентно анјонски контрацепт, со што се подразбира дека:
 - "арил" значи фенил или нафтилна група,
 - "хетероарил" значи секоја моно- или би-циклична група составена од 5 до 10 прстенести членови, кои имаат најмалку една ароматска половина и содржат од 1 до 3 хетероатоми избрани од кислород, сулфур и азот,
 - "циклоалкил" значи секоја моно- или би-циклична не-ароматична карбоциклична група која содржи од 3 до 10 прстенести членови,

- "хетероциклоалкил" значи секоја моно- или би-циклична не-ароматична карбоциклична група која содржи од 3 до 10 прстенести членови, и содржи од 1 до 3 хетероатоми избрани од кислород, сулфур и азот, што може да вклучи системи на фузиран, премостен или спиро,

можно е за арил, хетероарил, циклоалкил и хетероциклоалкил групи дефинирани така и алкил, алкенил, алкинил, алкокси групи, да бидат супституирани од 1 до 4 групи избрани од линеарни или разгранети (C1-C6)алкилна, линеарна разгранета (C2-C6)алкенил група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкинилна група, линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкил-S-, хидрокси, оксо (или N-оксид каде што е соодветно), нитро, цијано, -C(O)-OR', -OC(O)-R', -C(O)-NR'R", -NR'R", -(C=NR')-OR", линеарна или разгранета (C1-C6)полихалоалкил, трифлуорометокси или халоген, каде што се подразбира дека R' и R' се независни еден од друг претставуваат водороден атом или линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група и се подразбира дека еден или повеќе од јаглеродните атоми на претходните можни супституенти, можат да бидат деутерирани, нивни енантиомери, диастереоизомери и атропизомери и нивни додатоци со фармацевтски прифатлива киселина или база.

има уште 30 патентни барања

(51) **C 07D 403/14, C 07D 401/14, C 07D 413/14, C 07D 487/04, C 07D 405/14, C 07D 471/10, C 07D 487/10, A 61K 31/55, A 61K 31/506, A 61K 31/5377, A 61P 35/00, A 61P 3/00, A 61P 29/00, A 61P 37/00**

(11) **10387**

(21) **2020/70**

(13) T1

(22) 30/01/2020

(45) 31/08/2020

(30) 16152416 22/01/2016 EP and 16159651 10/03/2016 EP

(96) 20/01/2017 EP17701110.3

(97) 04/12/2019 EP3405196


(73) **Janssen Pharmaceutica NV, BE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) MEERPOEL, Lieven; QUEROLLE, Olivier Alexis Georges; PONCELET, Virginie Sophie;

STANSFIELD, Ian; GROSS, Gerhard Max;
JACOBY, Edgar; KULAGOWSKI, Janusz Jozef;
MACLEOD, Calum; MANN, Samuel Edward;
GREEN, Simon Richard and HYND, George
(54) **НОВИ СУПСТИТУИРАНИ
ЦИАНОИНДОЛИН ДЕРИВАТИ КАКО НИК
ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение со формулата (I):



негова таутомерна или стереоизомерна форма,
назначено со тоа, што

R1 претставува C1-4алкил;

R2 претставува C1-6алкил, или C1-6алкил
супституиран со еден R5;

Y претставува CR4 или N;

R4 претставува водород или хало;

R5 претставува хало, Het3a, -NR6aR6b, или -
OR7;

R6a претставува водород или C1-4алкил;

R6b претставува водород; C1-4алкил; C3-
6циклоалкил; -C(=O)-C1-4алкил; -C(=O)-Het4; -
S(=O)2-C1-4алкил;

-C(=O)-C1-4алкил супституиран со еден
супституент селектиран од групата составена
од -ОН и -NR16aR16b;

или C1-4алкил супституиран со еден
супституент селектиран од групата составена
од -ОН и -S(=O)2-C1-4алкил;

R7 претставува водород, C1-4алкил, -C1-
4алкил-NR8aR8b, -C(=O)-R9, -S(=O)2-OH, -
P(=O)2-OH, -(C=O)-CH(NH2)-C1-4алкил-Агили -
C1-4алкил-Het3b

R8a претставува водород или C1-4алкил;

R8b претставува водород, C1-4алкил, или C3-
6циклоалкил;

R9 претставува C1-6алкил, или C1-6алкил


супституиран со еден супституент селектиран
од групата составена од -NH2, -COOH, и Het6;
R16a и R16b секое независно претставува
водород, C1-4алкил или C3-6циклоалкил;
R3 претставува фенил опционално
супституиран со еден, два или три супституенти
секој независно селектиран од групата
составена од хало; циано; C1-6алкил; -O-C1-
4алкил; -C(=O)-R10; -S(=O)2-C1-4алкил; -
S(=O)(=NR20a)-C1-4алкил; -O-C1-4алкил
супституиран со еден, два или три хало атоми; -
O-C1-4алкил-R12; C3-6циклоалкил; -OC3-
6циклоалкил; Het1a; -O-Het1b; R18; R21; -P(=O)-
(C1-4алкил)2; -NH-C(=O)-C1-4алкил; -NH-C(=O)-
Het1g;
-NR17aR17b; C1-4алкил супституиран со еден,
два или три хало атоми; C1-4алкил
супституиран со еден, два или три -ОН
супституенти; C1-4алкил супституиран со еден
R13; C1-4алкил супституиран со еден R18; C2-
6алкенил; C2-6алкенил супституиран со еден
R13; C2-6алкинил; и C2-6алкинил супституиран
со еден R13;
R10 претставува -ОН, -O-C1-4алкил, -
NR11aR11b или Het2;
R18 претставува 5-член ароматичен прстен што
содржи еден, два или три N-атоми; каде што
наведениот 5-член ароматичен прстен може
опционално да е супституиран со еден
супституент селектиран од групата составена
од C1-4алкил и C3-6циклоалкил;
R21 претставува 3,6-дихидро-2H-пиран-4-ил
или 1,2,3,6-тетрахидро-4-пиридинил, каде што
1,2,3,6-тетрахидро-4-пиридинил може
опционално да е супституиран на N-атомот со
C1-4алкил или C3-6циклоалкил;
Het1a, Het1c и Het1d секоја независно
претставува 4- до 7-член моноцикличен заситен
хетероцикличен што содржи еден или два
хетероатоми секој независно селектиран од O,
S, S(=O)p и N; или 6- до 11-член бицикличен
заситен хетероцикличен, вклучително фузирани,
спиро и премостени циклуси, што содржат еден,

два или три хетероатоми секој независно селектиран од O, S, S(=O)p и N; каде што наведениот 4- до 7-член моноцикличен заситен хетероциклил или наведениот 6- до 11-член бицикличен заситен хетероциклил може опционално да е супституиран, каде е можно, на еден, два или три N-атоми од прстен со супституент секој независно селектиран од групата составена од C1-4алкил, C3-6циклоалкил, и C1-4алкил супституиран со еден супституент селектиран од групата составена од -OH и -O-C1-4алкил; и каде што наведениот 4- до 7-член моноцикличен заситен хетероциклил или наведениот 6- до 11-член бицикличен заситен хетероциклил може опционално да е супституиран на еден, два или три C-атоми од прстен со еден или два супституенти секој независно селектиран од групата составена од -OH, хало, C1-4алкил, циано, -C(=O)-C1-4алкил, -O-C1-4алкил, -NH₂, -NH(C1-4алкил), и -N(C1-4алкил)₂;

Het1b, Het1e, Het1g, Het4, Het7 и Het8 секоја независно претставува 4- до 7-член моноцикличен заситен хетероциклил, прикачен на остатокот од молекулот со формулата (I) преку било кој достапен јаглороден атом од прстен, наведената Het1b, Het1e, Het1g, Het4, Het7 и Het8 содржи еден или два хетероатоми секој независно селектиран од O, S, S(=O)p и N; каде што наведениот 4- до 7-член моноцикличен заситен хетероциклил може опционално да е супституиран, каде е можно, на еден или два N-атоми од прстен со супституент секој независно селектиран од групата составена од C1-4алкил, C3-6циклоалкил, и C1-4алкил супституиран со еден супституент селектиран од групата составена од -OH и -O-C1-4алкил; и каде што наведениот 4- до 7-член моноцикличен заситен хетероциклил може опционално да е супституиран на еден, два или

три C-атоми од прстен со еден или два супституенти секој независно селектиран од групата составена од -OH, хало, C1-4алкил, циано, -C(=O)-C1-4алкил, -O-C1-4алкил, -NH₂, -NH(C1-4алкил), и -N(C1-4алкил)₂;

Het2 претставува хетероциклил со формулата (b-1):




(b-1) претставува N-поврзан 4- до 7-член моноцикличен заситен хетероциклил што опционално содржи еден дополнителен хетероатом селектиран од O, S, S(=O)p и N, или N-поврзан 6- до 11-член бицикличен заситен хетероциклил, вклучително фузирани, спиро и премостени циклуси, што опционално содржат еден или два дополнителни хетероатоми секој независно селектиран од O, S, S(=O)p и N; каде што во случај кога (b-1) содржи еден или два дополнителни N-атоми, наведените еден или два N-атоми може опционално да се супституирани со супституент секој независно селектиран од групата составена од C1-4алкил, C3-6циклоалкил и Het7; и каде што (b-1) може опционално да е супституиран на еден, два или три C-атоми од прстен со еден или два супституенти секој независно селектиран од групата составена од хало, -OH, циано, C1-4алкил, -O-C1-4алкил, -NH₂, -NH(C1-4алкил), -N(C1-4алкил)₂, и C1-4алкил-OH;

R11b претставува водород; Het1e; C1-4алкил; -C1-4алкил-Het5; -C1-4алкил-Het8; C1-4алкил супституиран со еден, два или три супституенти секој независно селектиран од групата составена од хало, -OH и -O-C1-4алкил; C3-6циклоалкил; или C3-6циклоалкил супституиран со еден, два или три супституенти секој независно селектиран од групата составена од хало, -OH и -O-C1-4алкил;


R13 претставува -O-C1-4алкил, -C(=O)NR15aR15b, NR19aR19b, C3-

бциклоалкил, Het1d, или $-C(=O)-Het1f$;
 R12 претставува $-OH$, $-O-C1-4$ алкил, $-NR14aR14b$, $-C(=O)NR14cR14d$, $-S(=O)_2-C1-4$ алкил, $-S(=O)(=N-R20b)-C1-4$ алкил, C3-бциклоалкил, Ar2, или Het1c;
 Ar1 претставува фенил опционално супституиран со еден хидрокси;
 Ar2 претставува фенил опционално супституиран со еден C1-4алкил;
 Het3a, Het3b, Het5, Het6 и Het1f секоја независно претставува хетероциклическа формулата (c-1):



(c-1) претставува N-поврзан 4- до 7-член моноциклически заситен хетероциклически што опционално содржи еден дополнителен хетероатом селектиран од O, S, $S(=O)_p$ и N; каде што во случај (c-1) да содржи еден дополнителен N-атом, наведениот дополнителен N-атом може опционално да е супституиран со C1-4алкил или C3-бциклоалкил; и каде што (c-1) може опционално да е супституиран на еден или два C-атоми од прстен атоми со еден или два супституенти секој независно селектиран од групата

составена од хало, C1-4алкил, и C3-бциклоалкил;
 R11a, R14a, R14c, R15a, R17a и R19a секоја независно претставува водород или C1-4алкил;
 R14b, R14d, R15b, R17b и R19b секоја независно претставува водород; C1-4алкил; C3-бциклоалкил; $-C(=O)-C1-4$ алкил; C1-4алкил супституиран со еден супституент селектиран од групата составена од хало, $-OH$ и $-O-C1-4$ алкил; $-C(=O)-C1-4$ алкил супституиран со еден супституент селектиран од групата составена од хало, $-OH$ и $-O-C1-4$ алкил; или $-S(=O)_2-C1-4$ алкил;
 R20a и R20b секоја независно претставува водород; C1-4алкил; C3-бциклоалкил; или C1-4алкил супституиран со еден супституент селектиран од групата составена од $-OH$ и $-O-C1-4$ алкил;
 p претставува 1 или 2;
 или негова фармацевтски прифатлива адитивна сол, или солват.



има уште 23 патентни барања

(11) 10385 (13) T1
 (21) 2020/72 (22) 30/01/2020
 (45) 31/08/2020
 (30) 20130019180 30/10/2013 GB
 (96) 30/10/2014 EP14793265.1
 (97) 20/11/2020 EP3063292
 (73) Mast Group Limited Mast 6 House Derby Road Bootle Liverpool, Merseyside L20 1EA, GB
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) SUWARA, Monika Iwona; JAVED, Sajid and GILLIES, Elizabeth Ann


(54) **СОНДА НА НУКЛЕИНСКА КИСЕЛИНА СО ЕДИНЕЧНА ФЛУОРОФОР ЕТИКЕТА ПОВРЗАНА ЗА ВНАТРЕШЕН ЦИТОЗИН ЗА УПОТРЕБА ВО ПОВТОРУВАЧКА ПОВРЗАНА ИЗОТЕРМАЛНА АМПЛИФИКАЦИЈА**
 (57) 1 Постапка за откривање на целна нуклеинска киселинска секвенца во примерок којшто содржи:
 амплификација на целна нуклеинска киселина во примерокот со повторувачка-поврзана изотермална амплификација;
 истражување на амплифицирана нуклеинска киселина со сонда којашто содржи;
 олигонуклеотидна секвенца на сонда

комплементарна со регион на целна нуклеинска киселинска секвенца, каде што споменатата олигонуклеотидна секвенца на сонда има само една флуорофор етикета и којашто етикета е поврзана за внатрешна цитозин база и каде што споменатата олигонуклеотидна секвенца на сонда нема 3' краен завршеток, каде што цитозин базата е во суштина централно изложена помеѓу олигонуклеотидната должина

со исклучок за позициите 1-3 на 3' крајот и позицијата 1 на 5' крај; и откривање на присуството на целна нуклеинска киселина, каде што покачувањето на флуоресценција на сондата го покачува присуството на целната нуклеинска киселина во примерокот.
има уште 17 патентни барања

Слика 1

Schematic of MAST DNA probe

(51) **C 07K 14/73**(11) **10386**

(13) T1

(21) **2020/73**

(22) 31/01/2020

(45) 31/08/2020

(30) P201261701056 14/09/2012 US

(96) 13/09/2013 EP13767200.2

(97) 04/12/2019 EP2895509

(73) **The U.S.A. as represented by the Secretary, Department of Health and Human Services of Technology Transfer National Institutes of Health 6011 Executive Boulevard, Suite 325 MSC 7660 Bethesda, MD 20892-7660, US**

(74) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје**

(72) **ROBBINS, Paul F.; ROSENBERG, Steven A. and YAO, Xin**

(54) **РЕЦЕПТОРИ НА Т КЛЕТКИ КОИ ШТО ПРЕПОЗНАВААТ МНС КЛАСА 2-ОГРЧЕНИ MEGA-A3**

(57) 1 Изолиран или пурифициран рецептор на Т-клетки (TCR) кој што содржи:

(а) SEQ ID NOs. 3-8 или

(б) функционална варијанта од (а), каде што TCR од (а) и функционалната варијанта од (б) специфично се врзуваат за (i) MAGE A3 кој што е претставен преку HLA-DPβ1*04 и (ii) MAGE-A6,

каде што функционалната варијанта содржи:


(I) SEQ ID NOs: 3, 4, 6, 7, 8 и 29, каде што:

(1) Хаа кај 4 е Ala, Хаа кај 5 е Ser, Хаа кај 6 е Gly, и Хаа кај 7 е Thr во SEQ ID NO: 29;

- (2) Хаа кај 4 е Ser, Хаа кај 5 е Ala, Хаа кај 6 е Gly, и Хаа кај 7 е Thr во SEQ ID NO: 29;
- (3) Хаа кај 4 е Ser, Хаа кај 5 е Ser, Хаа кај 6 е Gly, и Хаа кај 7 е Ala во SEQ ID NO: 29; или
- (4) Хаа кај 4 е Val, Хаа кај 5 е Ser, Хаа кај 6 е Gly, и Хаа кај 7 е Thr во SEQ ID NO: 29; или
- (II) SEQ ID NOs: 3, 4, 5, 6, 7, и 30, каде што:
- (1) Хаа кај 4 е Ala, Хаа кај 5 е Thr, Хаа кај 6 е Gly, и Хаа кај 7 е Pro во SEQ ID NO: 30; или

- (2) Хаа кај 4 е Arg, Хаа кај 5 е Ala, Хаа кај 6 е Gly, и Хаа кај 7 е Pro во SEQ ID NO: 30, пожелно каде што функционалната варијанта содржи

- (а) SEQ ID NO: 29, каде што Хаа4 е Ala, Хаа5 е Ser, Хаа6 е Gly, и Хаа7 е Thr, или
- (б) SEQ ID NO: 29, каде што Хаа4 е Ser, Хаа5 е Ala, Хаа6 е Gly, и Хаа7 е Thr.
- има уште 17 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **B 65D 17/00**

(11) **10389**

(13) T1

(21) **2020/75**

(22) 03/02/2020

(45) 31/08/2020

(96) 05/04/2017 EP17165039.3

(97) 27/11/2019 EP3385184

(73) **Piech, Gregor Anton Föhrenwald 17a 6352 Ellmau, AT**

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп


(72) Piech, Gregor Anton

(54) **САД ЗА ХЕРМЕТИЧКО ЗАТВАРАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ, ПОТОЧНО ХРАНА**

(57) 1 Сад за херметичко чување на течни, тестести и/или тврди производи, поточно храна, кој се состои од контејнер (1) кој го задржува производот отворен на едната страна и и друг крај кој се отвора со кинење (2) поврзан херметички со контејнерот за производот преку преклопен раб (3) или преку леплива врска, заварена врска или слично, каде крајот кој се отвора со кинење (2) може повеќепати да се отвора и затвора и се состои од композитен материјал (4) во форма на лист со метален слој (5), поточно од алуминиумски или лимена плоча, поврзана за пластичниот филм (6), поточно преку адхезивен лакиран слој (7); каде

листот со метален слој (5) и, каде ако може да се примени, адхезивниот лакиран слој (7) е издупчен или изпанчан на начин соодветен на периферната линија од регијата за отворање формирајќи микропразнина (8); каде пластичниот филм (6) поставен од внатрешната приемна страна и затворајќи ја микропразнината (8) во многу мал простор од микропразнината (8) има истанчување или засек (9) кој се протега преку поголемиот дел од дебелината на филмот; каде периферната рамка за стврднување и спојување (11) има најмалку еден забек за запечатување и забравување (12, 13) прицврстен на надворешната страна од крајот на маргиналната регија од регијата на крајот (10) која може кружно да го отвора и е прицврстена за микропразнината (8); каде рамката за затворање (14) се активира со рамката за стврднување и спојување (11) истотака зацврстена кон надворешната страна на површината од фиксниот крај близу до микропразнината (8) и надворешноста од регијата за отворање и има жлебови (15,16) за

прием на запците за запечатување и забравување (12,13) поставени врз истанчувањето и рамката за спојување (11); каде позицијата на запците за запечатување и забравување, од една страна, и жлебовите за прием, од друга страна, можат да бидат заменети; и каде крајниот дел формиран со регијата на крајот (10), која може да биде да биде отворена со завртување и која е поврзана со микропразнина (8), и со рамката за стврднување и спојување (11) зацврстена за него, од една страна има елемент за отворање со кинење (17) поврзан на артикулиран начин за надворешниот раб од рамката за стврднување и спојување (11) и, од друга страна, е фиксно поврзан за дијаметрално спротивниот елемент за отворање со кинење (17) со крајната површина поставена надвор од крајниот дел кој може да се врти преку регијата која ја носи оската (18) вкалапена во стврднувањето и рамката за спојување (11). има уште 11 патентни барања



(51) A 61K 31/137, A 61K 31/167, A 61K 31/40, A 61K 31/46, A 61K 31/56, A 61K 31/573, A 61K 31/58, A 61K 9/00, A 61K 9/12, A 61K 9/16, A 61P 11/00

(11) 10390

(13) T1

(21) 2020/76

(30) 182565P 29/05/2009 US; 258172P 04/11/2009 US; 309365P 01/03/2010 US and 345536P 17/05/2010 US

(22) 03/02/2020

(45) 31/08/2020

(96) 28/05/2010 EP16164844.9

(97) 11/12/2019 EP3111926

(73) **Pearl Therapeutics, Inc. 200 Saginaw Drive, Redwood City, CA 94063, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) VEHRING, Reinhard; HARTMAN, Michael Steven; SMITH, Adrian Edward; JOSHI, Vidya B.; DWIVEDI, Sarvajna Kumar and LECHUGA-BALLESTEROS, David

(54) СОСТАВИ, МЕДОТИ & СИСТЕМИ ЗА РЕСПИРАТОРНА ИСПОРАКА НА ДВА ИЛИ ПОВЕЌЕ АКТИВНИ АГЕНСИ


(57) 1 Фармацевтски состав испорачлив од мерно дозен инхалатор, што содржи: суспензион медиум што содржи фармацевтски прифатливо гориво; барем три различни видови на честички од активен агенс, каде што секој од барем трите различни видови на честички од активен агенс содржат различен активен агенс, каде што прв вид на честички од активен агенс што содржат гликопиролат вклучително било кои фармацевтски прифатливи соли, естери, или нивни солвати, втор вид на честички од активен агенс што содржат формотерол вклучително било кои

фармацевтски прифатливи соли, естери, или нивни солвати; и

трет вид на честички од активен агенс што содржат активен агенс одбран од беклометазон, будезонид, циклезонид, флунизолид, флутиказон, метил-преднизолон, мометазон, преднизон и тримацинолон, вклучително било кои нивни фармацевтски прифатливи соли, естери, или солвати и барем 50% од материјалот од честички од активен агенс по волумен покажуваат оптички дијаметар од 4 μm или помалку; и еден или повеќе видови респирабилни суспендирачки честички;

назначено со тоа, што барем еден вид од респирабилни суспендирачки честички содржат перфорирани фосфолипид микроструктури. каде што вкупната маса на барем едниот вид на суспендирачки честички ја надминува вкупната маса на барем едниот вид на честички од активен агенс, и трите или повеќе различни видови на честички од активен агенс се распоредуваат со респирабилните суспендирачки честички во рамките на суспензионот медиум за да се формира ко-суспензија.

има уште 25 патентни барања



(51) **A 61K 31/137, A 61K 31/167, A 61K 31/40, A 61K 31/46, A 61K 31/56, A 61K 31/573, A 61K 9/16, A 61K 31/58, A 61K 9/00, A 61K 9/12, A 61M 15/00, A 61P 11/00**

(11) **10391**

(13) T1

(21) **2020/77**

(22) 03/02/2020

(45) 31/08/2020

(30) 182565P 29/05/2009 US; 258172P 04/11/2009 US; 309365P 01/03/2010 US and 345536P 17/05/2010 US

(96) 28/05/2010 EP16164849.8

(97) 11/12/2019 EP3111927

(73) **Pearl Therapeutics, Inc. 200 Saginaw Drive, Redwood City, CA 94063, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) VEHRING, Reinhard; HARTMAN, Michael Steven; SMITH, Adrian Edward; JOSHI, Vidya B. and DWIVEDI, Sarvajna Kumar

(54) **СОСТАВИ ЗА РЕСПИРАТОРНА ИСПОРАКА НА АКТИВНИ АГЕНСИ И ПОВРЗАНИ МЕТОДИ И СИСТЕМИ**

(57) 1 Ко-суспензија испорачлива од мерно дозен инхалатор, стабилната ко-суспензија

содржи:

суспензион медиум што содржи фармацевтски прифатливо гориво;

мнозинство на честички од активен агенс каде што честичките од активен агенс содржат

гликопиrolат и барем 90% од честичките од активен агенс по волумен покажуваат оптички

дијаметар од 7 μm или помалку; и

мнозинство на респирабилни суспендирачки честички што содржат перфорирани

фосфолипид микроструктури,

каде што вкупната маса на респирабилните

суспендирачки честички ја надминува вкупната маса на честичките од активен агенс,


мнозинството на честички од активен агенс се

поврзува со мнозинството на респирабилни суспендирачки честички за да се формира ко-

суспензија агенс и покрај пловните разлики помеѓу честичките од активен агенс и

респирабилните суспендирачки честички во рамките на суспензиониот медиум.

има уште 30 патентни барања



(51) **C 07D 403/04, A 61K 31/4155, A 61K 31/167, A 61K 31/506, A 61P 35/00**

(11) **10392**

(13) T1

(21) **2020/78**

(22) 03/02/2020

(45) 31/08/2020

(30) 201462063394P 13/10/2014 US

(96) 13/10/2015 EP15850314.4

(97) 20/11/2019 EP3207035


(73) **Yuhan Corporation 74 Noryangjin-ro Dongjak-gu Seoul 06927, KR**

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) SUH, Byung-Chul; SALGAONKAR, Paresh
Devidas; LEE, Jaekyoo; KOH, Jong Sung; SONG,
Ho-Juhn; LEE, In Yong; LEE, Jaesang; JUNG,
Dong Sik; KIM, Jung-Ho and KIM, Se-Won

**(54) СОЕДИНЕНИЈА И СОСТАВИ ЗА
МОДУЛИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИ НА ЕГФР
МУТАНТ КИНАЗА**

(57) 1 Соединение на формулата (I):



I

каде:

X е CH или N;

R1 е H, R8 или -OR8;

R2 е водород, C1-6 алкил, 6-10 член
моноцикличен или бицикличен арил, или 5-10
член хетероарил кој содржи 1-4 хетероатоми
избрани од N, O и S, каде хетероарил или арил
е опционално и независно заменет на еден или
повеќе атоми на јаглерод со R13; и каде
хетероарил кој има еден или повеќе атоми на
азот е опционално и независно заменет на еден
или повеќе атоми на азот со R8;

R3 е водород, 4-7 член моноцикличен
хетероциклил кој содржи 1-2 хетероатими
избрани од N, O и S, и опционално заменет со
оксо, 5-6 член хетероарил кој содржи 1-3
хетероатоми избрани од N, O и S, NR9R10,
NR11R12, или фенил, каде хетероарил или
фенил е опционално и независно заменет на
еден или повеќе атоми на јаглерод со R13; к
аде хетероциклил или хетероарил кој има еден
или повеќе азоти на атом е опционално и
независно заменет на еден или повеќе атоми
на азот со R8;

R4 е водород, C1-4 алкил, C3-5 циклоалкил, F,

Cl, Br, CN, или CF3;

R5 е водород, CF3, C1-6 алкил, C3-7
циклоалкил, 5-6 член хетероарил кој содржи 1-3
хетероатоми избрани од N, O и S, или 6-10 член
моноцикличен или бицикличен арил, каде
хетероарил или арил е опционално заменет на
еден или повеќе атоми на јаглерод со R13;
R6 е водород или C1-6 алкил;
R7 е водород, -CH2OH, -CH2OR8, C1-3 алкил,
(CH2)_nNR9R10, (CH2)_nNR11R12, C(O)NR9R10,
или C(O)NR11R12, каде секој n е независно 1
или 2;

R8 је е избран од C1-6 алкил или C3-7
циклоалкил;


R9 е избран од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил
или 4-7 член хетероциклил кој содржи 1-2
хетероатоми избрани од N, O и S, каде C1-6
алкил или C3-7 циклоалкил е опционално
заменет со халоген или -OR8, и каде 4-7 член
хетероциклил кој има еден атом на азот кој е
опционално и независно заменет со -R8, -
C(O)R8, -C(O)OR8, или C(O)NHR8;
R10 е C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, или
(CH2)_nNR9R9, каде секој n е независно 1 или 2;
R11 и R12, земени заедно со атомот на азот за
кој се врзани создаваат, независно од секое
јавување,

i) 3-8 члена заситена или делумно заситена
моноциклична група која нема други
хетератоми освен атомите на азот за кој се
врзани R11 и R12, каде споменатата 3-8 члена
заситена или делумно заситена моноциклична
група е опционално и независно заменета на
еден или повеќе атоми на јаглерод со халоген,
хидроксил, -OR8, -NR9R10, или -NR11R12; или
ii) 5-8 члена заситена или делумно заситена
моноциклична група која има 1 или 2
хетероатоми, освен атомот на азот за кој се
R11 и R12, каде споменатите хетероатоми се
независно избрани од азот, кислород, сулфур,
сулфон, или сулфоксид, каде споменатата 5-8
члена заситена или делумно заситена
моноциклична група која има 1 или 2 атоми на

азот е опционално заменета со еден или повеќе атоми на јаглерод или азот со -R8, -C(O)R8, -C(O)OR8, -C(O)NHR8, -SO₂R8, -SO₂NH₂, или -SO₂NR₈₂; и

R13 е избран од халоген, CN, CF₃, R8, -OR8 или C2-4 алкенил, или негова фармацевтски прифатлива сол. има уште 14 патентни барања

Сила на молекули наспроти мутанти на EGFT во ниво на NSCLC клетки



(51) **С 07К 14/475, С 07К 19/00, С 12Н 15/86, С 12Н 15/85, С 12Н 15/12, С 12Н 15/63, А 61К 38/18, А 61К 31/71А 61Р 27/02, А 61Р 9/14**

(11) **10393**

(13) **T1**

(21) **2020/79**

(22) **03/02/2020**

(45) **31/08/2020**

(30) 201361765841P 18/02/2013 US and

201361782376P 14/03/2013 US

(96) 13/02/2014 EP14752057.1

(97) 25/12/2019 EP2956476

(73) **Vegenics Pty Limited Suite 0403 Level 4 650 Chapel Street South Yarra, Victoria 314AU**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **GEROMETTA, Michael and ADAMS, Timothy**


(54) **ЛИГАНД СВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Лиганд сврзувачка молекула којашто содржи лиганд сврзувачки полипептид фузиран за фрагмент на имуноглобулински константен


домен, лиганд сврзувачки полипептид којшто содржи аминокиселинска секвенца дефинирана со позиции 25-314 на SEQ ID NO: 2, со клаузулата дека позициите на полипептидот соодветствуваат на позициите 104-106 на SEQ ID NO: 2 не се идентични на N-X-S или N-X-T, кадешто лиганд сврзувачката молекула се врзува за и инхибира човечки VEGF-C и човечки VEGF-D; и

кадешто лиганд сврзувачкиот полипептид задржува четири N-гликолизациони секвенциони места коишто соодветствуваат на позициите 33-35 на SEQ ID NO: 2, позиции 166-168 на SEQ ID NO: 2, позиции 251-253 на SEQ ID NO: 2, и позиции 299-301 на SEQ ID NO: 2 и е гликозилиран на споменатите четири N-гликолизациони секвенциони места; и кадешто лиганд сврзувачка молекула е растворлива.

има уште 8 патентни барања



Слика 1a:



Слика 1b:

Слика 1

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/00**

(11) **10394**

(13) T1

(21) **2020/80**

(22) 04/02/2020

(45) 31/08/2020

(30) 201261735362P 10/12/2012 US and

201361763270P 11/02/2013 US

(96) 10/12/2013 EP13814340.9

(97) 22/01/2020 EP2928923

(73) **Biogen MA Inc. 225 Binney Street**

Cambridge, MA 02142, US

(74) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) TAYLOR, Frederick R.; CARAVELLA, Justin A.; GARBER STARK, Ellen A. and RABAH, Dania Mounir

(54) **АНТИКРВНИ ДЕНДРИТИЧНО-КЛЕТОЧНИ АНТИГЕН 2 АНТИТЕЛА И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Изолирано антитело кое што го врзува човечкиот крвен дендритично-клеточен антиген 2 (BDCA2) (НИЗА ИД БР: 1), каде што антителото содржи варијабилан тежок (VH) домен кој што е идентичен на аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 24; и каде што антителото содржи варијабилан лесен (VL) домен кој што е идентичен на аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 23. има уште 10 патентни барања

(51) **A 61K 39/21**(11) **10395**(21) **2020/83**(13) **T1**(22) **05/02/2020**(45) **31/08/2020**(30) **20080104449P 10/10/2008 US**(96) **13/10/2009 EP18150843.3**(97) **25/12/2019 EP3335728**

(73) **Beth Israel Deaconess Medical Center, Inc. and Children's Medical Center Corporation**
330 Brookline Avenue, Boston, MA 02215, US,
US and 55 Shattuck Street Boston, MA 02115,,
US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија**
бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) **HARRISON, Stephen, C.; Chen, Bing;**
Barouch, Dan H.; Nikolola, Joseph P. and
Seaman, Michael Scott

(54) **БИОХЕМИСКИ СТАБИЛИЗИРАНА HIV-1**
ENV ТРИМЕР ВАКЦИНА

(57) **1** HIV gp140 тример којшто содржи HIV gp140 полипептид којшто содржи аминокиселинска секвенца со барем 95% идентичност со секвенцата: којшто содржи тримеризационен домен; и којшто содржи варијабилан повторувачки V3 пептид; кадешто HIV gp140 тример е способен за предизвикување на продукција на нутрализирачки антисерум против HIV кога е администриран кај субјект. има уште 14 патентни барања

Met Arg Val Arg Gly Ile Gln Arg Asn Cys Gln His Leu Trp Arg Trp Gly Thr
Leu Ile Leu Gly Met Leu Met Ile Cys Ser Ala Ala Glu Asn Leu Trp Val Gly
Asn Met Trp Val Thr Val Tyr Tyr Gly Val Pro Val Trp Thr Asp Ala Lys Thr
Thr Leu Phe Cys Ala Ser Asp Thr Lys Ala Tyr Asp Arg Glu Val His Asn Val
Trp Ala Thr His Ala Cys Val Pro Thr Asp Pro Asn Pro Gln Glu Ile Val Leu
Glu Asn Val Thr Glu Asn Phe Asn Met Trp Lys Asn Asp Met Val Asp Gln
Met His Glu Asp Ile Ile Ser Leu Trp Asp Gln Ser Leu Lys Pro Cys Val Lys
Leu Thr Pro Leu Cys Val Thr Leu His Cys Thr Asn Ala Thr Phe Lys Asn
Asn Val Thr Asn Asp Met Asn Lys Glu Ile Arg Asn Cys Ser Phe Asn Thr
Thr Thr Glu Ile Arg Asp Lys Lys Gln Gln Gly Tyr Ala Leu Phe Tyr Arg Pro
Asp Ile Val Leu Leu Lys Glu Asn Arg Asn Asn Ser Asn Asn Ser Glu Tyr Ile
Leu Ile Asn Cys Asn Ala Ser Thr Ile Thr Gln Ala Cys Pro Lys Val Asn Phe
Asp Pro Ile Pro Ile His Tyr Cys Ala Pro Ala Gly Tyr Ala Ile Leu Lys Cys Asn
Asn Lys Thr Phe Ser Gly Lys Gly Pro Cys Asn Asn Val Ser Thr Val Gln Cys
Thr His Gly Ile Lys Pro Val Val Ser Thr Gln Leu Leu Leu Asn Gly Ser Leu
Ala Glu Lys Glu Ile Ile Ile Arg Ser Glu Asn Leu Thr Asp Asn Val Lys Thr Ile
Ile Val His Leu Asn Lys Ser Val Glu Ile Val Cys Thr Arg Pro Asn Asn Asn
Thr Arg Lys Ser Met Arg Ile Gly Pro Gly Gln Thr Phe Tyr Ala Thr Gly Asp
Ile Ile Gly Asp Ile Arg Gln Ala Tyr Cys Asn Ile Ser Gly Ser Lys Trp Asn Glu
Thr Leu Lys Arg Val Lys Glu Lys Leu Gln Glu Asn Tyr Asn Asn Asn Lys
Thr Ile Lys Phe Ala Pro Ser Ser Gly Gly Asp Leu Glu Ile Thr Thr His Ser
Phe Asn Cys Arg Gly Glu Phe Phe Tyr Cys Asn Thr Thr Arg Leu Phe Asn
Asn Asn Ala Thr Glu Asp Glu Thr Ile Thr Leu Pro Cys Arg Ile Lys Gln Ile
Ile Asn Met Trp Gln Gly Val Gly Arg Ala Met Tyr Ala Pro Pro Ile Ala Gly
Asn Ile Thr Cys Lys Ser Asn Ile Thr Gly Leu Leu Leu Val Arg Asp Gly Gly
Glu Asp Asn Lys Thr Glu Glu Ile Phe Arg Pro Gly Gly Gly Asn Met Lys
Asp Asn Trp Arg Ser Glu Leu Tyr Lys Tyr Lys Val Ile Glu Leu Lys Pro Leu
Gly Ile Ala Pro Thr Gly Ala Lys Arg Arg Val Val Glu Arg Glu Lys Arg Ala
Val Gly Ile Gly Ala Val Phe Leu Gly Phe Leu Gly Ala Ala Gly Ser Thr Met

Gly Ala Ala Ser Leu Thr Leu Thr Val Gln Ala Arg Gln Leu Leu Ser Ser Ile
Val Gln Gln Gln Ser Asn Leu Leu Arg Ala Ile Glu Ala Gln Gln His Met Leu
Gln Leu Thr Val Trp Gly Ile Lys Gln Leu Gln Thr Arg Val Leu Ala Ile Glu
Arg Tyr Leu Lys Asp Gln Gln Leu Leu Gly Ile Trp Gly Cys Ser Gly Lys Leu
Ile Cys Thr Thr Asn Val Pro Trp Asn Ser Ser Trp Ser Asn Lys Ser Gln Thr
Asp Ile Trp Asn Asn Met Thr Trp Met Glu Trp Asp Arg Glu Ile Ser Asn Tyr
Thr Asp Thr Ile Tyr Arg Leu Leu Glu Asp Ser Gln Thr Gln Gln Glu Lys Asn
Glu Lys Asp Leu Leu Ala Leu Asp Ser Trp Lys Asn Leu Trp Ser Trp Phe
Asp Ile Ser Asn Trp Leu Trp Tyr Ile Lys Ser Arg Ile Glu Gly Arg Gly Ser Gly
Gly Tyr Ile Pro Glu Ala Pro Arg Asp Gly Gln Ala Tyr Val Arg Lys Asp Gly
Glu Trp Val Leu Leu Ser Thr Phe Leu Gly



(51) **C 07C 315/00, C 07C 317/28, C 07C 317/24, C 07C 315/04**

(11) **10396**

(13) T1

(21) **2020/85**

(22) 06/02/2020

(45) 31/08/2020

(30) 201261601226P 21/02/2012 US

(96) 20/02/2013 EP18168969.6

(97) 08/01/2020 EP3378850


(73) **Amgen (Europe) GmbH Floor 6-8, Suurstoffi 22 6343 Risch-Rotkreuz, CH**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) VENKATESWARALU, Jasti; RAJENDIRAN, Chinnapillai; REDDY, Nallamaddi Ravikumar; CONNOLLY, Terrence Joseph; ECKERT, Jeffrey; FRANK, Anthony Joseph and RUCHELMAN, Alexander L.


(54) **ПОСТАПКИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА (S)-1-(3-ЕТОКСИ-4-МЕТОКСИФЕНИЛ)-2-МЕТАНСУЛФОНИЛЕТИЛАМИН**

(57) 1 Постапка за подготвување на соединение со формулата (II):



или негова фармацевтски прифатлива сол, хидрат, солват, или полиморф, која содржи:

(а) кондензирање хирално помошно средство со алдехид што ја има формулата



назначено со тоа, што хиралното помошно средство е (R)-(+)-терцијаренбутилсулфинамид или (S)-α-метилбензиламин;

(б) додавање нуклеофил на кондензираниот производ, при што нуклеофилот е литиумовиот анјон на диметилсулфон; и

(ц) депротекција на додатениот производ, каде што:

R1 е CH3; и

секое од R2, R3, R4, R5, и R6 е на секое појавување независно водород, хало, C1-С6алкил, C1-Алкокси -CF3, -CN или -NO2. има уште 7 патентни барања

(51) G 01N 33/50, C 07D 401/10, C 07D 401/14, C 07D 403/14, C 07D 413/04, C 07D 413/14, C 07D 451/04, C 07D 471/04, C 07D 471/10, C 07D 487/04, C 07D 487/10, C 07D 493/10, C 07D 215/48, C 07D 417/14

(11) 10397

(13) T1

(21) 2020/86

(22) 06/02/2020

(45) 31/08/2020

(30) 201361890718P 14/10/2013 US

(96) 14/10/2014 EP14790937.8

(97) 04/12/2019 EP3057964


(73) Eisai R&D Management Co., Ltd. 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JP

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) CARLSON, Eric; ENDO, Atsushi; HANSEN, Hans; ISHIZAKA, Sally; MACKEY, Matthew; SCHILLER, Shawn; HAWKINS, Lynn; OGAWA, Chikako and DAVIS, Heather

(54) СЕЛЕКТИВНО СУПСТИТУИРАНИ ХИНОЛИН СОЕДИНЕНИЈА

(57) 1 Соединение со формулата (I), или негова фармацевтски прифатлива сол:



или негов стереоизомер или мешавина од негови стереоизомери,

назначено со тоа, што барем едно од R1 и R2 е -H, метил, или етил, и другото е -H; или другото е

C1-C6 алкил што е опционално заменето со:

-OH, метокси, етокси, -OCH(CH3)2, -

O(CH2)2CH3, фенил, фуранил, - O(CH2)2OH,

фенокси, метилтио, -F, -N(CH3)2, циано,

пиридинилокси, флуорофенокси, изохроманил,

фенол, бензиламино, -NHCH3, оксо-, amino,

карбоксил, 7-член спироаминил, три до шест

член циклоалкил, заситен или незаситен и

опционално вклучува еден или повеќе

хетероатоми селектирани од O и N, и

опционално супституирани на еден или повеќе С или N атоми од метил, циано, флуоро, метиламино, или трифлуорометил; или другото е


С3-С7 циклоалкан, заситен или незаситен, опционално премостен, опционално вклучува еден или повеќе хетероатоми селектирани од О, S, и N, и опционално супституирани на еден или повеќе С или N атоми од метил, етил, пиридинил, азетидинил, ацетамидил, карбоксамидил, циано, флуоро, метиламино, или трифлуорометил; или

R1 и R2, заедно со атомот на азот на кој тие се прикачени, формираат 8 до 11 член спироdiamин, 8 член бициклоdiamин, 7 член спироксамин, пиперидинил опционално супституиран со етил, или четири до шест член циклоалкил, опционално супституиран со барем едно од карбоксамидил, аминометил, метил, (етиламино)метил, (диметиламино)метил, диметиламино, (метиламино)метил, и amino; и каде што

R3 е -H или метил.

има уште 13 патентни барања

FIGURE 1A



(51) **C 07K 14/47, C 07K 7/08, A 61K 38/04, A 61K 38/16**

(11) **10398**

(13) T1

(21) **2020/89**

(22) 06/02/2020

(45) 31/08/2020

(30) 2014414483083 10/09/2014 US;
201462032737P 04/08/2014 US; 201514678558
03/04/2015 US; 201514692518 21/04/2015 US
and 201514750709 25/06/2015 US

(96) 28/07/2015 EP15829088.2

(97) 20/11/2019 EP3179855

(73) **Centaur, Inc. 1351 Old 57 Hwy.**

Olathe, Kansas 6606US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) GARCIA, Luis Tonatiah Melgarejo; LINDE, Annika and LUSHINGTON, Gerald Henry

(54) **АНТИБИОТСКИ ТЕРАПИИ СО ПЕПТИД ДОБИЕН ОД МЛЕКО ОД РЕЧЕН БИВОЛ**


(57) 1 Антибиотски состав кој што содржи антибиотски пептид, каде што пептидот содржи синтетичка аминокиселинска низа која што ја има низата од НИЗА ИД БР: 4103:
Gly-X1-X2-X3-X1-X1-Arg-X4-X1-X5-X6-X6-Gly
каде што

X1 е селектиран од групата на Leu или Ile,

X2 е селектиран од групата на Ala, Val, Leu или Ile,

X3 е селектиран од групата на Arg или Trp,
X4 е селектиран од групата на Trp, Ile или Leu
X5 е селектиран од групата на Phe или Trp, и

X6 е селектиран од групата на Phe, Trp или Arg.
има уште 20 патентни барања



(51) C 07D 495/04, A 61K 31/519, A 61P 37/00,
A 61P 35/00

(11) 10399

(13) T1

(21) 2020/90

(22) 06/02/2020

(45) 31/08/2020

(30) 20150055752 23/06/2015 FR

(96) 22/06/2016 EP16733379.8

(97) 06/11/2019 EP3313851


**(73) Les Laboratoires Servier and Vernalis
(R&D) Limited 35, Rue de Verdun 92284
Suresnes, FR and Granta Park Cambridge
CB21 6GB, GB**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје


(72) Geneste, Olivier; Davidson, James Edward Paul; Szlávik, Zoltán; SIPOS, Szabolcs; PACZAL, Attila; KOTSCHY, András; BÁLINT, Balázs; MURRAY, James, Brooke; CHANRION, Maïa and DEMARLES, Didier

(54) “**НОВИ ДЕРИВАТИ НА
ХИДРОКСИЕСТЕР, ПРОЦЕС ЗА НИВНА
ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ
КОИ ШТО ГИ СОДРЖАТ**”

(57) 1 Соединенија со формулата (I):



каде што:



- ♦ A ја претставува групата која 1 е поврзана со атом на кислород и 2 е поврзана со фенил прстен,
- ♦ R1 претставува линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкенилна група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкинилна група, линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси група, група на -S (C1-C6)алкил, линеарна или разгранета (C1-C6)полихалоалкил, хидрокси група, хидроксид (C1-C6)алкилна група, цијано група, -NR₁₁R₁₁', -Су₆, или халоген атом.

♦ R2, R3, R4 и R5 независно еден од друг претставуваат водороден атом, халоген атом, линеарен или разгранета (C1-C6)алкилна група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкенилна група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкинил група, линеарна или разгранета (C1-C6)полихалоалкил, хидроксидна група, хидроксид(C1-C6)алкилна група, линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси група, а -S-(C1-C6)алкилна група, цијано група, нитро група, -алкил (C0-C6)-NR₉R₉', -O-алкил (C1-C6) -NR₉R₉', -O-алкил (C1-C6) -R₁₀, -C(O)-OR₉, -OC(O)-R₉, -C(O)-NR₉R₉', -NR₉-C(O)-R₉ ', -NR₉-C(O)-OR₉', -алкил (C1-C6) -NR₉-C(O)-R₉', -SO₂-NR₉R₉', - SO₂-алкил(C1-C6), или супституенти на еден од паровите (R2, R3), (R3, R4), (R4, R5), кога се пресаднуваат на два соседни атоми на јаглерод, се формираат заедно со јаглеродните атоми кои ги носат ароматичен или не-ароматичен прстен составен од 5 до 7 членови на прстенот, што може да содржи од 1 до 3 хетероатоми избрани од кислород, сулфур и азот, се подразбира дека прстенот резултат може да биде супституиран од група избрана од линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група, -NR₁₁R₁₁', -алкил (C1-C6)-Суили оксо,

♦ R6 и R7 независно еден од друг претставуваат водороден атом, халоген атом, линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкенилна група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкинил група, линеарна или разгранета (C1-C6)полихалоалкил, хидроксидна група, линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси група, а -S-(C1-C6) алкил група, цијано група, нитро група, -алкил(C0-C6)-NR₉R₉', -O-алкил(C1-C6)-NR₉R₉', -O-Су-алкил (C0-C6)-Су-алкенил(C2-C6)-Су-алкинил(C2-C6)-Су-O-алкил (C1-C6)-R₁₀, -C(O)-OR₉, -OC(O)-R₉, -C(O)-NR₉R₉', -NR₉-C(O)-R₉', -NR₉-C(O)-OR₉ ', -алкил (C1-C6)-NR₉-C(O)-R₉', - SO₂-NR₉R₉ ', -SO₂-алкил(C1-C6), или супституентите на парот (R6, R7), кога се пресадени на два соседни атоми на

јаглерод, се формираат заедно со јаглеродни атоми кои ги носат ароматичен или не-ароматичен прстен составен од 5 до 7 членови на прстенот, што може да содржи од 1 до 3 хетероатоми избрани од кислород, сулфур и азот, при што се подразбира дека добиениот прстен може да биде супституиран од група избрана од линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група, -NR₁₁R₁₁ ', -алкил (C0-C6)-Суили оксо,

♦ R8 претставува линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкенилна група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкинил група, -Су₃, -алкил(C1-C6)-C₃, -алкенил(C2-C6)-Су₃, -алкинил(C2-C6)-Су₃, -Су₃-Су₄, -алкинил (C2-C6) -O-Су₃, -Су₃-алкил(C0-C6)-O-алкил(C0-C6) -Су₄, халоген атом, цијано група, -C(O)-R₁₂, или -C(O)-NR₁₂R₁₂',

♦ R9 и R9' независно еден од друг претставуваат водороден атом, линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група, -алкил (C0-C6)-Суили супституентите на парот (R9, R9') се формираат заедно со азотниот атом, кои ги носат ароматичен или несароматичен прстен составен од 5 до 7 припадници на прстенот, кои можат да содржат во прилог на азотниот атом од

1 до 3 хетероатоми избрани од кислород, сулфур и азот, со што се подразбира дека азотот во прашање може да биде супституирана од група што претставува водороден атом, или линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група и се подразбира дека еден или повеќе од јаглеродните атоми на можните супституенти можат да бидат деутерирани,

♦ R10 претставува -Су-Су₁-алкил (C0-C6) -Су₂, -Су₁-алкил (C0-C6) -O-алкил (C0-C6) -Су₂, -Су₁-алкил(C0-C6)-NR₉-алкил (C0-C6) -Су₂, -Су₁-Су₂-O-алкил(C0-C6)-Су₅, -C (O)-NR₉R₉', -NR₉R₉', -OR₉, -NR₉-C(O)-R₉ ', -O-алкил(C1-C6)-OR₉, -SO₂-R₉,

-C(O)-OR₉, или -NH-C(O)-NH-R₇,
 ♦ R₁R₁₁', R₁₂ и R₁₂ ' независно еден од друг претставуваат водороден атом или евентуално супституирана линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група,
 ♦ R₁₃ претставува водороден атом, хидрохидрокси група или хидрокси (C1-C6)алкилна група,
 ♦ Ra претставува водороден атом или линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група,
 ♦ Rb претставува група O-C-O(O)-O-Rc, група O-C-O(O)-NRcRc' или група O-P (O)(ORc)₂,
 ♦ Rc и Rc' независно еден од друг претставуваат водороден атом, линеарна или разгранета (C1-C8) алкилна група, циклоалкил група, (C1-C6) алкокси (C1-C6) алкил група, или (C1-C6) алкоксикарбонил (C1-C6) алкил група, или супституентите на пар (Rc, Rc') се формираат заедно со азотниот атом, носејќи им не-ароматичен прстен составен од 5 до 7 припадници на прстенот, кои можат да содржат во прилог на азотниот атом од 1 до 3 хетероатоми избрани од кислород и азот, се подразбира дека предметниот азот може да биде супституиран со група која претставува линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група,
 ♦ CuCu₂, Cu₃, Cu₄, Cu₅ и Cu₆ независно еден од друг, претставуваат циклоалкилна група, хетероциклоалкил група, арил група или хетероарилна група,
 ♦ n е цел број еднаков на 0 или 1, се подразбира дека:
 - "арил" значи фенил, нафтил, бифенил, инданил или инденил група,
 - "хетероарил" значи секоја моно- или бициклична група составена од 5 до 10 членови на прстенот, со најмалку една ароматична половина и содржи од 1 до 3 хетероатоми избрани од кислород, сулфур и азот,

- "циклоалкил" значи секоја моно- или бициклична не-ароматична карбоциклична група која содржи од 3 до 10 членови на прстенот,
 - "хетероциклоалкил" значи секоја моно- или бициклична не-ароматична карбоциклична група која содржи од 3 до 10 членови на прстенот, и содржат од 1 до 3 хетероатоми избрани од кислород, сулфур и азот, што може вклучуваат системи со фузиран, спојуван или спиро прстен,
 можно е арил, хетероарил, циклоалкил и хетероциклоалкил групи така дефинирани и алкил, алкенил, алкинил, алкокси групи, да бидат супституирани од 1 до 4 групи избрани од незадолжително заменети линеарни или разгранети (C1-C6)алкил, опционално супституиран линеарен или разгранет (C2-C6)алкенил група, незадолжително супституирана линеарна или разгранета (C2-C6)алкинилна група, опционално супституирана линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси, незадолжително супституирана (C1-C6)алкил-S-, хидрокси, оксо (или N-оксид каде што е соодветно), нитро, цијано, -C(O)-OR', -OC(O)-R', -C(O)-NR'R'', -NR''R'', -(C=NR')-OR'', линеарен или разгранет (C1-C6)полихалоалкил, трифлуорометокси или халоген, што се подразбира дека R' и R'' независно еден од друг претставуваат водороден атом или евентуално супституиран линеарен или разгранет (C1-C6)алкилна група и се подразбира дека еден или повеќе од атомите на јаглерод од претходните можни супституенти, може да биде деутерирани, нивни енантиомери, диастереоизомери и атропизомери и нивни додатоци со фармацевтски прифатливост киселина или база.
 има уште 44 патентни барања

(51) C 07C 311/54, C 07C 311/56, C 07D 231/18, C 07D 249/04, C 07D 249/12, C 07D 271/12, C

07D 277/36, C 07D 417/12, C 07D 307/64, C 07D 307/82, C 07D 309/08, C 07D 311/60, C 07D

333/34, C 07D 333/62, C 07D 403/12, C 07D 405/12, C 07D 407/12, C 07D 217/22, C 07D 213/7C 07D 307/18

(11) **10402** (13) T1
(21) **2020/91** (22) 07/02/2020
(45) 31/08/2020

(30) 2015900507 16/02/2015 AU

(96) 16/02/2016 EP16751821.6

(97) 15/01/2020 EP3259253

(73) **The University of Queensland and The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin St Lucia, Queensland 4072, AU and College Green Dublin 2, IE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) O'NEILL, Luke; COLL, Rebecca; COOPER, Matthew; ROBERTSON, Avril and SCHRODER, Kate

(54) **СУЛФОНИЛУРЕИ И ПОВРЗАНИ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение со формула (II), или негова фармацевтски прифатлива сол или солват:


Формула (II)

каде што A, B, D и E се независно селектирани од C, N, O, S и Se, но најмалку еден од нив е C и најмалку еден од нив е N;

секоја испрекината линија може да претставува врска;

секоја инциденција на R6 е независно селектирана од групата која што се состои од водород, халид, цијано, C1-C6 алкил, C1-C6 алкиламино, C1-C6 алкилхидрокси, C3-C6 циклоалкил, алкилфенил, фенил, бензил, C1-C6 естер, C2-C6 алкенил, C1-C6


трифлуороалкил и C1-C6 алкокси, од кои секој може да биде незадолжително заменет, како што е соодветно, каде што секој незадолжителен супституент е независно селектиран од групата која што се состои од C1-10 алкил; C3-6 циклоалкил; хидроксиалкил; C1-10 алкокси; C2-10 алкенил; C2-10 алкинил; C6-C12 арил; арилокси; хетероарил; хетероциклил; хало; хидроксил; халогенизиран алкил; amino; алкиламино; ариламино; ацил; амидо; CN; NO₂; N₃; CH₂OH; CONH₂; CONR₂24R₂₅; CO₂R₂₄; CH₂OR₂₄; NHCOR₂₄; NHCO₂R₂₄; C1-3 алкилтио; сулфат; сулфонска киселина; сулфонат естери; фосфонска киселина; фосфат; фосфонат; моно-, ди-, или трифосфат естери; тритил; монометокситритил; R₂₄SO; R₂₄SO₂; CF₃S; CF₃SO₂; и триалкилсилил; каде што R₂₄ и R₂₅ се секој независно селектирани од H или C1-10 алкил; и R₂ е селектиран од 2,6-диалкилфенил, 2,6-диалкил-4-халофенил, 2,6-дициклоалкилфенил, 2,6-дициклоалкил-4-халофенил, и:




каде што секоја инциденција на Y е независно селектирана од C, N, S и O, која што може да биде незадолжително заменета, како што е соодветно, каде што секој незадолжителен супституент е независно селектиран од групата која што се состои од C1-10 алкил; C3-6 циклоалкил; хидроксиалкил; C1-10 алкокси; C2-10 алкенил; C2-10 алкинил; C6-C12 арил; арилокси; хетероарил; хетероциклил; хало; хидроксил; халогенизиран алкил; amino; алкиламино; ариламино; ацил; амидо; CN; NO₂; N₃; CH₂OH; CONH₂; CONR₂24R₂₅; CO₂R₂₄; CH₂OR₂₄; NHCOR₂₄; NHCO₂R₂₄; C1-3

алкилтио; сулфат; сулфонска киселина; сулфонат естери; фосфонска киселина; фосфат; фосфонат; моно-, ди-, или трифосфат естери; тритил; монометокситритил; R24SO; R24SO2; CF3S; CF3SO2; и триалкилсиллил; каде што R24 и R25 се секој независно селектирани од H или C1-10 алкил; и R5 е селектиран од групата која што се состои

од водород, хало, цијано, амид, сулфонамид, ацил, хидроксил, C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, C3-C5 циклоалкил и C1-C6 алкокси, од кои сите групи може да бидат незадолжително заменети, како што е соодветно, со хало, цијано или C1-C6 алкокси. има уште 28 патентни барања



C/0001 1A



C/0001 1B

(11) 10401
(21) 2020/92

(13) T1
(22) 07/02/2020
(45) 31/08/2020

(30) 13199610 24/12/2013 EP
(96) 15/12/2014 EP14820806.9

(97) 22/01/2020 EP3087198
(73) **Université de Liège and Quality Partner S.A. Avenue Pré-Aily 4 4031 Angleur, BE and Rue Hayeneux, 62 4040 Herstal, BE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) DAUBE, Georges; NEZER, Carine;
TAMINIAU, Bernard and DELHALLE, Laurent


(54) МЕТАГЕНОМСКА АНАЛИЗА НА ПРИМЕРОЦИ

(57) 1 Метод за метагеномска анализа на ферментирана храна за откривање и одредување на количината на бактерии кои што се присутни во споменатиот примерок, при што

анализата опфаќа засилување на VI-V3 регионот на бактериска 16S rRNA во споменатиот примерок, каде што V1-V3 регионот е анализиран со основниот пар од НИЗА ИД БР.1 и НИЗА ИД БР. 2, каде што методот понатаму опфаќа употреба на стегање на пептид нуклеинска киселина (PNA) за да се намали засилувањето на најмалку едни од *S. thermophilus* и *L. delbrueckii*, *Lactococcus* или *Bacillus* кои што може да бидат присутни во примерокот.

има уште 8 патентни барања

Слика 1



(51) C 07D 401/12, C 07D 405/12, C 07D 239/545, C 07D 239/553, C 07D 401/04, C 07D 413/04, C 07D 403/04, C 07D 403/12, C 07D 405/04, A 61K 31/513, A 61P 9/10

(11) 10400

(13) T1

(21) 2020/93

(22) 07/02/2020

(45) 31/08/2020

(30) 201361838088P 21/06/2013 US;

201461939655P 13/02/2014 US and

201461981366P 18/04/2014 US

(96) 19/06/2014 EP14738986.0

(97) 05/02/2020 EP3010910

(73) MyoKardia, Inc. 333 Allerton Avenue
Aouth San Francisco CA 94080, US


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SONG, Yonghong; EVANCHIK, Marc;
OSLOB, Johan; ANDERSON, Robert; AUBELE,
Danielle; FOX, Jonathan Charles; KANE, Brian;
LU, Puping; MCDOWELL, Robert; RODRIGUEZ,
Hector and SRAN, Arvinder

(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ПИРИМИДИНЕДИОН ПРОТИВ СРЦЕВИ СОСТОЈБИ

(57) 1 Соединение кое што ја има следната Формула:



или негова фармацевтски прифатлива сол,
каде што,

R¹ е селектиран од групата која што се состои од

(а) C3-C4 алкил, C3-C5 циклоалкил и 4-6-член хетероциклоалкил, од кои секој е

незадолжително заменет со од 1-2 R_a; или


(б) фенил и 5-6 член хетероарил, од кои секој е незадолжително заменет со од 1-3 R_a;

R² е фенил, кој што е незадолжително заменет со од 1-5 R_b;

R³ е член селектиран од групата која што се состои од C1-C4 алкил, C3-C4 циклоалкил и 4-

до 7- член хетероциклоалкил каде што секој R3 е незадолжително заменет со од 1-2 R_c; R4 е H; X е член селектиран од групата која што се состои од H и F; секој Ra е независно селектиран од групата која што се состои од хало, CN, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, -CORa-CO₂Ra-SO₂Ra-SO₂NRa₁Ra₂ и -CONRa₁Ra₂, каде што секој Ra₁ и Ra₂ е независно селектиран од групата која што се состои од H и C1-C4 алкил или незадолжително Ra₁ и Ra₂ кога се закачени за азотен атом се комбинирани за да формираат 4-6 член прстен; секој Rb е независно селектиран од групата која што се состои од хало, CN, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, -CORb-CO₂Rb-SO₂Rb-SO₂NRb₁Rb₂, CONRb₁Rb₂, NRb₁Rb₂, 5- до 6- член хетероарил, и 5- до 6-член хетероцикл или незадолжително заменет со оксо, каде што секој Rb₁ и Rb₂ се независно селектирани од групата која што се состои од H и C1-C4 алкил

или незадолжително Rb₁ и Rb₂ кога се закачени за азотен атом се комбинираат за да формираат 4- до 6- член прстен; и секој R_c е незадолжително селектиран од групата која што се состои од хало и C1-C2 алкокси, каде што секој циклоалкил е заситен или делумно незаситен прстенест систем; секој хетероциклоалкил е заситен прстенест систем кој што се состои од 1 до 4 хетероатоми селектирани од N, O и S; секој хетероарил е ароматичен прстенест систем кој што се состои од 1 до 5 хетероатоми селектирани од N, O и S; и секоја алкокси група е незадолжително заменета со една или повеќе полови селектирани од хало, хидоксил, амина, алкиламина, нитро, цијано и алкокси. има уште 18 патентни барања



(51) C 07D 401/04, C 07D 409/04, C 07D 251/18,
C 07D 417/04, C 07D 403/04, C 07D 405/14, A
61K 31/395, A 61P 35/00

(11) 10403

(13) T1

(21) 2020/100

(30) PCT/CN2013/079200 11/07/2013 CN

(96) 10/07/2014 EP14822106.2

(22) 10/02/2020

(45) 31/08/2020

(97) 20/11/2019 EP3019483

(73) **Agios Pharmaceuticals, Inc. 88 Sidney Street Cambridge, MA 02139, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) POPOVICI-MULLER, Janeta; TRAVINS, Jeremy M.; CAI, Zhenwei; ZHOU, Ding;

KONTEATIS, Zenon D. and ZAHLE, Robert

(54) **ТЕРАПЕВТСКИ АКТИВНИ****СОЕДИНЕНИЈА И НАЧИНИ НА НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение кое што има Формула Ia или негова фармацевтски прифатлива сол или хидрат, каде што:



прстенот А е селектиран од фенил, пиразолил, оксазолил, изоксазолил, пиридинил, пиримидинил, пиразинил, и тиазолил, каде што прстенот А е незадолжително заменет со најмногу до два супституенти независно селектирани од хало, -C1-C4 алкил, -C1-C4 халоалкил, -C1-C4 хидроксиалкил, -NH-S(O)2-(C1-C4 алкил), -S(O)2NH(C1-C4 алкил), -CN, -S(O)2-(C1-C4 алкил), C1-C4 алкокси, -NH(C1-C4 алкил), -OH, -OCF3, -CN, -NH2, -C(O)NH2, -C(O)NH(C1-C4 алкил), -C(O)-N(C1-C4 алкил)2, и циклопропил незадолжително заменет со OH; RR3, R4, и R6 се секој независно селектирани од водород, C1-C4 алкил, C1-C4 халоалкил, -O-C1-C4 алкил, и CN, каде што секоја спомената алкил половина од RR3, R4, и R6 е секоја независно незадолжително заменета со -OH, -NH2, -CN, -O-C1-C4 алкил, -NH(C1-C4 алкил), или -N(C1-C4 алкил)2; R2 и R5 се секој независно селектирани од: - (C1-C6 алкил), -(C1-C6 алкил)-C(O)-NH2, -(C1-

C6 алкил)-CO2H, -(C2-C6 алкенил или алкинил), -(C1-C6 алкилен)-O-(C1-C6 алкил), -(C0-C6 алкилен)-C(O)N(R6)-(C1-C6 алкил), и -(C0-C6 алкилен)-C(O)-(C1-C6 алкил)каде што: секоја алкил или алкилен половина која што е присутна во R2 и R5 е незадолжително заменета со еден или повеќе -OH, -O(C1-C4 алкил), -CO2H, или хало;

секоја терминална метил половина која што е присутна во R2 и R5 е незадолжително заменета со -CH2OH, CF3, -CH2F, -CH2Cl, C(O)CH3, C(O)CF3, CN, или CO2H;

R7 и R8 се секој независно селектирани од водород и C1-C6 алкил; каде што

R1 и R2 се незадолжително земени заедно за да формираат карбоциклил или хетероциклил од кои секој е незадолжително заменет со најмногу до 3 супституенти независно селектирани од хало, на пр., флуоро, C1-C4 алкил, C1-C4 халоалкил, C1-C4 алкокси, -CN, =O, -OH, арил, хетероарил, -SO2C1-C4 алкил, -CO2C1-C4 алкил, -C(O)арил, и -C(O)C1-C4 алкил; или

R4 и R5 се незадолжително земени заедно за да формираат карбоциклил или хетероциклил од кои секој е незадолжително заменет со најмногу до 3 супституенти независно селектирани од хало, на пр., флуоро, C1-C4 алкил, C1-C4 халоалкил, C1-C4 алкокси, -CN, =O, -OH, арил, хетероарил, -SO2C1-C4 алкил, -CO2C1-C4 алкил, -C(O)арил, и -C(O)C1-C4 алкил; каде што:

(i) кога А е пиридил незадолжително заменет како што е погоре опишано, тогаш (А)

N(R7)C(R4)(R5)(R6) и N(R8)C(R1)(R2)(R3) не се двата NHCH2CH2OH, или NH-циклохексил, и

(Б) кога N(R7)C(R4)(R5)(R6) е NHC(CH3)3, тогаш N(R8)C(R1)(R2)(R3) не е NH-CH2CH3;

(ii) кога А е пиразолил, оксазолил, изоксазолил, пиридинил, пиримидинил, пиразинил, или тиазолил незадолжително заменети како што е погоре опишано, тогаш N(R7)C(R4)(R5)(R6) и N(R8)C(R1)(R2)(R3) двата не се N(CH2CH3)2,

NHCH₂CH₂-i-пропил или NHCH₂CH(CH₃)₂;
 (iii) кога А е 1-пиазолил незадолжително
 заменет како што е погоре опишано, тогаш ниту
 N(R7)C(R4)(R5)(R6) ниту N(R8)C(R1)(R2)(R3)
 не е NHизопропил, NHCH₂CH₃, или
 N(CH₂CH₃)₂,
 (iv) кога А е фенил незадолжително заменет

како што е погоре опишано, тогаш
 N(R7)C(R4)(R5)(R6) не е ист како
 N(R8)C(R1)(R2)(R3),
 (v) соединението не е: N2-изопропил-6-фенил-
 N4-(тетрахидро-2H-пиран-4-ил)-1,3,5-триазин-
 2,4-диамин.
 има уште 27 патентни барања

(51) C 12N 5/02, C 12N 5/077, C 12N 5/0775, C
 12N 5/07A 61K 35/407, A 61K 35/30

(11) 10405

(13) T1

(21) 2020/201

(22) 18/03/2020

(45) 31/08/2020

(30) KR20130132056 01/11/2013 KR

(96) 05/11/2013 EP13896759.1

(97) 26/02/2020 EP3064573

(73) BBHC Co.Ltd. 72 UN village-gil Yongsan-
 gu Seoul 140-884, KR

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
 Скопје

(72) LEE, Sang Yeon; JUNG, Won Ju; KIM, Ho
 Bin; OH, Min Sun and LEE, Kye Ho

(54) ПОСТАПКА ЗА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА НА
 ПЛУРИПОТЕНТНА МАТИЧНА КЛЕТКА
 ИНДУЦИРАНА ОД МЕЗЕНХИМАЛНА
 МАТИЧНА КЛЕТКА ВО НЕУРОН


(57) 1 Постапката за диференцијација на
 мезенхималните матични клетки во неурони,
 која што ги опфаќа фазите:

(a) додавање на ESKLONIA сава екстракт на
 подлогата за одгледување на клетки;


(b) дедиференцијација на мезенхималните
 матични клетки во индуцирани плурипотентни
 матични клетки во подлога; и

(c) диференцијација на индуцирани
 плурипотентни матични клетки во неурони.
 има уште 6 патентни барања

【Fig 1】



【Fig 2】



(51) **H 04L 12/58**(11) **10406**

(13) T1

(21) **2020/202**

(22) 18/03/2020

(45) 31/08/2020

(96) 19/10/2012 EP12382407.0

(97) 04/03/2020 EP2723023

(73) **Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A.**
Parque Tecnológico Agroalimentario Edificio
H2ª planta 25003 Lleida, ES

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) Sapena Soler, Francisco

(54) **ПОСТАПКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА И**
СЕРТИФИКАЦИЈА НА ПРИЕМ НА
ЕЛЕКТРОНСКАТА ПОШТА

(57) 1 Постапката за запишување и сертификација на прием на имејл од корисникот (1) кој што трансмитира до примател во имејл приемен и сертифициран систем не телекомуникационен оператер, при што тоа е сертификацион систем кој што опфаќа најмалку еден имејл сервер за дојдовниот имејли (2), најмалку еден сервер за заминувачки имејли (9, 19, 28), најмалку една база (16, 17) на податоци, серверот (32) на временскиот печат, единицата (15) за обработка на податоци и сертификационен сервер (13), кои што се меѓусебно поврзани, при што тоа е постапка која што опфаќа:

- корисникот (1) кој што трансмитира, кој не е клиент на телекомуникациониот оператер, кој што праќа имејл на дестинационата адреса, при што таа адреса представува адреса на примателот (11), на клиент на телекомуникациониот оператер;

- прием, од страна на најмалку еден од пристигнувачки имејл сервер (2), на имејл издат од страна на корисник (1) кој што трансмитира;
- проследување на имејлот на единицата (15) за обработка која што:

- дезинтегрира имејл на компоненти;
- генерира единствена нумерација, и
- вметнува единствена нумерација во базата (16, 17) на податоци кои што постојат кај телекомуникациониот оператер, а

дополнително и во одалечената база (16, 17) на податоците на примателот (11);

- испраќање копија на имејл без модификации на примателот (11), специфично на друг имејл сервер на примателот (11) по пат со друг заминувачки имејл сервер (9, 19, 28);


- известување на сертифицираниот сервер (13) кој што го креира фајлот (14) со податоци кои што го следат имејлот, на изворот, на сервери низ кои што поминал, прилози кои што не можат да се печатат, прилози кои што можат да се печатат и го потпишуваат фајлот (14) со дигитален потпис на телекомуникациониот оператер;

- проследување на фајлот (14) по пат на серверот (32) на временскиот печат за да се креира сертификатот (25);

- доставување на сертификатот (25) на серверот (28) кој што го трансмитира заминувачките сертифицирани имејли на телекомуникациониот оператер; и

- прием на сертификатот (25) со серверот (28) на заминувачките сертифицирани имејлови на телекомуникациониот оператер на серверот на корисникот (1) кој што трансмитира.

има уште 6 патентни барања



(51) F 04B 15/02, F 04B 43/09, F 04B 43/08, F 04B 43/12, F 04B 43/00, B 67D 1/10, B 67D 1/08, B 67D 1/00

(11) 10407

(21) 2020/203

(13) T1

(22) 18/03/2020

(45) 31/08/2020

(30) US201562127848P 04/03/2015 US and US201562127853P 04/03/2015 US

(96) 02/03/2016 EP16758530.6

(97) 12/02/2020 EP3265421

(73) SodaStream Industries Ltd. Gilboa Street P.O.Box 280 Airport City 7019900 Ben Gurion Airport, IL

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) COHEN, Avi and BEN SHALOM, Zvi


(54) ДОЗИРЕН СИСТЕМ

(57) 1 Дозирен систем кој опфаќа :

цевка за празнење (220) за дозирање на вискозна течност од садот (210) за задржување во излезен сад, при што споменатата цевка (220) која опфаќа горен (222) и долен вентил (224);

перисталтичка пумпа за туркање на наведената цевка за празнење и како да се предизвикал наведената вискозна течност да го отвори наведениот долен вентил (224);и назначен со тоа, што е присутен сензор (230) на Холовен ефект за мерење на моќноста на магнетот (240) на предниот сензор на наведената пумпа и за да се утврдување на присуство на наведената цевка за празнење (220).

има уште 1 патентни барања

(51) **С 12Q 1/68**(11) **10408**

(13) T1

(21) **2020/204**

(22) 18/03/2020

(45) 31/08/2020

(96) 27/10/2015 EP15795217.7

(97) 15/01/2020 EP3368683

(73) **Pharmassist Ltd Anthrakorichon 15 142 35
Nea Ionia, Athens, GR**(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје(72) **LIANIDOU, Evrykleia and STRATI, Areti**(54) **ПОСТАПКА ЗА КВАНТИФИКАЦИЈА НА
PD-L1**(57) 1 In vitro постапката за квантитативно
одредување на експресија на лиганд на
програмирана смрт 1 (PD-L1) во примерокот на
течната биопсија на циркулирачки клетни натумор (СТС), при што спомнатата постапка ги
опфаќа фазите:

- i. подложување на примерокот на течната
биопсија на реверзна транскрипција со
употреба на RNK присатна во примерокот како
темплат за да се синтетизира соодветна cDNK
секвенца,
- ii. создавање на реакциона мешавина која што
го опфаќа примерокот, реагенси за
амплификација на нуклеинската киселина, пар
на целни прајмери, целна проба на хидролиза,
при што спомнатите пар на целни прајмери и
целна проба на хидролиза се способни да
хибридизираат со PD-L1 mRNK, и при што се
спомнатите пар на целни прајмери состојат од
преден целен прајмер кој што ја опфаќа
секвенцата 5'-GCTGAATTGGTCATCCCAGAA-3'
(SEQ ID NO: 4) и реверзен целен прајмер кој

што ја опфаќа секвенцата 5'-

TTTCACATCCATCATTTCTCCCTT-3' (SEQ ID NO: 6)


iii. подложување на реакционата мешавина на услови на амплификација оптимизирани така да создаде најмалку една DNK копија на секвенца на нуклеинската киселина компламентарна со целната секвенца, при што целната секвенца представува mRNK на транскрипт на PD-L1 mRNK секвенца (SEQ ID NO: 1), и

iv. одредување на количество на PD-L1 mRNK во примерокот на течната биопсија,

v. нормализација на експресијата PD-L1 во однос на експресија на референтниот ген чији нивои на експресија остануваат константни помеѓу различни типови на клетки,

vi. поредење на количество на PD-L1 mRNK експримирана во спомнатиот примерок со позитивна контрола која што представува примерок кој што опфаќа PD-L1 mRNK и со негативна контрола која што представува примерок без опфаќање на PD-L1 mRNK за да се процени прекумерната експресија на PD-L1 mRNK на секвенца.

има уште 10 патентни барања



(51) C 07D 305/06, C 07D 413/04, C 07D 471/04, C 07D 401/04, A 61K 31/4745, A 61K 31/4162

(11) 10409

(13) T1

(21) 2020/205

(22) 18/03/2020

(45) 31/08/2020

(30) DK20160000397 04/07/2016 DK;

DK20160000612 11/10/2016 DK and

DK20170000236 04/04/2017 DK

(96) 30/06/2017 EP17734307.6

(97) 26/02/2020 EP3478681


(73) H. Lundbeck A/S Ottilievej 9 2500 Valby, DK

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) KEHLER, Jan; MARIGO, Mauro; JESSING, Mikkel; RASMUSSEN, Lars, Kyhn; LANGGÅRD, Morten; VITAL, Paulo, Jorge, Vieira; UHL, Karsten and CLEMENTSON, Carl, Martin, Sebastian

(54) **1H-ПИРАЗОЛО[4,3-В]ПИРИДИНИ КАКО PDE1 ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение според формулата (I)



во која што

L е одбрано од групата која што ја сочинуваат NH, CH₂, S и O;

R1 е одбрано од групата која што ја сочинуваат водород, рамен или разгранетиот C1-C5 на алкил, C1-C5 на флуороалкил и заситениот моноцикличен C3-C5 на циклоалкил;

R2 е одбран од групата која што ја сочинуваат равен или разгранетиот C1-C8 на алкил, заситениот моноцикличен C3-C8 на

циклоалкил, оксетанил, тетраhydroфуранил, и тетраhydroпиранил; од кои што сите можат опционо да бидат супституирани еднаш или повеќе пати со еден или повеќе супституенти одбрани од групата која што ја сочинуваат метил, флуор, хидрокси, цијано и метокси;

R3 е метил супституиран со фенил, пиридонил, пиридинил, пиримидинил или пиазинил од кои што сите можат опционо да бидат супституирани еднаш или повеќе пати со еден или со повеќе супституенти одбрани од групата која што ја сочинуваат халоген, цијано, C1-C3 на алкил, C1-C3 на флуороалкил, C1-C3 на флуороалкокси и C1-C3 на алкокси; или R3 е метил супституиран со 5-члениот хетероарил кој што е опционо супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген, цијано, C1-C3 на алкил, C1-C3 на флуороалкил, C1-C3 на флуороалкокси и C1-C3 на алкокси; или

R3 е етил супституиран со фенил, пиридонил, пиридинил, пиримидинил или пиазинил од кои што сите можат опционо да бидат

супституирани еднаш или повеќе пати со еден или повеќе супституенти одбрани од групата која што ја чинат халоген, цијано, C1-C3 на алкил, C1-C3 на флуороалкил, C1-C3 на флуороалкокси и C1-C3 на алкокси; или R3 е етил супституиран со 5-члени хетероарил кој што е опционо супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген, цијано, C1-C3 на алкил, C1-C3 на флуороалкил, C1-C3 на флуороалкокси и C1-C3 на алкокси; или

L е CH₂, а R3 е NH кој што е супституиран со фенил, пиридонил, пиридинил, пиримидонил или пиазинил од кои што сите можат опционо да бидат супституирани еднаш или повеќе пати со еден или повеќе супституенти одбрани од групата која што ја чинат халоген, цијано, C1-C3 на алкил, C1-C3 на флуороалкил, C1-C3 на флуороалкокси и C1-C3 на алкокси; или L е CH₂, а R3 е NH кој што е супституиран со 5-член хетероарил кој што е опционо супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген, цијано, C1-C3 на алкил, C1-C3 на флуороалкил, C1-C3 на флуороалкокси и C1-C3 на алкокси;

R4 е фенил, пиридинил или пиридонил од кои што секој може опционо да биде супституиран еднаш или повеќе пати со еден или повеќе супституенти одбрани од групата која што ја чинат халоген, цијано, C1-C4 на алкил, C1-C4 на флуороалкил, C1-C4 на деутероалкил, C1-C3 на флуороалкокси, циклопропилокси, C1-C3 на алкокси, C1-C3 на деутероалкокси и -N-R5R6 каде што се R5 и R6 секој независно одбрани од H, C1-C3 на алкил и C1-C3 на деутероалкил; или

R4 е 5-члени хетероарил кој што е опционо супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген, цијано, C1-C4 на алкил, C1-C4 на флуороалкил, C1-C4 на деутероалкил, C1-C3 на флуороалкокси, циклопропилокси, C1-C3 на алкокси, C1-C3 на

деутереоалкокси и -N-R5R6 каде што се R5 и R6 секој независно одбран од H, C1-C3 на алкил и C1-C3 на деутереоалкил; или R4 е 4, 5 или 6 члени заситен хетероцикл од кои што сите можат опционо да бидат

супституирани со еден или повеќе супституенти одбрани од оксо, C1-C4 на алкил и C1-C4 на флуороалкил; и неговите фармацевтски прифатливи соли. има уште 14 патентни барања

(51) **A 01K 67/027, C 07K 14/725, C 12N 15/64, C 12N 15/90**

(11) **10413**

(13) T1

(21) **2020/214**

(22) 20/03/2020

(45) 31/08/2020

(30) US 201462008832 P 06/06/2014 US and US 201462017916 P 27/06/2014 US

(96) 05/06/2015 EP15729724.3

(97) 12/02/2020 EP3152312

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) FRENDEWEY, David; DROGUETT, Gustavo; GAGLIARDI, Anthony; KUNO, Junko; AUERBACH, Wojtek and VALENZUELA, David M.

(54) **МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА**

МОДИФИЦИРАЊЕ НА ТАРГЕТИРАН ЛОКУС

(57) 1 Метод за сериска модификација на таргетиран локусот во една клетка, кој што се состои од:

(а) обезбедување на клетката која што го содржи таргет локусот, каде што таргет локусот содржи полинуклеотид кој што кодира прв маркер за селекција кој што е оперативно поврзан со прв промотор и содржи прво место за препознавање за прв нуклеазен агенс, каде што првото место за препознавање на нуклеаза се наоѓа во регион за кодирање на првиот маркер за селекција или кој било не-протеински кодирачки регион на првиот маркер за селекција, незадолжително каде што таргет локусот е во геномот на клетката или се наоѓа во вектор во клетката;

(б) внесување во клетката на:

(i) првиот нуклеазен агенс, каде што првиот нуклеазен агенс предизвикува рез или прекин на двојниот синџир во првото место за препознавање на нуклеаза, со што се пореметува експресијата или активноста на првиот маркер за селекција; и
(ii) прв таргетирачки вектор кој што содржи прв вметнат полинуклеотид на бочната страна на прва хомолошка рака што одговара на прво таргет место кое што се наоѓа во таргет местото и втора хомолошка рака која што одговара на второ таргет место кое што се наоѓа во таргет локусот, каде што првиот вметнат полинуклеотид содржи: (I) прв полинуклеотид од интерес; и (II) полинуклеотид кој што кодира втор маркер за селекција кој што е оперативно поврзан со втор промотор и содржи второ место за препознавање на нуклеаза за втор нуклеазен агенс, каде што првиот маркер за селекција и вториот маркер за селекција се различни, каде што првиот нуклеазен агенс е различен од вториот нуклеазен агенс, и каде што второто место за препознавање на нуклеаза се наоѓа во регионот за кодирање на вториот маркер за селекција или кој било регион за кодирање на не-протеини на вториот маркер за селекција;
(в) идентификување на модифицирана клетка која што го содржи првиот вметнат полинуклеотид во таргет локусот, каде што модифицираната клетка ја има активноста на вториот маркер за селекција, но ја нема активноста на првиот маркер за селекција, незадолжително каде што идентификацијата се спроведува преку анализа на модификација на алели (MOA);

(г) внесување во модифицираната клетка на:

- (i) вториот нуклеазен агенс, каде што вториот нуклеазен агенс предизвикува рез или прекин на двојниот синџир во второто место за препознавање на нуклеаза, со што се пореметува експресијата или активноста на вториот маркер за селекција; и
- (ii) втор таргетирачки вектор кој што содржи прв вметнат полинуклеотид на бочната страна на трета хомолошка рака која што одговара на трето таргет место кое што се наоѓа во таргет локусот и четврта хомолошка рака која што одговара на четврто таргет место кое што се наоѓа во таргет локусот, каде што вториот вметнат полинуклеотид содржи: (I) втор полинуклеотид од интерес; и (II) полинуклеотид кој што кодира трет маркер за селекција кој што е оперативно поврзан со трет промотор кој што е активен во клетката и содржи трето место за


препознавање на нуклеаза за трет нуклеазен агенс,

каде што првиот маркер за селекција и третиот маркер за селекција се идентични, и каде што третото место за препознавање на нуклеаза е идентично со првото место за препознавање на нуклеаза и е различно од второто место за препознавање на нуклеаза, а првиот нуклеазен агенс и третиот нуклеазен агенс се идентични еден со друг и се различни од вториот нуклеазен агенс; и

(д) идентификување на најмалку една клетка која што го содржи вториот вметнат полинуклеотид кој што е интегриран во таргет локусот, незадолжително каде што идентификацијата се спроведува преку анализа на модификација на алели (MOA).
има уште 17 патентни барања


Figure 1

Mouse T-cell receptor alpha locus (chr. 14a)



Humanized TCR α A-neo allele (chr. 14b)

8 Vs & 61 Js



Humanized TCR α allele B-hyg targeting vector

11 additional Vs

↓ Electroporation + neo ZFN

Mouse T-cell receptor alpha locus (chr. 14a)



Humanized TCR α B-hyg allele (chr. 14b)

19 Vs & 61 Js



(51) **C 12N 15/10, C 12N 15/66, C 12N 15/64**
 (11) **10414** (13) T1
 (21) **2020/215** (22) 20/03/2020
 (45) 31/08/2020
 (30) US 201462015809 P 23/06/2014 US; US
 201462016400 P 24/06/2014 US and US
 201462036983 P 13/08/2014 US
 (96) 23/06/2015 EP18162656.5
 (97) 08/01/2020 EP 3354732
 (73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old**
Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US

(74) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје
 (72) MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John;
 SCHOENHERR, Chris; MOMONT, Corey;
 MURPHY, Andrew; WARSHAW, Gregg; ROJAS,
 Jose; LAI, Ka-Man; VALENZUELA, David and
 MONTAGNA, Caitlin
 (54) **СОСТАВУВАЊЕ НА DNA**
ПОСРЕДУВАНО ОД НУКЛЕАЗА

(57) 1 Ин витро метод за безшавно составување на две или повеќе двоверижни нуклеински киселини, кој што се состои од:

(а) доведување во контакт на прва нуклеинска киселина со најмалку еден нуклеазен агенс за да се генерира прва разградена нуклеинска киселина со отстранет краен дел;

(б) доведување во контакт на првата разградена нуклеинска киселина со втора нуклеинска киселина, двовериден придружувач олиго и егзонуклеаза, каде што придружувачот олиго е линеарна двоверижна DNA, која што е од околу 50 bp до околу 400 bp и содржи:

(i) прва комплементарна низа која што е комплементарна со првата разградена нуклеинска киселина;

(ii) спејсер; и

(iii) втора комплементарна низа која што е

комплементарна со втората нуклеинска киселина,


каде што спејсерот се состои од низа која што е идентична со крајниот дел,

каде што нема бази на нуклеинска киселина помеѓу првата комплементарна низа и низата која што е идентична со крајниот дел и нема бази на нуклеинска киселина помеѓу втората комплементарна низа и низата која што е идентична со крајниот дел, и

каде што егзонуклеазата ги изложува првата и втората комплементарна низа; и

(в) составување на придружувачот олиго со првата разградена нуклеинска киселина и втората нуклеинска киселина, каде што составот го реконституира крајниот дел.

има уште 14 патентни барања



СЛИКА 1

(51) A 61F 13/00, A 61K 31/12, A 61K 9/00, A 61K 8/00, A 61K 47/34, A 61K 47/24, A 61K 31/216, A 61K 31/573, A 61K 31/618, A 61K 47/02, A 61K 47/22, A 61L 26/00, A 61P 17/18, A 61P 17/02, A 61P 29/00, A 61Q 17/04

(11) 10420 (13) T1

(21) 2020/220 (22) 23/03/2020

(45) 31/08/2020

(30) US487489 18/06/2009 US

(96) 18/06/2010 EP10790369.4

(97) 05/02/2020 EP2442771

(73) Advanced Bio-Technologies, Inc. 1100 Satellite Boulevard Suwanee, GA 30024, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје

(72) GUILBAUD, Paul

**(54) ПРЕПАРАТ ЗА ТРЕТМАН НА ЛУЗНИ НА
БАЗА НА СИЛОКСОН**


(57) 1 Препарат за мачкање кој помага при заздравување на рани, и за подобрување на карактеристиките на пост-епително развиено ткиво на местото на раната, наведениот препарат содржи:

- a) Испарлива компонента каде испарливата компонента е цикличен силоксан.
- b) Прекурзори на силоксан матрица што содржат диметикон и/или вкрстен полимер диметикон; при што наведените прекурзори се способни да формираат силоксан матрица на температура во опсег од 35 до 38 °C (95 до 100 степени Фаренхајт) за време на испарувањето на испарливата компонента;
- c) Активна компонента која содржи

стероид или УВ апсорбирачка компонента каде активната компонента има ниска мешливост и ниска растворливост во наведените прекурзори на силоксан матрица;

- d) Испарлив коагент кој вклучува најмалку еден агент избран од група која се состои диметил изосорбид, пентилен гликол, изопропил миристат;
- при што наведениот испарлив коагент е во состојба да формира комплекс со наведената активна компонента за да формира растворена активна компонента; каде комплексот може да се меша со наведените прекурзори на силоксан матрица; и каде наведениот испарлив коагент целосно или делумно испарува од препаратот по формирање на силоксан матрица.
- има уште 13 патентни барања

СТУДИЈА ЗА ИСПАРУВАЊЕ НА ГЕЛ



НАЦРТ 1.

(51) A 23L 2/38, A 23L 33/10, A 23L 29/30, A 23L 2/52

(11) 10379

(21) 2020/221

(30) SE20160030098 29/04/2016 SE and
SE20170030056 03/03/2017 SE

(13) T1

(22) 30/03/2020

(45) 31/08/2020

(96) 28/04/2017 EP17720135.7

(97) 01/01/2020 EP3379944

(73) Laminaria Group AB Arvid Wallgrens
backe 20 413 46 Göteborg, SE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SKÖLD, Olov; STRÖM, Anna and AHNOFF, Martin

(54) **ХРАНЛИВИ ДОДАТОЦИ**

(57) 1 Употребата на цврст хранлив додадок којшто содржи,


a) 0.2 до 16 wt % алгинат,

b) 0.12 до 12 wt % пектин, и

c) 75 до 99 wt % активни состојки, кадешто

активните состојки се избрани од еден или повеќе состојки составени од шеќери, сложени јаглехидрати, минерални соли и аминокиселини, за да бидат растворени во вода за употреба како пијалок за спорт. има уште 38 патентни барања

Release of sucrose after gelation in SGF



(51) A 61K 31/167, A 61K 31/40, A 61K 31/573, A 61K 45/06, A 61K 9/16, A 61K 47/26, A 61K 9/00, A 61K 9/14, A 61K 47/12

(11) 10381

(13) T1

(21) 2020/222

(22) 30/03/2020

(45) 31/08/2020

(30) EP20150194660 16/11/2015 EP

(96) 14/11/2016 EP16801982.6

(97) 19/02/2020 EP3377108

(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A 43122 Parma, IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SCHIARETTI, Francesca; CAFIERO, Claudio and ORTENZI, Leonardo

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА СУВА ПРАШКАСТА ФОРМУЛАЦИЈА КОЈАШТО СОДРЖИ АНТИХОЛИНЕРГИК, КОРТИКОСТЕРОИД И БЕТА-АДРЕНЕРГИК**

(57) 1 Постапка за подготвување на прашкаста формулација за инхалација за употреба во инхалатор за сув прашок, споменатиот прашок содржи:

(A) носач којшто содржи:

(a) 80 до 95 проценти од тежината, базирано на вкупната тежина од споменатиот носач, на груби честички од физиолошки прифатлив

ексципиенс којшто има средна големина на честички од барем 175 μm ; и
 (b) 19.6 до 4.9 процент од тежината, базирано на вкупната тежина од споменатиот носач, на микронизирани честички од физиолошки прифатлив ексципиенс и 0.1 до 0.4 процент од тежината, базирано на вкупната тежина од споменатиот носач на сол од масна киселина; и
 (В) микронизирани честички на анти-мускарински лек, долго-дејствувачки β_2 -агонист (ДДБА), и опционално, инхалирачки кортикостероид (ИКС), како активни состојки, споменатата постапка содржи:
 (i) мешање на сите груби честички од физиолошки прифатлив ексципиенс, сите споменати соли на масни киселини, прв дел на споменатите микронизирани честички на физиолошки прифатлив ексципиенс, сите од споменатите микронизирани честички од споменатиот долго-дејствувачки β_2 -агонист, споменатиот анти-мускарински лек и опционално споменатиот инхалиран кортикостероид во сад на миксер со брзина на ротација не помала од 16 г.р.м. за време не

помало од 60 минути, за да се добие прва смеса; и
 (ii) додавање на останатиот дел од споменатите микронизирани честички на физиолошки прифатливиот ексципиенс од споменатата прва смеса, за да се добие втора смеса и мешање на споменатата втора смеса со брзина на ротација не помала од 16 г.р.м. за време од барем 120 минути,
 кадешто
 долго-дејствувачкиот β_2 -агонист е избран од групата составена од формотерол, салметерол, индакатерол, олодатерол и вилантерол;
 анти-мускаринскиот лек е избран од групата составена од гликопирониум бромид или хлорид, тиотропиум бромид, умеклидиниум бромид и аклидиниум бромид;
 инхалираниот кортикостероид е избран од групата составена од беклометазон дипропионат и негова монохидратна форма, будесонид, флутиказон пропионат, флутиказон фуруат и мометазон фуруат.
 има уште 16 патентни барања

(51) **C 07K 14/295, A 61K 39/118**

(11) **10382**

(13) T1

(21) **2020/223**

(22) 30/03/2020

(45) 31/08/2020

(30) DK20130000155 18/03/2013 DK and

DK20130000684 11/12/2013 DK

(96) 17/03/2014 EP14721199.9

(97) 01/01/2020 EP2976355

(73) **Statens Serum Institut Artillerivej 5
2300 Copenhagen S , DK**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **FOLLMANN, Frank; ROSENKRANDS, Ida;
OLSEN, Anja and ANDERSEN, Peter, Lawætz**


(54) **ВАКЦИНИ ПРОТИВ CHLAMYDIA
SP.(ХЛАМИДИЈА ВИД.)**

(57) 1 Полипептид, за употреба како лек,
којшто содржи

а) аминокиселинска секвенца којашто содржи една или повеќе површини коишто се изразени на фрагменти од истиот надворешен мембрански протеин изразен во серотип на *Chlamydia sp.*; и

б) две или повеќе дополнителни аминокиселински секвенци коишто се или истата секвенца како што е дефинирано во а) или е соодветна површина којашто е изложена на делови од варијанта на споменатиот надворешен мембрански протеин којшто е изразен во серотип на *Chlamydia sp.*, којшто е различен од серотипот во а);
 кадешто надворешниот мембрански протеин е МОМР од било кој серотип и кадешто полипептидот содржи еден или повеќе од варијабилните домени 2, 3, 4 на МОМР.
 има уште 20 патентни барања

Figure 1



(51) С 07К 16/08, С 07К 16/32, С 07К 14/245, С 07К 14/25, С 07К 16/40, С 07К 16/20, С 07К 16/28, С 07К 16/30, А 61К 39/00, А 61К 38/00

(11) 10421

(13) Т1

(21) 2020/227

(22) 26/03/2020

(45) 31/08/2020

(96) 11/03/2014 EP14726015.2

(97) 11/03/2020 EP2970487

(73) Molecular Templates, Inc., US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) POMA, Eric; WILLERT, Erin; KIM, Jason and HIGGINS, Jack

(54) ЦИТОТОКСИЧНИ ПРОТЕИНИ ШТО СОДРЖАТ ВРЗУВАЧКИ РЕГИОНИ ШТО ТАРГЕТИРААТ КЛЕТКИ И РЕГИОНИ НА А ПОД-ЕДИНИЦИ НА ШИГА ТОКСИН ЗА СЕЛЕКТИВНО УБИВАЊЕ СПЕЦИФИЧНИ ТИПОВИ НА КЛЕТКИ

(57) 1 Цитотоксичен протеин што содржи:

а) имуноглобулин-тип врзувачки

регион:

и) што содржи едно или повеќе од: еден-домен антителио фрагмент, еден-ланец варијабилан фрагмент, антителио варијабилан фрагмент, антиген-врзувачки фрагмент, и Fd фрагмент; и (ии) способни за специфично врзување најмалку еден екстрацелуларен таргет биомолекул;


и

б) ефектор полипептид од А под-единица на цитотоксичен Шига токсин што содржи: секвенца на аминокиселина што е најмалку 85% идентична на секвенцата на аминокиселина прикажана во СЕК ИД БР: СЕК ИД БР: 2, или СЕК ИД БР: 3; или секвенца на аминокиселина одбрана од: (и) аминокиселини 75 до 251 од СЕК ИД БР:

СЕК ИД БР: 2, или СЕК ИД БР: 3;
 (ии) аминокиселини 1 до 241 од СЕК ИД БР:
 СЕК ИД БР: 2, или СЕК ИД БР: 3;
 (иии) аминокиселини 1 до 251 од СЕК ИД БР:
 СЕК ИД БР: 2, или СЕК ИД БР: 3; и
 (ив) аминокиселини 1 до 261 од СЕК ИД БР:
 СЕК ИД БР: 2, или СЕК ИД БР: 3;

каде што по администрација на
 цитотоксичниот протеин на клетка физички
 споена со екстрацелуларен таргет биомолекул
 од имуноглобулин-тип врзувачкиот регион,
 цитотоксичниот протеин е способен да
 предизвика смрт на клетката.
 има уште 17 патентни барања

Figure 1. Schematic Drawing of the General Architecture of Exemplary Cytotoxic Proteins



(51) С 07С 255/42, А 61К 47/12, А 61К 47/18, А 61К 47/20, А 61К 9/00, А 61К 31/277, А 61К 9/08, А 61Р 9/00, А 61Р 9/06, А 61Р 9/10, А 61Р 25/06

(11) 10427

(13) Т1

(21) 2020/229

(22) 26/03/2020

(45) 31/08/2020

(96) 13/04/2016 EP16779363.7

(97) 01/01/2020 EP3283067

(73) Milestone Pharmaceuticals Inc.

1111 Dr. Frederik-Philips Boulevard, Suite 420
 Saint-Laurent, Québec H4M 2X6, CA, CA


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
 бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) MAGUIRE, Martin P.

(54) СОЛИ ВИСОКО-РАСТВОРЛИВИ ВО
 ВОДА НА БЛОКАТОР НА ФЕНИЛАЛКИЛАМИН

КАЛЦИУМОВ КАНАЛ СО КРАТКО ДЕЈСТВО И УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ

(57) 1 Воден состав формулиран за за назална администрација што содржи фармацевтски прифатлива ацетат или метансулфонат сол на соединение I



или рацемат или енантиомер на истата,
 назначено со тоа, што соединение I, или
 рацематот или енантиомерот на истото, е
 растворен во водениот состав во концентрација
 помеѓу 150 mg/mL и 600 mg/mL.
 има уште 14 патентни барања

(51) С 07D 487/04, С 07H 15/26, А 61К 31/7052,
 А 61Р 1/04

(11) 10428

(13) Т1

(21) 2020/230

(22) 26/03/2020

(45) 31/08/2020

(96) 22/11/2016 EP16808876.3

(97) 19/02/2020 EP3380486


(73) Theravance Biopharma R&D IP, LLC
 901 Gateway Boulevard South San Francisco,
 CA 94080, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
 бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LONG, Daniel D.; HUDSON, Ryan; WILTON, Donna A.A.; LOO, Mandy and BRASSIL, Patrick J.

**(54) ПРОЛЕКОВИ НА ЈАК ИНХИБИТОР
СОЕДИНЕНИЕ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ВОСПАЛИТЕЛНА
БОЛЕСТ**

(57) 1 Соединение со формула (I):



кадешто

n е 0, 1 или 2;

R1 е избран од водород, C1-4 алкил, C1-3 алкокси, amino, нитро, хало, цијано, хидрокси, и трифлуорометил;

секој R2, кога е присутен, е независно избран од C1-4 алкил, C1-3 алкокси, amino, нитро,


хало, цијано, хидроксил, и трифлуорометил;

R3 е водород, метил или етил;

R4 е водород, метил или етил;

или негова фармацевтска прифатлива сол.

има уште 21 патентни барања



Слика 1

(51) C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 07K 14/725, C 07K 14/705, C 12N 7/00, C 12N 5/07C 12N 5/00, C 12N 15/85, A 61K 48/00, A 61K 39/00

(11) 10429

(13) T1

(21) 2020/231

(22) 26/03/2020

(45) 31/08/2020

(30) US201461984561P 25/04/2014 US

(96) 24/04/2015 EP15782739.5

(97) 25/12/2019 EP3134432

(73) Bluebird Bio, Inc. 60 Binney Street
Cambridge, MA 02142, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FRIEDMAN, Kevin; MORGAN, Richard and RYU, Byoung


**(54) MND ПРОМОТОР НА ХИМЕРЕН АНТИГЕН
РЕЦЕПТОР**

(57) 1 Лентивирусен вектор кој се состои од полинуклеотид составен од засилувач на миелопротиферативен саркома вирус, избришан негативен контролен регион, промотор на заменет dl587rev прајмер-поврзувачки сајт (MND) оперативно поврзан со нуклеинска киселина кодирајќи химерен антиген рецептор (CAR), каде што CAR се состои од:

(a) scFv;

(б) CD8 α хинџ-регион;

- (в) CD8 α трансмембрански домен; (д) CD3 ζ примарен сигнализирачки домен.
 (г) CD137 ко-стимулаторен сигнализирачки домен; и има уште 12 патентни барања



(51) C 07D 473/06, C 07D 473/08, A 61K 31/52, A 61P 29/00, A 61P 11/00, A 61P 17/00

(11) 10430 (13) T1
 (21) 2020/232 (22) 27/03/2020
 (45) 31/08/2020

(30) US201462052678P 19/09/2014 US

(96) 18/09/2015 EP15774806.2


(97) 25/03/2020 EP3193880

(73) Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CHENARD, Bertand, L. and WU, Xinyuan

(54) ИНХИБИРАЊЕ НА ПРЕОДЕН РЕЦЕПТОРЕН ПОТЕНЦИЈАЛЕН A1 ЈОНСКИ КАНАЛ



има уште патентни барања

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/473, A 61P 25/28, A 61P 33/00, A 61P 35/00, A 61P 37/00, A 61P 9/10, A 61P 25/24, A 61P 11/06, A 61P 31/00

(11) 10431 (13) T1
 (21) 2020/233 (22) 26/03/2020
 (45) 31/08/2020

(30) US201461983289P 23/04/2014 US

(96) 22/04/2015 EP15721085.7

(97) 12/02/2020 EP3134403


(73) Incyte Corporation 1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) FALAHATPISHEH, Nikoo; COMBS, Andrew, P. and MADUSKUIE, Thomas, P., Jr.

(54) 1H-ПИРОЛО[2,3-С]ПИРИДИН-7(6H)-ОНИ И ПИРАЗОЛО[3,4-С]ПИРИДИН-7(6H)-ОНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА БЕТ ПРОТЕИНИ

(57) 1 Соединение со Формула I:



Или негова фармацевтски прифатлива сол, каде:

X е C=O или CR8R9;

Y е O или NR10;

Z е CH или N;

R1 и R2 се секој независно избрани од H, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил,

CyCN,

ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO C(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)ORa NRc1C(O)NRc1RdC(=NRe1)RbC(=NRe1)NRc1Rd NRc1C(=NRe1)NRc1RdNRc1S(O)RbNRc1S(O)2R bNRc1S(O)2NRc1RdS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2R би S(O)2NRc1Rd1; каде споменатите C1-6

алкил, C2-6 алкенил, и C2-6 алкинил се секој опционално заменети со 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани од RA; или R1 и R2 заедно со атом на јаглерод за кој се врзани создаваат C3-10 циклоалкилна група или 4-10 члена хетероциклоалкилна група, каде секоја е опционално заменета со 2, или 3 супституенту избрани од RA;

R3 е H или C1-6 алкил опционо заменет со 2, или 3 супституенти независно избрани од хало, Cy, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, и S(O)2NRc2Rd2;

R4 е H;

R5 е H, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, Cy2, CN, NO2, ORa4, SRa4, C(O)Rb4,

C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, или S(O)2NRc4Rd4; каде споменатите C1-6 алкил, C2-6 алкенил, и C2-6 алкинил се секој опционално заменет со 1,2,3,4 или 5 супституенти независно избрани

од RB;

R6 е H;

R7 е C1-4 алкил;

R8 и R9 се секој H;

R10 е H;

секој RA е независно избран од Сухало, CN, NO2,

ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO C(O)NRc1RdC(=NRe1)NRc1RdNRc1C(=NRe1)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORaNRc1C(O)NRc1RdNRc1S(O)RbNR c1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1RdS(O)RbS(O)NRc1R dS(O)2Rби S(O)2NRc1Rd1;

секој RB е независно избран од Cy2, хало, CN, NO2, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, и S(O)2NRc4Rd4;

секој Cy е независно избран од C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил, од кои секој е опционално заменет со 1,2,3,4 или 5

супституенти независно избрани од RC;

секој RC е независно избран од хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, CN, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, и S(O)2NRc2Rd2; каде споменатите C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил се секој опционално заменети со 2, 3, 4, или 5

супституенти избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, CN, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, и S(O)2NRc2Rd2; секој Cy1 е независно избран од C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил, од кои секој е опционално заменет со 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани од RD; секој RD е независно избран од хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, CN, ORaSRaC(O)Rb1, C(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbOC(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)ORaNRc1C(O)NRc1RdC(=NRe1)RbC(=NRe1)NRc1RdNRc1C(=NRe1)NRc1RdNRc1S(O)RbNRc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1RdS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2Rb и S(O)2NRc1Rd1; каде споменатите C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил се секој опционално заменет со 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, CN, ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbOC(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)ORaNRc1C(O)NRc1RdC(=NRe1)RbC(=NRe1)NRc1RdNRc1C(=NRe1)NRc1RdNRc1S(O)RbNRc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1RdS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2Rb и S(O)2NRc1Rd1; Секој Cy2 е независно избран од C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил, од кои секој е опционално заменет со 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани од RE; секој RE е независно избран од хало, C1-6

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, CN, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, и S(O)2NRc4Rd4; каде споменатите C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил се секој опционално заменети со 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, CN, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, и S(O)2NRc4Rd4; секој RaRbRci Rd1 е независно избран од H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил- C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, каде споменатите C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил се секој опционално заменети со 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани од C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, хало, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5,

OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5;

или кој било Rc1 и Rd1 заедно со N атом со кој се врзани заедно создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкилна група опционално заменета со 2, или 3 супституенти независно избрани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5, каде споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил а секој опционално заменет со 2, или 3 супституенти независно избрани од хало, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5;

секој Ra2, Rb2, Rc2, и Rd2 е независно избран од H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, каде споменатите C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил се секој опционално заменети со 1, 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани од C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, хало, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5;

или кои било Rc2 и Rd2 заедно со N атом со кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкилна група опционално заменета со 2, или 3 супституенти независно избрани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5, каде споменатите C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се секој опционално заменети со 2, или 3 супституенти независно избрани од хало, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5;

секој Ra4, Rb4, Rc4, и Rd4 е независно избран од H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, каде споменатите хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил се секој опционално заменети со 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани од C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, хало, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5; или кој било Rc4 и Rd4 заедно со N атом за кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкилна група опционално заменета со 2, или 3 супституенти независно избрани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5;

NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5, каде споменатите C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се секој опционално заменети со 2, или 3 супституенти независно избрани од хало, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5; секој Ra5, Rb5, Rc5, и Rd5 е независно избран од H, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, каде споменатите C1-4 алкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил се секој опционално заменети со 2, или 3 супституенти независно избрани од OH, CN, amino, хало, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 алкилтио, C1-4 алкиламино, ди(C1-4 алкил)амино, C1-4 халоалкил, и C1-4 халоалкокси; или кој било Rc5 и Rd5 заедно со N атом со кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкилна група опционално заменета со 2, или 3 супституенти независно избрани од OH, CN, amino, хало, C1-6 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 алкилтио, C1-4 алкиламино, ди(C1-4 алкил)амино, C1-4 халоалкил, и C1-4 халоалкокси; и секој ReRe2, Re4, и Re5 е независно избран од H, C1-4 алкил, и CN. има уште 41 патентни барања

(51) **C 07D 241/20, A 61K 31/4965, A 61P 17/02, A 61P 25/00, A 61P 3/06, A 61P 37/00, A 61P 37/02, A 61P 43/00, A 61P 7/00, A 61P 7/02, A 61P 9/08, A 61P 9/10, A 61P 9/12, A 61P 13/12, A 61P 11/08, A 61P 11/06**

(11) **10432**

(21) **2020/235**

(13) T1

(22) 30/03/2020

(45) 31/08/2020

(30) JP2009151727 26/06/2009 JP;

JP2009151728 26/06/2009 JP and

JP2009151729 26/06/2009 JP

(96) 25/06/2010 EP17186415.0

(97) 15/01/2020 EP3275871

(73) **Nippon Shinyaku Co., Ltd. 14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8550 , JP**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. “Народен фронт” 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје

(72) ITOU, Hideyuki

(54) **КРИСТАЛИ**


(57) 1 Кристал со форма II од 2-{4-[N-(5,6-дифенилпиразин-2-ил)-

Низопропиламино]бутилокси}-N-


(метилсулфонил)ацетамид кој покажува врвови

на дифракција во неговиот спектар на рендгенска прашкова дифракција, најмалку со следните агли на дифракција 2θ: 9,0 степени, 12,9 степени, 20,7 степени и 22,6 степени, каде што рендгенскиот дијаграм на дифракција е добиен со користење на CuKα зрачење. има уште 12 патентни барања

[Fig. 1]



[Fig. 2]



(51) **A 61K 31/216, A 61K 47/34, A 61K 47/36, A 61K 47/38, A 61K 9/10, A 61P 1/12**

(11) **10433**

(13) T1

(21) **2020/236**

(22) 30/03/2020

(45) 31/08/2020

(30) EP20100306397 10/12/2010 EP

(96) 09/12/2011 EP11797216.6

(97) 19/02/2020 EP2648696

(73) **Bioprojet Bioprojet 30 rue des Francs Bourgeois 75003 Paris, FR**

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп


(72) SCHWARTZ, Jean-Charles; LECOMTE, Jeanne-Marie; LIGNEAU, Xavier; ROBERT, Philippe; JULIEN, Jean-Stéphane and MAURY, Marc

(54) **НОВА ФОРМА НА УПОТРЕБА НА РАЦЕКАДОТРИЛ**

(57) 1 Водена суспензија од инхибитор на енкефалиназа погодна за орална употреба назначено со тоа што суспензијата има pH

вредност помеѓу 3.5 и 5 и со тоа што
инхибиторот на енкефалиназата е

рацекадотрил.
има уште 14 патентни барања



(51) **C 07D 417/14, A 61K 31/496, A 61P 7/04**

(11) **10434**

(13) T1

(21) **2020/238**

(22) 01/04/2020

(45) 31/08/2020

(30) JP2011169730 03/08/2011 JP

(96) 01/08/2012 EP17176670.2

(97) 25/03/2020 EP3246325

(73) **Astellas Pharma Inc., JP**

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MIYAFUJI, Akio; SUGASAWA, Keizo;
SUZUKI, Kenichi and AWAMURA, Yuji

(54) **КРИСТАЛИ НА 2-АЦИЛАМИНОТИАЗОЛ
СОЕДИНЕНИЕ**

(57) 1 Кристал од 1-(3-хлоро-5-[[4-(4-хлоротиофен-2-ил)-5-(4-циклохексил пиперазин-1-ил) тиазол-2-ил]карбамоил} пиридин-2-ил) пиперидин-4-карбоксилна киселина сол на малеинска киселина, кој што има врв во анализа на кристал со x-зраци на прашок со користење на Cu-K алфа зрак на 8,4 степен - 8,8 степен, 9,3 степен - 9,7 степен, 11,9 степен - 12,3 степен, 20,2 степен - 20,6 степен, 22,5 степен - 22,9 степен и 23,1 степен - 23,5 степен, за дифракциски агол од 2-тета.
има уште 14 патентни барања



ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(51)	(51) основен / bazë	(11)	(13)
8C07K16/28	8C12N15/85	10411	T1
8C07K16/40	8C12N15/85	10411	T1
8C12N9/64	8C12N15/85	10411	T1
8C11D1/74	8C11D1/74	10425	T1
8F16L37/56	8F16L37/23	10426	T1
8A61K31/277	8A61K31/277	10427	T1
8A61K9/00	8A61K31/277	10427	T1
8C07D487/04	8C07H15/26	10428	T1
8C07H15/26	8C07H15/26	10428	T1
8C12N15/85	8C07K14/705	10429	T1
8C12N5/071	8C07K14/705	10429	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	10431	T1
8A61K31/4965	8C07D241/20	10432	T1
8A61P17/02	8C07D241/20	10432	T1
8A61P25/00	8C07D241/20	10432	T1
8E04C3/08	8E04C3/08	10435	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	10376	T1
8C07F9/6561	8C07F9/6561	10375	T1
8C12N7/00	8C12N7/00	10380	T1
8C07K14/73	8C07K14/73	10386	T1
8A61K38/08	8A61K38/08	10383	T1
8A61P35/00	8A61K38/08	10383	T1
8C22B3/22	8C22B3/02	10416	T1
8E03F7/00	8E03F5/10	10417	T1
8A61K47/22	8A61K31/12	10420	T1
8A61K8/00	8A61K31/12	10420	T1
8C07K16/28	8A61K38/00	10421	T1

8C07K16/30	8A61K38/00	10421	T1
8A61K39/21	8A61K39/21	10395	T1
8C07D493/10	8C07D401/14	10397	T1
8C12N15/90	8C12N15/90	10413	T1
8C12N15/64	8C12N15/10	10414	T1
8C07D413/14	8A61K31/506	10387	T1
8A61K31/56	8A61K9/12	10390	T1
8A61K31/573	8A61K9/12	10391	T1
8C07K14/47	8C07K7/08	10398	T1
8C07C311/54	8C07D231/18	10402	T1
8C07D217/22	8C07D231/18	10402	T1
8C07D333/62	8C07D231/18	10402	T1
8F04B43/09	8B67D1/00	10407	T1
8A61P35/00	8C07D495/04	10399	T1
8C07K16/46	8C12N15/85	10411	T1
8A61F5/00	8A61F5/00	10422	T1
8A61P35/02	8A61K31/7125	10423	T1
8C12Q1/68	8A61K31/7125	10423	T1
8C07C255/42	8A61K31/277	10427	T1
8A61K39/00	8C07K14/705	10429	T1
8C07D473/06	8A61P11/00	10430	T1
8A61P31/00	8C07D471/04	10431	T1
8C07D241/20	8C07D241/20	10432	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	10376	T1
8C07D403/04	8C07D403/12	10400	T1
8A61K31/661	8C07F9/6561	10375	T1
8C07D495/04	8C07F9/6561	10375	T1
8A61K47/26	8A61K9/00	10381	T1

8B65D88/00	8C22B3/02	10416	T1
8C22B3/02	8C22B3/02	10416	T1
8A61K35/26	8C07K14/725	10418	T1
8C07K14/725	8C07K14/725	10418	T1
8A61K31/216	8A61K31/12	10420	T1
8A61K47/34	8A61K31/12	10420	T1
8A61Q17/04	8A61K31/12	10420	T1
8A61K38/00	8A61K38/00	10421	T1
8C07C317/24	8C07C315/00	10396	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	10397	T1
8C07D413/04	8C07D401/14	10397	T1
8C07D471/10	8C07D401/14	10397	T1
8A61P29/00	8A61K31/506	10387	T1
8C07D405/14	8A61K31/506	10387	T1
8C07D471/10	8A61K31/506	10387	T1
8H05H1/54	8G21B1/05	10388	T1
8A61K31/40	8A61K9/12	10391	T1
8A61K31/58	8A61K9/12	10391	T1
8A61P11/00	8A61K9/12	10391	T1
8A61P35/00	8C07D403/04	10392	T1
8A61K38/16	8C07K7/08	10398	T1
8C07D271/12	8C07D231/18	10402	T1
8C07D405/12	8C07D231/18	10402	T1
8C07D417/12	8C07D231/18	10402	T1
8C12N5/02	8C12N5/0775	10405	T1
8F04B43/00	8B67D1/00	10407	T1
8F04B43/12	8B67D1/00	10407	T1
8C07D305/06	8A61K31/4162	10409	T1
8C07D401/04	8A61K31/4162	10409	T1
8G07F17/34	8G07F17/32	10419	T1
8F16L37/32	8F16L37/23	10426	T1
8A61K47/20	8A61K31/277	10427	T1
8A61K31/7052	8C07H15/26	10428	T1
8A61K48/00	8C07K14/705	10429	T1
8A61P11/06	8C07D471/04	10431	T1
8A61P33/00	8C07D471/04	10431	T1
8A61P9/10	8C07D471/04	10431	T1
8A61P3/06	8C07D241/20	10432	T1
8A61P37/02	8C07D241/20	10432	T1
8A61P7/02	8C07D241/20	10432	T1
8A61P9/12	8C07D241/20	10432	T1

8A61K47/38	8A61K31/216	10433	T1
8A61P1/12	8A61K31/216	10433	T1
8B23K20/08	8B23K20/08	10377	T1
8C07D401/12	8C07D403/12	10400	T1
8C07D403/12	8C07D403/12	10400	T1
8A61K31/519	8C07F9/6561	10375	T1
8A61K47/12	8A61K9/00	10381	T1
8A61K31/216	8A61K31/216	10384	T1
8C07K16/20	8A61K38/00	10421	T1
8C07C315/00	8C07C315/00	10396	T1
8C07C315/04	8C07C315/00	10396	T1
8G01N33/50	8C07D401/14	10397	T1
8C12N15/64	8C12N15/90	10413	T1
8A23L2/52	8A23L2/38	10379	T1
8A61P3/00	8A61K31/506	10387	T1
8G21B1/05	8G21B1/05	10388	T1
8A61K31/40	8A61K9/12	10390	T1
8A61K9/00	8A61K9/12	10390	T1
8A61K9/12	8A61K9/12	10391	T1
8A61M15/00	8A61K9/12	10391	T1
8C12N15/86	8C07K14/475	10393	T1
8C07D333/34	8C07D231/18	10402	T1
8C07D403/04	8C07D251/18	10403	T1
8C07D405/14	8C07D251/18	10403	T1
8C07D409/04	8C07D251/18	10403	T1
8B67D1/00	8B67D1/00	10407	T1
8A61K31/4162	8A61K31/4162	10409	T1
8C07D495/04	8C07D495/04	10399	T1
8A61K31/7125	8A61K31/7125	10423	T1
8C11D3/50	8C11D1/74	10425	T1
8A61K47/12	8A61K31/277	10427	T1
8C07K14/705	8C07K14/705	10429	T1
8A61K31/52	8A61P11/00	10430	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	10431	T1
8A61P9/08	8C07D241/20	10432	T1
8A61K31/216	8A61K31/216	10433	T1
8A61K47/34	8A61K31/216	10433	T1
8A61K31/496	8C07D417/14	10434	T1
8C07D417/14	8C07D417/14	10434	T1
8C07D239/553	8C07D403/12	10400	T1
8C07D401/04	8C07D403/12	10400	T1

8C07D413/04	8C07D403/12	10400	T1
8A61K9/14	8A61K9/00	10381	T1
8C12N9/64	8A01K67/027	10415	T1
8A61K39/118	8C07K14/295	10382	T1
8C07K14/295	8C07K14/295	10382	T1
8E03F5/10	8E03F5/10	10417	T1
8C07K14/47	8C07K14/725	10418	T1
8A61K31/618	8A61K31/12	10420	T1
8A61P17/18	8A61K31/12	10420	T1
8C07K14/25	8A61K38/00	10421	T1
8C07K16/40	8A61K38/00	10421	T1
8B65D17/00	8B65D17/00	10389	T1
8C07D417/14	8C07D401/14	10397	T1
8C07D451/04	8C07D401/14	10397	T1
8A01K67/027	8C12N15/90	10413	T1
8C07K14/725	8C12N15/90	10413	T1
8C12N15/10	8C12N15/10	10414	T1
8C12N15/66	8C12N15/10	10414	T1
8A61K31/5377	8A61K31/506	10387	T1
8A61K31/55	8A61K31/506	10387	T1
8A61P35/00	8A61K31/506	10387	T1
8C07D401/14	8A61K31/506	10387	T1
8C07D487/04	8A61K31/506	10387	T1
8A61K31/167	8A61K9/12	10390	T1
8A61K31/46	8A61K9/12	10390	T1
8A61K31/137	8A61K9/12	10391	T1
8A61K38/18	8C07K14/475	10393	T1
8A61P9/14	8C07K14/475	10393	T1
8C07K14/475	8C07K14/475	10393	T1
8C07K16/28	8A61K39/00	10394	T1
8C07D249/12	8C07D231/18	10402	T1
8C07D307/64	8C07D231/18	10402	T1
8A61P35/00	8C07D251/18	10403	T1
8C07D417/04	8C07D251/18	10403	T1
8A61K35/407	8C12N5/0775	10405	T1
8C12N5/071	8C12N5/0775	10405	T1
8A61K31/4745	8A61K31/4162	10409	T1
8A61P29/00	8C07D471/10	10410	T1
8C07D471/10	8C07D471/10	10410	T1
8G09F13/04	8G07F17/32	10419	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	10424	T1

8A61K47/18	8A61K31/277	10427	T1
8A61K9/08	8A61K31/277	10427	T1
8C07K14/725	8C07K14/705	10429	T1
8A61P11/00	8A61P11/00	10430	T1
8A61P29/00	8A61P11/00	10430	T1
8A61K31/473	8C07D471/04	10431	T1
8A61P37/00	8C07D471/04	10431	T1
8A61K47/36	8A61K31/216	10433	T1
8A61P7/04	8C07D417/14	10434	T1
8E04B1/24	8E04C3/08	10435	T1
8B21D39/04	8B23K20/08	10377	T1
8A61K31/167	8A61K9/00	10381	T1
8A61K47/02	8A61K31/12	10420	T1
8A61K9/00	8A61K31/12	10420	T1
8A61P17/02	8A61K31/12	10420	T1
8C07D401/10	8C07D401/14	10397	T1
8C07D487/04	8C07D401/14	10397	T1
8C07D487/10	8C07D401/14	10397	T1
8A61K9/16	8A61K9/12	10390	T1
8A61K31/167	8A61K9/12	10391	T1
8A61K31/46	8A61K9/12	10391	T1
8A61K31/506	8C07D403/04	10392	T1
8A61K31/711	8C07K14/475	10393	T1
8A61P27/02	8C07K14/475	10393	T1
8C07K7/08	8C07K7/08	10398	T1
8C07D277/36	8C07D231/18	10402	T1
8C07D307/18	8C07D231/18	10402	T1
8C07D401/04	8C07D251/18	10403	T1
8C12Q1/68	8C12Q1/68	10408	T1
8C07D413/04	8A61K31/4162	10409	T1
8A61P37/00	8C07D495/04	10399	T1
8A61P35/00	8C07D471/10	10410	T1
8A01K67/027	8C12N15/85	10411	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	10424	T1
8C11D1/72	8C11D1/74	10425	T1
8A61P9/00	8A61K31/277	10427	T1
8A61P9/06	8A61K31/277	10427	T1
8C07K16/28	8C07K14/705	10429	T1
8C07K16/30	8C07K14/705	10429	T1
8A61P17/00	8A61P11/00	10430	T1
8A61P11/06	8C07D241/20	10432	T1

8A61P37/00	8C07D241/20	10432	T1
8A61P43/00	8C07D241/20	10432	T1
8A61P7/00	8C07D241/20	10432	T1
8A61P9/10	8C07D241/20	10432	T1
8E04C3/04	8E04C3/08	10435	T1
8B21D26/08	8B23K20/08	10377	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	10374	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	10374	T1
8A61K31/40	8A61K9/00	10381	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	10381	T1
8C07K16/46	8A01K67/027	10415	T1
8A61K47/26	8A61K31/216	10384	T1
8A61K9/19	8A61K31/216	10384	T1
8C22B3/26	8C22B3/02	10416	T1
8C07K14/245	8A61K38/00	10421	T1
8C07K16/32	8A61K38/00	10421	T1
8C07C317/28	8C07C315/00	10396	T1
8C07D215/48	8C07D401/14	10397	T1
8C07D413/14	8C07D401/14	10397	T1
8C07D471/04	8C07D401/14	10397	T1
8C12Q1/68	8C12Q1/68	10378	T1
8A23L33/10	8A23L2/38	10379	T1
8A61K31/506	8A61K31/506	10387	T1
8A61K31/56	8A61K9/12	10391	T1
8A61K31/4155	8C07D403/04	10392	T1
8C07D403/04	8C07D403/04	10392	T1
8C07K19/00	8C07K14/475	10393	T1
8C07C311/56	8C07D231/18	10402	T1
8C07D213/71	8C07D231/18	10402	T1
8C07D249/04	8C07D231/18	10402	T1
8C07D311/60	8C07D231/18	10402	T1
8C07D407/12	8C07D231/18	10402	T1
8H04L12/58	8H04L12/58	10406	T1
8F04B43/08	8B67D1/00	10407	T1
8A61K31/519	8C07D495/04	10399	T1
8A61P9/00	8C07D471/10	10410	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	10424	T1
8C11D11/00	8C11D1/74	10425	T1
8F16L37/23	8F16L37/23	10426	T1
8A61P9/10	8A61K31/277	10427	T1
8A61P11/08	8C07D241/20	10432	T1

8A61K9/10	8A61K31/216	10433	T1
8A61K31/513	8C07D403/12	10400	T1
8C07D239/545	8C07D403/12	10400	T1
8C07D405/04	8C07D403/12	10400	T1
8C07D405/12	8C07D403/12	10400	T1
8A61P35/00	8C07F9/6561	10375	T1
8A61K31/573	8A61K9/00	10381	T1
8A61K9/16	8A61K9/00	10381	T1
8A01K67/027	8A01K67/027	10415	T1
8A61P35/00	8A61K31/216	10384	T1
8A61F13/00	8A61K31/12	10420	T1
8A61K47/24	8A61K31/12	10420	T1
8A61L26/00	8A61K31/12	10420	T1
8A61P29/00	8A61K31/12	10420	T1
8C07K16/08	8A61K38/00	10421	T1
8C07D403/14	8C07D401/14	10397	T1
8C07D487/10	8A61K31/506	10387	T1
8A61K31/58	8A61K9/12	10390	T1
8A61K9/12	8A61K9/12	10390	T1
8A61K31/167	8C07D403/04	10392	T1
8C12N15/12	8C07K14/475	10393	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	10394	T1
8C07D309/08	8C07D231/18	10402	T1
8C07D403/12	8C07D231/18	10402	T1
8A61K35/30	8C12N5/0775	10405	T1
8C12N5/077	8C12N5/0775	10405	T1
8C12N5/0775	8C12N5/0775	10405	T1
8B67D1/08	8B67D1/00	10407	T1
8F04B15/02	8B67D1/00	10407	T1
8C07D471/04	8A61K31/4162	10409	T1
8A61K31/438	8C07D471/10	10410	T1
8A61P1/00	8C07D471/10	10410	T1
8C12N15/85	8C12N15/85	10411	T1
8G07F17/32	8G07F17/32	10419	T1
8C07K16/26	8C07K16/28	10424	T1
8C12N15/13	8C07K16/28	10424	T1
8C11D17/00	8C11D1/74	10425	T1
8C11D3/20	8C11D1/74	10425	T1
8A61P25/06	8A61K31/277	10427	T1
8A61P1/04	8C07H15/26	10428	T1
8C12N5/00	8C07K14/705	10429	T1

8C12N7/00	8C07K14/705	10429	T1
8C07D473/08	8A61P11/00	10430	T1
8A61P25/24	8C07D471/04	10431	T1
8A61P25/28	8C07D471/04	10431	T1
8A61P13/12	8C07D241/20	10432	T1
8E04C3/07	8E04C3/08	10435	T1
8E04C3/32	8E04C3/08	10435	T1
8A61P9/10	8C07D403/12	10400	T1
8A61P25/24	8C07D471/04	10374	T1
8A61K45/06	8A61K9/00	10381	T1
8B01D11/04	8C22B3/02	10416	T1
8E03F1/00	8E03F5/10	10417	T1
8A61P35/00	8C07K14/725	10418	T1
8A61K31/12	8A61K31/12	10420	T1
8A61K31/573	8A61K31/12	10420	T1
8A61K39/00	8A61K38/00	10421	T1
8A23L2/38	8A23L2/38	10379	T1

8A23L29/30	8A23L2/38	10379	T1
8A61P37/00	8A61K31/506	10387	T1
8C07D403/14	8A61K31/506	10387	T1
8A61K31/137	8A61K9/12	10390	T1
8A61K31/573	8A61K9/12	10390	T1
8A61P11/00	8A61K9/12	10390	T1
8A61K9/00	8A61K9/12	10391	T1
8A61K9/16	8A61K9/12	10391	T1
8C12N15/63	8C07K14/475	10393	T1
8C12N15/85	8C07K14/475	10393	T1
8A61K38/04	8C07K7/08	10398	T1
8C07D231/18	8C07D231/18	10402	T1
8C07D307/82	8C07D231/18	10402	T1
8A61K31/395	8C07D251/18	10403	T1
8C07D251/18	8C07D251/18	10403	T1
8B67D1/10	8B67D1/00	10407	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË
SË DREJTËS SË PATENTAVE

(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(73)	(51)	(11)	(13)
Ganymed Pharmaceuticals GmbH	A 61K 35/26	MK/P/2019/0262	T1
Ganymed Pharmaceuticals GmbH	C 07K 14/725	MK/P/2019/0262	T1
Ganymed Pharmaceuticals GmbH	C 07K 14/47	MK/P/2019/0262	T1
Ganymed Pharmaceuticals GmbH	A 61P 35/00	MK/P/2019/0262	T1
Novomatic AG	G 07F 17/32	MK/P/2019/0263	T1
Novomatic AG	G 07F 17/34	MK/P/2019/0263	T1
Novomatic AG	G 09F 13/04	MK/P/2019/0263	T1
Simple Medical Innovations Pty Ltd.	A 61F 5/00	MK/P/2019/0265	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 9/64	MK/P/2019/0267	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/46	MK/P/2019/0267	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027	MK/P/2019/0267	T1
Outotec (Finland) Oy	C 22B 3/22	MK/P/2019/0270	T1
Outotec (Finland) Oy	C 22B 3/02	MK/P/2019/0270	T1
Outotec (Finland) Oy	B 65D 88/00	MK/P/2019/0270	T1
Outotec (Finland) Oy	C 22B 3/26	MK/P/2019/0270	T1
Outotec (Finland) Oy	B 01D 11/04	MK/P/2019/0270	T1
Nitti, Sergio	E 03F 5/10	MK/P/2019/0272	T1
Nitti, Sergio	E 03F 7/00	MK/P/2019/0272	T1
Nitti, Sergio	E 03F 1/00	MK/P/2019/0272	T1
Mayo Foundation for Medical Education and Research	A 61K 31/7125	MK/P/2019/0276	T1
Mayo Foundation for Medical Education and Research	C 12Q 1/68	MK/P/2019/0276	T1
Mayo Foundation for Medical Education and Research	A 61P 35/02	MK/P/2019/0276	T1
AlderBio Holdings LLC	A 61P 35/00	MK/P/2019/0278	T1
AlderBio Holdings LLC	C 12N 15/13	MK/P/2019/0278	T1
AlderBio Holdings LLC	C 07K 16/28	MK/P/2019/0278	T1
AlderBio Holdings LLC	C 07K 16/26	MK/P/2019/0278	T1
AlderBio Holdings LLC	A 61K 39/395	MK/P/2019/0278	T1
Bolton Manitoba SpA	C 11D 3/50	MK/P/2019/0279	T1
Bolton Manitoba SpA	C 11D 1/72	MK/P/2019/0279	T1
Bolton Manitoba SpA	C 11D 1/74	MK/P/2019/0279	T1
Bolton Manitoba SpA	C 11D 11/00	MK/P/2019/0279	T1
Bolton Manitoba SpA	C 11D 17/00	MK/P/2019/0279	T1
Bolton Manitoba SpA	C 11D 3/20	MK/P/2019/0279	T1
Stucchi S.p.A.	F 16L 37/56	MK/P/2019/0285	T1

Stucchi S.p.A.	F 16L 37/32	MK/P/2019/0285	T1
Stucchi S.p.A.	F 16L 37/23	MK/P/2019/0285	T1
Swenters, Ivo	E 04C 3/08	MK/P/2019/0535	T1
Swenters, Ivo	E 04C 3/07	MK/P/2019/0535	T1
Swenters, Ivo	E 04C 3/04	MK/P/2019/0535	T1
Swenters, Ivo	E 04B 1/24	MK/P/2019/0535	T1
Swenters, Ivo	E 04C 3/32	MK/P/2019/0535	T1
Vysoké učení Technické v Brne Antonínská 548/1 601 90 Brno	H 01Q 1/24	MK/P/2019/0715	T1
Vysoké učení Technické v Brne Antonínská 548/1 601 90 Brno	H 01Q 1/44	MK/P/2019/0715	T1
CanBas Co., Ltd.	A 61P 35/00	MK/P/2019/1071	T1
CanBas Co., Ltd.	A 61K 38/08	MK/P/2019/1071	T1
Roivant Sciences GmbH	A 61P 29/00	MK/P/2019/1073	T1
Roivant Sciences GmbH	A 61P 1/00	MK/P/2019/1073	T1
Roivant Sciences GmbH	A 61K 31/438	MK/P/2019/1073	T1
Roivant Sciences GmbH	A 61P 35/00	MK/P/2019/1073	T1
Roivant Sciences GmbH	A 61P 9/00	MK/P/2019/1073	T1
Roivant Sciences GmbH	C 07D 471/10	MK/P/2019/1073	T1
Oncopeptides AB	A 61P 35/00	MK/P/2019/1074	T1
Oncopeptides AB	A 61K 9/19	MK/P/2019/1074	T1
Oncopeptides AB	A 61K 47/26	MK/P/2019/1074	T1
Oncopeptides AB	A 61K 31/216	MK/P/2019/1074	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 9/64	MK/P/2019/1078	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 15/85	MK/P/2019/1078	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/46	MK/P/2019/1078	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/40	MK/P/2019/1078	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2019/1078	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027	MK/P/2019/1078	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	C 07K 16/28	MK/P/2020/0003	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	A 61P 35/00	MK/P/2020/0003	T1
Volker Wessels Intellectuele E igendom B.V.	B 23K 20/08	MK/P/2020/0005	T1
Volker Wessels Intellectuele E igendom B.V.	B 21D 39/04	MK/P/2020/0005	T1
Volker Wessels Intellectuele E igendom B.V.	B 21D 26/08	MK/P/2020/0005	T1
Pharmassist Ltd	C 12Q 1/68	MK/P/2020/0006	T1
Cadila Healthcare Limited	C 12N 7/00	MK/P/2020/0007	T1
TAE Technologies, Inc.	H 05H 1/54	MK/P/2020/0011	T1
TAE Technologies, Inc.	G 21B 1/05	MK/P/2020/0011	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/437	MK/P/2020/0061	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 471/04	MK/P/2020/0061	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 25/24	MK/P/2020/0061	T1
Vernalis (R&D) Limited	A 61K 31/661	MK/P/2020/0062	T1
Vernalis (R&D) Limited	A 61K 31/519	MK/P/2020/0062	T1

Vernalis (R&D) Limited	C 07D 495/04	MK/P/2020/0062	T1
Vernalis (R&D) Limited	C 07F 9/6561	MK/P/2020/0062	T1
Vernalis (R&D) Limited	A 61P 35/00	MK/P/2020/0062	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 29/00	MK/P/2020/0070	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 3/00	MK/P/2020/0070	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 487/10	MK/P/2020/0070	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 37/00	MK/P/2020/0070	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 401/14	MK/P/2020/0070	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 403/14	MK/P/2020/0070	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 405/14	MK/P/2020/0070	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 413/14	MK/P/2020/0070	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 471/10	MK/P/2020/0070	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 487/04	MK/P/2020/0070	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/55	MK/P/2020/0070	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/5377	MK/P/2020/0070	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/506	MK/P/2020/0070	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 35/00	MK/P/2020/0070	T1
The U.S.A. as represented by the Secretary, Department of Health and Human Services od Technology Transfer National Institutes od Health	C 07K 14/73	MK/P/2020/0073	T1
Piech, Gregor Anton	B 65D 17/00	MK/P/2020/0075	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61P 11/00	MK/P/2020/0076	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 9/16	MK/P/2020/0076	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 31/137	MK/P/2020/0076	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 31/167	MK/P/2020/0076	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 31/40	MK/P/2020/0076	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 9/12	MK/P/2020/0076	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 31/56	MK/P/2020/0076	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 31/573	MK/P/2020/0076	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 31/58	MK/P/2020/0076	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 9/00	MK/P/2020/0076	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 31/46	MK/P/2020/0076	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61P 11/00	MK/P/2020/0077	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61M 15/00	MK/P/2020/0077	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 9/16	MK/P/2020/0077	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 31/137	MK/P/2020/0077	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 31/167	MK/P/2020/0077	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 31/40	MK/P/2020/0077	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 31/46	MK/P/2020/0077	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 31/56	MK/P/2020/0077	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 31/573	MK/P/2020/0077	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 31/58	MK/P/2020/0077	T1

Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 9/00	MK/P/2020/0077	T1
Pearl Therapeutics, Inc.	A 61K 9/12	MK/P/2020/0077	T1
Yuhan Corporation	C 07D 403/04	MK/P/2020/0078	T1
Yuhan Corporation	A 61P 35/00	MK/P/2020/0078	T1
Yuhan Corporation	A 61K 31/506	MK/P/2020/0078	T1
Yuhan Corporation	A 61K 31/4155	MK/P/2020/0078	T1
Yuhan Corporation	A 61K 31/167	MK/P/2020/0078	T1
Vegenics Pty Limited	A 61P 27/02	MK/P/2020/0079	T1
Vegenics Pty Limited	C 12N 15/85	MK/P/2020/0079	T1
Vegenics Pty Limited	C 12N 15/63	MK/P/2020/0079	T1
Vegenics Pty Limited	C 12N 15/12	MK/P/2020/0079	T1
Vegenics Pty Limited	C 07K 19/00	MK/P/2020/0079	T1
Vegenics Pty Limited	A 61K 31/711	MK/P/2020/0079	T1
Vegenics Pty Limited	A 61K 38/18	MK/P/2020/0079	T1
Vegenics Pty Limited	C 12N 15/86	MK/P/2020/0079	T1
Vegenics Pty Limited	A 61P 9/14	MK/P/2020/0079	T1
Vegenics Pty Limited	C 07K 14/475	MK/P/2020/0079	T1
Biogen MA Inc.	A 61K 39/00	MK/P/2020/0080	T1
Biogen MA Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2020/0080	T1
Beth Israel Deaconess Medical Center, Inc.	A 61K 39/21	MK/P/2020/0083	T1
Amgen (Europe) GmbH	C 07C 317/28	MK/P/2020/0085	T1
Amgen (Europe) GmbH	C 07C 317/24	MK/P/2020/0085	T1
Amgen (Europe) GmbH	C 07C 315/04	MK/P/2020/0085	T1
Amgen (Europe) GmbH	C 07C 315/00	MK/P/2020/0085	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	C 07D 403/14	MK/P/2020/0086	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	C 07D 493/10	MK/P/2020/0086	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	C 07D 487/10	MK/P/2020/0086	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	C 07D 487/04	MK/P/2020/0086	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	C 07D 471/10	MK/P/2020/0086	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	C 07D 471/04	MK/P/2020/0086	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	C 07D 215/48	MK/P/2020/0086	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	C 07D 401/10	MK/P/2020/0086	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	C 07D 401/14	MK/P/2020/0086	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	G 01N 33/50	MK/P/2020/0086	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	C 07D 413/04	MK/P/2020/0086	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	C 07D 413/14	MK/P/2020/0086	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	C 07D 417/14	MK/P/2020/0086	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	C 07D 451/04	MK/P/2020/0086	T1
Centaur, Inc.	C 07K 14/47	MK/P/2020/0089	T1
Centaur, Inc.	A 61K 38/16	MK/P/2020/0089	T1
Centaur, Inc.	A 61K 38/04	MK/P/2020/0089	T1

Centaur, Inc.	C 07K 7/08	MK/P/2020/0089	T1
Vernalis (R&D) Limited	A 61K 31/519	MK/P/2020/0090	T1
Vernalis (R&D) Limited	A 61P 35/00	MK/P/2020/0090	T1
Vernalis (R&D) Limited	C 07D 495/04	MK/P/2020/0090	T1
Vernalis (R&D) Limited	A 61P 37/00	MK/P/2020/0090	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07D 249/12	MK/P/2020/0091	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07D 407/12	MK/P/2020/0091	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07D 405/12	MK/P/2020/0091	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07D 403/12	MK/P/2020/0091	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07D 333/62	MK/P/2020/0091	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07C 311/54	MK/P/2020/0091	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07C 311/56	MK/P/2020/0091	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07D 213/71	MK/P/2020/0091	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07D 217/22	MK/P/2020/0091	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07D 231/18	MK/P/2020/0091	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07D 249/04	MK/P/2020/0091	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07D 417/12	MK/P/2020/0091	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07D 271/12	MK/P/2020/0091	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07D 277/36	MK/P/2020/0091	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07D 307/18	MK/P/2020/0091	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07D 307/64	MK/P/2020/0091	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07D 307/82	MK/P/2020/0091	T1

The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07D 309/08	MK/P/2020/0091	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07D 311/60	MK/P/2020/0091	T1
The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other members of Board, of the College of the Holy& Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin	C 07D 333/34	MK/P/2020/0091	T1
MyoKardia, Inc.	C 07D 413/04	MK/P/2020/0093	T1
MyoKardia, Inc.	C 07D 405/12	MK/P/2020/0093	T1
MyoKardia, Inc.	C 07D 405/04	MK/P/2020/0093	T1
MyoKardia, Inc.	C 07D 403/12	MK/P/2020/0093	T1
MyoKardia, Inc.	C 07D 403/04	MK/P/2020/0093	T1
MyoKardia, Inc.	A 61K 31/513	MK/P/2020/0093	T1
MyoKardia, Inc.	C 07D 401/04	MK/P/2020/0093	T1
MyoKardia, Inc.	C 07D 239/553	MK/P/2020/0093	T1
MyoKardia, Inc.	C 07D 239/545	MK/P/2020/0093	T1
MyoKardia, Inc.	A 61P 9/10	MK/P/2020/0093	T1
MyoKardia, Inc.	C 07D 401/12	MK/P/2020/0093	T1
Agios Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 409/04	MK/P/2020/0100	T1
Agios Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 417/04	MK/P/2020/0100	T1
Agios Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 405/14	MK/P/2020/0100	T1
Agios Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 403/04	MK/P/2020/0100	T1
Agios Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 401/04	MK/P/2020/0100	T1
Agios Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 251/18	MK/P/2020/0100	T1
Agios Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2020/0100	T1
Agios Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/395	MK/P/2020/0100	T1
BBHC Co.Ltd.	A 61K 35/30	MK/P/2020/0201	T1
BBHC Co.Ltd.	C 12N 5/077	MK/P/2020/0201	T1
BBHC Co.Ltd.	C 12N 5/0775	MK/P/2020/0201	T1
BBHC Co.Ltd.	C 12N 5/071	MK/P/2020/0201	T1
BBHC Co.Ltd.	C 12N 5/02	MK/P/2020/0201	T1
BBHC Co.Ltd.	A 61K 35/407	MK/P/2020/0201	T1
Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A.	H 04L 12/58	MK/P/2020/0202	T1
SodaStream Industries Ltd.	F 04B 43/08	MK/P/2020/0203	T1
SodaStream Industries Ltd.	F 04B 43/00	MK/P/2020/0203	T1
SodaStream Industries Ltd.	F 04B 43/12	MK/P/2020/0203	T1
SodaStream Industries Ltd.	B 67D 1/10	MK/P/2020/0203	T1
SodaStream Industries Ltd.	B 67D 1/08	MK/P/2020/0203	T1
SodaStream Industries Ltd.	B 67D 1/00	MK/P/2020/0203	T1
SodaStream Industries Ltd.	F 04B 43/09	MK/P/2020/0203	T1
SodaStream Industries Ltd.	F 04B 15/02	MK/P/2020/0203	T1
Pharmassist Ltd	C 12Q 1/68	MK/P/2020/0204	T1

H. Lundbeck A/S	A 61K 31/4162	MK/P/2020/0205	T1
H. Lundbeck A/S	A 61K 31/4745	MK/P/2020/0205	T1
H. Lundbeck A/S	C 07D 305/06	MK/P/2020/0205	T1
H. Lundbeck A/S	C 07D 401/04	MK/P/2020/0205	T1
H. Lundbeck A/S	C 07D 413/04	MK/P/2020/0205	T1
H. Lundbeck A/S	C 07D 471/04	MK/P/2020/0205	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc	A 01K 67/027	MK/P/2020/0214	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc	C 07K 14/725	MK/P/2020/0214	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc	C 12N 15/64	MK/P/2020/0214	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc	C 12N 15/90	MK/P/2020/0214	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 15/64	MK/P/2020/0215	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 15/66	MK/P/2020/0215	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 15/10	MK/P/2020/0215	T1
Advanced Bio-Technologies, Inc.	A 61Q 17/04	MK/P/2020/0220	T1
Advanced Bio-Technologies, Inc.	A 61K 47/24	MK/P/2020/0220	T1
Advanced Bio-Technologies, Inc.	A 61P 17/18	MK/P/2020/0220	T1
Advanced Bio-Technologies, Inc.	A 61P 17/02	MK/P/2020/0220	T1
Advanced Bio-Technologies, Inc.	A 61L 26/00	MK/P/2020/0220	T1
Advanced Bio-Technologies, Inc.	A 61K 9/00	MK/P/2020/0220	T1
Advanced Bio-Technologies, Inc.	A 61K 8/00	MK/P/2020/0220	T1
Advanced Bio-Technologies, Inc.	A 61K 47/34	MK/P/2020/0220	T1
Advanced Bio-Technologies, Inc.	A 61F 13/00	MK/P/2020/0220	T1
Advanced Bio-Technologies, Inc.	A 61K 31/12	MK/P/2020/0220	T1
Advanced Bio-Technologies, Inc.	A 61K 31/216	MK/P/2020/0220	T1
Advanced Bio-Technologies, Inc.	A 61K 31/573	MK/P/2020/0220	T1
Advanced Bio-Technologies, Inc.	A 61K 31/618	MK/P/2020/0220	T1
Advanced Bio-Technologies, Inc.	A 61K 47/02	MK/P/2020/0220	T1
Advanced Bio-Technologies, Inc.	A 61K 47/22	MK/P/2020/0220	T1
Advanced Bio-Technologies, Inc.	A 61P 29/00	MK/P/2020/0220	T1
Laminaria Group AB	A 23L 2/38	MK/P/2020/0221	T1
Laminaria Group AB	A 23L 2/52	MK/P/2020/0221	T1
Laminaria Group AB	A 23L 29/30	MK/P/2020/0221	T1
Laminaria Group AB	A 23L 33/10	MK/P/2020/0221	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61K 9/16	MK/P/2020/0222	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61K 9/14	MK/P/2020/0222	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61K 9/00	MK/P/2020/0222	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61K 47/26	MK/P/2020/0222	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61K 47/12	MK/P/2020/0222	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61K 45/06	MK/P/2020/0222	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61K 31/573	MK/P/2020/0222	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61K 31/40	MK/P/2020/0222	T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61K 31/167	MK/P/2020/0222	T1
Statens Serum Institut	A 61K 39/118	MK/P/2020/0223	T1
Statens Serum Institut	C 07K 14/295	MK/P/2020/0223	T1
Molecular Templates, Inc.	C 07K 16/32	MK/P/2020/0227	T1
Molecular Templates, Inc.	C 07K 16/40	MK/P/2020/0227	T1
Molecular Templates, Inc.	C 07K 16/30	MK/P/2020/0227	T1
Molecular Templates, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2020/0227	T1
Molecular Templates, Inc.	C 07K 16/20	MK/P/2020/0227	T1
Molecular Templates, Inc.	C 07K 16/08	MK/P/2020/0227	T1
Molecular Templates, Inc.	C 07K 14/25	MK/P/2020/0227	T1
Molecular Templates, Inc.	C 07K 14/245	MK/P/2020/0227	T1
Molecular Templates, Inc.	A 61K 39/00	MK/P/2020/0227	T1
Molecular Templates, Inc.	A 61K 38/00	MK/P/2020/0227	T1
Milestone Pharmaceuticals Inc.	C 07C 255/42	MK/P/2020/0229	T1
Milestone Pharmaceuticals Inc.	A 61K 9/00	MK/P/2020/0229	T1
Milestone Pharmaceuticals Inc.	A 61K 9/08	MK/P/2020/0229	T1
Milestone Pharmaceuticals Inc.	A 61P 25/06	MK/P/2020/0229	T1
Milestone Pharmaceuticals Inc.	A 61P 9/00	MK/P/2020/0229	T1
Milestone Pharmaceuticals Inc.	A 61P 9/06	MK/P/2020/0229	T1
Milestone Pharmaceuticals Inc.	A 61P 9/10	MK/P/2020/0229	T1
Milestone Pharmaceuticals Inc.	A 61K 47/18	MK/P/2020/0229	T1
Milestone Pharmaceuticals Inc.	A 61K 47/12	MK/P/2020/0229	T1
Milestone Pharmaceuticals Inc.	A 61K 31/277	MK/P/2020/0229	T1
Milestone Pharmaceuticals Inc.	A 61K 47/20	MK/P/2020/0229	T1
Theravance Biopharma R&D IP, LLC	A 61K 31/7052	MK/P/2020/0230	T1
Theravance Biopharma R&D IP, LLC	A 61P 1/04	MK/P/2020/0230	T1
Theravance Biopharma R&D IP, LLC	C 07H 15/26	MK/P/2020/0230	T1
Theravance Biopharma R&D IP, LLC	C 07D 487/04	MK/P/2020/0230	T1
Bluebird Bio, Inc.	A 61K 48/00	MK/P/2020/0231	T1
Bluebird Bio, Inc.	C 12N 15/85	MK/P/2020/0231	T1
Bluebird Bio, Inc.	C 12N 5/00	MK/P/2020/0231	T1
Bluebird Bio, Inc.	C 12N 5/071	MK/P/2020/0231	T1
Bluebird Bio, Inc.	C 12N 7/00	MK/P/2020/0231	T1
Bluebird Bio, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2020/0231	T1
Bluebird Bio, Inc.	C 07K 14/725	MK/P/2020/0231	T1
Bluebird Bio, Inc.	C 07K 14/705	MK/P/2020/0231	T1
Bluebird Bio, Inc.	C 07K 16/30	MK/P/2020/0231	T1
Bluebird Bio, Inc.	A 61K 39/00	MK/P/2020/0231	T1
Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center	C 07D 473/08	MK/P/2020/0232	T1
Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center	C 07D 473/06	MK/P/2020/0232	T1
Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center	A 61P 29/00	MK/P/2020/0232	T1

Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center	A 61P 17/00	MK/P/2020/0232	T1
Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center	A 61P 11/00	MK/P/2020/0232	T1
Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center	A 61K 31/52	MK/P/2020/0232	T1
Incyte Corporation	A 61K 31/473	MK/P/2020/0233	T1
Incyte Corporation	A 61P 11/06	MK/P/2020/0233	T1
Incyte Corporation	A 61P 25/24	MK/P/2020/0233	T1
Incyte Corporation	A 61P 25/28	MK/P/2020/0233	T1
Incyte Corporation	C 07D 471/04	MK/P/2020/0233	T1
Incyte Corporation	A 61P 33/00	MK/P/2020/0233	T1
Incyte Corporation	A 61P 35/00	MK/P/2020/0233	T1
Incyte Corporation	A 61P 37/00	MK/P/2020/0233	T1
Incyte Corporation	A 61P 9/10	MK/P/2020/0233	T1
Incyte Corporation	A 61P 31/00	MK/P/2020/0233	T1
Nippon Shinyaku Co., Ltd.	C 07D 241/20	MK/P/2020/0235	T1
Nippon Shinyaku Co., Ltd.	A 61P 9/08	MK/P/2020/0235	T1
Nippon Shinyaku Co., Ltd.	A 61P 9/10	MK/P/2020/0235	T1
Nippon Shinyaku Co., Ltd.	A 61K 31/4965	MK/P/2020/0235	T1
Nippon Shinyaku Co., Ltd.	A 61P 11/06	MK/P/2020/0235	T1
Nippon Shinyaku Co., Ltd.	A 61P 11/08	MK/P/2020/0235	T1
Nippon Shinyaku Co., Ltd.	A 61P 13/12	MK/P/2020/0235	T1
Nippon Shinyaku Co., Ltd.	A 61P 17/02	MK/P/2020/0235	T1
Nippon Shinyaku Co., Ltd.	A 61P 25/00	MK/P/2020/0235	T1
Nippon Shinyaku Co., Ltd.	A 61P 3/06	MK/P/2020/0235	T1
Nippon Shinyaku Co., Ltd.	A 61P 37/00	MK/P/2020/0235	T1
Nippon Shinyaku Co., Ltd.	A 61P 37/02	MK/P/2020/0235	T1
Nippon Shinyaku Co., Ltd.	A 61P 43/00	MK/P/2020/0235	T1
Nippon Shinyaku Co., Ltd.	A 61P 7/00	MK/P/2020/0235	T1
Nippon Shinyaku Co., Ltd.	A 61P 7/02	MK/P/2020/0235	T1
Nippon Shinyaku Co., Ltd.	A 61P 9/12	MK/P/2020/0235	T1
Bioprojet	A 61K 31/216	MK/P/2020/0236	T1
Bioprojet	A 61P 1/12	MK/P/2020/0236	T1
Bioprojet	A 61K 9/10	MK/P/2020/0236	T1
Bioprojet	A 61K 47/38	MK/P/2020/0236	T1
Bioprojet	A 61K 47/36	MK/P/2020/0236	T1
Bioprojet	A 61K 47/34	MK/P/2020/0236	T1
Astellas Pharma Inc.	C 07D 417/14	MK/P/2020/0238	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61P 7/04	MK/P/2020/0238	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61K 31/496	MK/P/2020/0238	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / APLIKIMET PËR MARKA TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60):

- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Датум на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (442) Датум на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit
- (300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësuesi juridik
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6))

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) TM 2019/298 (220) 07/03/2019
(442) 31/08/2020

**(731) Ty Inc. 280 Chestnut Ave., 60559
Westmont Illinois, US**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

TY NORTH MACEDONIA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 големопродажни услуги за порачување во полето на играчки и други стоки за широка потрошувачка; дистрибуција на големо вклучувајќи играчки и други стоки за широка потрошувачка; големопродажба на играчки и други стоки за широка потрошувачка; услуги на големопродажба преку директно барање од страна на дистрибутерите насочена кон крајните корисници вклучувајќи играчки и други стоки за широка потрошувачка; услуги на големопродажба преку директно барање од страна на продавачите насочена кон крајните корисници вклучувајќи играчки и други стоки за широка потрошувачка; услуги на големопродажба преку директно барање од страна на продажни агенти во полето на играчки и други стоки за широка потрошувачка; онлајн услуги на малопродажба и големопродажба вклучувајќи играчки и други стоки за широка потрошувачка; онлајн услуги на големопродажни продавници вклучувајќи играчки и други стоки за широка потрошувачка; услуги на продавници за големопродажба и малопродажба вклучувајќи играчки и други стоки за широка потрошувачка; услуги на продавници за големопродажба вклучувајќи играчки и други стоки за

центри, физичко образование, образовни
и наставни услуги

(210) ТМ 2019/1054 (220) 23/09/2019
(442) 31/08/2020

(731) Друштво за туризам и
угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ
ДООЕЛ Струмица ул. Димитар Влахов
бр. 18, Струмица, МК
(540)

Pulse

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 28 производи за гимнастика и спортска
опрема

кл. 35 услуги за подготовка и продажба на
додатоци во исхраната: протеини, аминокиселини,
стимуланси за енергија,
витамины и топачи на масти

кл. 41 услуги за спорт и фитнес, фитнес
центри, физичко образование, образовни
и наставни услуги

(210) ТМ 2019/1290 (220) 18/11/2019
(442) 31/08/2020

(731) Павлеска Бети ул. Хашка бр. 4Б,
1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, сива, црна, златна, зелена
(531) 01.01.05;03.07.04;24.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; ајвар, зеленчук (салати од
зеленчук), зеленчук во конзерви; зеленчук,
варен; зеленчук, конзервиран; зеленчук,
сушен; грав, конзервиран; кандирано
овошје; корнишони; мармалад; слатко; овошје
е; овошје во конзерви; овошје конзервирано
во алкохол; овошје, варено; овошје,
конзервирано; овошни
салати; туршија; туршија, лута и многу
зачинета, млеко и млечни производи.
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии,
мраз
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на
рекламен материјал, демонстрација на
производи, услуги на увоз/изоз и трговија
на големо и мало со: конзервирано,
смрзнато, сушено и варено овошје и
зеленчук; желеа, џемови, компоти; ајвар,
зеленчук (салати од зеленчук), зеленчук во
конзерви; зеленчук, варен; зеленчук,
конзервиран; зеленчук, сушен; грав,
конзервиран; кандирано овошје;
корнишони; мармалад; слатко; овошје;
овошје во конзерви; овошје конзервирано
во алкохол; овошје, варено; овошје,
конзервирано; овошни салати; туршија;
туршија, лута и многу зачинета; кафе, чај,
какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена
за кафе; брашно и производи од жито,
леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии, мраз; оп-Ппе
рекламирање по пат на компјутерска
мрежа, објавување рекламни текстови,

рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија,
пропагандни дејности, проучување на
пазарот (маркетинг), објавување рекламни
текстови, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), демонстрација на
производи, проучување на пазарот
(маркетинг), рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), водење на
комерцијални работи, ширење рекламен
материјал /трактати, проспекти, печатени
примероци

(210) **TM 2019/1359** (220) 10/12/2019
(442) 31/08/2020

(731) **Друштво за производство,
трговија и услуги АКВАПОНИКА ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје, МК**

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ ул.
Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

ЗЕЛЕНА РЕПУБЛИКА


(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук; желе,
џемови, компоти; јајца; млеко и млечни
производи; масла и масти за јадење
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи; живи животни;
свежо овошје и зеленчук; семиња;
природни билки и цвеќиња; храна за
животни; слад
кл. 35 бизнис менаџмент и консултации;
услуги за посредување во трговија;
претставување на производитите
кл. 40 составување материјали по нарачка
за трети лица; уништување отпад и ѓубре;
производство на енергија; конзервирање
храна и пијалаци; замрзнување храна;
рециклирање на отпад и ѓубре;

рециклирање [рециклирање отпад]
кл. 41 образование; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување
кл. 44 градинарство

(210) **TM 2019/1434** (220) 20/12/2019
(442) 31/08/2020

(731) **ФИСНИК САДИКИ И КАСАМ
КАСАМИ ул. 102 бр. 7, 1200, Тетово, МК**
(540)



(591) црвена, розева, зелена, бела, црна,
сина

(531) 05.05.01;29.01.01;29.01.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, замрзнато, сушено
варено овошје и зеленчук; желе, џемови,
компоти, ајвар;јајца, млеко и млечни
производи;маста и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какако, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе;брашно и
производи од жита, леб, тесто за слатки и
слатки, сладолед;мед, меласа;кфасец,
прашок за печење, сол, сенф;оцет, сосови
(како мирудии);мирудии;мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци;пијалоци од
овошје, и овошни сокови;сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
кл. 35 рекламирање;водење на
работењето;управување со
работата;канцелариски работи, услуги при
продажба на голема и мало со
конзервирано, змрзнато, сушено, варено

овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти, ајвар; јајца, млеко и млечни производи; маста и масти за јадење, Кафе, чај, какако, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, тесто за слатки и слатки, сладолед; мед, меласа; кфасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје, и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци
 кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2020/5 (220) 03/01/2020

(442) 31/08/2020

(731) Фазлији Бујамин ул. 101 1227

Челопек (Брвеница), Тетово, МК

(540)

D'ORO CAFFE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе и замена за кафе

кл. 35 продажба на големо и мало со кафе

(210) ТМ 2020/6 (220) 03/01/2020

(442) 31/08/2020

(731) Фазлији Бујамин ул. 101 1227

Челопек (Брвеница), Тетово, МК

(540)



(591) златна, зелена, бела

(531) 01.01.01; 02.03.02; 26.01.14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе и замена за кафе

кл. 35 продажба на големо и мало со кафе

(210) ТМ 2020/82 (220) 05/02/2020

(442) 31/08/2020

(731) Зоја Самандова Петрушева ул.

Девол бр. 32а, 1000, Скопје, МК

(740) Зоја Самандова Петрушева бул.

Јане Сандански 105/2/28, 1000, Скопје

(540)

**ДО БЕБЕ ПО ПАТОТ
НА ИН ВИТРО**

(591) црвена, розова, сина, жолта, бела, црна

(531) 02.05.06; 02.09.01; 02.09.14; 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 настава и едукација, културни

активности, издавачка дејност, размена на

знаења и искуства, одржување настани и

манifestации, хуманитарна помош

(210) ТМ 2020/93 (220) 10/02/2020

(442) 31/08/2020

(731) Mehmet Eyyüp AMAN Mahmutbey

Mah. Taşocağı Yolu Cad. Ağaoğlu 212 My


Office Kat:23/387 Bağcılar-Istanbul

TURKEY 34218, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, златна; е зез dhe ngjyrë ari

(531) 26.01.16;26.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жита;леб,
производи од тесто и слатки;чоколадо;
miell dhe produkte drithërash; bukë, produkte
brumi dhe ëmbëlsirat; çokollatë

кл. 32 минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци;
ujë dhe sode minerale, pije të tjera
joalkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash,
shurube dhe përgatitje të tjera për pije
кл. 43 услуги за подготвување на храна и
пијалоци , ресторани, ресторани со
самопослужување, служење храна и
пијалаци;

shërbime për pregaditje ushqimore dhe
pije, rRestorante, Restorante me
vetëshërbimi, shërbim të ushqimit dhe pijeve

(210) ТМ 2020/317 (220) 07/04/2020

(442) 31/08/2020

(731) ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ Бул. Браќа
Ѓиноски 1, 1230, Гостивар, МК

(540)



MARKET 24

(591) зелена

(531) 18.01.19;24.15.05

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на прехранбени производи и
непрехранбени производи; месо, риба,
живина и дивеч; месни преработки; свежо,
конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење; кафе, чај, какао,
шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за
кафе; брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење;
сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; пиво; вода, минерална и сода
вода и други безалкохолни пијалоци;
пијалоци од овошје и овошни сокови;
сирупи; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, хигиенски
производи; лосиони за коса; препарати за
нега на забите; храна за бебиња;
обработка (административна обработка на
нарачките за купување); административна
обработка на нарачките за купување

(210) ТМ 2020/323 (220) 16/04/2020

(442) 31/08/2020

(300) 77750 25/11/2019 PG

(731) **Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources, No.68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, CN**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ друштво за осигурување и заштита на интелектуална сопственост Скопје ул. Орце Николов 68/4 реон 20 1000 Скопје
(540)

Redmi

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски бележници; компјутери; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми, кои може да се симнуваат; компјутерски софтвер, снимен; електронски публикации, кои може да се симнуваат; снимени програми за компјутерски игри; касети за боја, празни, за принтери и фотокопири; датотеки со слики кои може да се симнуваат; хуманоидни роботи со вештачка интелигенција; компјутери за носење на тело; компјутерски софтверски платформи, снимени или кои може да се симнуваат; графика за мобилни телефони која може да се симнува; компјутерски периферни уреди; интерактивни терминали со екрани на допир; софтвер за компјутерска заштита на екран, снимен или кој може да се симнува; кодирани електронски алки за идентификација; смарт алки; таблет компјутери; кодирани електронски алки за идентификација, магнетни; подлоги за глумчиња; глумчиња [компјутерски периферни уреди]; фото печатачи; торби за компјутери; читачи за електронски картички; тастатури за компјутери; УСБ флеш приклучоци; апликациски софтвер за целуларни телефони, кој може да се симнува; иглични печатачи; смарт часовници (обработка на податоци); мелодии за

мобилни телефони кои може да се симнуваат; смарт очила (обработка на податоци); електронски џебни преведувачи; педометри; апарати за проверка на франкирање; регистар каси; механизми за апарати што се вклучуваат со паричка; машини за диктирање; холограми; обележувачи на рабови; машини за гласање; машини за лотарија; направи за препознавање лица; фотокопири [фотографски, електростатички, термички]; купатилски ваги; ваги за мерење телесни масти за домашна употреба; мерки; електронски табли за известувања; рачки за мобилни телефони за селфи; држачи за целуларни телефони; смартфони во форма на часовник; интерфони; електронски апарати и инструменти за навигација и позиционирање; целуларни телефони; држачи за мобилни телефони за возила; телекомуникациски апарати во форма на накит; кутии за целуларни телефони; обвивки за целуларни телефони; ремени за целуларни телефони; заштитни фолии адаптирани за целуларни телефони; мрежни рутери; СИМ картички; кутии за звучници; видео монитори; слушалки за на глава за виртуелна реалност; преносливи медиа плеери; аудио и видео приемници; монитори за прикажување видеа кои може да се носат на тело; слушалки на глава; камкордери; задни камери за возила; снимачи за возење; пенкала за екрани на допир; машини за учење; телевизиски апарати; апарати за снимање на звук; сет-топ кутии; дигитални фото рамки; рачки за селфи [рачни моноподи]; камери [фотографија]; поврзани алки [мерни инструменти]; аудиовизуелни апарати за настава; роботи за настава; апарати за анализа на воздух; термометри, кои не се за медицинска намена; хигрометри;

оптички апарати и инструменти; УСБ кабли; материјали за електрична мрежа [жици, кабли]; полупроводници; проводници, електрични; електрични приклучници; сензори; сензори за температура; прекинувачи, електрични; адаптери за струја; електрични адаптери; преспojници за телекомуникациски апарати; апарати за далечинско управување; далечински управувачи за домашна употреба; оптички влакна [филаменти за спроведување светлина]; апарати за регулирање топлина; громобрани; апарати за електролиза; апарати за гаснење пожар; радиолошки апарати за индустриски цели; заштитни направи за лична употреба против незгоди; заштитни маски; заштитни шлемови; наочари; инсталации за превенција од кражби, електрични; аларми; биометриски брави за врати за отисок од прст; електрични свончиња за врата; очила; очила за сонце; батерии, електрични; полначи за електрични батерии; акумулатори [батерии кои може да се полнат]; безжични полначи; анимирани цртани филмови; апарати за проверка на јајца со светлина; свирчиња за кучиња; декоративни магнети; огради со струја; електронски каивчиња за тренирање животни; преносни далечински управувачи за блокатори за старт; електронски часовници за здравствен надзор кои споделуваат податоци во реално време до други електронски направи; комуникациски апарати за носење на тело; дигитални електронски направи за носење на тело кои се способни да обезбедуваат пристап до Интернет; паметни направи за носење на тело; персонални дигитални асистенти во форма на часовник; следачи на активност за носење на тело; магнети за фрижидер;

инструменти за мерење; направи за мерење, електрични; електронски чипови; проектори за мултимедија; апарати и инструменти за вагање; бројачи; компјутерски хардвер; музички датотеки кои може да се симнуваат; шпионки за врати; видео екрани; симулатори за управување и контрола на возила; автоматски индикатори на низок притисок во гуми на возила; држачи за фотографски апарати; кациги за велосипед; автоматски благајнички машини [АТМ]
 кл. 16 хартија; црна фотографска хартија, хартија за ласерско печатење; тоалетна хартија; рекламни табли од хартија или картон; хартиени етикети; тетратки; џебни книги; фигури од хартиена каша; печатени публикации; весници; слики; апарати за вградување фотографии; кутии од хартија или картон; кеси [пликоа, торби] од хартија или пластика, за пакување; канцелариски прибор, освен мебел; хефталици за хартија; кутии за пишување [сетови]; тушеви за цртање; печати [жигови]; лепливи траки за канцелариски или домашни цели; инструменти за цртање; траки со мастило; пенкала со гел мастило; роло пенкала со гел; резерви за хемиски пенкала; материјали за пишување; материјали за цртање; материјали за настава [освен апарати]; креда за кројачи; модели за архитекти; канцелариски материјали; мали училишни табли

(210) **TM 2020/324** (220) 16/04/2020
 (442) 31/08/2020

(300) 77763 09/12/2020 PG
 (731) **Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources, No.68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, CN**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ друштво за осигурување и заштита на интелектуална

сопственост Скопје ул. Орце Николов 68/4
реон 20 1000 Скопје
(540)

XIAOMI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски бележници; компјутери; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми, кои може да се симнуваат; компјутерски софтвер, снимен; електронски публикации, кои може да се симнуваат; снимени програми за компјутерски игри; касети за боја, празни, за принтери и фотокопири; датотеки со слики кои може да се симнуваат; хуманоидни роботи со вештачка интелигенција; компјутери за носење на тело; компјутерски софтверски платформи, снимени или кои може да се симнуваат; графика за мобилни телефони која може да се симнува; компјутерски периферни уреди; интерактивни терминали со екрани на допир; софтвер за компјутерска заштита на екран, снимен или кој може да се симнува; кодирани електронски алки за идентификација; смарт алки; таблет компјутери; кодирани електронски алки за идентификација, магнетни; подлоги за глумчиња; глумчиња [компјутерски периферни уреди]; фото печатачи; торби за компјутери; читачи за електронски картички; тастатури за компјутери; УСБ флеш приклучоци; апликациски софтвер за целуларни телефони, кој може да се симнува; иглични печатачи; смарт часовници (обработка на податоци); мелодии за мобилни телефони кои може да се симнуваат; смарт очила (обработка на податоци); електронски џебни преведувачи; педометри; апарати за проверка на франкирање; регистар каси; механизми за апарати што се вклучуваат

со паричка; машини за диктирање; холограми; обележувачи на рабови; машини за гласање; машини за лотарија; направи за препознавање лица; фотокопири [фотографски, електростатички, термички]; купатилски ваги; ваги за мерење телесни масти за домашна употреба; мерки; електронски табли за известувања; рачки за мобилни телефони за селфи; држачи за целуларни телефони; смартфони во форма на часовник; интерфони; електронски апарати и инструменти за навигација и позиционирање; целуларни телефони; држачи за мобилни телефони за возила; телекомуникациски апарати во форма на накит; кутии за целуларни телефони; обвивки за целуларни телефони; ремени за целуларни телефони; заштитни фолии адаптирани за целуларни телефони; мрежни рутери; СИМ картички; кутии за звучници; видео монитори; слушалки за на глава за виртуелна реалност; преносливи медиа плеери; аудио и видео приемници; монитори за прикажување видеа кои може да се носат на тело; слушалки на глава; камкордери; задни камери за возила; снимачи за возење; пенкала за екрани на допир; машини за учење; телевизиски апарати; апарати за снимање на звук; сет-топ кутии; дигитални фото рамки; рачки за селфи [рачни моноподи]; камери [фотографија]; поврзани алки [мерни инструменти]; аудиовизуелни апарати за настава; роботи за настава; апарати за анализа на воздух; термометри, кои не се за медицинска намена; хигрометри; оптички апарати и инструменти; УСБ кабли; материјали за електрична мрежа [жици, кабли]; полупроводници; проводници, електрични; електрични приклучници; сензори; сензори за температура; прекинувачи, електрични;

адаптери за струја; електрични адаптери; преспјоници за телекомуникациски апарати; апарати за далечинско управување; далечински управувачи за домашна употреба; оптички влакна [филаменти за спроведување светлина]; апарати за регулирање топлина; громобрани; апарати за електролиза; апарати за гаснење пожар; радиолошки апарати за индустриски цели; заштитни направи за лична употреба против незгоди; заштитни маски; заштитни шлемови; наочари; инсталации за превенција од кражби, електрични; аларми; биометриски брави за врати за отисок од прст; електрични свончиња за врата; очила; очила за сонце; батерии, електрични; полначи за електрични батерии; акумулатори [батерии кои може да се полнат]; безжични полначи; анимирани цртани филмови; апарати за проверка на јајца со светлина; свирчиња за кучиња; декоративни магнети; огради со струја; електронски каивчиња за тренирање животни; преносни далечински управувачи за блокатори за старт; електронски часовници за здравствен надзор кои споделуваат податоци во реално време до други електронски направи; комуникациски апарати за носење на тело; дигитални електронски направи за носење на тело кои се способни да обезбедуваат пристап до Интернет; паметни направи за носење на тело; персонални дигитални асистенти во форма на часовник; следачи на активност за носење на тело; магнети за фрижидер; инструменти за мерење; направи за мерење, електрични; електронски чипови; проектори за мултимедија; апарати и инструменти за вагање; бројачи; компјутерски хардвер; музички датотеки кои може да се симнуваат; шпионки за

врати; видео екрани; симулатори за управување и контрола на возила; автоматски индикатори на низок притисок во гуми на возила; држачи за фотографски апарати; кациги за велосипед; автоматски благајнички машини [АТМ]
 кл. 12 локомотиви; возила со далечинско управување, кои не се играчки; електрични возила; коли; ретровизори; тротинети на туркање [возила]; самобалансирачки електрични моноцикли; велосипеди; пумпи за гуми за велосипеди; воздушни транспортери; приколки за бебиња; вагонетки; колички за шетање бебиња; колички; гуми за тркала од возила; опрема за поправка на внатрешни гуми; дронови со камера, кои не се играчки; аеронаутички апарати, машини и направи; бродови; електрични инсталации за возила против кражби; безбедносни седишта за деца, за возила
 кл. 25 облека; маици; бебешки комплети [облека]; костими за бањање; водоотпорна облека; костими за маскенбал; обувки; чизми; спортски чевли; капи кои се за носење на глава; трикотажа; ракавици [облека]; марами; вратоврски; мидери; наметки; појаси за носење; капи за туширање; маски за спиење; венчаници; фризерски наметки

(210) **TM 2020/325** (220) 16/04/2020
 (442) 31/08/2020

(300) 77776 16/12/2019 PG

(731) **Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources, No.68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, CN**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ друштво за осигурување и заштита на интелектуална сопственост Скопје ул. Орце Николов 68/реон 20 1000 Скопје
 (540)



(531) 27.05.17;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски бележници; компјутери; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми, кои може да се симнуваат; компјутерски софтвер, снимен; електронски публикации, кои може да се симнуваат; снимени програми за компјутерски игри; касети за боја, празни, за принтери и фотокопири; датотеки со слики кои може да се симнуваат; хуманоидни роботи со вештачка интелигенција; компјутери за носење на тело; компјутерски софтверски платформи, снимени или кои може да се симнуваат; графика за мобилни телефони која може да се симнува; компјутерски периферни уреди; интерактивни терминали со екрани на допир; софтвер за компјутерска заштита на екран, снимен или кој може да се симнува; кодирани електронски алки за идентификација; смарт алки; таблет компјутери; кодирани електронски алки за идентификација, магнетни; подлоги за глумчиња; глумчиња [компјутерски периферни уреди]; фото печатачи; торби за компјутери; читачи за електронски картички; тастатури за компјутери; УСБ флеш приклучоци; апликациски софтвер за целуларни телефони, кој може да се симнува; иглични печатачи; смарт часовници (обработка на податоци); мелодии за

мобилни телефони кои може да се симнуваат; смарт очила (обработка на податоци); електронски џебни преведувачи; педометри; апарати за проверка на франкирање; регистар каси; механизми за апарати што се вклучуваат со паричка; машини за диктирање; холограми; обележувачи на рабови; машини за гласање; машини за лотарија; направи за препознавање лица; фотокопири [фотографски, електростатички, термички]; купатилски ваги; ваги за мерење телесни масти за домашна употреба; мерки; електронски табли за известувања; рачки за мобилни телефони за селфи; држачи за целуларни телефони; смартфони во форма на часовник; интерфони; електронски апарати и инструменти за навигација и позиционирање; целуларни телефони; држачи за мобилни телефони за возила; телекомуникациски апарати во форма на накит; кутии за целуларни телефони; обвивки за целуларни телефони; ремени за целуларни телефони; заштитни фолии адаптирани за целуларни телефони; мрежни рутери; СИМ картички; кутии за звучници; видео монитори; слушалки за на глава за виртуелна реалност; преносливи медиа плеери; аудио и видео приемници; монитори за прикажување видеа кои може да се носат на тело; слушалки на глава; камкордери; задни камери за возила; снимачи за возење; пенкала за екрани на допир; машини за учење; телевизиски апарати; апарати за снимање на звук; сет-топ кутии; дигитални фото рамки; рачки за селфи [рачни моноподи]; камери [фотографија]; поврзани алки [мерни инструменти]; аудиовизуелни апарати за настава; роботи за настава; апарати за анализа на воздух; термометри, кои не се за медицинска намена; хигрометри;

оптички апарати и инструменти; УСБ кабли; материјали за електрична мрежа [жици, кабли]; полупроводници; проводници, електрични; електрични приклучници; сензори; сензори за температура; прекинувачи, електрични; адаптери за струја; електрични адаптери; преспojници за телекомуникациски апарати; апарати за далечинско управување; далечински управувачи за домашна употреба; оптички влакна [филаменти за спроведување светлина]; апарати за регулирање топлина; громобрани; апарати за електролиза; апарати за гаснење пожар; радиолошки апарати за индустриски цели; заштитни направи за лична употреба против незгоди; заштитни маски; заштитни шлемови; наочари; инсталации за превенција од кражби, електрични; аларми; биометриски брави за врати за отисок од прст; електрични свончиња за врата; очила; очила за сонце; батерии, електрични; полначи за електрични батерии; акумулатори [батерии кои може да се полнат]; безжични полначи; анимирани цртани филмови; апарати за проверка на јајца со светлина; свирчиња за кучиња; декоративни магнети; огради со струја; електронски каиовчиња за тренирање животни; преносни далечински управувачи за блокатори за старт; електронски часовници за здравствен надзор кои споделуваат податоци во реално време до други електронски направи; комуникациски апарати за носење на тело; дигитални електронски направи за носење на тело кои се способни да обезбедуваат пристап до Интернет; паметни направи за носење на тело; персонални дигитални асистенти во форма на часовник; следачи на активност за носење на тело; магнети за фрижидер;

инструменти за мерење; направи за мерење, електрични; електронски чипови; проектори за мултимедија; апарати и инструменти за вагање; бројачи; компјутерски хардвер; музички датотеки кои може да се симнуваат; шпионки за врати; видео екрани; симулатори за управување и контрола на возила; автоматски индикатори на низок притисок во гуми на возила; држачи за фотографски апарати; кациги за велосипед; автоматски благајнички машини [ATM]

(210) **TM 2020/372** (220) 21/04/2020
(442) 31/08/2020

(731) **ALBI COMMERCE sh.p.k. Zona e Re Industriale p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë, XX**

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)



(591) црна, бела

(531) 03.07.19;27.05.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 санитарни салфетки (изработени од хартија)

кл. 16 хартија и производи од хартија, вклучувајќи санитарна хартија и тоалетна хартија, хартија за кујна; хартиени крпи, хартиени салфетки за секаква употреба, салфетки (салфетки); марамчиња за нос; факолета (цебни марамчиња); чаршави за домови или ресторани; комплекти хартии и салфетки за ресторани и домаќинства; картони и картонски производи, вклучително и хартиени или картонски кутии за пакување на горенаведените производи на големо

кл. 21 чинии и тацни, сите гореспоменати картонски производи кои се наменети за една употреба (еднократна употреба)

(210) **TM 2020/378** (220) 16/04/2020
(442) 31/08/2020

(731) **Cammeo fransiza d.o.o. za usluge ul. Bartola Kasica br. 70 Osijek, 31000, HR**

(740) Весна Трајчева, адвокат ул. Мирче Оровчанец бр. 16/3, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, бела, црна

(531) 26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, транспорт на луѓе и производи од едно место до друго со било кое превозно средство, услуги кои задолжително се поврзани со транспорт, шпедитерски услуги, услуги на пакување и ускладиштување на производи, ускладиштување заради чување или обезбедување на производи, услуги поврзани со наем и изнајмување на транспортни возила, услуги на пакување и сортирање на производи пред испраќање лиферирање, услуги на организирање патувања, услуги кои се однесуваат на давање информации за патување или транспорт на производи, услуги на контрола на превозни средства или на производи пред транспортирање

(210) **TM 2020/398** (220) 04/05/2020
(442) 31/08/2020

(300) 40-2020-0019343 05/02/2020 KR

(731) **Kia Motors Corporation 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea, KR**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

PROCEED

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили; спортски коли; комбиња (возила); камиони; автобуси на моторен погон; електрични возила

(210) **TM 2020/399** (220) 04/05/2020
(442) 31/08/2020

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

HEMOSMEKT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/403** (220) 13/05/2020
(442) 31/08/2020

(731) **ISMAIL ISMAIL Aleppo Syrian Arab Republic, Syrian passport No.139-17-L00787, SY**

(740) АДВОКАТ Тоневски Драган Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, црна, сива, бела
 (531) 04.03.19;19.03.01;27.05.19
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 енергетски пијалаци

(210) **ТМ 2020/404** (220) 21/07/2020
 (442) 31/08/2020
 (731) **Фисник Шерифи Наколец, Ресен, МК**
 (540)



(591) зелена, светло зелена, црвена,
 жолта, портокалова, виолетова
 (531) 05.03.13;05.07.24
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 31 овошје свежо, зеленчук свеж
 кл. 32 овошни сокови

(210) **ТМ 2020/429** (220) 19/05/2020
 (442) 31/08/2020
 (731) **Друштво за услуги, трговија и организирање на културни и уметнички настани КАРА5 ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. Видое Смилевски Бато бр. 71-1/11, Скопје, МК**

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР ПАРТЕС СКОПЈЕ Бул. Крсте Мисирков бр. 11 ДТЦ Мавровка Лам. Ц спрат 2 канц. 4, 1000 Скопје
 (540)

kara5

(591) црна, бела
 (531) 27.05.17;27.07.11
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 маркетинг истражување, бизнис пребарување, собирање информации во компјутерските бази на податоци, систематизација на информации во компјутерски бази на податоци, компјутерско рекламирање преку интернет, пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица, маркетинг, обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации, ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци, обезбедување деловни информации преку веб-страница, дизајнирање рекламен материјал
 кл. 38 информации од областа на телекомуникациите, услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги], услуги на пренесување конференции од далечина, обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги], обезбедување интернет соби за разговор, обезбедување пристап до бази на податоци, услуги со говорна пошта, пренос на дигитални датотеки, безжично емитување, услуги за видеоконференција, обезбедување услуги за онлајн форуми, проток на податоци
 кл. 42 компјутерско програмирање, изработка на компјутерски програми,

осовременување на компјутерските програми, советување на полето на компјутерски хардвер, графички дизајн, истражување и развој за други, обновување компјутерски бази на податоци, одржување компјутерски програми, анализа на компјутерски системи, програмирање компјутерски системи, умножување компјутерски програми, конверзија на податоци од физички на електронски носачи, креирање и одржување веб [интернет] страници за други, давање простор за веб [интернет] страници, инсталирање компјутерски програми, конверзија на компјутерски програми и податоци, освен физичка конверзија, советување за компјутерски програми, изнајмување веб [интернет] сервери, услуги за заштита на компјутери од вируси, обезбедување алатки за пребарување по интернет, дигитализација на документи [скенирање], советување за правење веб-страници, софтвер како услуга [SaaS], советување во врска со информатичка технологија, хостирање сервери, електронско зачувување податоци, давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници, обработка во облак [Cloud computing], услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии, советодавни услуги од областа на компјутерската технологија, советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии

(210) **TM 2020/434** (220) 20/05/2020
(442) 31/08/2020

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

(540)

ALPERIT

(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 1 стакло (средства за заштита од губење на сјајот на стаклото), прозорски стакла, (хемиски средства против губење на сјајот на прозорските стакла); хемиски средства против губење на сјајот на прозорските стакла

кл. 3 течности за чистење шофершајбна

(210) **TM 2020/436** (220) 20/05/2020
(442) 31/08/2020

(731) **SIAC PTE LTD 531 Upper Cross Street #03-15 Hong Lim Complex, Singapore, 050531, SG**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) златна, црна, бела, сина, кафена, црвена

(531) 07.01.03;25.01.15;26.01.16

(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 33 алкохолни пијалаци

(210) **TM 2020/437** (220) 20/05/2020
(442) 31/08/2020

(731) **SIAC PTE LTD 531 Upper Cross Street #03-15 Hong Lim Complex, Singapore, 050531, SG**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црна, сива, бела

(531) 24.05.03;25.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци

(210) **TM 2020/443** (220) 27/05/2020

(442) 31/08/2020

(731) **The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, US**

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 1000 Скопје,

(540)



(591) светло зелена, зелена, темно зелена, бела

(531) 02.09.01;27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 влажни марамчиња од хартија и/или целулоза

кл. 5 пелени за една употреба од хартија и/или целулоза

(210) **TM 2020/444** (220) 27/05/2020

(442) 31/08/2020

(731) **The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, US**

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(540)

PAMPERS HARMONIE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 влажни марамчиња од хартија и/или целулоза

кл. 5 пелени за една употреба од хартија и/или целулоза

(210) **TM 2020/445** (220) 27/05/2020

(442) 31/08/2020

(731) **Друштво за трговија и услуги ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ ул. Ленинова бр. 75, Струмица, МК**

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 1000 Скопје,

(540)



(591) сина, црна, бела

(531) 27.05.01;27.05.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 агенции за рекламирање, ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци, ажурирање на рекламниот материјал, барање спонзорства, аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], бизнис проценки, дизајнирање рекламен материјал, директно рекламирање преку пошта, дистрибуција на примероци, договарање претплати за телекомуникациски услуги за

трети лица, економско прогнозирање, изнајмување автомати [за цигари или пијалаци], изнајмување билборди [панео за рекламирање], изнајмување светлечки панео за рекламирање, изнајмување на подвижни рекламни панео, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен материјал, изнајмување рекламен простор, изнајмување штандови за продажба, комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи], комерцијално-информативни агенции, компјутерско рекламирање преку интернет, консултации за стратегија на комуникации во односи со јавноста, консултации за стратегија на комуникации во рекламирање, маркетинг, маркетинг истражување, обезбедување деловни информации преку веб-страница, објавување рекламни текстови, рекламирање, рекламирање преку пошта, рекламирање преку радио, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), собирање информации во компјутерските бази на податоци, телевизиско рекламирање, услуги за дизајн на страници, за рекламни цели

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер; развој на компјутерски платформи; консултантски услуги за компјутерска безбедност; хостинг на компјутерски страници [веб-страници]; платформа како услуга [PaaS]; развој на софтвер во рамките на објавување на софтвер; изнајмување компјутери; компјутерско програмирање; изработка на компјутерски програми, обновување компјутерски бази на податоци; одржување компјутерски програми;

анализа на компјутерски системи; програмирање компјутерски системи; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; инсталирање компјутерски програми; конверзија на компјутерски програми иподатоци, освен физичка конверзија; советување во врска со компјутерски програми; изнајмување веб [интернет] сервери; следење компјутерски системи со далечински пристап; софтвер како услуга [SaaS]; советување во врска со информатичка технологија; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата; електронско зачувување податоци; давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници; обработка во облак [Cloud computing]; услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии; советодавни услуги од областа на компјутерската технологија; консултации за безбедност на податоци; услуги на кодирање податоци

(210) ТМ 2020/446 (220) 27/05/2020
(442) 31/08/2020

(731) Друштво за трговија и услуги
ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ ул. Ленинова бр. 75, Струмица, МК

(740) Адвокатско душтво Поповски и Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 1000 Скопје,
(540)

ПАУЕРАД

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 агенции за рекламирање, ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци, ажурирање на рекламниот материјал, барање спонзорства, аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], бизнис проценки,

дизајнирање рекламен материјал, директно рекламирање преку пошта, дистрибуција на примероци, договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица, економско прогнозирање, изнајмување автомати [за цигари или пијалаци], изнајмување билборди [панео за рекламирање], изнајмување светлечки панео за рекламирање, изнајмување на подвижни рекламни панео, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен материјал, изнајмување рекламен простор, изнајмување штандови за продажба, комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи], комерцијално-информативни агенции, компјутерско рекламирање преку интернет, консултации за стратегија на комуникации во односи со јавноста, консултации за стратегија на комуникации во рекламирање, маркетинг, маркетинг истражување, обезбедување деловни информации преку веб-страница, објавување рекламни текстови, рекламирање, рекламирање преку пошта, рекламирање преку радио, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), собирање информации во компјутерските бази на податоци, телевизиско рекламирање, услуги за дизајн на страници, за рекламни цели

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер; развој на компјутерски платформи; консултантски услуги за компјутерска безбедност; хостинг на компјутерски страници [веб-страници]; платформа како услуга [PaaS]; развој на софтвер во рамките на објавување на софтвер; изнајмување компјутери;

компјутерско програмирање; изработка на компјутерски програми, обновување компјутерски бази на податоци; одржување компјутерски програми; анализа на компјутерски системи; програмирање компјутерски системи; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; инсталирање компјутерски програми; конверзија на компјутерски програми и податоци, освен физичка конверзија; советување во врска со компјутерски програми; изнајмување веб [интернет] сервери; следење компјутерски системи со далечински пристап; софтвер како услуга [SaaS]; советување во врска со информатичка технологија; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата; електронско зачувување податоци; давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници; обработка во облак [Cloud computing]; услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии; советодавни услуги од областа на компјутерската технологија; консултации за безбедност на податоци; услуги на кодирање податоци

(210) ТМ 2020/447 (220) 27/05/2020
(442) 31/08/2020

(731) Друштво за трговија и услуги
ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ ул. Ленинова бр. 75, Струмица, МК

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 1000 Скопје,
(540)

POWERAD

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 агенции за рекламирање, ажурирање и одржување податоци во

компјутерски бази на податоци, ажурирање на рекламниот материјал, барање спонзорства, аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], бизнис проценки, дизајнирање рекламен материјал, директно рекламирање преку пошта, дистрибуција на примероци, договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица, економско прогнозирање, изнајмување автомати [за цигари или пијалаци], изнајмување билборди [панео за рекламирање], изнајмување светлечки панео за рекламирање, изнајмување на подвижни рекламни панео, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен материјал, изнајмување рекламен простор, изнајмување штандови за продажба, комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи], комерцијално-информативни агенции, компјутерско рекламирање преку интернет, консултации за стратегија на комуникации во односи со јавноста, консултации за стратегија на комуникации во рекламирање, маркетинг, маркетинг истражување, обезбедување деловни информации преку веб-страница, објавување рекламни текстови, рекламирање, рекламирање преку пошта, рекламирање преку радио, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), собирање информации во компјутерските бази на податоци, телевизиско рекламирање, услуги за дизајн на страници, за рекламни цели

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер; развој на компјутерски платформи; консултантски услуги за компјутерска безбедност; хостинг на

компјутерски страници [веб-страници]; платформа како услуга [PaaS]; развој на софтвер во рамките на објавување на софтвер; изнајмување компјутери; компјутерско програмирање; изработка на компјутерски програми, обновување компјутерски бази на податоци; одржување компјутерски програми; анализа на компјутерски системи; програмирање компјутерски системи; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; инсталирање компјутерски програми; конверзија на компјутерски програми и податоци, освен физичка конверзија; советување во врска со компјутерски програми; изнајмување веб [интернет] сервери; следење компјутерски системи со далечински пристап; софтвер како услуга [SaaS]; советување во врска со информатичка технологија; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата; електронско зачувување податоци; давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници; обработка во облак [Cloud computing]; услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии; советодавни услуги од областа на компјутерската технологија; консултации за безбедност на податоци; услуги на кодирање податоци

(210) **TM 2020/449** (220) 20/05/2020
(442) 31/08/2020

(731) **Videnov Grup EOOD Yagoda str. number 6, Yambol, BG**

(740) Адвокат Владимир Стојановски бул. Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје
(540)



**мебел
ВИДЕНОВ**

(591) црвена, темно сива

(531) 26.01.18;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел; мебел и покуќнина;
модуларен мебел; тапациран мебел;
вградени мебели; комоди [мебел]; регали
[мебел]; огледала [мебел]; обликуван
мебел; маси [мебел]; кујнски мебел;
фиокари [мебел]; табуретки [мебел];
шкафови и мебел; мијалници [мебел];
полицы (мебел); биро [мебел]; училишен
мебел; полицы [мебел]; високи столови
[мебел]; мебел со фиоки; мебел за бања;
делови за мебел; дрвени полицы [мебел];
врати за мебел; високи полицы [мебел];
мебел за продавници; мебел за дневна
соба; мебел за седење; мебел за дома;
мебел за претсобије; рафтови; полицы
[мебел]; аголни елементи [мебел];
тапацирани мебели на преклопување;
мебел за компјутери; мебел за кујни;
мебел за аудиториум; неметални рафтови
[мебел]; метален мебел за канцеларија;
мебел за канцеларија; фиоки за мебел;
мебел од дрво; дрвени рафтови [мебел];
рамки за мебел; профили на мебел;
држачи за мебел; модуларни бироа
[мебел]; канцелариски мебел; столови;
тркалца за мебели; мебел за деца; бар-
столови [мебел]; рафтови за мебел;
потпирачи за мебел; рекламни билборди
[мебел]; секционален мебел, неметален;
мебел за двор; мебел на отварање; мебел

за спални соби; делови за мебел; држачи
за биро [мебел]; делови за мебел,
неметални; работни маси; модули за
складирање [мебел]; пластични тркалца за
мебел; орман за Чевли [мебел]; шкафови
за дискови [мебел]; табуретки со тркала
[мебел]; фиоки за складирање [мебел];
мебел за внатрешно уредување; вграден
мебел за спална соба; ногарки за мебели
[неметални]; мебел со вградено легло;
шкафови, кои се мебел; биро за компјутер
[мебел]; шкафови за складирање (мебел);
фиоки [делови од мебел]; мебел на
неколку модули; врати за мебел
[неметални]; мебел за детска соба; полицы
за книги [мебел]; полицы за цвеќиња
[мебел]; врати од дрво за мебел; маси на
тркалца за сервирање [мебел]; мебел за
дома, канцеларија и градина; мебел,
изработен од замена на дрво; закачалки за
облека, рафтови за облека [мебел] и
закачалки за облека со куки
кл. 39 транспортирање на мебел;
преместување на мебел; пренесување на
мебел; достава на мебел; превоз на
мебел; складирање на мебел;
пренесување на домашен мебел;
пренесување на трговски мебел;
транспортирање на мебел на трети лица
со камиони
кл. 40 сечење на мебел; производство на
мебел по порачка и спецификација;
изработка на прекривки за мебел по
порачка; производство на мебел за
канцеларија (производство по порачка
кл. 42 услуги за дизајн на мебел; услуги за
проектирање на мебел; проектантски
услуги за мебел; услуги за дизајн за
канцелариски мебел; услуги за
проектирање на модели за канцелариски
мебел; услуги и консултации поврзани со
избор на покривки за мебел [внатрешни
уредување]; услуги поврзани со избор на

комбинации на бои, бои на сидови и мебел за внатрешен дизајн; услуги поврзани со хармонизација на бои, бои на сидови и мебел за внатрешен дизајн

(210) **TM 2020/462** (220) 21/05/2020
(442) 31/08/2020

(731) **PLIVA Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25,, 10 000, Zagreb, HR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

CO ATORVOX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 лекови, за употреба кај луѓе, агенси за модификување на липиди

(210) **TM 2020/463** (220) 28/05/2020
(442) 31/08/2020

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 26.11.01;26.11.13

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија; есенцијални масла; козметика; декоративна козметика; шминка; дезодоранси и антиперспиранти за лична употреба; креми за миење и туширање; гелови за миење и туширање;

депилатори; соли за капење, масла за капење и адитиви за капење за немедицинска употреба; препарати за чистење, нега и омекнување на косата; шампони; тоници за коса; спреј за коса; бои и препарати за отстранување на бои за употреба во коса; агенси за заштита од сонце за козметичка употреба; лосиони за после сончање; пасти за заби за немедицинска употреба; средства за плакнење на устата; немедицински препарати за орална хигиена и нега на забите; вата и памучни чепкалки за козметичка употреба; марамчиња и тоалетна хартија импрегнирани со козметички лосиони

кл. 5 медицински масти и креми за нега на кожа; медицинска пудра за нега на рани и заздравување; агенси за заштита од сонце за медицинска употреба; медицински агенси за после сончање за нега на кожата; соли за капење и адитиви за капење за медицинска употреба; пасти за заби за медицинска употреба; медицински средства за плакнење на уста; медицински препарати за орална хигиена и нега на забите; вата и памучни чепкалки за медицинска употреба; женски артикли за хигиена, имено влошки, дневни влошки, тампони; гаќи за менструален циклус; пелени за бебиња; и гаќички за бебиња (пелени) направени од хартија или целулоза; пелени за бебиња направени од текстил

кл. 8 бричеви и сечила за бричеви; алатки за бричење; диспензери, касети и кертриџи, од кои сите содржат сечила; алатки за маникир и педикир; сетови за педикир; кутии за алатки за маникир и педикир; делови и додатоци за сите гореспоменати стоки

кл. 16 хартија, картон и стока направена од овие материјали (вклучени во оваа

класа), имено салфети од целулоза за неа на лице и кожа, салфети од целулоза за козметичка употреба, тупфери од хартија за чистење и неа на кожа, тоалетна хартија, влажна тоалетна хартија, џебни марамчиња
 кл. 25 гајички за бебиња со пелена (облека)

(210) **TM 2020/464** (220) 28/05/2020
 (442) 31/08/2020

(731) **Друштво за продукција, промоција и посредување 4 МЈУЗИК ДООЕЛ Скопје ул. Аминта Трети бр. 21/1-8, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(531) 26.04.07;26.04.16;26.11.21
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 претходно снимени аудиокасети, дискови и касети, видео касети, дискови и касети, дигитални аудио и аудио-видео касети и дискови, ЦД-а, ДВД-а, ласерски дискови, и фонограмски записи со музика и забава; театарски и музички звук и видео снимки; софтвер за игри за виртуелна реалност; превземање на ринг-тонови, музика, mp3-датотеки со музика и забава, графика, слики од областа на музиката и забава поврзана со музика, видеа од областа на музиката и забавата поврзана со музика и игри за безжични

комуникациски уреди; музика што може да се превземе, mp3-датотеки со музика и забава поврзана со музика, графика, слики од областа на музиката и забава поврзана со музика, видеа во областа на музиката и забавата поврзана со музика и компјутерски игри; софтвер за компјутерска игра, ленти, картрици и касети; софтвер за видео игри, ленти, картрици и касети; кружна прекривка за грамофонската подлога како делови и додатоци на грамофон; подлоги за компјутерски глумчиња; симнување на електронски публикации во вид на книги, брошури, музички партитури, магазини, списанија, прирачници, летоци, памфлети и билтени, сите во областа на музиката и забавата поврзана со музиката; мобилни апликации за користење во врска со пристап, прикажување, дистрибуирање, симнување, репродукција, примање, стриминг и пренос на музика и забава поврзана со музика, што може да се симнат од интернет
 кл. 35 рекламирање, водење на работење; управување со работата, дистрибутерски услуги во областа на музички звучни снимки и видео снимки; рекламирање и промотивни услуги и сродните консултантски услуги; рекламирање и рекламни услуги; услуги за здружување, имено, промовирање на интересите на музичари, пејачи, текстописци, музички изведувачи и уметници; компјутеризирани онлајн нарачување, кое опфаќа тргување и стоки за широка потрошувачка; компјутеризирани онлајн услуги за нарачки во областа на музиката; компјутеризирани онлајн малопродажни продавници во областа на музиката; компјутеризирани онлајн услуги за нарачки на подароци кои ги задоволуваат барањата на давателот на

подарокот со желбите и потребите на примачите на подарок; одржување на онлајн саем за изложба, во областа на музиката, музичките концерти и видеа; услуги за нарачка на каталог по пошта со ЦД-а, касети, ДВД-а, облека и општа стока; онлајн продавници за малопродажба со можност за преземање на претходно снимена музика и аудио-визуелна содржина, облека и општа стока; организирање на промоции со користење аудио-визуелни медиуми; подготвување аудио-визуелни прикази за музичко рекламирање; подготовка на аудио визуелни презентации за употреба во рекламирање; организирање и спроведување на изложби во областа на музиката и забавата; организирање и спроведување саеми и изложби за деловни и рекламни цели; промовирање и спроведување на саеми во областа на музиката; промовирање на концерти на други промовирање на стоките и услугите на други преку организирање спонзори да ги поврзат своите стоки и услуги со концерти и музички настани; промовирање на стоки на други преку подготвување и поставување реклами во електронски магазин за кој се пристапува преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување информации за производите за широка потрошувачка за стоките и услугите на другите преку глобална компјутерска мрежа; услуги за малопродажба достапни преку компјутерска комуникација и интерактивна телевизија со ЦД-а, касети, ДВД-а, видеокасети и лиценцирана трговска стока; претплати за книги, рецензии, весници или стрипови

кл. 41 производство на телевизиски и радио програми; дистрибуција на

телевизиски и радио програми за други; производство и издавање на музика; обезбедување на онлајн забава, имено, обезбедување снимање на звук и видео снимки во областа на музиката и забавата поврзана со музиката, што не можат да се симнат од интернет; забавни услуги, имено, обезбедување на онлајн претходно снимен музички звук и видео снимки преку глобална компјутерска мрежа, што не можат да се симнат од интернет; фан клубови; развој и дисеминација на едукативни материјали од други во областа на музиката и забавата; производство и дистрибуција на радио забава; аудио и снимање на звук и продукција; продукција на записи; филмска и видео продукција; продукција на кинематографски филмови; дистрибуција на кинематографски филмови; телевизиска синдикална програма; забава во вид на тековни телевизиски програми во областа на музиката и забавата; забава, имено, континуирана музичка и забавна емисија дистрибуирана преку телевизиски, сателитски, аудио и видео медиуми; објавување на книги и списанија; забава во вид на тековни радио програми во областа на музиката; забава во смисла на концерти и изведби во живо од музички уметници и групи; забавни услуги, имено, лични настапи од музички групи, музички уметници и познати личности; забавни услуги во смисла на изведби во живо изведени од музички уметници преку медиумите на телевизија, радио, аудио и видео записи; забавни услуги, имено, изведби на музички изведувачи кои се изведуваат во живо и снимени за идна дистрибуција; едукативни и забавни услуги, имено, производство и презентација на телевизиски емисии, спортски настани, модни ревији, емисии за



игри, музички емисии, шоу за награди и комични претстави пред жива публика, кои се емитуваат во живо или се снимаат за подоцнежнo емитување; забавни услуги, имено, обезбедување на веб-страница со музички изведби, музички спотови, сродни филмски клипови, фотографии и други мултимедијални материјали со музика и забава, што не можат да се симнат од интернет; забавни услуги, имено, обезбедување онлајн прегледи на музика, музички уметници и музички спотови; забавни услуги, имено, обезбедување претходно снимена музика што не може да се превземе, информации во областа на музиката и коментари и статии за музика, сите онлајн преку глобална компјутерска мрежа; забавни услуги, имено, во живо, телевизиски и филмски настапи од страна на професионален забавувач; спроведување на забавни изложби во смисла на музички фестивали; забавни услуги, имено, спроведување изложби во областа на музиката и уметноста; организирање изложби за забавни цели со музика и уметност; објавување на веб-списанија

(210) **TM 2020/466** (220) 22/05/2020
(442) 31/08/2020

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

TOYOTA BZ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивни структурни делови

(210) **TM 2020/467** (220) 22/05/2020
(442) 31/08/2020

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

AYGO X

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивни структурни делови

(210) **TM 2020/468** (220) 22/05/2020
(442) 31/08/2020

(731) **Embria Health Sciences, L.L.C. 2105 SE Creekview Drive, Ankeny, IA 50021, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

EPICOR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 диететски додатоци, додатоци за храна и хранливи додатоци

(210) **TM 2020/474** (220) 22/05/2020
(442) 31/08/2020

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ХАС ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД ДОО увоз-извоз Скопје ул. Никола Парапунов бр. 3А-17/2, 1000, Скопје, МК**
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела

(531) 07.01.24;26.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми, снимени;табли за сигнализирање, светлечки или механички;компјутерски софтвер, снимен;компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет];штампани плочи;апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат;електрични апарати за регулирање

(210) ТМ 2020/476 (220) 26/05/2020

(442) 31/08/2020

(731) Друштво за современи технологии

СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ**Скопје ул. Даме Груев бр. 18 2/1-2,****Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, сива

(531) 27.05.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат;компјутерски програми, снимени;компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет];компјутерски софтвер, снимен;компјутери;компјутерски оперативни профами, снимени

кл. 35 административна обработка на нарачките за купување;ажурирање и одржување информации во регистри;ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци;собирање информации во компјутерските бази на податоци;систематизација на информации во компјутерски бази на податоци
 кл. 38 проток на податоци; обезбедување пристап до бази на податоци
 кл. 42 анализа на компјутерски системи;Давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници;изнајмување компјутерски програми;изработка на компјутерски програми;инсталирање компјутерски програми;компјутерско програмирање;конверзија на компјутерски профами и податоци, освен физичка конверзија;консултации за безбедност на податоци;консултации за безбедноста на Интернет;обновување компјутерски бази на податоци;обработка во облак [Cloud computing];одржување компјутерски профами;осовременување на компјутерските профами;следење компјутерски системи со далечински пристап;советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии;советодавни услуги од областа на компјутерската технологија;советување во врска со информатичка технологија;советување за компјутерски програми;софтвер како услуга [SaaS];услуги на кодирање податоци;чување резервни копии на податоци надвор од мрежата;надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци;електронско зачувување податоци;програмирање компјутерски

системи; советување на полето на компјутерски хардвер; издавање лиценци за компјутерски програми [правни услуги]

(210) **TM 2020/479** (220) 29/05/2020
(442) 31/08/2020

(731) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey, 07936, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Halls Поблиску со секој здив

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 медицински слаткарски производи
кл. 30 немедицински слаткарски производи, чоколади, чоколадо, шеќерни слаткарски производи, слаткарски производи вклучувајќи ликорис, тофи, слатки, желеа, бонбони, гуми за жвакање, замрзнати слаткарски производи, ладни слаткарски производи, сладолед, торти, бисквити и десерти

(210) **TM 2020/480** (220) 27/05/2020
(442) 31/08/2020

(731) **Друштво за филмска продукција и услуги Вертиго Вису ал доо Скопје ул. Скупи 3 бр. 73, Скопје, МК**

(740) Адвокат Симона Костадинова ул. Шар Планина бр. 4, Скопје
(540)



(591) зелена, бела, жолта, кремаста, розева, црвена, црна

(531) 02.05.08;02.05.23;02.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер, снимен;
анимирани лиови

кл. 16 прецртани слики; графички цртежи

кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]

(210) **TM 2020/481** (220) 30/06/2020
(442) 31/08/2020

(731) **ТД СИНПЕКС ДОО Битола ул. Воден бр. 17, Битола, МК**
(540)



(591) бела, зелена, сива

(531) 26.01.18;27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 масла за индустриска употреба, масла за подмачкување, масти за индустриска употреба, моторно масло, масти за подмачкување, навлажнувачки масла, средства за подмачкување

кл. 7 апарати за заварување, на гас, апарати за заварување со електричен лак, електролачно заварување, апарати за миење, брани, електрични апарати за заварување, земјоделски машини, компресори (машини), косилки за трева (машини), култиватори (машини), маталки, маталки, електрични, машини за дробење, машини за дување, компресија, вшмукување и носење зрна, машини за дупчење, машини за заварување, електрични, машини за перење со висок притисок, машини на копмресираниот воздух, мешалки, мешалки (машини), мотокултиватори, ножици електрични, ножеви за машини за косење, пили

(машини), плугови, преси(машини за индустриска употреба), пумпи (машини), ралници од плугови, електрични генератори, правосмукалки
 кл. 8 апарати за кастрење на дрва, градинарски алати, рачни, градинарски ножици за поткастрување трева (рачни инструменти), земјоделски алати, рачни, мечеви, ножици, ножички за кастрење, пили (рачни алати), рачни алати

(210) **TM 2020/482** (220) 29/05/2020
 (442) 31/08/2020
 (731) **МИНЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје 20 Бразда 122, Чучер Сандево, МК**
 (540)



(531) 07.01.13;08.01.12;19.03.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кондиторски производи (бисквити)


(210) **TM 2020/487** (220) 29/05/2020
 (442) 31/08/2020
 (731) **ДООЕЛ ПРИЈАТЕЛИ-МИЛЕНИЦИ БИТОЛА ул. Никола Тесла бр. 42, Битола, МК**
 (540)

ПРИЈАТЕЛИ

(591) зелена
 (531) 27.05.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи; живи животни;


свежо овошје и зеленчук; семиња; природни билки и цвеќиња; храна за животни; слад

(210) **TM 2020/488** (220) 29/05/2020
 (442) 31/08/2020
 (300) 40-2019-0189944 06/12/2019 KR
 (731) **HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR**
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)



(531) 03.07.17;24.01.15
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 24 прекривки за патувања (за покривање на колена); кебиња за употреба на отворено; прекривки за кревет; крпи за голф; прекривки со две лица; крпи од текстил; марамчиња од текстил

(210) **TM 2020/489** (220) 29/05/2020
 (442) 31/08/2020
 (300) 40-2019-0189934 06/12/2019 KR
 (731) **HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR**
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)



(531) 03.07.17;24.01.15
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 8 гребла за бункери со песок за голф; гребла за терени за голф

(210) **TM 2020/490** (220) 29/05/2020
(442) 31/08/2020

(300) 40-2019-0189932 06/12/2019 KR
(731) **HYUNDAI MOTOR COMPANY 12,**

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(531) 03.07.17;24.01.15

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 регистарски таблички од метал:
капачиња од метал за шишиња/затворачи
од метал за шишиња

(210) **TM 2020/491** (220) 29/05/2020
(442) 31/08/2020

(300) 40-2019-0189931 06/12/2019 KR
(731) **HYUNDAI MOTOR COMPANY 12,**

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(531) 03.07.17;24.01.15

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 ароматични свеќи; парфимирани
свеќи; фитили за свеќи; свеќи

(210) **TM 2020/492** (220) 29/05/2020
(442) 31/08/2020

(731) **Kia Motors Corporation 12,**
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

XCEED

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили; спортски коли;
комбиња (возила); камиони; автобуси на
моторен погон; електрични возила

(210) **TM 2020/493** (220) 03/06/2020
(442) 31/08/2020

(731) **СВН доо Анкарска 23, Скопје, МК**
(540)

TRIPTOFEM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/494** (220) 29/05/2020
(442) 31/08/2020

(731) **Advanced New Technologies Co.,**
Ltd Cayman Corporate Centre, 27 Hospital
Road, George Town, Grand Cayman KY1-
9008, KY

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ANTCHAIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање и проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; компјутерски софтвер; компјутерски програми; компјутерски софтвер во форма на апликација за мобилни направи и компјутери; софтверски апликации за користење со мобилни направи; софтвер за процесирање електронски плаќања до и од други; компјутерски софтвер и софтверски апликации кои се користат во врска со финансиски услуги, финансиски трансакции, електронска трговија, електронски плаќања, менување на странски валути, услуги на тргување и брокерство и услуги на инвестициско советување; софтвер за автентификација; компјутерски софтвер и компјутерски софтверски апликации (кои може да се симнуваат); софтвер за инстант пораки; софтвер за споделување датотеки; комуникациски софтвер за електронска размена на податоци, аудио, видео, слики и графики преку компјутерски, мобилни, безжични и телекомуникациски мрежи; компјутерски софтвер за процесирање слики, графика, аудио, видео и текст; компјутерски софтвер кој може да се симнува за потпомагање на електронски пренос на информации, податоци, документи, глас и слики преку Интернет; компјутерски софтвер, кој може да се симнува, кој овозможува корисниците да учествуваат на веб-базирани состаноци и часови со пристап до податоци, документи, слики и софтверски апликации преку веб пребарувач; компјутерски

софтвер кој може да се симнува за пристап, гледање и контрола на оддалечени компјутери и компјутерски мрежи; софтвер за компјутерска обработка во облак кој може да се симнува; облак-базиран софтвер кој може да се симнува; компјутерски софтвер за следење и оценување на однесувањето на потрошувачите и личното однесување во врска со одлуки за купување; компјутерска софтверска апликација за користење или употреба во врска со заштита на околината, климатските промени, и намалување на емисијата на јаглерод; онлајн електронски публикации (кои може да се симнуваат од интернет или од компјутерска мрежа или од компјутерска база со податоци); електронски публикации во вид на списанија, статии, брошури, летоци, списоци со податоци, информативни материјали, инструктивни материјали, кои може да се симнуваат, во областа на бизнисот, е-трговијата, информатичката технологија, компјутерска обработка во облак, телекомуникациите, Интернет, обуки за бизнис и е-трговија, деловно, продажно, маркетинг и финансиско управување; компјутерски периферни уреди; ноутбук компјутери; лаптоп компјутери; преносни компјутери; рачни компјутери; лични дигитални асистенти; лични медиа плеери; мобилни телефони; смарт телефони; дигитални камери; батерии, полначи за батерии; компјутерски работни станици; компјутерски сервери; хардвер за компјутерско и телекомуникациско вмрежување; адаптери, прекинувачи, рутери и хабови за компјутерски мрежи; безжични и жични модеми и комуникациски картички и направи; држачи за лаптопи, компјутерски торби; апарати за гаснење пожар; компјутерски хардвер и

фирмвер; автомобилски навигациски систем; компакт дискови; дигитална музика (која може да се симнува од Интернет); телекомуникациски апарати; подлоги за глумчиња; слушалки за мобилен телефон; галантерија за мобилни телефони; игри, слики, кинематографски содржини, филмови и музика кои може да се симнуваат; алармни системи; безбедносни камери; мобилни направи за емитување радио и телевизија; опрема за емитување телевизија; камери; видео камери; слушалки за на глава; слушалки за во уши; звучници; апарати и опрема за системи за глобално позиционирање (ГПС); компјутерски и електронски програми и софтвер и програми и софтвер за видео игри (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет); екрани со течен кристал за телекомуникации и електронска опрема; сет топ кутии; далечинско управување; програми за складирање на податоци; очила и очила за сонце; електронски огласни табли; кодирани или магнетни банкови кредитни, дебитни, кеш, платежни, телефонски и идентификациони картички; автоматски благајнички машини, уреди за раздавање на кеш; електронски читачи на книги; тонер патрони, празни, за печатачи и фотокопири; бебе монитори; видео бебе монитори; заштитници за објективи; таблет компјутери; кодирани клуч картички; 3Д очила; мемориски картички за машини за видео игри; преносни компјутери, смартфони, монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, следачи на активност, аудио опрема, комуникациски апарати, телекомуникациски апарати, компјутерски периферни направи, преносни медиа плеери и дигитални електронски комуникациски направи; преносни

компјутери, смартфони, монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, следачи на активност, аудио опрема, комуникациски апарати, телекомуникациски апарати, компјутерски периферни направи, преносни медиа плеери и дигитални електронски комуникациски направи сите за олеснување на платежни трансакции на електронски начин и за овозможување потрошувачите да пристапуваат до финансиски информации и информации за банкарски сметки и да вршат банкарски трансакциски работи; преносни компјутери, смартфони, монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, следачи на активност, аудио опрема, комуникациски апарати, телекомуникациски апарати, компјутерски периферни направи, преносни медиа плеери и дигитални електронски комуникациски направи сите способни да обезбедат пристап до безжични комуникациски мрежи, телекомуникациски мрежи и до Интернет; мобилни апликации кои може да се симнуваат за користење со преносни компјутери, смартфони, монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, следачи на активност, аудио опрема, комуникациски апарати, телекомуникациски апарати, компјутерски периферни направи, преносни медиа плеери и дигитални електронски комуникациски направи; компјутерски апликациски софтвер за користење со преносни компјутери, смартфони, монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, следачи на активност, аудио опрема, комуникациски апарати, телекомуникациски апарати, компјутерски периферни направи, преносни медиа плеери и дигитални електронски комуникациски направи; кодирани или

магнетни припејд платежни, банкарски, кредитни, дебитни, кеш и идентификациски картички

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работа со недвижности; ослободување и порамнување на финансиски трансакции преку глобална компјутерска мрежа; онлајн банкарски услуги и финансиски услуги; услуги на кредитни картички, процесирање и пренос на сметки и плаќања за тоа и обезбедување осигурување за финансиски трансакции; услуги за трансфер на средства; пренос на средства по електронски пат за други; пренос на плаќања за други преку Интернет; финансиски услуги во вид на услуги за фактурирање и процесирање на плаќања; организирање и управување со наеми и закупи; закуп и наем на недвижности; оценување на недвижности; вреднување на недвижности, финансирање на недвижности, инвестирање во недвижности; посреднички услуги за недвижности; услуги на агенции за недвижности; услуги на агенции за домување; актуарски услуги; услуги за управување со недвижности и советодавни услуги; собирање на наемнини; изнајмување канцеларии (недвижности); изнајмување апартмани и станови; обезбедување на финансиски информации преку Интернет; услуги на сефови и издавање на патнички ваучери; капитални инвестиции; финансиски оценки [осигурување, банкарство, недвижности]; услуги на управување со финансии и имот; осигурителни и финансиски услуги; финансиски услуги обезбедени преку телекомуникации; услуги на финансиски консултации и совети; онлајн банкарство; банкарски услуги обезбедени он-лајн од компјутерски бази со податоци или Интернет; услуги на посредување со

хартии од вредност, услуги на котирање на берзански цени; посредување за акции и обврзници, финансиски анализи; услуги на дебитни картички, услуги на наплатни картички и услуги на гарантни чекови; банкарски услуги, услуги на штедни сметки и инвестициски услуги; услуги на финансиски ослободувања; кредитно потврдување преку глобална компјутерска информациска мрежа; услуги на електронско управување со кредитен ризик; услуги на електронско плаќање при купување и електронско плаќање сметки; дебитни и кредитни услуги на финансиски сметки; електронски банкарски услуги; издавање вредносни картички, наплатни картички и дебитни картички; услуги на телефонски кредитни картички; информативни услуги поврзани со финансии и осигурување, обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или Интернет; агенција за собирање такси за гас и струја; проценка на старини; проценка на уметност; проценка на накит; проценка на користени возила; достава на даночни информации (финансиски услуги); хуманитарно собирање средства; организирање хуманитарни збирки; хуманитарни збирки; изнајмување машини за броење или процесирање на хартиени или железни пари; изнајмување на уреди за раздавање на кеш или автоматски благајнички машини; услуги на онлајн плаќања; договарање финансии за градежни проекти; издавање ваучери; обезбедување услуги за електронски пренос на средства; монетарни менувачки услуги, услуги на раздавање кеш, обезбедување на припејд картички и токени, услуги на пренос на пари; вклучувајќи обезбедување на сите споменати услуги на електронски начин; советување, информациски и советодавни

услуги поврзани со електронски трансфер на средства; услуги на пренос на странски валути; менување на странски валути; тргување со валути; управување со валути; брокерство со валути; финансиски трансакции преку блокчеин; обезбедување хуманитарни услуги на собирање средства во врска со намалување на емисијата на јаглерод; брокерство со намалување емисија на јаглерод; финансиско спонзорирање на програми за намалување на емисијата на јаглерод; финансирање и инвестиции во проекти за намалување на емисии; инвестирање во програми и проекти за намалување на емисијата на јаглерод; инвестирање во фондови за намалување на емисии; обезбедување заеми; обезбедување привремени заеми; консултативни, информациски и советодавни услуги поврзани со гореспоменатите услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн поврзани со тоа, индустриски анализи и истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; софтвер како услуга (СааС); блокчеин како услуга (БааС); кодирање, декодирање и автентификација на информации, пораки и податоци; обезбедување на услуги за а автентификација на корисници со користење на биометрија, препознавање на лице, автентификација на отисоци од прсти, препознавање на глас и други типови на хардверска и софтверска автентификациска технологија за обезбедување на финансиски услуги, трансакции преку е-трговија, донации, следење на лиценцирани производи и ангажирање на обожаватели; услуги за безбедност на податоци; ИТ безбедност, заштита и поправка; компјутерска безбедносна анализа за опасност за

заштита на податоци; обезбедување безбедносни услуги за компјутерски мрежи, компјутерски пристап и компјутеризирани трансакции; сертификација (контрола на квалитет) на податоци преку блокчеин; автентификација на податоци преку блокчеин; вклучувајќи ги сите гореспоменати услуги за користење во врска со платежни системи; компјутерски услуги поврзани со пренесување информации, податоци, документи и слики преку Интернет; апликација за обезбедување сервисни (АСП) услуги, имено, одржување компјутерски софтверски апликации од други; апликација за обезбедување сервисни (АСП) услуги, обезбедување софтвер во областите на веб-базирани конференции, аудио конференции, електронски пораки, соработка на документи, видео конференции и обработка на глас и повици; обезбедување онлајн софтвер кој не може да се симнува за олеснување интероперабилност на повеќекратни софтверски апликации; услуги на техничка поддршка поврзани со компјутерски софтвер и апликации обезбедени онлајн, преку е-пошта и преку телефон; компјутерски услуги, имено, креирање онлајн заедница за регистрирани корисници да учествуваат во дискусии, да добиваат повратни одговори од нивни партнери, формирање виртуелни заедници, зафаќање со социјално вмрежување и размена на документи; совети за компјутерска технологија обезбедени на Интернет корисниците преку жешки линии за поддршка; компјутерски услуги поврзани со креирање индекси на информации, страници и ресурси на компјутерски мрежи; обезбедување машини за пребарување;

дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп компјутери, преносни компјутери и рачни компјутери; дизајн на лични дигитални асистенти и лични медиа плеери; дизајн на мобилни телефони и смартфони; дизајн на дигитални камери; компјутерски услуги; компјутерско програмирање; услуги на компјутерско интегрирање; услуги на компјутерски анализи; компјутерско програмирање во врска со одбрана против вируси; софтверски услуги за компјутерски систем; дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски систем; дизајн и развој на веб страни; хостирање веб страни за други; хостирање софтвер за компјутерски апликации за пребарување и враќање информации од база со податоци и компјутерски мрежи; обезбедување технички информации на посебно барање од крајните корисници преку телефон или глобална компјутерска мрежа; консултативни услуги во врска со компјутерски софтвер; компјутерски услуги поврзани со пребарувања кроени по мерка на компјутерска база со податоци и веб страници; кодирање и декодирање на компјутерски и електронски сигнали; конверзија на физички податоци и документи во форма на електронски медиуми; услуги на тестирање и евалуација на производи; архитектонски и дизајнерски услуги; внатрешен дизајн на згради, канцеларии и апартмани; компјутерски информациски услуги; мрежни информациски услуги, имено, обезбедување технички информации поврзани со компјутери и мрежи во областа на бизнис и е-трговија; обезбедување на компјутерски програми за управување со безбедносен ризик; услуги на информации за компјутерска безбедност, знаење и тестирање; услуги

за осигурување квалитет; компјутерски услуги поврзани со сертификација на бизнис трансакции и подготовка на извештаи за нив; контрола на пристап до (безбедносни услуги за-) компјутери, електронски мрежи и бази со податоци; услуги на безбедност при размена на податоци и на трансакции преку компјутерски мрежи; консултирање во областа на безбедност на податоци; технолошко консултирање во врска со обезбедување на телекомуникации; безбедносни услуги за компјутеризирани комуникациски мрежи; обезбедување информации во областите на Интернет, ворлд вајд веб и безбедност на компјутеризирани комуникациски мрежи и сигурна размена на податоци и информации; советодавни услуги во областите на Интернет, ворлд вајд веб и безбедност на компјутеризирани комуникациски мрежи, услуги за безбедност на информации; услуги за автентификација за компјутерска безбедност; онлајн автентификација на електронски потписи; резервни копии на податоци од страни кои не се на Интернет; складирање на електронски податоци; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб страна; картографски услуги; обработка на податоци во облак; услуги на провајдер за хостирање во облак; обезбедување привремено користење на облак-базиран софтвер кој не може да се симнува и софтвер за обработка на податоци во облак; електронско складирање на податоци; обезбедување виртуелни компјутерски системи и виртуелни компјутерски опкружувања преку обработка на податоци во облак; изнајмување на софтвер за забава; техничко истражување во областа на

намалување на емисијата на јаглерод;
 обезбедување информации, совети и
 консултации во врска со намалување на
 емисијата на јаглерод и заштита на
 околината; обезбедување технолошки
 информации за иновации кои се свесни за
 околината и зелени иновации; услуги за
 тестирање анализа и набљудување на
 околината; истражување во областите на
 заштитата на околината и конзервација;
 истражување и обезбедување на научни
 информации во областа на климатските
 промени; научни и индустриски
 советодавни услуги поврзани со горива,
 емисија на горива и јаглерод диоксид и
 прашања за околината; научни и
 технолошки услуги поврзани со препораки
 за насоки за дејствување за намалување
 на емисијата на јаглерод диоксид на
 економичен начин; научни и технолошки
 услуги поврзани со управување со
 програми за намалување на јаглерод;
 услуги на истражување, управување и
 заштита на околината; консултативни,
 информациски и советодавни услуги
 поврзани со гореспоменатите услуги

(210) **TM 2020/496** (220) 29/05/2020

(442) 31/08/2020

(731) **Colgate - Palmolive Company 300
 Park Avenue, New York, New York 10022,
 US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

RECY CLEAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 четки за заби

(210) **TM 2020/497** (220) 29/05/2020

(442) 31/08/2020

(731) **Netflix, Inc. 100 Winchester Circle,
 Los Gatos, California 95032, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена

(531) 26.11.13;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер за стриминг на
 аудиовизуелна и мултимедијална
 содржина преку интернет и глобални
 комуникациски мрежи; софтвер за
 стриминг на аудиовизуелна и
 мултимедијална содржина на мобилни
 дигитални електронски уреди; софтвер за
 пребарување, организирање и
 препорачување мултимедијална
 содржина; алатки за развој на софтвер за
 создавање софтвер и мобилни апликации;
 компјутерски софтвер; компјутерски
 програми; апликации за компјутерски
 софтвер кои може да се преземат;
 мобилни апликации кои може да се
 преземат; софтвер за видео игри; софтвер
 за компјутерски игри; програми за
 интерактивни видео игри; касети и дискови
 за компјутерски игри; програми и софтвер
 за електронски игри; софтвер за
 електронски игри за мобилни телефони,
 таблети, персонални компјутери и рачни
 електронски уреди; хардвер и софтвер за
 игри за виртуелна реалност и
 аугментирана реалност; филмови и

телевизиски емисии, кои може да се преземат, обезбедени преку услугата видео-на-барање; графика, која може да се преземе, што содржи сетови на дигитални слики и икони за употреба на компјутери, таблети и мобилни телефони; ЦД-а и ДВД-а; филмови и телевизиски емисии кои може да се преземат; аудио книги; мелодии (рингтонови) и звучни записи (снимки) кои може да се преземат; аудио и визуелни снимки; музички снимки; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; аудио и видео снимки, кои може да се преземат, што содржат музика, музички настапи и музички видеа; подкасти кои може да се преземат; кодирани електронски чип-картички; магнетски кодирани гифт картички; електронски публикации; далечински управувачи; телевизиски сет-топ кутии; телевизори; додатоци за мобилни телефони; стриминг уреди за дигитални медиуми; смарт часовници; заштитни навлаки и футроли за електронски уреди, имено, компјутери, таблет компјутери, мобилни телефони, дигитални камери, дигитални медија плеери, читачи на електронски книги, конзоли за видео игри, и персонални дигитални асистенти; очила; очила за сонце; футроли за очила и очила за сонце

кл. 38 пренос на аудио и видео на барање; стриминг на аудио и видео содржина; пренос на глас, податоци, слики, сигнали, пораки и информација; аудио и визуелно емитување; пренос и испорака на аудио и визуелна содржина; услуги за пренос на видео-на-барање; обезбедување онлајн форум каде корисниците можат да објавуваат рејтинзи, критики и препораки за филмови и телевизиски емисии како и за настани и активности во областа на забавата и

образованието

кл. 41 услуги за забава; информации за забава; филмска продукција, освен рекламни филмови; обезбедување филмови и телевизиски емисии, кои не може да се преземат, преку услугите за пренос на видео-на-барање; обезбедување на информации за забава преку веб-сајт; услуги на забавни паркови; услуги за забава во вид на телевизиски серии и филмови во областите на акција авантура, анимација, аниме, биографија, класика, комедија, криминал, документарни филмови, драма, вера, семејство, фантазија, филм-ноар, историја, хорор, интернационални филмови, мјузикл, мистерија, романтика, научна фантастика, спорт, трилери, војна и вестерни; услуги за забава во вид на држење изложби и конвенции во врска со телевизија и филм, како и телевизиски и филмски ликови; услуги за забава во вид на развој, создавање, продукција, дистрибуција и пост-дистрибуција на филмови, телевизиски емисии, специјални настани и мултимедијална забавна содржина; услуги за забава во вид на театарски, музички и комични изведби во живо; услуги на фан клубови; производство и дистрибуција на филмови и телевизиски емисии; обезбедување на услуги за забава преку глобална комуникациска мрежа во вид на онлајн игри и веб-сајтови кои содржат широк спектар на забавни информации од општ интерес кои се однесуваат на филмови, телевизиски шоу програми, музички видеа, поврзани филмски клипови, фотографии и други мултимедијални материјали; обезбедување на онлајн видео клипови и друга мултимедијална дигитална содржина, што не може да се преземе, која содржи аудио, видео, уметнички дела

и текст од и поврзани со забава, филм, телевизија, телевизиски и филмски ликови, музика и познати личности; обезбедување на услуги за забава преку веб-сајт; услуги за забава, имено, обезбедување онлајн компјутерски, електронски и видео игри; обезбедување привремена употреба на интерактивни игри што не може да се преземат; обезбедување информации, критики и препораки во врска со филмови и телевизиски емисии преку веб-сајт и услуги на пренос за видео-на-барање; образовни и забавни услуги, имено, обезбедување на интерактивни онлајн телевизиски серии и филмови; интерактивна забава; онлајн интерактивна забава; одржување забавни настани и активности; интерактивни, искуствени и имерзивни настани за учество на публика и рекреативни активности; услуги за забава во вид на организирање и одржување на изложби, конференции и конвенции во областите на забава, филм, телевизија, телевизиски и филмски ликови, музика и познати личности; организирање и одржување фестивали во заедницата кои содржат музика, уметност, храна, филм, телевизија, театар, драма, танц, музички изведби во живо, говорници, настапи на славни личности, и културни изложби и активности; обезбедување онлајн стрипови и графички романи што не може да се преземат; услуги за радио забава; производство и дистрибуција на радио програми и звучни записи (снимки); обезбедување на подкасти во областа на забавата; производство на подкасти; обезбедување онлајн музика, што не може да се преземе

(210) **TM 2020/498** (220) 04/06/2020
(442) 31/08/2020

(300) 40-2019-0189941 06/12/2019 KR
(731) **HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(531) 03.07.17;24.01.15

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 несесери (кои се продаваат празни); преносни козметички торбици (кои се продаваат празни); футроли за клучеви; торби; женски чанти; паричници за картици; паричници за визит карти од кожа; футроли за визит карти; актовки; цилиндрични текстилни торби; еко-торби (торби кои се прават од рециклиран материјал); торби за костуми, кошули и фустани; куфери и патни торби; ознаки за багаж; торби за патни сетови (кожна галантерија); чадори за дожд за голф; рачни чадори за сонце за голф; чадори за дожд; рачни чадори за сонце; кожни украси за торби; кожни футроли за клучеви; торби од кожа и имитација на кожа; актовки (кожни производи); ранци за планинарење; куфери; спортски торби; спортски ранци; рачни торби; чадори за сонце

(210) **TM 2020/499** (220) 04/06/2020
(442) 31/08/2020

(300) 40-2019-0189943 06/12/2019 KR
(731) **HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(531) 03.07.17;24.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 четки за одржување на трева на терени за голф; четки за чистење на опрема за голф; шишиња за вода; стаклени затвораачи за шишиња

(210) **TM 2020/500** (220) 04/06/2020

(442) 31/08/2020

(300) 40-2019-0189950 06/12/2019 KR

(731) **HYUNDAI MOTOR COMPANY 12,****Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(531) 03.07.17;24.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 услуги на закуп на возила;изнајмување на возила опремени со GPS уреди;обезбедување на информации за патишта и сообраќај;услуги на наем на возила за изнајмување;резервација за изнајмување автомобили;услуги на превоз со автомобили и обезбедување на информации во врска со нив;обезбедување на информации преку Интернет во врска со изнајмување на автомобили;изнајмување на автомобили, гаражи и места за паркирање;изнајмување на автомобили;изнајмување на возила;услуга на заедничко користење на автомобили (кар шеринг);услуга на

заедничко патување со автомобил (карпулинг);посредување во обезбедување на услуга на заедничко патување со автомобил (карпулинг);обезбедување информации за сообраќај преку компјутерски комуникациски мрежи;следење на возила за превоз со помош на компјутер (обезбедување на информации за транспорт);обезбедување на информации кои се однесуваат на оперативен статус на возила (обезбедување на информации за транспорт);услуга на предупредување за опасност по пат на уреди за комуникација на далечина кои се однесуваат на статус на онеспособено возило;обезбедување на информации за локација и насока на возила (обезбедување на информации за транспорт - вклучувајќи услуга кои се обезбедуваат со помош на сателитски системи за навигација);обезбедување на информации за превоз по пат на компјутер;обезбедување на информации кои се однесуваат на превоз;паркирање на возила;обезбедување на информации за патишта и сообраќај;обезбедување на информации за состојба на патишта и во сообраќај;обезбедување на информации за сообраќај

(210) **TM 2020/503** (220) 08/06/2020

(442) 31/08/2020

(731) **МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Битола****Климент Охридски, Пелагонка 2, лам.****2/6, 7000, Битола, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 26.11.08;26.13.25;27.05.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; опрема за обработка на податоци и компјутери; модуларни соларни конструкции; соларни плочи за производство на електрична енергија; соларни батерии, соларни колектори [греење], соларни печки

кл. 34 рекламирање, водење на работење; управување со работата, групирање во корист на други, овозможувајќи потрошувачите соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки; услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; опрема за обработка на податоци и компјутери; модуларни соларни конструкции; соларни плочи за производство на електрична енергија; соларни батерии, соларни колектори [греење], соларни печки

(210) **TM 2020/504** (220) 08/06/2020

(442) 31/08/2020

(731) **China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltd No.77 Zhongshan Nan Road, Hangzhou City, Zhejiang, CN**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 27.05.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; тутун за цвакање; пури; цигари кои содржат замена за тутун, што не се за медицинска употреба; цигари; цигарило [мали цигари]; трешки за пушење; бурмут; електронски цигари; течни раствори за електрични цигари

(210) **TM 2020/505** (220) 04/06/2020

(442) 31/08/2020

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

BZ SERIES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивните структурни делови

(210) **TM 2020/506** (220) 02/06/2020

(442) 31/08/2020

(731) **Advanced New Technologies Co., Ltd Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, KY**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

ANT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање и проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; компјутерски софтвер; компјутерски програми; компјутерски софтвер во форма на апликација за мобилни направи и компјутери; софтверски апликации за користење со мобилни направи; софтвер за процесирање електронски плаќања до и од други; компјутерски софтвер и софтверски апликации кои се користат во врска со финансиски услуги, финансиски трансакции, електронска трговија, електронски плаќања, менување на странски валути, услуги на тргување и брокерство и услуги на инвестициско советување; софтвер за автентификација; компјутерски софтвер и

компјутерски софтверски апликации (кои може да се симнуваат); софтвер за инстант пораки; софтвер за споделување датотеки; комуникациски софтвер за електронска размена на податоци, аудио, видео, слики и графики преку компјутерски, мобилни, безжични и телекомуникациски мрежи; компјутерски софтвер за процесирање слики, графика, аудио, видео и текст; компјутерски софтвер кој може да се симнува за потпомагање на електронски пренос на информации, податоци, документи, глас и слики преку Интернет; компјутерски софтвер, кој може да се симнува, кој овозможува корисниците да учествуваат на веб-базирани состаноци и часови со пристап до податоци, документи, слики и софтверски апликации преку веб пребарувач; компјутерски софтвер кој може да се симнува за пристап, гледање и контрола на оддалечени компјутери и компјутерски мрежи; софтвер за компјутерска обработка во облак кој може да се симнува; облак-базиран софтвер кој може да се симнува; компјутерски софтвер за следење и оценување на однесувањето на потрошувачите и личното однесување во врска со одлуки за купување; компјутерска софтверска апликација за користење или употреба во врска со заштита на околината, климатските промени, и намалување на емисијата на јаглерод; онлајн електронски публикации (кои може да се симнуваат од интернет или од компјутерска мрежа или од компјутерска база со податоци); електронски публикации во вид на списанија, статии, брошури, летоци, списоци со податоци, информативни материјали, инструктивни материјали, кои може да се симнуваат, во областа на бизнисот, е-трговијата, информатичката

технологија, компјутерска обработка во облак, телекомуникациите, Интернет, обуки за бизнис и е-трговија, деловно, продажно, маркетинг и финансиско управување; компјутерски периферни уреди; ноутбук компјутери; лаптоп компјутери; преносни компјутери; рачни компјутери; лични дигитални асистенти; лични медија плеери; мобилни телефони; смарт телефони; дигитални камери; батерии, полначи за батерии; компјутерски работни станици; компјутерски сервери; хардвер за компјутерско и телекомуникациско вмрежување; адаптери, прекинувачи, рутери и хабови за компјутерски мрежи; безжични и жични модеми и комуникациски картички и направи; држачи за лаптопи, компјутерски торби; апарати за гаснење пожар; компјутерски хардвер и фирмвер; автомобилски навигациски систем; компакт дискови; дигитална музика (која може да се симнува од Интернет); телекомуникациски апарати; подлоги за глумчиња; слушалки за мобилен телефон; галантерија за мобилни телефони; игри, слики, кинематографски содржини, филмови и музика кои може да се симнуваат; алармни системи; безбедносни камери; мобилни направи за емитување радио и телевизија; опрема за емитување телевизија; камери; видео камери; слушалки за на глава; слушалки за во уши; звучници; апарати и опрема за системи за глобално позиционирање (ГПС); компјутерски и електронски програми и софтвер и програми и софтвер за видео игри (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет); екрани со течен кристал за телекомуникации и електронска опрема; сет топ кутии; далечинско управување; програми за

складирање на податоци; очила и очила за сонце; електронски огласни табли; кодирани или магнетни банкови кредитни, дебитни, кеш, платежни, телефонски и идентификациони картички; автоматски благајнички машини, уреди за раздавање на кеш; електронски читачи на книги; тонер патрони, празни, за печатачи и фотокопири; бебе монитори; видео бебе монитори; заштитници за објективи; таблет компјутери; кодирани клуч картички; 3Д очила; мемориски картички за машини за видео игри; преносни компјутери, смартфони, монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, следачи на активност, аудио опрема, комуникациски апарати, телекомуникациски апарати, компјутерски периферни направи, преносни медија плеери и дигитални електронски комуникациски направи; преносни компјутери, смартфони, монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, следачи на активност, аудио опрема, комуникациски апарати, телекомуникациски апарати, компјутерски периферни направи, преносни медија плеери и дигитални електронски комуникациски направи сите за олеснување на платежни трансакции на електронски начин и за овозможување потрошувачите да пристапуваат до финансиски информации и информации за банкарски сметки и да вршат банкарски трансакциски работи; преносни компјутери, смартфони, монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, следачи на активност, аудио опрема, комуникациски апарати, телекомуникациски апарати, компјутерски периферни направи, преносни медија плеери и дигитални електронски комуникациски направи сите способни да обезбедат пристап до

безжични комуникациски мрежи, телекомуникациски мрежи и до Интернет; мобилни апликации кои може да се симнуваат за користење со преносни компјутери, смартфони, монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, следачи на активност, аудио опрема, комуникациски апарати, телекомуникациски апарати, компјутерски периферни направи, преносни медиа плеери и дигитални електронски комуникациски направи; компјутерски апликациски софтвер за користење со преносни компјутери, смартфони, монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, следачи на активност, аудио опрема, комуникациски апарати, телекомуникациски апарати, компјутерски периферни направи, преносни медиа плеери и дигитални електронски комуникациски направи; кодирани или магнетни припејд платежни, банкарски, кредитни, дебитни, кеш и идентификациски картички

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работа со недвижности; ослободување и порамнување на финансиски трансакции преку глобална компјутерска мрежа; онлајн банкарски услуги и финансиски услуги; услуги на кредитни картички, процесирање и пренос на сметки и плаќања за тоа и обезбедување осигурување за финансиски трансакции; услуги за трансфер на средства; пренос на средства по електронски пат за други; пренос на плаќања за други преку Интернет; финансиски услуги во вид на услуги за фактурирање и процесирање на плаќања; организирање и управување со наеми и закупи; закуп и наем на недвижности; оценување на недвижности; вреднување на недвижности, финансирање на

недвижности, инвестирање во недвижности; посреднички услуги за недвижности; услуги на агенции за недвижности; услуги на агенции за домување; актуарски услуги; услуги за управување со недвижности и советодавни услуги; собирање на наемнини; изнајмување канцеларии (недвижности); изнајмување апартмани и станови; обезбедување на финансиски информации преку Интернет; услуги на сефови и издавање на патнички ваучери; капитални инвестиции; финансиски оценки [осигурување, банкарство, недвижности]; услуги на управување со финансии и имот; осигурителни и финансиски услуги; финансиски услуги обезбедени преку телекомуникации; услуги на финансиски консултации и совети; онлајн банкарство; банкарски услуги обезбедени он-лајн од компјутерски бази со податоци или Интернет; услуги на посредување со хартии од вредност, услуги на котирање на берзански цени; посредување за акции и обврзници, финансиски анализи; услуги на дебитни картички, услуги на наплатни картички и услуги на гарантни чекови; банкарски услуги, услуги на штедни сметки и инвестициски услуги; услуги на финансиски ослободувања; кредитно потврдување преку глобална компјутерска информациска мрежа; услуги на електронско управување со кредитен ризик; услуги на електронско плаќање при купување и електронско плаќање сметки; дебитни и кредитни услуги на финансиски сметки; електронски банкарски услуги; издавање вредносни картички, наплатни картички и дебитни картички; услуги на телефонски кредитни картички; информативни услуги поврзани со финансии и осигурување, обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или Интернет; агенција за собирање такси

за гас и струја; проценка на старини; проценка на уметност; проценка на накит; проценка на користени возила; достава на даночни информации (финансиски услуги); хуманитарно собирање средства; организирање хуманитарни збирки; хуманитарни збирки; изнајмување машини за броење или процесирање на хартиени или железни пари; изнајмување на уреди за раздавање на кеш или автоматски благајнички машини; услуги на онлајн плаќања; договарање финансии за градежни проекти; издавање ваучери; обезбедување услуги за електронски пренос на средства; монетарни менувачки услуги, услуги на раздавање кеш, обезбедување на припејд картички и токени, услуги на пренос на пари; вклучувајќи обезбедување на сите споменати услуги на електронски начин; советување, информациски и советодавни услуги поврзани со електронски трансфер на средства; услуги на пренос на странски валути; менување на странски валути; тргување со валути; управување со валути; брокерство со валути; финансиски трансакции преку блокчеин; обезбедување хуманитарни услуги на собирање средства во врска со намалување на емисијата на јаглерод; брокерство со намалување емисија на јаглерод; финансиско спонзорирање на програми за намалување на емисијата на јаглерод; финансирање и инвестиции во проекти за намалување на емисии; инвестирање во програми и проекти за намалување на емисијата на јаглерод; инвестирање во фондови за намалување на емисии; обезбедување заеми; обезбедување привремени заеми; консултативни, информациски и советодавни услуги поврзани со гореспоменатите услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и

истражување и дизајн поврзани со тоа, индустриски анализи и истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; софтвер како услуга (СааС); блокчеин како услуга (БааС); кодирање, декодирање и автентификација на информации, пораки и податоци; обезбедување на услуги за а автентификација на корисници со користење на биометрија, препознавање на лице, автентификација на отисоци од прсти, препознавање на глас и други типови на хардверска и софтверска автентификациска технологија за обезбедување на финансиски услуги, трансакции преку е-трговија, донации, следење на лиценцирани производи и ангажирање на обожаватели; услуги за безбедност на податоци; ИТ безбедност, заштита и поправка; компјутерска безбедносна анализа за опасност за заштита на податоци; обезбедување безбедносни услуги за компјутерски мрежи, компјутерски пристап и компјутеризирани трансакции; сертификација (контрола на квалитет) на податоци преку блокчеин; автентификација на податоци преку блокчеин; вклучувајќи ги сите гореспоменати услуги за користење во врска со платежни системи; компјутерски услуги поврзани со пренесување информации, податоци, документи и слики преку Интернет; апликација за обезбедување сервисни (АСП) услуги, имено, одржување компјутерски софтверски апликации од други; апликација за обезбедување сервисни (АСП) услуги, обезбедување софтвер во областите на веб-базирани конференции, аудио конференции, електронски пораки, соработка на документи, видео конференции и обработка на глас и

повици; обезбедување онлајн софтвер кој не може да се симнува за олеснување интероперабилност на повеќекратни софтверски апликации; услуги на техничка поддршка поврзани со компјутерски софтвер и апликации обезбедени онлајн, преку е-пошта и преку телефон; компјутерски услуги, имено, креирање онлајн заедница за регистрирани корисници да учествуваат во дискусии, да добиваат повратни одговори од нивни партнери, формирање виртуелни заедници, зафаќање со социјално вмрежување и размена на документи; совети за компјутерска технологија обезбедени на Интернет корисниците преку жешки линии за поддршка; компјутерски услуги поврзани со креирање индекси на информации, страници и ресурси на компјутерски мрежи; обезбедување машини за пребарување; дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп компјутери, преносни компјутери и рачни компјутери; дизајн на лични дигитални асистенти и лични медиа плеери; дизајн на мобилни телефони и смартфони; дизајн на дигитални камери; компјутерски услуги; компјутерско програмирање; услуги на компјутерско интегрирање; услуги на компјутерски анализи; компјутерско програмирање во врска со одбрана против вируси; софтверски услуги за компјутерски систем; дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски систем; дизајн и развој на веб страни; хостирање веб страни за други; хостирање софтвер за компјутерски апликации за пребарување и враќање информации од база со податоци и компјутерски мрежи; обезбедување технички информации на посебно барање од крајните корисници преку телефон или глобална компјутерска мрежа;


консултативни услуги во врска со компјутерски софтвер; компјутерски услуги поврзани со пребарувања кроени по мерка на компјутерска база со податоци и веб страници; кодирање и декодирање на компјутерски и електронски сигнали; конверзија на физички податоци и документи во форма на електронски медиуми; услуги на тестирање и евалуација на производи; архитектонски и дизајнерски услуги; внатрешен дизајн на згради, канцеларии и апартмани; компјутерски информациски услуги; мрежни информациски услуги, имено, обезбедување технички информации поврзани со компјутери и мрежи во областа на бизнис и е-трговија; обезбедување на компјутерски програми за управување со безбедносен ризик; услуги на информации за компјутерска безбедност, знаење и тестирање; услуги за осигурување квалитет; компјутерски услуги поврзани со сертификација на бизнис трансакции и подготовка на извештаи за нив; контрола на пристап до (безбедносни услуги за-) компјутери, електронски мрежи и бази со податоци; услуги на безбедност при размена на податоци и на трансакции преку компјутерски мрежи; консултирање во областа на безбедност на податоци; технолошко консултирање во врска со обезбедување на телекомуникации; безбедносни услуги за компјутеризирани комуникациски мрежи; обезбедување информации во областите на Интернет, ворлд вајд веб и безбедност на компјутеризирани комуникациски мрежи и сигурна размена на податоци и информации; советодавни услуги во областите на Интернет, ворлд вајд веб и безбедност на компјутеризирани комуникациски мрежи, услуги за

безбедност на информации; услуги за автентификација за компјутерска безбедност; онлајн автентификација на електронски потписи; резервни копии на податоци од страни кои не се на Интернет; складирање на електронски податоци; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб страна; картографски услуги; обработка на податоци во облак; услуги на провајдер за хостирање во облак; обезбедување привремено користење на облак-базиран софтвер кој не може да се симнува и софтвер за обработка на податоци во облак; електронско складирање на податоци; обезбедување виртуелни компјутерски системи и виртуелни компјутерски опкружувања преку обработка на податоци во облак; изнајмување на софтвер за забава; техничко истражување во областа на намалување на емисијата на јаглерод; обезбедување информации, совети и консултации во врска со намалување на емисијата на јаглерод и заштита на околината; обезбедување технолошки информации за иновации кои се свесни за околината и зелени иновации; услуги за тестирање анализа и набљудување на околината; истражување во областите на заштитата на околината и конзервација; истражување и обезбедување на научни информации во областа на климатските промени; научни и индустриски советодавни услуги поврзани со горива, емисија на горива и јаглерод диоксид и прашања за околината; научни и технолошки услуги поврзани со препораки за насоки за дејствување за намалување на емисијата на јаглерод диоксид на економичен начин; научни и технолошки услуги поврзани со управување со програми за намалување на јаглерод;

услуги на истражување, управување и заштита на околината; консултативни, информациски и советодавни услуги поврзани со гореспоменатите услуги

(210) **TM 2020/508** (220) 03/06/2020
(442) 31/08/2020

(300) 40-2019-0189939 06/12/2019 KR
(731) **HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)




(531) 03.07.17;24.01.15

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 канцелариски материјали и канцелариски прибор, освен мебел; пенкала (инструменти за пишување); нотеси (бележници); спојници за канцеларии; одбележувачи за во книги; подлоги за пишување; штипки за пари; футроли за пасоши; корици за пасоши; држачи за пасоши; дневници; материјали за пишување.

(210) **TM 2020/509** (220) 03/06/2020
(442) 31/08/2020

(300) 40-2019-0189942 06/12/2019 KR
(731) **HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(531) 03.07.17;24.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 неметални плочки со броеви (регистарски таблички);дрвени буриња за преточување вино;поклопци за шишиња, неметални;сталаци за вино;полицы за вино;рамки за слики;перници за поддршка на вратот;перници на надувување;алки, неметални, за клучеви;приклучоци (дипли), неметални;затвораи од плута

(210) **TM 2020/510** (220) 03/06/2020

(442) 31/08/2020

(300) 40-2019-0189938 06/12/2019 KR

(731) **HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,

Куманово

(540)



(531) 03.07.17;24.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 привезоци за клучеви (прстени за клучеви со ситни украси или украсни привезоци);привезоци за клучеви од скапоцени метали;привезоци за клучеви обложени со скапоцени метали;привезоци за клучеви со јо-јо ефект на вовлекување;метални привезоци за клучеви;украсти за привезоци за клучеви;привезоци за клучеви од вештачка кожа;привезоци за клучеви како накит (дрангулии или привезоци);привезоци за клучеви од кожа;пластични привезоци за клучеви;прстени за клучеви (прстени за клучеви со ситни украси или украсни привезоци);украсти за прстени за клучеви;метални прстени за

клучеви;улични часовници;петлицы за ракави;кожни футролы за клучеви;стоперки;рачни часовници/часовници;хронолошки и хронометриски инструменти и нивни делови и опрема за часовници;часовници за автомобили;накит и скапоцени метали;меморијални чаши од скапоцени метали;спомен-плочи од скапоцени метали;трофеи од скапоцени метали;уметнички дела од скапоцени метали

(210) **TM 2020/511** (220) 03/06/2020

(442) 31/08/2020

(300) 40-2019-0189940 06/12/2019 KR

(731) **HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(531) 03.07.17;24.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 гумени затвораи за шишиња

(210) **TM 2020/512** (220) 03/06/2020

(442) 31/08/2020

(300) 40-2019-0189945 06/12/2019 KR

(731) **HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(531) 03.07.17;24.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 чевли за голф;шилци за чевли за голф;крампони за чевли за голф;торби посебно прилагодени за чевли за голф;навлаки против лизгање за обувки за голф;мокасини;џемпери за голф;кошули за голф;здолништа за голф;панталони за голф;елеци за голф;облека за голф;капи за голф;обувки;облека;шешири;ремени (облека);кратки чорапи;зимски маски за лице (облека)

(210) ТМ 2020/517 (220) 11/06/2020

(442) 31/08/2020

(300) 88723075 11/12/2019 US

(731) **Amgen, Inc. One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

KINHARTO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
фармацевтски производи за третман на
кардиоваскуларни заболувања и
нарушувања

(210) ТМ 2020/518 (220) 11/06/2020

(442) 31/08/2020

(731) **Друштво за фармацевтско
хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ
ДООЕЛ Скопје ул. Козле бр.18, Скопје,
МК**

(540)

LAXAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати;санитарни препарати за
медицински цели;диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2020/520 (220) 11/06/2020

(442) 31/08/2020

(731) **Друштво за производство и
трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје**

**ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје,
Кисела Вода, 1000, Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
Скопје

(540)



(591) црвена, сина, сива, црна, бела

(531) 26.15.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материји за конзервирање,
адхезиви (лепливи материји) што се
користат во индустријата, лепило,
препарати за постигнување
водонепропустливост на цементот со
исклучок на бои и масла, керамички смеси
за сврзување (зрна и прав), производи ка
конзервирање бетон, хемиски производи
за проветрување на бетон, пластични

маси (разложувачи на пластични маси), производи за конзервирање сидови со исклучок на бои и масла
 кл. 17 пресувани пластични материјали што се користат во производството, материјали за обвивање за заптисување и за изолација, изолатори, непропустливи материјали за задржување топлина, изолација на градби против влага, материјали изолатори, изолациони облоги што не се од метал
 кл. 19 неметални градежни материјали, градежни табли што не се од метал, тавани што не се од метал, цемент, обвивки што не се од метал за градби, бетон, фасади што не се од метал за градба

(210) ТМ 2020/521 (220) 11/06/2020
 (442) 31/08/2020

(731) Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела Вода, 1000, Скопје, МК (740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, сина, сива, црна, бела

(531) 26.15.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, пластични материјали во сурова состојба, хемиски материји за конзервирање, адхезиви (лепливи материји) што се користат во индустријата, лепило, препарати за постигнување водонепропустливост на цементот со исклучок на бои и масла, керамички смеси за сврзување (зрна и прав), производи ка

конзервирање бетон, хемиски производи за проветрување на бетон, пластични маси (разложувачи на пластични маси), производи за конзервирање сидови со исклучок на бои и масла
 кл. 17 пресувани пластични материјали што се користат во производството, материјали за обвивање за заптисување и за изолација, изолатори, непропустливи материјали за задржување топлина, изолација на градби против влага, материјали изолатори, изолациони облоги што не се од метал
 кл. 19 неметални градежни материјали, градежни табли што не се од метал, тавани што не се од метал, цемент, обвивки што не се од метал за градби, бетон, фасади што не се од метал за градба

(210) ТМ 2020/522 (220) 11/06/2020
 (442) 31/08/2020

(731) Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела Вода, 1000, Скопје, МК (740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, сина, сива, црна, бела

(531) 26.15.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, пластични материјали во сурова состојба, хемиски материји за конзервирање, адхезиви (лепливи материји) што се користат во индустријата, лепило, препарати за постигнување

водонепропустливост на цементот со исклучок на бои и масла, керамички смеси за сврзување (зрна и прав), производи ка конзервирање бетон, хемиски производи за проветрување на бетон, пластични маси (разложувачи на пластични маси), производи за конзервирање сидови со исклучок на бои и масла

кл. 17 пресувани пластични материјали што се користат во производството, материјали за обвивање за запитување и за изолација, изолатори, непропустливи материјали за задржување топлина, изолација на градби против влага, материјали изолатори, изолациони облоги што не се од метал

кл. 19 неметални градежни материјали, градежни табли што не се од метал, тавани што не се од метал, цемент, обвивки што не се од метал за градби, бетон, фасади што не се од метал за градба

(210) ТМ 2020/523 (220) 11/06/2020
(442) 31/08/2020

(731) Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела Вода, 1000, Скопје, МК (740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје (540)



УСЈЕПОР

(591) црвена, сина, сива, црна, бела (531) 26.15.01;27.05.01 (551) индивидуална (510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, пластични материјали во сурова состојба, хемиски материји за конзервирање, адхезиви (лепливи материји) што се користат во индустријата, лепило, препарати за постигнување водонепропустливост на цементот со исклучок на бои и масла, керамички смеси за сврзување (зрна и прав), производи ка конзервирање бетон, хемиски производи за проветрување на бетон, пластични маси (разложувачи на пластични маси), производи за конзервирање сидови со исклучок на бои и масла

кл. 17 пресувани пластични материјали што се користат во производството, материјали за обвивање за запитување и за изолација, изолатори, непропустливи материјали за задржување топлина, изолација на градби против влага, материјали изолатори, изолациони облоги што не се од метал

кл. 19 неметални градежни материјали, градежни табли што не се од метал, тавани што не се од метал, цемент, обвивки што не се од метал за градби, бетон, фасади што не се од метал за градба

(210) ТМ 2020/524 (220) 11/06/2020
(442) 31/08/2020

(731) Sweetyet Development Limited Unit 1704-1706 Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wanchai, HK (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје (540)

ASEPSO

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 3 лосиони за кожа; сапуни за кожа; влажни марамчиња за чистење импрегнирани со козметички лосион;

хидратантни производи за кожа што се користат како козметика; хидратантни лосиони за тело; миризливи креми за тело; лосиони за лице; козметички лосиони за лице; лосиони за коса ;миризливи лосиони за тело; креми за туширање; креми за бањање; креми за чистење; детергенти за перење алишта за употреба во домаќинството; препарати за перење; средства за белење алишта; течни детергенти за алишта; козметички сапуни; детергент сапуни; не-медицински козметички производи и препарати за лична хигиена; препарати за белење и други супстанции за перење; супстанции за триење; супстанции за полирање; абразивни средства; препарати за чистење во домаќинството, вклучително спрејови за чистење за општа намена, марамчиња за површини, антисептички средства за дезинфекција, средства за дезинфекција за перење алишта, повеќенаменски средства за чистење; тријачи за лице; креми за миење; хидратантни креми; креми за нега на кожата, што не се за медицинска употреба; лосиони за нега на кожата [козметички]; не-медицински креми; креми за раце

кл. 5 антисептички препарати за миење; антисептички препарати за нега на телото; антибактериски лосиони за раце; антибактериски креми за раце; антибактериски гелови за дезинфекција на кожата и рацете базирани на алкохол; антисептички средства за чистење; антибактериски средства за миење на лицето (медицински); ткаенини импрегнирани со антибактериски препарати; антибактериски спрејови; антисептички препарати; медицински и санитарни сапуни и детергенти; антибактериски сапуни; средства за

дезинфекција за санитарна употреба; средства за дезинфекција за хигиенска намена; антибактериски марамчиња за чистење; антибактериски препарати; средства за дезинфекција и антисептици; антибактериски фармацевтски препарати; средства за дезинфекција за ветеринарна употреба; бактериски препарати за медицинска и ветеринарна употреба; ветеринарни препарати; медицински препарати; фармацевтски производи; фластери, материјали за завои; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди; санитарни препарати за медицинска намена

кл. 9 респираторни маски (што не се за вештачко дишење); филтри за респираторни маски; платнени маски за респираторна намена што се перат или повторно користат (што не се за вештачко дишење); заштитни маски; заштитни ракавици

кл. 10 санитарни маски за медицинска намена; гипс за медицинска или хируршка намена; маски за лице за медицинска намена; маски за лице за хируршка намена; маски за лице за санитарна намена; ветеринарни апарати и инструменти; хируршки апарати и инструменти; стоматолошки апарати и инструменти; медицински апарати и инструменти; маски за употреба од медицински персонал; платнени маски за медицинска намена што се перат или повторно користат; ракавици за медицинска или хируршка намена

кл. 21 диспензери за марамчиња

(210) ТМ 2020/525 (220) 16/06/2020
(442) 31/08/2020

(731) ДООЕЛ БИСЕР ИМПОРТ ОХРИД ул.
Егејска бр. 4, Охрид, МК

(540)



(531) 26.01.20;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. 39 транспорт; пакување и складирање стоки; организирање патувања
 кл. 41 образование; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2020/526** (220) 11/06/2020
 (442) 31/08/2020

(731) **AP-TOBACCO Ltd. zh.k. Slatina, build. 24, ent. C, fl.8, ap.96, Sofia, BG**

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје

(540)



(531) 24.01.18;25.01.05;27.05.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари

(210) **TM 2020/527** (220) 12/06/2020
 (442) 31/08/2020

(731) **Златевски Небојша Фазанерија 1/96, Долна Бањица, 1230, Гостивар, МК**

(540)



(591) црна, црвена, бела, жолта, сива

(531) 03.07.01;25.01.15;26.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, вклучително газирани пијачаци и енергетски пијалаци, сирупи, концентрати, прашоци и подготовки за правење пијалаци, вклучително газирани и енергетски пијалаци, пиво

(210) **TM 2020/529** (220) 12/06/2020
 (442) 31/08/2020

(731) **Трговско друштво за производство, промет и услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. Србија бр. 11, Кисела Вода, Скопје, МК**

(740) **МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул. "Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000**
 (540)



(591) бела, црна

(531) 27.05.01;27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце; стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; трговија на големо и мало со текстил и производи од текстил, облека, обувки, кожа и имитација на кожа и производи од нив
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; дизајнирање на облека

(210) ТМ 2020/530 (220) 16/06/2020
 (442) 31/08/2020

(731) Друштво за трговија и услуги
ЏЕНЕРАЛ ГУДС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО
Илинден ул. 32 бр.10, Илинден, 1000
Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
 Дамески и Келешоска ул. Мирче Ацев бр. 2
 кат 3, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, темно сина
 (531) 06.01.02;06.01.04;26.04.22
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо; месни преработки

(210) ТМ 2020/531 (220) 16/06/2020
 (442) 31/08/2020

(731) Друштво за трговија и услуги
ЏЕНЕРАЛ ГУДС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО
Илинден ул. 32 бр.10, Илинден, 1000
Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
 Дамески и Келешоска ул. Мирче Ацев бр. 2
 кат 3, 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена, црвена, бела
 (531) 05.03.06;26.01.16;26.01.20
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо; месни преработки

(210) ТМ 2020/536 (220) 17/06/2020
 (442) 31/08/2020

(731) Златевски Љубиша ул. Фазанерија
1 бр. 96, Долна Бањица, Гостивар, МК
 (540)



(591) црна, црвена, бела, жолта, сива
 (531) 03.07.01;26.04.15
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 енергетски пијалак

(210) ТМ 2020/537 (220) 17/06/2020
 (442) 31/08/2020

(731) INNOTECH INTERNATIONAL
Laboratory 7-9 avenue Francois Vincent
Raspail, 94110 Arcueil, FR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе
 Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)

POLYGYNAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2020/538 (220) 19/06/2020

(442) 31/08/2020

(731) Друштво за туризам, земјоделци и пчеларство ХАНИЛЕНД АДВЕНЧРС ДООЕЛ с.Коселари Лозово ул. Населено месо без уличен систем бр. 1, Коселари Лозово, МК

(740) Томе Пулејков ул. Македонија бр. 13/2-13, Скопје

(540)



(531) 03.13.04;06.01.04;26.01.16

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 мед и меласа

кл. 39 разгледувања културни знаменитости и обиколки (туризам)

(210) ТМ 2020/539 (220) 19/06/2020

(442) 31/08/2020

(731) Настевски Христијан (ПАЈАК) ул. Абас Емин 359а, Охрид, МК

(540)



(591) црна, бела

(531) 03.13.02;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; уметнички материјали; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (кои не се опфатени во другите класи); видови печатари; блокови за печатење

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби (кои не се опфатени со другите класи); материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји); сурови текстилни влакнести материји

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) ТМ 2020/540 (220) 22/06/2020

(442) 31/08/2020

(731) Друштво за производство, преработка, трговија и услуги ЕКОСТО увоз-извоз ДОО с. Стојаково-Богданци ул. „Маршал Тито“ бр.бб, Стојаково - Богданци, МК

(540)

Mezze

(591) црна, златно-кафена

(531) 27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 ајвар [конзервирана пиперка];

зеленчук во конзерви; зеленчук, варен;

зеленчук, конзервиран; кисела зелка

[расол]; корнишони; мус од зеленчук;

салати од зеленчук; овошје, варено;

овошје, конзервирано; овошје во конзерви

кл. 31 краставички; пиперки [растенија];

зеленчук, свеж

кл. 35 маркетинг; обезбедување онлајн

пазар за купувачи и продавачи на стоки и

услуги; претставување на производител;

рекламирање

кл. 39 испорачување стоки; испорачување

стоки порачани по пошта; пакување стоки

(210) ТМ 2020/541 (220) 22/06/2020

(442) 31/08/2020

(731) Друштво за производство,
преработка, трговија и услуги ЕКОСТО
увоз-извоз ДОО с. Стојаково-Богданци
ул.„Маршал Тито“ бр.бб, Стојаково -
Богданци, МК

(540)

Mezze

(531) 27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 ајвар [конзервирана пиперка];

зеленчук во конзерви; зеленчук, варен;

зеленчук, конзервиран; кисела зелка

[расол]; корнишони; мус од зеленчук;

салати од зеленчук; овошје, варено;

овошје, конзервирано; овошје во конзерви

кл. 31 краставички; пиперки [растенија];

зеленчук, свеж

кл. 35 маркетинг; обезбедување онлајн

пазар за купувачи и продавачи на стоки и

услуги; претставување на производител;

рекламирање

кл. 39 испорачување стоки; испорачување

стоки порачани по пошта; пакување стоки

(210) ТМ 2020/542 (220) 19/06/2020

(442) 31/08/2020

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, , 26300, Vršac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,

Куманово

(540)

VAGILACT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, особено

медицински средства

(210) ТМ 2020/543 (220) 23/06/2020

(442) 31/08/2020

(731) Ризах Асани ул.171 бр.33, Скопје,
МК

(540)

RINAS

OUTLET CENTER

(591) црна, бела, црвена/ e zezë, e bardhë
e kuqe

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со други класи, покривки за кревети и маси;

tekstile dhe tekstile që nuk janë të përfshira në klasa të tjera, mbulesa për shtretër dhe tavolina

кл. 25 облека, обувки и капи; veshmbathje, këpucë dhe kapele

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало со текстилни производи, покривки за кревети и маси, облека, обувки и капи; shërbime me shumicë dhe pakicë me produkte tekstili, mbulesa për shtretër dhe tavolina, veshmbathje, këpucë dhe kapele

(210) **TM 2020/544** (220) 23/06/2020

(442) 31/08/2020

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

(540)

GLOFTRINID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/546** (220) 26/06/2020

(442) 31/08/2020

(731) **TM LIMITED S.A.R.L 8 Rue De**

Beggen L-1220 Luxembourg, LU

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,

Куманово

(540)



(531) 24.09.01; 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 ресторани; сервисирање храна и пијалоци; услуги во барови

(210) **TM 2020/547** (220) 26/06/2020

(442) 31/08/2020

(731) **Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 12333 West Olympic Blvd, Los Angeles, California 90064, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,

Куманово

(540)



(591) бела, златна, светло кафена

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 звучници; компјутерски глумчиња; компјутерски програми кои се користат за следење на статус на разни корисници на услуги на онлајн интерактивно играње на игри и онлајн поврзување на играчи со други играчи од сите нивоа на вештини; софтвер за “проширена реалност” за играње на видео игри кој може да се преземе, софтвер за игри за мобилни телефони кој може да се преземе; подкасти кои можат да се преземат од областа на е-спорт и видео игри; софтвер за видео игри кој може да се преземе; видео игри кои можат да се преземат; софтвер за игри со виртуелна реалност кој може да се преземе за играње на видео игри; слушалки - бубици; очила за вид; слушалки; интерактивни мултимедијални програми за видео игри; подлоги за глумчиња; снимен софтвер за “проширена реалност” за играње на видео игри; снимен софтвер за виртуелна реалност за играње на видео игри; очила за сонце;

кертрици за видео игри; дискови за видео игри; софтвер за видео игри; софтвер за видео игри и прирачници во електронски формат кои се продаваат како целина; софтвер за видео игри кој може да се преземе преку глобална компјутерска мрежа и безжични уреди

кл. 18 повеќенаменски рачни торби; ранци; паричници за монети; козметички торбици кои се продаваат празни; ранец (вреќа) со врвка; цилиндрични текстилни торби; торбици за носење на колкови; рачни торбици; футроли за клучеви; багаж; ознаки на багаж; курирски торби; торби за пазарење (тоте торби); чадори за дожд; паричници

кл. 25 облека, имено, ремени, капути, костими за игри со улоги, фустани, ракавици, костими за ноќ на вештерките, дуксери со качулка, облека за мали деца, јакни, удобна облека за носење по дома, панталони, пуловери, облека за дожд, марами, шалови, кошули, шорцеви, сукњи, облека за спиење, кратки чорапи, долни делови на тренерки, дукс маици, џемпери, костими за капење, маици со кратки ракави, горни делови на облека, долна облека, обувки; покривала за глава

кл. 38 услуги на емитување и пренос (стриминг) на играње на видео игри и натпреварување во играње на видео игри по пат на глобални комуникациски мрежи, интернет и безжични мрежи

кл. 41 организирање и водење на натпревари во живо, изложби и турнири кои се однесуваат на видео игри; услуги на разонода, имено, софтвер за видео игри кој не може да се преземе а кој им овозможува на корисниците да креираат, менуваат, вчитуваат, преземаат, споделуваат, прегледуваат и објавуваат содржина на интерактивни видео-игри кои се создадени од корисници, музика и други

медиски датотеки по пат на глобални компјутерски мрежи, интернет и безжични мрежи; услуги на разонода, имено, организирање на состаноци во живо со обожаватели (фанови) и конференции во областа на разонода, гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на разонода, имено, обезбедување на онлајн видео игри; услуги на разонода, имено, овозможување на привремено користење на видео-игри кои не може да се преземат; услуги на организирање на натпревари во играње на видео игри, изложби и турнири; услуги на објавување на видео-игри; обезбедување на услуги на објавување на онлајн стрипови, графички романи и приказни со сцени и ликови базирани на видео-игри кои не може да се преземат; услуги на обезбедување на онлајн игри со “проширена реалност”; обезбедување на онлајн информации во врска со видео игри; обезбедување на онлајн услуги во врска со тривиа игри (квизови), совети и стратегии за видео игри; обезбедување на услуги на онлајн играње на игри со виртуелна реалност

(210) ТМ 2020/549 (220) 26/06/2020
(442) 31/08/2020

(731) ДПТУ ФАДИ и МАТ ДОО експорт-импорт Скопје ул. Атанас Бабата бр. 12, Скопје, МК
(540)

čik komfort

(531) 27.05.01;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 чевли, обувки и влечки

(210) ТМ 2020/550 (220) 26/06/2020
(442) 31/08/2020

(731) **Халк Банка АД Скопје ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, МК**
(540)



(591) сина, портокалова, сива

(531) 26.11.12;26.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]

кл. 16 брошури; билтени; периодични публикации; весници; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци;печати; печати [жигови, отпечатоци]; печати со адреси; плика [канцелариски материјали]; постери;регистар [главни книги]; регистри; списанија; штипки за пари

кл. 35 агенции за рекламирање; ажурирање на рекламниот материјал; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање и одржување информации во регистри; барање спонзорства; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; бизнис пребарување; бизнис проценки; бизниси (услуги за преместување на бизнисите); вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; дистрибуција на примероци; изнајмување билборди [панона за рекламирање]; изнајмување време за рекламирање преку медиумите; изнајмување канцелариски машини и опрема; маркетинг; маркетинг истражување; маркетинг студии; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; објавување рекламни текстови; огласување со плаќање по клик; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производите; раководење со датотеки (компјутеризирано раководење со датотеки); раководење (советодавни услуги за бизнис раководење); ревизија; рекламирање; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); рекламирање преку пошта; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; телевизиско рекламирање; умножување документи; фактурирање

кл. 36 банкарски служби за дебитни картички;анализирање (финансиско анализирање);агенции за кредити;агенции за станови;агенции за недвижности;агенции за наплаќање долгови;банкарски трансакции од дома;банкарство;брокерство;верификација на чекови;гаранции;давање заеми врз основа на хипотеки;депонирање скапоцености;доверителство;заеднички фондови;заеми;известување за цени на хартии од вредност;здравствено осигурување;издавање вредносни купони;издавање кредитни картички;издавање патнички чекови;изнајмување заеднички канцеларии за работење;изнајмување канцеларии [недвижности];изнајмување станови;инвестирање средства;капитални инвестиции;кредити со отплата на

рати;кредитирање со заложно обезбедување;купување на кредит;лизинг на недвижности;лизинг на фарми;наплаќање кирија;нумизматичка проценка;обезбедување финансиски информации преку интернет;организирање на финансирањето за градежни проекти;организирање наплаќање;осигурителни информации;осигурување;осигурување на живот;осигурување од несреќи;осигурување од пожар;позајмување врз основа на залог;поморско осигурување;порамнување, финансиско;посредници за недвижности;посредување за хартии од вредност;посредување при осигурување;пренесување средства (електронско пренесување средства);прибирање добротворни средства;проценка за надоместок на штета [финансиска проценка];проценување антиквитети;проценување накит;проценување недвижен имот;проценување поштенски марки;проценување уметнички дела;разменување пари;служби за кредитни картички;советување во врска со осигурување;советување во врска со финансии;статистички услуги;трговија за акции и обврзници;управување на емисии со јаглерод;управување со недвижни имоти;управување со станбени згради;услуги за берзанско посредување;услуги за ликвидирање претпријатија, финансиски работи;услуги за плаќање пензија;услуги за советување во врска со задолжување;услуги на фондови за помош за позајмување;услуги поврзани со индивидуални сефови во банки;факторинг [администрирање на

побарувачката на една организација со посредство на надворешен орган];финансиски информации;финансиски проценки [осигурување, банкарство, недвижнини];финансиски услуги;финансиско спонзорирање;финансиско управување;финансиско управување со исплатата на надомести за други кл. 38 електронска пошта; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со помош на компјутерски терминали; обезбедување пристап до бази на податоци; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување слики и пораки со помош на компјутери

(210) ТМ 2020/551 (220) 26/06/2020
(442) 31/08/2020

(731) Халк Банка АД Скопје ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, МК (540)



(591) сина, портокалова, сива
(531) 26.11.12;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [АТМ]
кл. 16 брошури; билтени; периодични публикации; весници; печатени материјали; печатени публикации; печатени формулари и обрасци; печати; печати [жигови, отпечатоци]; печати со адреси; плика [канцелариски материјали];

постери; регистар [главни книги]; регистри; списанија; штипки за пари
 кл. 35 агенции за рекламирање; ажурирање на рекламниот материјал; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање и одржување информации во регистри; барање спонзорства; бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; бизнис пребарување; бизнис проценки; бизниси (услуги за преместување на бизнисите); вработување персонал; дизајнирање рекламен материјал; дистрибуција на примероци; изнајмување билборди [панона за рекламирање]; изнајмување време за рекламирање преку медиумите; изнајмување канцелариски машини и опрема; маркетинг; маркетинг истражување; маркетинг студии; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; објавување рекламни текстови; огласување со плаќање по клик; односи со јавноста; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; пишување рекламни текстови; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производителите; раководење со датотеки (компјутеризирано раководење со датотеки); раководење (советодавни услуги за бизнис раководење); ревизија; рекламирање; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); рекламирање преку пошта; собирање информации во компјутерските

бази на податоци; собирање статистички податоци; телевизиско рекламирање; умножување документи; фактурирање
 кл. 36 банкарски служби за дебитни картички; анализирање (финансиско анализирање); агенции за кредити; агенции за станови; агенции за недвижности; агенции за наплаќање долгови; банкарски трансакции од дома; банкарство; брокерство; верификација на чекови; гаранции; давање заеми врз основа на хипотеки; депонирање скапоцености; доверителство; заеднички фондови; заеми; известување за цени на хартии од вредност; здравствено осигурување; издавање вредносни купони; издавање кредитни картички; издавање патнички чекови; изнајмување заеднички канцеларии за работење; изнајмување канцеларии [недвижности]; изнајмување станови; инвестирање средства; капитални инвестиции; кредити со отплата на рати; кредитирање со заложно обезбедување; купување на кредит; лизинг на недвижности; лизинг на фарми; наплаќање кирија; нумизматичка проценка; обезбедување финансиски информации преку интернет; организирање на финансирањето за градежни проекти; организирање наплаќање; осигурителни информации; осигурување; осигурување на живот; осигурување од несреќи; осигурување од пожар; позајмување врз основа на залог; поморско осигурување; порамнување, финансиско; посредници за недвижности; посредување за хартии од вредност; посредување при осигурување; пренесување средства (електронско пренесување средства); прибирање добротворни средства; проценка за надоместок на штета [финансиска проценка]; проценување антиквитети; проценување накит; проценување

недвижен имот; проценување поштенски марки; проценување уметнички дела; разменување пари; служби за кредитни картички; советување во врска со осигурување; советување во врска со финансии; статистички услуги; трговија за акции и обврзници; управување на емисии со јаглерод; управување со недвижни имоти; управување со станбени згради; услуги за берзанско посредување; услуги за ликвидирање претпријатија, финансиски работи; услуги за плаќање пензија; услуги за советување во врска со задолжување; услуги на фондови за помош за позајмување; услуги поврзани со индивидуални сефови во банки; факторинг [администрирање на побарувачката на една организација со посредство на надворешен орган]; финансиски информации; финансиски проценки [осигурување, банкарство, недвижности]; финансиски услуги; финансиско спонзорирање; финансиско управување; финансиско управување со исплатата на надомести за други

кл. 38 електронска пошта; комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со помош на компјутерски терминали; обезбедување пристап до бази на податоци; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]; пренесување по факс; пренесување слики и пораки со помош на компјутери

(210) **TM 2020/552** (220) 29/06/2020
(442) 31/08/2020

(731) **ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та**
Партиска Конференција 66, 2000, Штип,
МК
(540)

МЕДИА ФАН КЛУБ
КАНАЛ 77

(591) црна, црвена
(531) 27.05.01;27.07.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2020/559** (220) 30/06/2020
(442) 31/08/2020

(731) **Салтирова Мимоза ул. Крсто**
Раковски бр. 18, Скопје, МК
(540)



(531) 24.09.07;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети; покривки за маси
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 40 обработка на материјали

(210) **TM 2020/561** (220) 30/06/2020
(442) 31/08/2020

(731) **Beam Suntory UK Limited 2**
Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge,
Middlesex England UB11 1BA, GB
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр.



14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура,
1000, Скопје
(540)

BOWMORE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци, освен пиво;
ВИСКИ

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(510)	(210)
1	МК/Т/2020/0434
1	МК/Т/2020/0520
1	МК/Т/2020/0521
1	МК/Т/2020/0522
1	МК/Т/2020/0523
3	МК/Т/2020/0434
3	МК/Т/2020/0443
3	МК/Т/2020/0444
3	МК/Т/2020/0463
3	МК/Т/2020/0524
4	МК/Т/2020/0481
4	МК/Т/2020/0491
5	МК/Т/2020/0372
5	МК/Т/2020/0399
5	МК/Т/2020/0443
5	МК/Т/2020/0444
5	МК/Т/2020/0462
5	МК/Т/2020/0463
5	МК/Т/2020/0468
5	МК/Т/2020/0479
5	МК/Т/2020/0493
5	МК/Т/2020/0517
5	МК/Т/2020/0518
5	МК/Т/2020/0524
5	МК/Т/2020/0537
5	МК/Т/2020/0542
5	МК/Т/2020/0544

6	МК/Т/2020/0490
7	МК/Т/2020/0481
8	МК/Т/2020/0463
8	МК/Т/2020/0481
8	МК/Т/2020/0489
9	МК/Т/2020/0323
9	МК/Т/2020/0324
9	МК/Т/2020/0325
9	МК/Т/2020/0464
9	МК/Т/2020/0474
9	МК/Т/2020/0476
9	МК/Т/2020/0480
9	МК/Т/2020/0494
9	МК/Т/2020/0497
9	МК/Т/2020/0503
9	МК/Т/2020/0506
9	МК/Т/2020/0524
9	МК/Т/2020/0547
9	МК/Т/2020/0550
9	МК/Т/2020/0551
10	МК/Т/2020/0524
12	МК/Т/2020/0324
12	МК/Т/2020/0398
12	МК/Т/2020/0466
12	МК/Т/2020/0467
12	МК/Т/2020/0492
12	МК/Т/2020/0505

14	МК/Т/2020/0510
16	МК/Т/2020/0323
16	МК/Т/2020/0372
16	МК/Т/2020/0463
16	МК/Т/2020/0480
16	МК/Т/2020/0508
16	МК/Т/2020/0539
16	МК/Т/2020/0550
16	МК/Т/2020/0551
17	МК/Т/2020/0511
17	МК/Т/2020/0520
17	МК/Т/2020/0521
17	МК/Т/2020/0522
17	МК/Т/2020/0523
18	МК/Т/2020/0498
18	МК/Т/2020/0529
18	МК/Т/2020/0547
19	МК/Т/2020/0520
19	МК/Т/2020/0521
19	МК/Т/2020/0522
19	МК/Т/2020/0523
20	МК/Т/2020/0449
20	МК/Т/2020/0509
21	МК/Т/2020/0372
21	МК/Т/2020/0496
21	МК/Т/2020/0499
21	МК/Т/2020/0524



22	MK/T/2020/0539
24	MK/T/2020/0488
24	MK/T/2020/0543
24	MK/T/2020/0559
25	MK/T/2020/0324
25	MK/T/2020/0463
25	MK/T/2020/0512
25	MK/T/2020/0529
25	MK/T/2020/0543
25	MK/T/2020/0547
25	MK/T/2020/0549
25	MK/T/2020/0559
28	MK/T/2019/1052
28	MK/T/2019/1053
28	MK/T/2019/1054
29	MK/T/2019/1290
29	MK/T/2019/1359
29	MK/T/2019/1434
29	MK/T/2020/0317
29	MK/T/2020/0530
29	MK/T/2020/0531
29	MK/T/2020/0540
29	MK/T/2020/0541
30	MK/T/2019/1290
30	MK/T/2019/1434
30	MK/T/2020/0005
30	MK/T/2020/0006
30	MK/T/2020/0093
30	MK/T/2020/0317
30	MK/T/2020/0479
30	MK/T/2020/0482
30	MK/T/2020/0538
31	MK/T/2019/1359
31	MK/T/2020/0404
31	MK/T/2020/0487
31	MK/T/2020/0540
31	MK/T/2020/0541
32	MK/T/2019/1434
32	MK/T/2020/0093
32	MK/T/2020/0403
32	MK/T/2020/0404

32	MK/T/2020/0527
32	MK/T/2020/0536
33	MK/T/2020/0436
33	MK/T/2020/0437
33	MK/T/2020/0561
34	MK/T/2020/0503
34	MK/T/2020/0504
34	MK/T/2020/0526
35	MK/T/2019/0298
35	MK/T/2019/1052
35	MK/T/2019/1053
35	MK/T/2019/1054
35	MK/T/2019/1290
35	MK/T/2019/1359
35	MK/T/2019/1434
35	MK/T/2020/0005
35	MK/T/2020/0006
35	MK/T/2020/0317
35	MK/T/2020/0429
35	MK/T/2020/0445
35	MK/T/2020/0446
35	MK/T/2020/0447
35	MK/T/2020/0464
35	MK/T/2020/0476
35	MK/T/2020/0525
35	MK/T/2020/0529
35	MK/T/2020/0539
35	MK/T/2020/0540
35	MK/T/2020/0541
35	MK/T/2020/0543
35	MK/T/2020/0550
35	MK/T/2020/0551
35	MK/T/2020/0552
35	MK/T/2020/0559
36	MK/T/2020/0494
36	MK/T/2020/0506
36	MK/T/2020/0550
36	MK/T/2020/0551
38	MK/T/2020/0429
38	MK/T/2020/0476
38	MK/T/2020/0497

38	MK/T/2020/0547
38	MK/T/2020/0550
38	MK/T/2020/0551
38	MK/T/2020/0552
39	MK/T/2020/0317
39	MK/T/2020/0378
39	MK/T/2020/0449
39	MK/T/2020/0500
39	MK/T/2020/0525
39	MK/T/2020/0538
39	MK/T/2020/0540
39	MK/T/2020/0541
40	MK/T/2019/1359
40	MK/T/2020/0449
40	MK/T/2020/0559
41	MK/T/2019/1052
41	MK/T/2019/1053
41	MK/T/2019/1054
41	MK/T/2019/1359
41	MK/T/2020/0082
41	MK/T/2020/0464
41	MK/T/2020/0497
41	MK/T/2020/0525
41	MK/T/2020/0547
41	MK/T/2020/0552
42	MK/T/2020/0429
42	MK/T/2020/0445
42	MK/T/2020/0446
42	MK/T/2020/0447
42	MK/T/2020/0449
42	MK/T/2020/0476
42	MK/T/2020/0480
42	MK/T/2020/0494
42	MK/T/2020/0506
42	MK/T/2020/0529
43	MK/T/2019/1359
43	MK/T/2019/1434
43	MK/T/2020/0093
43	MK/T/2020/0546
44	MK/T/2019/1359



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare

(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare

(731)	(210)
Ty Inc.	МК/Т/2019/0298
Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ ДООЕЛ Струмица	МК/Т/2019/1052
Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ ДООЕЛ Струмица	МК/Т/2019/1053
Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ ДООЕЛ Струмица	МК/Т/2019/1054
Павлеска Бети	МК/Т/2019/1290
Друштво за производство, трговија и услуги АКВАПОНИКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/1359
ФИСНИК САДИКИ И КАСАМ КАСАМИ	МК/Т/2019/1434
Фазлији Бујамин	МК/Т/2020/0005
Фазлији Бујамин	МК/Т/2020/0006
Зоја Самандова Петрушева	МК/Т/2020/0082
Mehmet Eyyüp AMAN	МК/Т/2020/0093
ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ	МК/Т/2020/0317
Xiaomi Inc.	МК/Т/2020/0323
Xiaomi Inc.	МК/Т/2020/0324
Xiaomi Inc.	МК/Т/2020/0325
ALBI COMMERCE sh.p.k.	МК/Т/2020/0372
Cammeo fransiza d.o.o. za usluge	МК/Т/2020/0378
Kia Motors Corporation	МК/Т/2020/0398
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	МК/Т/2020/0399
ISMAIL ISMAIL	МК/Т/2020/0403
Фисник Шерифи	МК/Т/2020/0404
Друштво за услуги, трговија и организирање на културни и уметнички настани КАРА5 ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2020/0429
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2020/0434
SIAC PTE LTD	МК/Т/2020/0436
SIAC PTE LTD	МК/Т/2020/0437
The Procter & Gamble Company	МК/Т/2020/0443
The Procter & Gamble Company	МК/Т/2020/0444
Друштво за трговија и услуги ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ	МК/Т/2020/0445
Друштво за трговија и услуги ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ	МК/Т/2020/0446
Друштво за трговија и услуги ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ	МК/Т/2020/0447
Videnov Grup EOOD	МК/Т/2020/0449
PLIVA Hrvatska d.o.o.	МК/Т/2020/0462
Lidl Stiftung & Co. KG	МК/Т/2020/0463



Друштво за продукција, промоција и посредување 4 МЈУЗИК ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0464
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	МК/Т/2020/0466
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	МК/Т/2020/0467
Embria Health Sciences, L.L.C.	МК/Т/2020/0468
Друштво за производство, трговија и услуги ХАС ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/2020/0474
Друштво за современи технологии СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0476
Intercontinental Great Brands LLC	МК/Т/2020/0479
Друштво за филмска продукција и услуги Вертиго Вису ал доо Скопје	МК/Т/2020/0480
ТД СИНПЕКС ДОО Битола	МК/Т/2020/0481
МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0482
ДООЕЛ ПРИЈАТЕЛИ-МИЛЕНИЦИ БИТОЛА	МК/Т/2020/0487
HYUNDAI MOTOR COMPANY	МК/Т/2020/0488
HYUNDAI MOTOR COMPANY	МК/Т/2020/0489
HYUNDAI MOTOR COMPANY	МК/Т/2020/0490
HYUNDAI MOTOR COMPANY	МК/Т/2020/0491
Kia Motors Corporation	МК/Т/2020/0492
CBH доо	МК/Т/2020/0493
Advanced New Technologies Co., Ltd	МК/Т/2020/0494
Colgate - Palmolive Company	МК/Т/2020/0496
Netflix, Inc.	МК/Т/2020/0497
HYUNDAI MOTOR COMPANY	МК/Т/2020/0498
HYUNDAI MOTOR COMPANY	МК/Т/2020/0499
HYUNDAI MOTOR COMPANY	МК/Т/2020/0500
МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Битола	МК/Т/2020/0503
China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltd	МК/Т/2020/0504
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation)	МК/Т/2020/0505
Advanced New Technologies Co., Ltd	МК/Т/2020/0506
HYUNDAI MOTOR COMPANY	МК/Т/2020/0508
HYUNDAI MOTOR COMPANY	МК/Т/2020/0509
HYUNDAI MOTOR COMPANY	МК/Т/2020/0510
HYUNDAI MOTOR COMPANY	МК/Т/2020/0511
HYUNDAI MOTOR COMPANY	МК/Т/2020/0512
Amgen, Inc.	МК/Т/2020/0517
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0518
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2020/0520
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2020/0521
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2020/0522
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2020/0523
Sweetyet Development Limited	МК/Т/2020/0524



ДООЕЛ БИСЕР ИМПОРТ ОХРИД	МК/Т/2020/0525
AP-TOBACCO Ltd.	МК/Т/2020/0526
Златевски Небојша	МК/Т/2020/0527
Трговско друштво за производство, промет и услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2020/0529
Друштво за трговија и услуги ЏЕНЕРАЛ ГУДС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Илинден	МК/Т/2020/0530
Друштво за трговија и услуги ЏЕНЕРАЛ ГУДС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Илинден	МК/Т/2020/0531
Златевски Љубиша	МК/Т/2020/0536
INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory	МК/Т/2020/0537
Друштво за туризам, земјоделци и пчеларство ХАНИЛЕНД АДВЕНЧРС ДООЕЛ с.Коселари Лозово	МК/Т/2020/0538
Настевски Христијан (ПАЈАК)	МК/Т/2020/0539
Друштво за производство, преработка, трговија и услуги ЕКОСТО увоз-извоз ДОО с. Стојаково-Богданци	МК/Т/2020/0540
Друштво за производство, преработка, трговија и услуги ЕКОСТО увоз-извоз ДОО с. Стојаково-Богданци	МК/Т/2020/0541
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	МК/Т/2020/0542
Ризах Асани	МК/Т/2020/0543
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2020/0544
TM LIMITED S.A.R.L	МК/Т/2020/0546
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	МК/Т/2020/0547
ДПТУ ФАДИ и МАТ ДОО експорт-импорт Скопје	МК/Т/2020/0549
Халк Банка АД Скопје	МК/Т/2020/0550
Халк Банка АД Скопје	МК/Т/2020/0551
ТРД РАДИО КАНАЛ 77	МК/Т/2020/0552
Салтирова Мимоза	МК/Т/2020/0559
Beam Suntory UK Limited	МК/Т/2020/0561



РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / VENDIMET PËR MARKAT TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60):

- (111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit
- (181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur)
- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e prioritetit: Data, shteti, numri
- (450) Дата на објавување / Data e publikimit
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimensionale
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësues juridik
- (770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **28783** (151) 14/08/2020
 (210) ТМ 2018/284 (220) 30/03/2018
 (181) 30/03/2028
 (450) 31/08/2020

(732) **Друштво за трговија и услуги
 КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт
 Скопје бул. Јане Сандански бр. 71А/ТЦ-
 КАП-лок Т, кат3, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Ружојчик Скопје
 Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 производите од тесто
 кл. 43 услуги за подготвување храна и
 пијалоци

(111) **28771** (151) 12/08/2020
 (210) ТМ 2018/578 (220) 19/06/2018
 (181) 19/06/2028
 (450) 31/08/2020

(732) **Naps Holdings (Luxembourg) S.a.r.l.**
5, Rue Guillaume Kroll, L-1882,
Luxembourg, LU

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

K-Roc

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 6 материјали што задржуваат топлина
 и изолациски градежни материјали за
 покриви, сидови и тавани и направени
 главно од обичен метал; делови и опрема
 за горенаведеното
 кл. 17 изолациски материјали; изолирани
 и изолациони градежни панели [што не се
 од метал]; изолирани панели од
 минерални влакна; делови и опрема за

горенаведеното
 кл. 19 неметални градежни материјали;
 градежни панели од минерални влакна;
 делови и опрема за горенаведеното

(111) **28795** (151) 25/08/2020
 (210) ТМ 2018/596 (220) 21/06/2018
 (181) 21/06/2028
 (450) 31/08/2020

(732) **Друштво за производство на
 мелнички, пекарски и слаткарски
 производи, промет на големо и мало и
 увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
 бул.,Македонско-косовска бригада“ бр.
 44, Скопје, МК**

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.
 Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
 (540)

МИРИС И ВКУС НА СЕЛСКА ФУРНА

(591) црвена и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 тестенини за исхрана; леб без
 квасец; двопек; бисквити; колачиња од
 слад; вафли; земички; колач; подготовки
 од жита; слаткарски производи; палачинки;
 леб со ѓумбир; брашно за исхрана; брашно
 од грав; пченкарно брашно; брашно од
 синап; брашно од јачмен; брашно од соја;
 пченично брашно; квасец за тесто; чајни
 колачиња; тесто за колач; бадемови
 слатки [тестенини]; макарони; леб; резанки
 од тесто; пити; сендвичи; пастили
 [слаткарски производи]; слатки; бисквити
 петит-бер; мали кифли [печива]; гшци;
 брашно од компири за исхрана; пралини;
 равиоли; шпагети; брашно од тапиока за
 исхрана; торти; вермичели [вид тенки,
 долги тестенини]; пити со месо; панцероти;
 слатки од бадем; слаткарски производи од
 кикиритки; стапчиња од ликорис
 [слаткарски производи]; крекери; мусли;

колач од ориз; пролетни ролати; тортиљи;
пити со јајца, сирење и сланина; сендвичи
со кашкавал; тесто; тесто за слатки
печива; кнедли на база на брашно
кл. 35 малопродажба и големопродажба
на леб, брашно, мелнички, пекарски и
слаткарски производи

(111) **28768** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2018/768 (220) 31/07/2018
(181) 31/07/2028
(450) 31/08/2020
(732) **Славко Георгиев ул. Димо Хаџи
Димов 66, МК**
(540)



(591) портокалова и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 производство на туни, риби и
конзервирани риби
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на туни, риби, конзервирани риби

(111) **28781** (151) 14/08/2020
(210) ТМ 2018/948 (220) 03/10/2018
(181) 03/10/2028
(450) 31/08/2020
(732) **ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје**
Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, МК
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

MONACO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук; желеа,
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни
производи; масла и масти за јадење (со
потекло од Монако)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии, мраз (со потекло од
Монако)

(111) **28782** (151) 14/08/2020
(210) ТМ 2018/1241 (220) 07/12/2018
(181) 07/12/2028
(450) 31/08/2020

(732) **Јанева Невена бул. Јане
Сандански бр. 106/27, Скопје, МК**
(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје
(540)

Be Healthy

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски
работи

(111) **28794** (151) 25/08/2020
(210) ТМ 2018/1317 (220) 27/12/2018
(181) 27/12/2028
(450) 31/08/2020

(732) **Атанасов Миле ул. Солидарност
бр. 32, 2000, Штип, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје
(540)



Bio Life Yogurt

(591) бела, зелена, жолта, сина
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 јогурт

(111) **28792** (151) 25/08/2020
(210) ТМ 2019/174 (220) 07/02/2019
(181) 07/02/2029
(450) 31/08/2020

**(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105
Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG**

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје
(540)

CAUSALCAPITAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и
истражувачјси услуги, изработка и развој
на комјутерски хардвер и софтвер

(111) **28793** (151) 25/08/2020
(210) ТМ 2019/175 (220) 07/02/2019
(181) 07/02/2029
(450) 31/08/2020

**(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105
Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG**

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и
истражувачјси услуги, изработка и развој
на комјутерски хардвер и софтвер

(111) **28784** (151) 14/08/2020
(210) ТМ 2019/288 (220) 06/03/2019
(181) 06/03/2029
(450) 31/08/2020

**(732) Друштво за трговија и услуги
КОРЕА АУТО - ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје ул.
Скупи бр. 37, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црна, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, рекламирање, организирање изложби за комерцијални или рекламни цели, маркетинг, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи, прибирање добротворни средства

кл. 41 организирање изложби за културни или образовни цели, организирање натпревари (образование или забава)

(111) **28764** (151) 12/08/2020

(210) ТМ 2019/723 (220) 28/05/2019

(181) 28/05/2029

(450) 31/08/2020

(732) **ПхармаС Лекови дооел Скопје**
Бул. 8-ми Септември бр. 2/2 локал 13
кат 4, 1000, Скопје, МК

(740) Весна Јаковска Бул. 8-ми Септември
бр. 2/2 локал 13 кат 4, 1000, Скопје
(540)

Alaphion

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за употреба во медицина; диетални состојки за медицински потреби, додатоци во исхраната;
диететски додатоци, прехранбени додатоци за примена во медицината; фластири, материјали за преврска;

материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди
кл. 35 услуги при промет на големо и мало: фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за употреба во медицина; диетални состојки за медицински потреби, додатоци во исхраната; диететски додатоци, прехранбени додатоци за примена во медицината; фластири, материјали за преврска; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **28785**

(151) 12/08/2020

(210) ТМ 2019/870

(220) 12/07/2019

(181) 12/07/2029

(450) 31/08/2020

(732) **ЛИОН ДОО ул. "Ленинова" бр. 1,**
2200, Св. Николе, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

LEONA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци
кл. 35 рекламирање, водење на

работење; управување со работата, групирање во корист на други, овозможувајќи потрошувачите соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки; услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со: кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз; пиво, минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **28786** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2019/904 (220) 29/07/2019
(181) 29/07/2029
(450) 31/08/2020

(732) **Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО**
експорт-импорт Скопје ул. Камник бб,
МК
(540)



(591) сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за

јадење
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво), вино
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при увоз-извоз и трговија на големо и мало со: ладен чај, минерална и сода-вода, безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, пиво, месо, роба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз, алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **28806** (151) 25/08/2020
(210) ТМ 2019/970 (220) 19/08/2019
(181) 19/08/2029
(450) 31/08/2020
(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни**

**пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808
бр. 12, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, кафена, жолта, црвена,
бела, златна, сива, темно зелена, розева
(551) колективна
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(111) **28798** (151) 25/08/2020
(210) ТМ 2019/971 (220) 19/08/2019
(181) 19/08/2029
(450) 31/08/2020

**(732) Great Wall Motor Company Limited
2266 Chaoyang South Street, Baoding,
Hebei 071000, CN**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) сива, црна, бела
(551) колективна

(510, 511)

кл. 12

автобуси;автомобили;трајлери;електрични
возила;комбиња (возила);коли;возила за
движење по копно, воздух, вода или шини;
приколки за кампување; каросерии за
возила; шасии за возила

(111) **28756** (151) 10/08/2020
(210) ТМ 2019/1021 (220) 12/09/2019
(181) 12/09/2029
(450) 31/08/2020

**(732) Адвокатско друштво ПОПОВСКИ
И ПАРТНЕРИ ул. Никола Вапцаров бр. 2-
4, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) златна, црна, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги

(111) **28757** (151) 10/08/2020
(210) ТМ 2019/1022 (220) 12/09/2019
(181) 12/09/2029
(450) 31/08/2020

**(732) Адвокатско друштво ПОПОВСКИ
И ПАРТНЕРИ ул. Никола Вапцаров бр. 2-
4, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) златна, црна, црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 правни услуги

(111) **28758** (151) 10/08/2020

(210) ТМ 2019/1023 (220) 12/09/2019

(181) 12/09/2029

(450) 31/08/2020

(732) **Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И ПАРТНЕРИ ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) златна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија и картон; печатени работи

кл. 35 водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовани услуги; обука; забава;

спортски и културни активности,

објавување книги; објавување текстови, со

исклучок на рекламни текстови; он-лајн

објавување електронски книги и списанија;

организирање и водење работилници;

организирање и водење семинари;

пишување текстови што не се рекламни

текстови; преведување

кл. 45 правни услуги; авторски права

(менаџмент со авторски права); агенции за

консултирање за интелектуална

сопственост; издавање лиценци за

интелектуална сопственост; регистрација

на домени; правни услуги во врска со

преговори за договори за други; правно

истражување; услуги за изработка на

правни документи; услуги за мирно

решавање спорови; услуги при водење

судски процеси; обезбедување на

информации од областа на правото;

прегледување на стандарди и практики за

усогласеност со закони и прописи

(111) **28797** (151) 25/08/2020

(210) ТМ 2019/1074 (220) 26/09/2019

(181) 26/09/2029

(450) 31/08/2020

(732) **Фирдус Хајредин Јан Хус 19, 1000, Скопје, МК**

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје,

1000, Скопје

(540)

МАРГЕР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување на

наставата, забава, спортски и културни

активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и

пијалоци; привремено сместување

кл. 45 лични и општествени услуги што ги

даваат трети лица за задоволување на

потребите на поединците; безбедносни

услуги за заштита на имот и лица

(111) **28796**

(151) 25/08/2020

(210) ТМ 2019/1075 (220) 26/09/2019

(181) 26/09/2029

(450) 31/08/2020

(732) Фирдус Хајредин Јан Хус 19, 1000, Скопје, МК(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)

MARGER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни
активностикл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместувањекл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците; безбедносни
услуги за заштита на имот и лица-----
(111) **28810** (151) 24/08/2020

(210) ТМ 2019/1076 (220) 26/09/2019

(181) 26/09/2029

(450) 31/08/2020

(300) 33939 02/04/2019 AD

**(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВОСрбо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)**TERRA**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за
пушење; тутун, сиров или
преработен; производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари;
тутун во прав; замени за тутун (кои не се
користат во медицински цели); артикли за
пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и
туби, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари и пепелници,
лулиња, џебни машинки за мотање на
цигари, запалки; кибрити; стапчиња од
тутун, производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори од течен
никотин за електронски
цигари; електронски уреди за
пушење; електронски цигари; електронски
цигари како замена за традиционални
цигари; електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за пушачи
за електронски цигари; делови и опрема за
горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари-----
(111) **28804** (151) 25/08/2020

(210) ТМ 2019/1080 (220) 27/09/2019

(181) 27/09/2029

(450) 31/08/2020

**(732) ВИЗБА ВАЛАНДОВО ул. Никола
Карев бр.6, Валандово, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, црна, бела, светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци, ракија
кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, трговски дејности, услуги на трговија на големо и мало и увоз-извоз со алкохолни пијалоци, ракија

(111) **28759** (151) 10/08/2020
(210) ТМ 2019/1111 (220) 09/10/2019
(181) 09/10/2029
(450) 31/08/2020

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕСТИЛЕРИЈА
АНТИКА ДООЕЛ Скопје ул. Црнице бр.
20, Општина Кисела Вода, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



АНТИКА

(591) жолта, кафена, бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 алкохолни пијалоци, производство на вино и алкохолни пијалоци и сите други производи добиени од вино и алкохол освен пиво

кл. 35 промет со вино на големо и мало, алкохолни пијалоци

(111) **28760** (151) 10/08/2020
(210) ТМ 2019/1112 (220) 09/10/2019
(181) 09/10/2029
(450) 31/08/2020

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕСТИЛЕРИЈА
АНТИКА ДООЕЛ Скопје ул. Црнице бр.
20, Општина Кисела Вода, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



АНТИКА MASTIKA

(591) светло и темно зелена, сива, бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 алкохолни пијалоци
кл. 35 промет на големо и мало со алкохолни пијалоци

(111) **28808** (151) 21/08/2020
(210) ТМ 2019/1113 (220) 10/10/2019
(181) 10/10/2029
(450) 31/08/2020

(732) **Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 606007, US**

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ ул."8-ма Ударна бригада" 43/3
1000 Скопје
(540)



(591) црвена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 превземачки мобилни апликации за
играње игри на компјутери, таблети и
мобилни уреди
кл. 28 играчки
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци

(111) **28761** (151) 10/08/2020
(210) ТМ 2019/1133 (220) 14/10/2019
(181) 14/10/2029
(450) 31/08/2020

(732) **Hodja Cena Kjendresa (Hoxha Cena Qëndresa) ul. Tale Hristov 3-24, 1000, Skopje, MK**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз; тапиока и саго; брашно и производи
од жита; леб; производи од тесто и слатки;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31 сирови и необработени
земјоделски, градинарски и шумски
производи; живи животни; свежо овошје и
зеленчук, свежи билки; природни
растенија и цвеќиња; храна и напитоци за
животни; пивски слад; сирови и
необработени зрна и семиња; луковици;
садници и семе за садење
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(111) **28805** (151) 25/08/2020
(210) ТМ 2019/1164 (220) 21/10/2019
(181) 21/10/2029
(450) 31/08/2020

(732) **Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DUPATIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28814** (151) 24/08/2020
(210) ТМ 2019/1167 (220) 15/10/2019
(181) 15/10/2029
(450) 31/08/2020

(732) **Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 12333 West Olympic Blvd. Los Angeles, CA 90064, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

LEAGUE OF LEGENDS: WILD RIFT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер за видео игри кој може да се преземе; снимен софтвер за видео игри
 кл. 25 бандана марами; ремени (облека); капи за бејзбол; волнени капи; чизми; капути; костими за игри со улоги; фустани; обувки; ракавици; костими за Ноќ на вештерките; покривала за глава; дуксери со качулка (облека); јакни (облека); удобна облека за носење по дома; панталони; пуловери; облека за дожд; сандали; марами, шалови; кошули; чевли; шорцеви; здолништа; облека за спиење; чорапи; долни делови на тренерки; џемпери; горни делови на тренерки; облека за капење; маици; хулахопки; горни делови (облека); тренерки
 кл. 41 обезбедување на онлајн видео игри; обезбедување на онлајн информации во врска со видео игри

(111) **28799** (151) 25/08/2020

(210) ТМ 2019/1170 (220) 22/10/2019

(181) 22/10/2029

(450) 31/08/2020

(732) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey, 07936, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, сите нијанси на сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни производи, особено млечни десерти и ладни десерти, вклучувајќи мусеви, кремове и производи од јогурт
 кл. 30 сладоледи, замрзнати слаткарски производи; десерти, ладни десерти; миксови за печење; препарати направени од житарки, житарици за појадок

(111) **28809** (151) 21/08/2020

(210) ТМ 2019/1241 (220) 08/11/2019

(181) 08/11/2029

(450) 31/08/2020

(732) **ИНФОРМ ДОО ул. Орце Николов**
190/3/6, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати за мерење тежина, мерење сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и

компјутери, апарати за гаснење пожар;
уреди за мониторинг на квалитет на
воздух, сензори за одредување квалитет
на воздух, преносни уреди за инспекциски
увид

кл. 11 апарати и машини за прочистување
на воздухот, филтри за воздух
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се
однесуваат на истите; услуги за собирање
податоци за квалитетот на воздухот

(111) **28811** (151) 24/08/2020
(210) ТМ 2019/1328 (220) 03/12/2019
(181) 03/12/2029
(450) 31/08/2020

(732) **Друштво за трговија,
производство и услуги БИЗБИ
СОЛУШНС дооел увоз-извоз
Кавадарци, „Булевар Македонија“ 6А,
Кавадарци, МК**

(740) Ѓорѓи Рафајловски ул. „Браќа
Миладинови“ бр. 406/6, Тетово
(540)



(591) црна, бела, портокалова, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 советување за бизнис работење и
организација; маркетинг; промовирање на
продажбата за трети лица

(111) **28787** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2019/1329 (220) 02/12/2019
(181) 02/12/2029
(450) 31/08/2020

(732) **УНИ-РОЈАЛ КОМПАНИ ДООЕЛ
Александар Македонски 428, 7500,
Прилеп, МК**
(540)

GUMCO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобилски гуми, бандажи за
тркала на возила, бандажи на велосипеди,
велосипедски гуми, вентили за гуми за
возила, внатрешни гуми за велосипеди,
внатрешни гуми за пневматски гуми,
воздушни балони, возила (амортизери за
возила), амортизери за автомобили,
амортизациони пружини за возила,
бришачи за автомобилски стакла, гуми за
возила, гуртни за возила, заштитни
навлаки за резервни тркалата, краевни на
оските за автомобили, лепливи гумени
парчиња за поправка на внатрешни гуми,
менувачи за копнени возила, механизми за
регулација на вртежите кај копнени
возила, механизми за намалување на
брзината за копнени возила, надворешни
гуми за пневматски гуми, направи против
лизгање, за гуми на возила, носачи за скии
на автомобили, обвивки за волани на
возила,
облоги за гуртни на возила, опрема за
поправка на внатрешни гуми, пенести
влошки за гуми,
плочки за атомобилски сопирачки,
пневматски гуми, пневматски гуми
(помошни средства за возила), подвозја за
возила, предни бришачи на возила,
преносни синџири за копнени возила
сигнализација за правец на возилата,
синџири за автомобили, синџири за
велосипеди, синџири против лизгање,
сопирачки дискови за возила, сопирачки за
велосипеди, сопирачки за возила,
сопирачки сегменти за возила,
суспендирачки амортизери за возила,
тркала за велосипеди, тубелес гуми за
велосипеди, шапки за вулканизирани гуми,
шарки за возила,
шилци за тркала, шофершајбни, штитници

за сонце за автомобили
 кл. 16 билтени, бележници или блокчиња,
 брошури, весници, гравирани уметнички
 предмети,
 графички репродукции, графички слики и
 модели, графички цртежи, држачи за
 моливи,
 држачи за пенкала, држачи за пенкала и
 моливи, држачи за печати, држачи за
 страници,
 држачи за фотографии, држачи за хартија,
 етикети за картички во картотека,
 знаменца од хартија, знамиња од хартија,
 календари, инструменти за пишување
 канцелариски прибор, освен мебел,
 канцелариски материјали, инструменти за
 цртање, картон, карти, каси за писма,
 каталози, класери [канцелариски
 материјали], кеси од хартија или пластика
 за ѓубре,
 кеси [плика, торбички] од хартија или
 пластика, за пакување, кеси (конусоидни
 хартиени кеси), книги, коритца за
 сортирање и броење пари, корици
 [канцелариски материјали],
 кутии за пенкала, кутии за печати, кутии од
 картон за шапки, кутии од хартија или
 картон,
 кутии со бои [училишен прибор], ленти од
 хартија, летоци, листови од вискоза за
 амбалажа,
 листови од преработена целулоза за
 амбалажа, листови хартија [канцелариски
 материјали],
 мастила, мастилни перничиња за печати,
 моливи, моливи од шкрилци, моливи од
 јаглен,
 нотеси [бележници], огласни карти
 [канцелариски материјали], паковки
 (пластични паковки) за завиткување или
 пакување, памфлети, папки за хартија,
 папки [канцелариски материјали], папки со
 листови што се вадат, пенкала

[канцелариски прибор], периодични
 публикации, перничиња за печати, печати,
 печати [жигови отпечатоци], плакати од
 хартија или картон, плика [канцелариски
 материјали], постери, поштенски жигови,
 правоаголни линијари за цртање,
 проспекти, регистар [главни книги],
 регистри, разгледници, слики,
 списанија, транспаренти од хартија,
 фотографии, хартија, хартија за
 пишување, честитки
 кл. 25 влечки за капење, влечки,
 водоотпорна облека, горна облека
 [наметки], готова облека [конфекциска
 облека], дресови [облека], елеци,
 џемпери, качкети, костуми, кошули,
 кратки чорапи, маици со кратки ракави,
 облека, облека за велосипедисти, облека
 за гимнастика, облека за мотористи,
 облека за на плажа, облека од имитација
 на кожа,
 облека од хартија, обувки, обувки за на
 плажа, обувки за фудбал, обувки за
 гимнастика,
 палта, округли капи, панталони,
 работнички комбинезони, поизводи што
 се носат на глава [капи, шапки, украси за
 коса], ракавици [облека], ракавици без
 прсти, ракавици за скијање,
 спортски дресови, спортски обувки,
 спортски трегер-маици, спортски чевли,
 униформи,
 униформи за карате, униформи за џудо,
 чевли, чизми, чорапи, шалови, јакни
 [облека],
 џебни шамичиња
 кл. 35 административна обработка на
 нарачките за купување, ажурирање и
 одржување информации во регистри,
 ажурирање и одржување податоци во
 компјутерски бази на податоци,
 ажурирање на рекламниот материјал,
 анализа на цените, вработување



персонал, дизајнирање рекламен материјал, директно рекламирање преку пошта, дистрибуција на примероци, изнајмување билборди [паноа за рекламирање], изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен материјал, изнајмување рекламен простор, изнајмување штандови за продажба, маркетинг, маркетинг истражување, маркетинг студии, обезбедување деловни информации преку веб-страница, обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги, односи со јавноста, оптимизација на сообраќајот на интернет-страница, организирање изложби за комерцијални или рекламни цели, пишување рекламни текстови, подготвување платни списоци, подготвување даночни уплати, рекламирање, рекламирање преку пошта, рекламирање преку радио, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), собирање на статистички податоци, собирање информации во компјутерските бази на податоци, телевизиско рекламирање, уредување излози, фактурирање

кл. 37 балансирање гуми, вулканизирање гуми [поправање], менување гуми, одржување возила, одржување и поправка на моторни возила, подмачкување возила, полнење акумулатори за возила, поправање возила

(111) **28812** (151) 24/08/2020
(210) ТМ 2019/1336 (220) 04/12/2019
(181) 04/12/2029
(450) 31/08/2020

(732) **Петровски Благој ул. Елисе Поповски - Марко бр. 4/1-3, Скопје, МК**
(540)

PRO ZDENKA KABLI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 жици и кабли од обичен метал, кабли (метални неелектрични кабли) /јажиња/, кабли (метални неелектрични приклучоци за кабли)

кл. 9 кабли, кабли (стегачи за електрични кабли), канали за електрични кабли, електрични кабли, електрични кабли (кабелски спојки), електрични кабли (носачи на електрични калемии), електрични кабли (обвивки за електрични кабли), електрични приклучоци, електрични утикачи, електрични проводници

кл. 35 услуги при продажба на големо и мапо (електрични кабли)

(111) **28788** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2019/1346 (220) 05/12/2019
(181) 05/12/2029
(450) 31/08/2020

(732) **Ибрахим Илази ул. 105 бр. 22, Тетово, МК**

(540)

ЖФК ШКЕНДИЈА Тетово

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт

кл. 41 образовни услуги; забава, спортски и културни активности

(111) **28789** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2019/1347 (220) 05/12/2019
(181) 05/12/2029
(450) 31/08/2020

(732) **Ибрахим Илази ул. 105 бр. 22, Тетово, МК**

(540)

KFF SHKENDIJA Tetovë

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 28 игри и играчки, производи за
гимнастика и спорт
кл. 41 образовни услуги; забава, спортски
и културни активности

(111) **28790** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2019/1348 (220) 06/12/2019
(181) 06/12/2029
(450) 31/08/2020

(732) **Друштво за компјутерско
програмирање и консултантски услуги
ИТГМА ДОО Скопје ул. Анкарска бр.
29А, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Апостолска и
Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2,
1000, Скопје
(540)

Itgma

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 изработка на компјутерски
програми; компјутерско програмирање;
софтвер како услуга [SaaS];
осовременување на компјутерските
програми; одржување компјутерски
програми

(111) **28791** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2019/1350 (220) 06/12/2019
(181) 06/12/2029
(450) 31/08/2020

(732) **Друштво за компјутерско
програмирање и консултантски услуги
ИТГМА ДОО Скопје ул. Анкарска бр.
29А, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Апостолска и
Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2,
1000, Скопје
(540)



(591) сина, жолта, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 софтвер како услуга [SaaS];
обработка во облак [Cloud computing];
изработка на компјутерски програми;
осовременување на компјутерските
програми; изнајмување на веб (интернет)
сервери; изнајмување на компјутерски
програми; одржување компјутерски
програми

(111) **28802** (151) 25/08/2020
(210) ТМ 2019/1364 (220) 10/12/2019
(181) 10/12/2029
(450) 31/08/2020

(732) **PROTEIN SCIENCES
CORPORATION 1000 Research Parkway,
MERIDEN, CONNECTICUT 06450, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
"Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)

ZACGENVA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 вакцини

(111) **28801** (151) 25/08/2020
(210) ТМ 2019/1365 (220) 10/12/2019
(181) 10/12/2029
(450) 31/08/2020

(732) **PROTEIN SCIENCES
CORPORATION 1000 Research Parkway,
MERIDEN, CONNECTICUT 06450, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
"Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)

SUPEMTEK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 вакцини

(111) **28803** (151) 25/08/2020

(210) ТМ 2019/1367 (220) 10/12/2019

(181) 10/12/2029

(450) 31/08/2020

(732) **SANOFI PASTEUR INC. One****Discovery Drive, Swiftwater PA 18370, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

(540)

PREVQUOIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 вакцини

(111) **28800** (151) 25/08/2020

(210) ТМ 2019/1368 (220) 10/12/2019

(181) 10/12/2029

(450) 31/08/2020

(732) **SANOFI PASTEUR INC. One****Discovery Drive, Swiftwater PA 18370, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

(540)

FLUPREVL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 вакцини

(111) **28815** (151) 24/08/2020

(210) ТМ 2019/1371 (220) 11/12/2019

(181) 11/12/2029

(450) 31/08/2020

(732) **Riot Games, Inc. (a Delaware****corporation) 12333 West. Olympic Blvd.****Los Angeles, California 90064, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 звучници; компјутерски

гљувчиња; компјутерски програми кои се

користат за следење на статус на разни

корисници на услуги на онлајн

интерактивно играње на игри и онлајн

поврзување на играчи со други играчи од

сите нивоа на вештини; софтвер за

“проширена реалност” за играње на видео

игри кој може да се преземе; софтвер за

игри за мобилни телефони кој може да се

преземе; подкасти кои можат да се

преземат од областа на е-спорт и видео

игри; софтвер за видео игри кој може да се

преземе; видео игри кои можат да се

преземат; софтвер за игри со виртуелна

реалност кој може да се преземе за

играње на видео игри; слушалки -

бубици; очила за

вид; слушалки; интерактивни

мултимедијални програми за видео

игри; подлоги за гљувчиња; снимен софтвер

за “проширена реалност” за играње на

видео игри; снимен софтвер за виртуелна

реалност за играње на видео игри; очила

за сонце; кертриџи за видео игри; дискови

за видео игри; софтвер за видео

игри; софтвер за видео игри и прирачници

во електронски формат кои се продаваат

како целина; софтвер за видео игри кој

може да се преземе преку глобална

компјутерска мрежа и безжични уреди

кл. 38 услуги на емитување и пренос

(стриминг) на играње на видео игри и

натпреварувања во играње на видео игри по пат на глобални комуникациски мрежи, Интернет и безжични мрежи; форуми (chatrooms) на друштвени мрежи; обезбедување на услуги на онлајн форуми за пренос на пораки меѓу компјутерски корисници

кл. 41 организирање и водење на натпревари во живо, изложби и турнири кои се однесуваат на видео игри; услуги на разонода, имено, софтвер за видео игри кој не може да се преземе а кој им овозможува на корисниците да креираат, менуваат, вчитуваат, преземаат, споделуваат, прегледуваат и објавуваат содржина на интерактивни видео-игри кои се создадени од корисници, музика и други медиски датотеки по пат на глобални компјутерски мрежи, Интернет и безжични мрежи; услуги на разонода, имено, организирање на состаноци во живо со обожаватели (фанови) и конференции во областа на разонода, гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на разонода, имено, обезбедување на онлајн видео игри; услуги на разонода, имено, овозможување на привремено користење на видео-игри кои не може да се преземат; услуги на организирање на натпревари во играње на видео игри, изложби и турнири; услуги на објавување на видео-игри; обезбедување на услуги на објавување на онлајн стрипови, графички романи и приказни со сцени и ликови базирани на видео-игри кои не може да се преземат; услуги на обезбедување на онлајн игри со "проширена реалност"; обезбедување на онлајн информации во врска со видео игри; обезбедување на онлајн услуги во врска со тривија игри (квизови), совети и стратегии за видео игри; обезбедување на услуги на онлајн играње на игри со виртуелна реалност

(111) **28807** (151) 25/08/2020
(210) ТМ 2019/1383 (220) 12/12/2019
(181) 12/12/2029
(450) 31/08/2020

(732) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** Organize Sanayi Bolgesi
11.Cadde, ESKİSEHIR, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црна и сите нијанси на црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
бисквити; чоколади; колачи; крекери; наполи
танки; торти; пити; десерти, имено, пекарски
десерти, десерти базирани на брашно и
чоколадо, мус десерти, замрзнати
десерти; сладолед; мраз што се јаде

(111) **28813** (151) 24/08/2020
(210) ТМ 2019/1393 (220) 13/12/2019
(181) 13/12/2029
(450) 31/08/2020

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ILUMA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 батерии за електронски цигари;
батерии за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун, полначи за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун; USB полначи за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун; полначи за автомобили за електронски цигари; полначи за автомобили за уреди кои се користат за загревање на тутун; полначи на батерии за електронски цигари
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и


загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(111) **28775** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2019/1412 (220) 17/12/2019
(181) 17/12/2029
(450) 31/08/2020
(732) **А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 тврда бонбона

(111) **28776** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2019/1413 (220) 17/12/2019
(181) 17/12/2029
(450) 31/08/2020
(732) **А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) зелена, жолта, бела

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 тврда бонбона

(111) **28777** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2019/1414 (220) 17/12/2019
(181) 17/12/2029
(450) 31/08/2020

(732) **А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) бела, црвена, сина, розова, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколаден производ

(111) **28778** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2019/1415 (220) 17/12/2019
(181) 17/12/2029
(450) 31/08/2020

(732) **А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) портокалова, зелена, бела, жолта, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколаден производ

(111) **28779** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2019/1416 (220) 17/12/2019

(181) 17/12/2029

(450) 31/08/2020

(732) **А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК**
(540)




(591) бела, кафена, црвена, розова, сребрена, зелена, жолта

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 локум

(111) **28780** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2019/1417 (220) 17/12/2019
(181) 17/12/2029
(450) 31/08/2020

(732) **А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) сина, бела, црвена, зелена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 тврда бонбона

(111) **28772** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2019/1426 (220) 19/12/2019
(181) 19/12/2029
(450) 31/08/2020

(732) **ZITRO IP S.àR.I. 17, Boulevard Royal; L-2449 Luxembourg, LU**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(591) сина, жолта, фуксија, виолетова, портокалова, кафена, црна, бела, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарат за снимање, пренесување или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; опрема за обработка на податоци и компјутери; компјутерски програми; компјутерски хардвер и софтвер, особено за сали за бинго, казина, автоматски слот машини; програми за игри; програми за интерактивни-игри; електронски изданија, што можат да се симнат од интернет; телекомуникациска опрема; видео лотарија игри со или без исплата на награда, или игри на среќа преку телекомуникациски мрежи или интернет или телекомуникациски мрежи (компјутерски софтвер); игри на среќа, со или без доделување на награди, за употреба во телекомуникациски уреди (компјутерски софтвер); бинго игри за машини за обложување (софтвер); џекпот игри за машини за обложување (софтвер); игри за машини за обложување (софтвер; компјутерски софтверски апликации, кои можат да се симнат од интернет; софтвер за мобилни уреди; апликации за мобилни уреди

кл. 28 бинго игри; џекпот игри; автоматски слот машини; автоматски игри освен оние прилагодени за употреба само со телевизиски приемници; слот машини; машини за аркадни игри, вклучително машини за аркади за забава и соби за

играње; машини за игри кои работат на монети, жетони или кое било друго средство за претплата; автоматски машини за забава; самостојни апарати за видео игри; електронски рачни единици за играње; опрема за игри за казина, сали за бинго и други сали за игри на среќа; апарати за игри прилагодени за употреба само со телевизиски приемници; автоматски машини за игри за аркади за забава и обложувалници; терминали за обложување; картички или бројачи за игри вклучени во оваа класа; кукишта на слот машини; апарати за игри на среќа; машини за казино игри, особено слот машини; машини за бинго игри; кутии за апарати за забава и обложување

(111) **28763**

(151) 12/08/2020

(210) ТМ 2019/1435

(220) 20/12/2019

(181) 20/12/2029

(450) 31/08/2020

(732) **Здружение одбојкарски клуб РАБОТНИЧКИ СКОПЈЕ Народен Фронт 9/3-25, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 игри и играчки; производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи

кл. 41 образование; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **28762** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2020/2 (220) 02/01/2020
(181) 02/01/2030
(450) 31/08/2020

(300) 078238 22/07/2019 JM

(732) **V.F. Corporation 105 Corporate Center Blvd.Greensboro, North Carolina 27408, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 деловни услуги, имено, деловна администрација на компании и работење на малопродажни продавници со облека, додатоци за облека, обувки, багаж, ранци и опрема за на отворено; услуги за деловно управување и деловна администрација кои се однесуваат од областа на облека, додатоци за облека, обувки, багаж, ранци и опрема за на отворено

(111) **28773** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2020/22 (220) 13/01/2020
(181) 13/01/2030
(450) 31/08/2020

(732) **Весна Чадо ул. Киро Крстевски Платник бр. 11/1/11, Скопје, МК**

(740) **МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул. "Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000**
(540)

PLX - Patient Luxury Experience

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; консултирање (професионално бизнис консултирање); консултации за раководење со персонал; советување за организирање на работењето

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството; медицинска помош; болници; здравствена заштита; клиники (медицински клиники); медицински клиники; закрепнување (болници за закрепнување); здравствени центри; негување болни луѓе; терапија (физикална терапија) подготвување на рецепти во аптеки; забарство; ортодонски услуги; помош при породување (акушерство); фармацевтски совети; медицински совети за лица со инвалидитет; терапевтски услуги; услуги за советување за здравјето; физикална терапија

(111) **28766** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2020/24 (220) 14/01/2020
(181) 14/01/2030
(450) 31/08/2020

(732) **ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, FR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

NORAMOX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи што се користат во индустријата; хемиски сурфактанти што се користат во детергенти и формули за чистење за потрошувачи и/или професионалци

кл. 3 супстанции за употреба на перење алишта; препарати за избелување, чистење и отстранување на дамки; додатни средства за текстилна и кожна индустрија; помошни средства за парфимерија и сапуни; детергенти што се користат во домаќинство и индустриско чистење

(111) **28767** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2020/25 (220) 14/01/2020
(181) 14/01/2030
(450) 31/08/2020

(732) **ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, FR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

DINORAM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи што се користат во индустријата; особено хемиски агенти за адхезија кои се користат за асфалт и во индустријата за попложување

кл. 3 детергенти кои се користат за чистење во домаќинствата и индустријата
кл. 19 хемиски агенти за адхезија кои се користат за асфалт и во индустријата за попложување; хемиски сурфактанти што се користат во детергенти и формули за чистење за потрошувачи и/или професионалци

(111) **28769** (151) 12/08/2020
(210) ТМ 2020/28 (220) 16/01/2020
(181) 16/01/2030
(450) 31/08/2020

(732) **СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. 1, бр.219 Долно Коњаре, Куманово, МК**

(740) Николиќ Горан ул. 1, бр.219 Долно Коњаре, Куманово (540)



(591) темно сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материи; смеси за гаснење и спречување пожар; препарати за калење и заварување метали; супстанции за штавење на животински кожи; адхезиви [лепливи материи] наменети за индустријата; кит [мека, леплива смеса] и други пасти и полнила; компост, природни и вештачки ѓубриња;

биолошки препарати за употреба во индустријата и науката

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи за боење; мастила за печатење, маркирање и гравирање; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за примена во сликарството, уредувањето на просторот, печатарството и уметноста

кл. 3 немедицински козметички и тоалетни препарати; немедицински забни паста; парфимерија, есенцијални масла; средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување

кл. 6 обични метали и нивните легури, руда; метални градежни и конструкциски материјали; метални преносни конструкции; жици и кабли од обичен метал кои не се електрични; мали предмети од метал [железарија]; метални контејнери за складирање или транспорт; сефови

кл. 7 машини и машински алати, електрични алати; мотори и погонски машини [освен за сувоземни возила]; машински спојници и трансмисиски елементи [освен за сувоземни возила]; земјоделски направи [кои не се рачни]; инкубатори за јајца; автоматски апарати за продажба

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење [готвење], ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 17 сурова и полупреработена гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и замена за сите тие материјали; пластика и смола во обликувана форма за користење во производството; материјали за подлошки, за запитување и за изолација; свитливи неметални цевки и црева

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството; садови за готвење и прибор за јадење освен виљушки, ножеви и лажици; чешли и сунѓери; четки, освен сликарски четки; материјали за правење четки; производи што се користат за чистење; необработено и полуобработено стакло [освен градежно стакло]; стакларија, порцелан и грнчарија

кл. 24 текстил и замена за текстил; платно за домаќинства; завеси од текстил или пластика

(111) **28770** (151) 12/08/2020
 (210) ТМ 2020/29 (220) 16/01/2020
 (181) 16/01/2030
 (450) 31/08/2020

(732) **СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз**
Куманово ул. 1, бр.219 Долно Коњаре,
Куманово, МК

(740) Николик Горан ул. 1, бр.219 Долно Коњаре, Куманово
 (540)



(591) темно сина, црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 37 градежни конструкции; инсталационски услуги

кл. 39 транспорт; пакување и складирање стоки; организирање патувања

кл. 40 обработка на материјали

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **28774** (151) 12/08/2020
 (210) ТМ 2020/62 (220) 29/01/2020
 (181) 29/01/2030
 (450) 31/08/2020

(732) **BELUPO lijevovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

LUPOCET

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28765** (151) 12/08/2020
 (210) ТМ 2020/121 (220) 13/02/2020
 (181) 13/02/2030
 (450) 31/08/2020

(732) **Kraft Foods Sverige Intellectual**
Property AB c/o Kraft Foods Sverige AB
SE-194 86 Upplands Väsby, SE

(740) Друштво за застапување од областа
 на индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) сина, бела, црвена, портокалова
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч;
 екстракти од месо; конзервирано, сушено
 и готвено овошје и зеленчук; желе,
 џемови, мармалад, компоти; јајца, млеко и
 млечни производи, јогурт; масти и масла
 за јадење; доматно пире и доматен сок;
 чипсови и ужинки на база на компир,

зеленчук или овошје; печени, сушени,
 посолени, пикантни и зачинети јаткасти
 плодови
 кл. 30 кафе, замени за кафе, чај и какао,
 кои вклучуваат пијалаци направени од
 истите; шеќер и засладувачи
 (природни); брашно и нутритивни
 подготовки направени од житарки, житарки
 за појадок, тестенини и други производи
 од тесто, пици, руски печива, пити, леб,
 печива и слаткарски производи кои
 вклучуваат чоколади и слатки; сладолед,
 сладолед од јогурт, замрзнат јогурт и
 мраз; сол, сенф, кечап, оцет, сосеви
 (мирудии), зачини, ужинки во форма на
 пуканки и чипсови од пченка, исто така и
 ужинки на база на пченка, ориз, јачмен, 'рж
 или печива

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(510)	(111)
1	28766
1	28767
1	28769
2	28769
3	28766
3	28767
3	28769
5	28764
5	28774
5	28800
5	28801
5	28802
5	28803
5	28805
6	28769
6	28771
6	28812
7	28769
9	28772
9	28808
9	28809
9	28812
9	28813
9	28814
9	28815
11	28769
11	28809
12	28787
12	28798

16	28758
16	28787
17	28769
17	28771
19	28767
19	28771
21	28769
24	28769
25	28787
25	28788
25	28789
25	28814
28	28763
28	28772
28	28788
28	28789
28	28808
29	28765
29	28768
29	28781
29	28786
29	28794
29	28799
30	28761
30	28765
30	28775
30	28776
30	28777
30	28778
30	28779

30	28780
30	28781
30	28783
30	28785
30	28795
30	28799
30	28807
31	28761
31	28786
31	28806
32	28759
32	28760
32	28761
32	28785
32	28786
32	28806
33	28786
33	28804
34	28810
34	28813
35	28758
35	28759
35	28760
35	28762
35	28764
35	28768
35	28770
35	28773
35	28782
35	28784

35	28785
35	28786
35	28787
35	28792
35	28793
35	28795
35	28804
35	28811
35	28812
36	28784
37	28770
37	28787
38	28815
39	28770
40	28770
41	28758
41	28763
41	28784
41	28788
41	28789
41	28792
41	28793
41	28796
41	28797
41	28814
41	28815
42	28770
42	28773
42	28790
42	28791



42	28792
42	28793
42	28809
43	28761

43	28783
43	28786
43	28796
43	28797

43	28808
44	28773
45	28756
45	28757

45	28758
45	28796
45	28797



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE

(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(732)	(111)	(210)
Друштво за трговија и услуги КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	28783	МК/Т/2018/0284
Naps Holdings (Luxembourg) S.a.r.l.	28771	МК/Т/2018/0578
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	28795	МК/Т/2018/0596
Славко Георгиев	28768	МК/Т/2018/0768
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	28781	МК/Т/2018/0948
Јанева Невена	28782	МК/Т/2018/1241
Атанасов Миле	28794	МК/Т/2018/1317
CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.	28792	МК/Т/2019/0174
CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.	28793	МК/Т/2019/0175
Друштво за трговија и услуги КОРЕА АУТО - ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје	28784	МК/Т/2019/0288
ПхармаС Лекови дооел Скопје	28764	МК/Т/2019/0723
ЛИОН ДОО	28785	МК/Т/2019/0870
Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-импорт Скопје	28786	МК/Т/2019/0904
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	28806	МК/Т/2019/0970
Great Wall Motor Company Limited	28798	МК/Т/2019/0971
Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И ПАРТНЕРИ	28756	МК/Т/2019/1021
Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И ПАРТНЕРИ	28757	МК/Т/2019/1022
Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И ПАРТНЕРИ	28758	МК/Т/2019/1023
Фирдус Хајредин	28797	МК/Т/2019/1074
Фирдус Хајредин	28796	МК/Т/2019/1075
Philip Morris Products S.A.	28810	МК/Т/2019/1076
ВИЗБА ВАЛАНДОВО	28804	МК/Т/2019/1080
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕСТИЛЕРИЈА АНТИКА ДООЕЛ Скопје	28759	МК/Т/2019/1111
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕСТИЛЕРИЈА АНТИКА ДООЕЛ Скопје	28760	МК/Т/2019/1112
Mc Donald's Corporation	28808	МК/Т/2019/1113
Hodja Cena Kjendresa (Hoxha Cena Qëndresa)	28761	МК/Т/2019/1133
Deva Holding A.Ş.	28805	МК/Т/2019/1164
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	28814	МК/Т/2019/1167
Intercontinental Great Brands LLC	28799	МК/Т/2019/1170



ИНФОРМ ДОО	28809	МК/Т/2019/1241
Друштво за трговија, производство и услуги БИЗБИ СОЛУШНС дооел увоз-извоз Кавадарци	28811	МК/Т/2019/1328
УНИ-РОЈАЛ КОМПАНИ ДООЕЛ	28787	МК/Т/2019/1329
Петровски Благој	28812	МК/Т/2019/1336
Ибрахим Илази	28788	МК/Т/2019/1346
Ибрахим Илази	28789	МК/Т/2019/1347
Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИТГМА ДОО Скопје	28790	МК/Т/2019/1348
Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИТГМА ДОО Скопје	28791	МК/Т/2019/1350
PROTEIN SCIENCES CORPORATION	28802	МК/Т/2019/1364
PROTEIN SCIENCES CORPORATION	28801	МК/Т/2019/1365
SANOPI PASTEUR INC.	28803	МК/Т/2019/1367
SANOPI PASTEUR INC.	28800	МК/Т/2019/1368
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	28815	МК/Т/2019/1371
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	28807	МК/Т/2019/1383
Philip Morris Products S.A.	28813	МК/Т/2019/1393
А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	28775	МК/Т/2019/1412
А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	28776	МК/Т/2019/1413
А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	28777	МК/Т/2019/1414
А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	28778	МК/Т/2019/1415
А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	28779	МК/Т/2019/1416
А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	28780	МК/Т/2019/1417
ZITRO IP S.àR.l.	28772	МК/Т/2019/1426
Здружение одбојкарски клуб РАБОТНИЧКИ СКОПЈЕ	28763	МК/Т/2019/1435
V.F. Corporation	28762	МК/Т/2020/0002
Весна Чадо	28773	МК/Т/2020/0022
ARKEMA FRANCE	28766	МК/Т/2020/0024
ARKEMA FRANCE	28767	МК/Т/2020/0025
СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	28769	МК/Т/2020/0028
СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	28770	МК/Т/2020/0029
BELUPO Ijekovi i kozmetika d.d.	28774	МК/Т/2020/0062
Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB	28765	МК/Т/2020/0121

**ПРЕНОС / BARTJE**

(111) **318**

(732) **LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK**

(111) **319**

(732) **LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK**

(111) **321**

(732) **LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK**

(111) **329**

(732) **LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK**

(111) **410**

(732) **LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK**

(111) **4287**

(732) **Princes Limited Royal Liver Building, Pier Head, Liverpool, L3 1NX, GB**

(111) **17347**

(732) **Beiersdorf AG Unnastraße 48, 20253 Hamburg, DE**

(111) **17089**

(732) **Beiersdorf AG Unnastraße 48, 20253 Hamburg, DE**

(111) **25929**

(732) **Sumitomo Rubber Industries, Ltd 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe, 651-0072, JP**

(111) **25930**

(732) **Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 6-9, 3-chome Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe, 651-0072, JP**

**ПРОМЕНИ / NDRYSHIME**

(111) **4924**

(732) **Wm. Wrigley Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US**

(111) **6013**

(732) **ATLANTIC CEDEVITA, Prehrambena industrija, društvo s ograničenom odgovornošću (ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. скратен назив) Planinska 15, 10000, Zagreb, HR**

(111) **2369**

(732) **ATLANTIC CEDEVITA, Prehrambena industrija, društvo s ograničenom odgovornošću (ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. скратен назив) Planinska 15, 10000, Zagreb, HR**

(111) **3282**

(732) **ATLANTIC CEDEVITA, Prehrambena industrija, društvo s ograničenom odgovornošću (ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. скратен назив) Planinska 15, 10000, Zagreb, HR**

(111) **8111**

(732) **SEGA Games Co., Ltd Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JP**

(111) **9307**

(732) **CAMPARI AMERICA LLC 1255 Battery Street, Suite 500 San Francisco (CA 94111), US**

(111) **9307**

(732) **CAMPARI AMERICA LLC 1114 Avenue of the Americas, 19th Floor, New York (NY 10036), US**

(111) **9307**

(732) **CAMPARI AMERICA LLC ONE BEACH STREET - SUITE 300, SAN FRANCISCO (CALIFORNIA 94133), US**

(111) **16465**

(732) **Агенција за обезбедување на имоти и лица ИСГ БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје бул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 96-2/2а, 1000, Скопје, МК**

(111) **15922**

(732) **ДТПУ ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 50, 1000, Скопје, МК**

(111) **16398**

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕКО ИНК ДОО Скопје ул. Сава Ковачевиќ бр. 69, 1000, Скопје, МК**



(111) **16931**

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје**
ул. Христо Татарчев 1 бр. 21 А , 1000, Скопје, МК

(111) **16932**

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје**
ул. Христо Татарчев 1 бр. 21 А , 1000, Скопје, МК

(111) **18550**

(732) **Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИТГМА ДОО**
Скопје ул.Анкарска бр.29А Скопје-Карпош, МК

(111) **18709**

(732) **Wm. Wrigley Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US**

(111) **18710**

(732) **Wm. Wrigley Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US**

(111) **18435**

(732) **Wm. Wrigley Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US**



ОБНОВУВАЊА / RİPËRTËRITJE

(111) 1986	(186) 16/03/2030
(111) 4956	(186) 30/03/2029
(111) 4909	(186) 17/09/2030
(111) 4887	(186) 13/09/2030
(111) 4904	(186) 23/01/2031
(111) 5206	(186) 24/10/2030
(111) 4890	(186) 26/09/2030
(111) 4899	(186) 30/10/2030
(111) 4901	(186) 24/10/2030
(111) 4924	(186) 30/10/2030
(111) 4893	(186) 26/09/2030
(111) 4932	(186) 13/09/2030
(111) 4933	(186) 26/09/2030
(111) 5207	(186) 13/09/2030
(111) 4889	(186) 30/10/2030
(111) 4894	(186) 02/10/2030
(111) 4943	(186) 26/09/2030
(111) 4287	(186) 12/03/2030
(111) 1974	(186) 10/04/2030
(111) 1298	(186) 16/01/2029
(111) 2152	(186) 16/01/2029
(111) 2268	(186) 13/09/2030
(111) 8134	(186) 23/03/2028
(111) 9307	(186) 22/12/2028
(111) 8712	(186) 12/03/2029
(111) 9976	(186) 25/04/2030
(111) 9827	(186) 19/09/2030
(111) 10161	(186) 12/10/2030
(111) 10216	(186) 06/12/2030
(111) 16465	(186) 06/03/2028
(111) 15922	(186) 08/07/2028
(111) 16778	(186) 29/07/2028
(111) 16791	(186) 29/07/2028
(111) 18424	(186) 15/09/2028
(111) 16398	(186) 17/10/2028



(111) 16931	(186) 20/11/2028
(111) 16932	(186) 20/11/2028
(111) 17204	(186) 21/11/2028
(111) 17013	(186) 20/02/2029
(111) 17906	(186) 27/10/2029
(111) 17775	(186) 09/02/2030
(111) 17765	(186) 09/02/2030
(111) 17745	(186) 10/02/2030
(111) 17758	(186) 11/02/2030
(111) 17757	(186) 11/02/2030
(111) 17717	(186) 04/03/2030
(111) 17975	(186) 16/03/2030
(111) 17947	(186) 07/04/2030
(111) 18160	(186) 21/04/2030
(111) 17957	(186) 17/05/2030
(111) 17958	(186) 17/05/2030
(111) 18550	(186) 08/07/2030
(111) 18709	(186) 17/08/2030
(111) 18710	(186) 17/08/2030
(111) 18435	(186) 17/08/2030

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / APLIKIMET PËR DISENJO INDUSTRIALE

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн. / Në përputhje me nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve për disenjo industriale.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80):

- (21) број на пријавата / numri i aplikimit
- (22) датум на поднесување / data e depozitimit
- (23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit
- (45) датум на објавување / data e publikimit
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional)
- (30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej Locarno)
- (54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit
- (55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale
- (57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa
- (73) податоци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit
- (74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) ID **2020/16**

(45) 31/08/2020

(22) 29/06/2020

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален




(72) Проф. д-р Кочо Анѓушев

(73) Друштво за производство, трговија и услуги **ФЕРО ИНВЕСТ ДОО** експорт-импорт
Скопје бул. "Свети Климент Охридски" бр. 30, 1000, Скопје, МК

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(51) 15-01

(54) **"Вертикална компак турбина"**





(21) ID **2020/17**

(45) 31/08/2020

(22) 29/06/2020

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален


(72) Проф. д-р Кочо Анѓушев

(73) **Друштво за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт
Скопје бул."Свети Климент Охридски" бр. 30, 1000, Скопје, МК**

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(51) 15-01

(54) **"Хоризонтална турбина"**



(21) ID 2020/18

(45) 31/08/2020

(22) 29/06/2020

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Проф. д-р Кочо Анѓушев

(73) Друштво за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт
 Скопје бул."Свети Климент Охридски" бр. 30, 1000, Скопје, МК

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(51) 15-01

(54) "Вертикална спирална турбина"



(21) ID 2020/19

(45) 31/08/2020

(22) 02/07/2020

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален



(72) М-р Иван Ангелин, дипл.инг.

(73) **МЗТ ИНЖИНЕРИНГ ДОО Битола Кимент Охридски, Пелагонка 2, лам.2/6, 7000, Битола, МК**

(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(51) 23-03

(54) **"Соларен панел"**



ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR DISENJO INDUSTRIALE

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodë sipas kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(51)	(21)
15-01	МК// 2020/16
15-01	МК// 2020/17
15-01	МК// 2020/18
23-03	МК// 2020/19

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos industriale

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)	(21)
Друштво за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Скопје бул. "Свети Климент Охридски" бр. 30, 1000, Скопје, МК	МК/И/ 2020/16
Друштво за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Скопје бул. "Свети Климент Охридски" бр. 30, 1000, Скопје, МК	МК/И/ 2020/17
Друштво за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Скопје бул. "Свети Климент Охридски" бр. 30, 1000, Скопје, МК	МК/И/ 2020/18
МЗТ ИНЖИНЕРИНГ ДОО Битола Климент Охридски, Пелагонка 2, лам.2/6, 7000, Битола, МК	МК/И/ 2020/19

ВПИШУВАЊЕ

239. Драган Алексов, адвокат

Ул. Атинска бр. 21/12

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Моб. 070 395 474

e-mail: aleksovdragan@yahoo.com

БРИШЕЊЕ

208. Христина Стојановиќ, адвокат

бул. АСНОМ бр. 98/30

1000 Скопје

Република Македонија

моб. 078 289701

e-mail: advokathristina@gmail.com